

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2020 бр.2
29 Февруари 2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2020 бр.2

29 Февруари 2020

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либерија	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GY - Гвајана	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HN - Хондурас	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HR - Хрватска	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HU - Унгарија	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	ID - Индонезија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IL - Израел	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IN - Индија	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IS - Исланд	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IT - Италија	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	JM - Јамајка	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JO - Јордан	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JP - Јапонија	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	KE - Кенија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореја	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KR - Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KW - Кувajt	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор		RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2020 бр.2, 29 Февруари 2020

©2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачкти одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 200

Национални патенти

3 – 3

ПРЕГЛЕДИ

4

Промени, Спојување, Престанок

5 – 8

Меѓународни патенти

9 – 173

ПРЕГЛЕДИ

174 – 200

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 201 – 348

Пријави на Трговски Марки

202 – 244

ПРЕГЛЕДИ

245 – 249

Решенија на Трговски Марки

250 – 320

ПРЕГЛЕДИ

321 – 328

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

329 – 348

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 349 – 272

Пријави на Индустриски дизајн

350 – 353

ПРЕГЛЕДИ

354

Решенија Индустриски дизајн

356

ПРЕГЛЕДИ

357

Обновувања

357

ЗАСТАПНИЦИ

..... 358

ИСПРАВКИ

359–370

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) F 01L 1/00, B 60B 1/00

(11) 9982

(13) A

(21) 2018/839

(22) 17/10/2018

(45) 29/02/2020

(30) П20180839 17/10/2019 МК

(73) **Јанковиќ Александар; Насески Марко;
Спасовски Мартин; Крстевска Ина;
Мирчески Иле; Попоски Филип, ; Ристов
Тошко and Џамбаски Игор**

**бул. Јане Сандански бр. 76-28, МК; ул. Нар
Херој Орде Чопела бр. 107, Прилеп, МК;
ул. 518, бр. 2, Илинден Марино, МК; ул.
Благој Мучето бр. 23а, Скопје, МК; ул.
Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје, МК; ул.
Гоце Делчев бб, с. Другово, Кичево, МК;
ул. Вељко Влахович бр. 6-1/12, Кавадарци,
МК and , МК**

(72) **Јанковиќ Александар; Насески Марко;
Спасовски Мартин; Крстевска Ина; Џамбаски
Игор; Мирчески Иле; Попоски Филип, and
Ристов Тошко**

(54) **Филтер за воздух вграден во
велосипедско тркало**

(57)

Велосипедот, превозно средство кое не предизвикува загадување на воздухот во градските средини. Имајќи за цел, велосипедот не само да не предизвикува загадување на воздухот, туку и да го отстранува истото го креиравме првиот филтер кој може да се вгради во тркалото на било кој велосипед, без разлика дали велосипедот е електричен или стандарден.

Во суштина, уредот претставува филтер материјал, кој со помош на посебни држачи е прицврстен на самото тркало од велосипедот. При движењето на велосипедот, односно ротацијата на самото тркало се предизвикува струење што предизвикува од едната страна на филтер материјалот да навлезе загаден воздух, а од другата страна излегува прочистен воздух. Деталите во однос на изведбата на овој уред подетално ќе бидат опишани во наредниот дел.



СОВЕТ

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8B60B1/00	8B60B1/00	9982	P
8F01L1/00	8B60B1/00	9982	P

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Јанковиќ Александар	F 01L 1/00	МК/Р/2018/0839	A
Јанковиќ Александар	B 60B 1/00	МК/Р/2018/0839	A



ПРЕНОС

(11) **7630**

(73) **Therakos,Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7630**

(73) **Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7630**

(73) **Mallinckrodt Critical Care Finance Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7630**

(73) **Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7630**

(73) **Mallinckrodt IP Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7908**

(73) **Mallinckrodt Critical Care Finance Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7908**

(73) **Therakos,Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7908**

(73) **Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7908**

(73) **Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **7908**

(73) **Mallinckrodt IP Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **9306**

(73) **Therakos,Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE**

(11) **9306**



(73) Mallinckrodt Critical Care Finance Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE

(11) 9306

(73) Mallinckrodt IP Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE

(11) 9306

(73) Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE

(11) 9306

(73) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE

ПРЕСТАНОК

(11) 1357

(73) Biogen Idec MA Inc. and Apoxis SA 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US and 22, chemin des Croisettes, 1066 Epalinges, CH

(11) 1257

(73) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 38, avenue Hoche ;F-75008 Paris, FR

(11) 1274

(73) BASF SE 67056 Ludwigshafen , DE

(11) 1259

(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, FR

(11) 1487

(73) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION Fruit Street Boston, MA 02114, US

(11) 1660

(73) AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje, SE and Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP

(11) 1746

(73) LEK farmacevtska druzba d.d Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

(11) **1889**

(73) **Zentaris GmbH Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt/Main, DE**

(11) **1845**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE**

(11) **2092**

(73) **VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Cambridge, MA 02139-4242, US**

(11) **2202**

(73) **Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US**

(11) **2593**

(73) **Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) **2546**

(73) **AstraZeneca AB and The University Court of The University of Aberdeen 151 85 Sodertalje , SE and Regent Walk/Aberdeen AB24 3FX, GB**

(11) **3004**

(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, US**

(11) **3019**

(73) **THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE and EMD Serono Research Center, Inc. La Jolla, CA 92037, US and Billerica MA 01821, US**

(11) **3408**

(73) **AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje , SE and Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP**

(11) **3672**

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE**

(11) **4632**

(73) **AstraZeneca AB and The University Court of The University of Aberdeen Global Intellectual Property 151 85 Sodertalje , SE and Regent Walk Aberdeen AB24 3FX, GB**

(11) **4610**

(73) **LEO PHARMA A/S Industriparken 55 2750 Ballerup, DK**

(11) **5066**

(73) **AMGEN INC. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**



(11) **5067**

(73) **Amgen, Inc One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**

(11) **5068**

(73) **Amgen, Inc One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US**

(11) **10061**

(73) **Teijin Pharma Limited 2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku
Tokyo 100-0013, JP**


(51) **G 06Q 10/08, B 60P 3/00, B 60P 3/025**(11) **9987**(13) **T1**(21) **2018/698**(22) **06/09/2018**(45) **29/02/2020**(30) **US201313920998 18/06/2013 US**(96) **18/06/2014 EP14814044.5**(97) **05/09/2018 EP2984618**(73) **Zume, Inc. 250 Polaris Avenue Mountain View, CA 94043, US**(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768**(72) **GARDEN, Alexander John**(54) **СИСТЕМИ И МЕТОДИ НА****ПОДГОТВУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА**(57) **1 Мобилен систем за готвење и испорака, кој се состои од:**

возило (240) со товарен простор (241);

полица за рерна (110) со големина и димензии да може да се собере во товарниот простор на возилото, полицата за рерна да може да се прицврсти во товарниот простор на возилото;

збир од посебни рерни (210) поставени на полицата, каде секоја рерна има соодветен елемент за загревање (218) и најмалку една преграда (212) што формира внатрешност (214) која е термички изолирана од надворешната страна и која е термички изолирана од внатрешноста на секоја друга рерна, при што секоја рерна функционира на соодветни температури кои независно се поставуваат и се карактеризираат со најмалку еден контролор (102, 118) кој динамички контролира најмалку една температура или време за готвење за најмалку една од рерните, соодветно со проценетото време на транзит на возилото што динамички се ажурира до дестинацијата на испорака (304) на храната од соодветната рерна, времето на транзит што динамички се ажурира додека возилото патува до дестинациите.

има уште 14 патентни барања



(51) **A 01N 1/02, C 07D 311/74**(11) **9984**

(13) T1

(21) **2018/709**

(22) 10/09/2018

(45) 29/02/2020

(30) NL20122010010 19/12/2012 NL

(96) 18/12/2013 EP13818495.7

(97) 13/06/2018 EP2935232

(73) **Sulfateq B.V. Admiraal de Ruyterlaan 5A 9726 GN Groningen, NL**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ


ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) VAN DER GRAAF, Adrianus Cornelis;

HEERES, Andre and SEERDEN, Johannes Paulus Gerardus

(54) **СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КЛЕТКИ**

(57) 1 1. (6-хидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-ил)(4-(2-хидроксиетил)пиперазин-1-ил)метанон во неговата рацемична или енантиомерна форма. има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00**(11) **9990**

(13) T1

(21) **2018/740**

(22) 18/09/2018

(45) 29/02/2020

(96) 23/12/2014 EP14824743.0

(97) 05/09/2018 EP3087071

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) GAVAI, Ashvinikumar V.; DELUCCA, George

V.; O'MALLEY, Daniel; GILL, Patrice;

QUESNELLE, Claude A.; LEE, Francis Y.;

NORRIS, Derek J.; VACCARO, Wayne;

DEBENEDETTO, Mikkel V.; DEGNAN, Andrew P.;

FANG, Haiquan; HILL, Matthew D.; HUANG,


Hong; SCHMITZ, William D.; STARRETT, JR,

John E.; HAN, Wen-Ching; TOKARSKI, John S.


and MANDAL, Sunil Kumar

(54) **ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО АНТИКАНЦЕР АГЕНСИ**

(57) 1 1. Соединение со формула (I)



каде што A е



C6)алкил, опционално супституиран (C1-C6)алкокси, опционално супституиран (C3-C6)циклоалкил, опционално супституиран хетероцикло, -OR₄, -CONR₃R₄, -NR₃R₄, NR₃R₄(C1-C6)алкил-, -NR₆OCOR₃, -NR₆COR₃, NR₆COR₃(C1-C6)алкил-, -NR₆CO₂R₃, NR₆CO₂R₃(C1-C6)алкил-, -NR₆CONR₃R₄, -SO₂NR₃R₄, SO₂(C1-C6)алкил-, -NR₆SO₂NR₃R₄, -NR₆SO₂R₄ или NR₆SO₂R₄(C1-C6)алкил-;

X и Y се независно избрани од водород, опционално супституиран (C1-C6)алкил, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил, опционално супституиран арил, опционално супституиран хетероарил или опционално супституиран хетероцикло;

Z е водород, халоген, -OH, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, -NR₃R₄, -CONR₃R₄, -OCONR₃R₄, -NR₆OCOR₃, -NR₆CONR₃R₄, -NR₆SO₂NR₃R₄ или -NR₆SO₂R₄;

R₁ е водород, халоген, -CN, -OR₄, -NR₃R₄, -CONR₃R₄, -COOH, -OCONR₃R₄, -NR₆OCOR₃, -NR₆CONR₃R₄, -NR₆SO₂NR₃R₄, -NR₆SO₂R₄, опционално супституиран (C1-C6)алкил, опционално супституиран (C2-C6)алкенил, опционално супституиран (C2-C6)алкинил, опционално супституиран (C1-C6)алкокси, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил (C1-C6)алкил, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил-CO-, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил-SO₂-, опционално супституиран арил (C1-C6)алкокси, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил (C1-C6)алкокси, опционално супституиран хетероциклил-CO-, опционално супституиран хетероциклил, опционално супституиран (C1-C6)алкил-SO₂-, -NR₆SO₂-опционално супституиран (C1-C6)алкил, -NR₆SO₂-опционално супституиран хетероцикло, опционално супституиран (C1-C6)алкил-NR₆SO₂- или опционално супституиран хетероцикло-NR₆SO₂-;

R₂ е водород, халоген, -CN, OH, опционално супституиран (C1-C6)алкил, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил, опционално супституиран (C1-C6) алкокси, опционално супституиран арил, опционално супституиран хетероарил или опционално супституиран хетероцикло;

R₃ е водород, опционално супституиран (C1-C6)алкил, опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил, опционално супституиран (C2-C6)алкенил, опционално супституиран (C2-C6)алкинил, цијано(C1-C6)алкил, хидроксид(C1-C6)алкил, опционално супституиран арил, опционално супституиран арил(C1-C6)алкил, опционално супституиран арилокси(C1-C6)алкил, опционално супституиран (C1-C6)алкил-SO₂-, опционално супституиран хетероциклил, опционално супституиран хетероциклил(C1-C6)алкил, опционално супституиран хетероарил или опционално супституиран хетероарил(C1-C6)алкил, R₄ е водород, опционално супституиран (C1-C6)алкил или опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил;

или R₃ и R₄ може заедно со азотниот атом за кој се сврзани да формираат опционално супституиран (C4-C8) хетероарил или (C4-C8) хетероцикличен прстен;

R₆ е водород или опционално супституиран (C1-C6)алкил;

и/или негова фармацевтски прифатлива сол, тавтомер или стереоизомер;

каде што терминот арил, или сам или како дел од поголема структура, се однесува на моноциклични, бициклични и трициклични прстенести системи кои имаат вкупно од пет до 15 членови во прстенот, каде што најмалку еден прстен во системот е ароматичен и каде што секој прстен во системот содржи три до седум членови;

и каде што терминот хетероцикло или хетероцикличен се однесува на стабилен 3-, 4-, 5-, 6-, или 7-член моноцикличен или бицикличен

или 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, или 14-член полицикличесен хетероцикличесен прстен кој е заситен, делумно незаситен, или целосно незаситен, и кој содржи јаглеродни атоми и 2, 3 или 4 хетероатоми независно избрани од група

која се состои од N, O и S; и вклучува било која полициклическа група во која било кој од погоре-дефинираните хетероциклически прстени е фузиран со бензенов прстен.
има уште 10 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07H 21/02, C 12N 15/113, C 12N 15/63, A 61K 31/7105, A 61K 48/00**

(11) **9986**

(13) T1

(21) **2018/1023**

(22) 03/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) US20100327510P 23/04/2010 US

(96) 22/04/2011 EP11772783.4

(97) 19/09/2018 EP2561078

(73) **COLD SPRING HARBOR LABORATORY**
1 Bungtown Road Cold Spring Harbor, NY
11724, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) HANNON, Gregory, J. and CHELOUFI,
Sihem

(54) **НОВИ СТРУКТУРНО ДИЗАЈНИРАНИ shRNAs**

(57) 1. Кратка стебло-петелка ("шнола") на РМА молекула (shPMA) што сочинува

(j) прва секвенца од 222 или 23 нуклеотиди целосно комплементарна на секвенца во целниот ген, што има секвенца различна од зрелата секвенца на гтпВ-45и

(м) втора секвенца која директно ја следи првата секвенца, назначена со тоа што втората секвенца е целосно комплементарна на секвенцата од првите 17 или 18 нуклеотиди сметана од 5' крај на првата секвенца, назначени со тоа што последните 3 или последните 4 нуклеотиди на првата секвенца формираат регион во вид на јамка во shPMA.
има уште 12 патентни барања



Нацрт 1А-В.

(51) **G 02B 27/22, G 06T 17/00, B 41M 3/06, B 41M 3/14, B 42D 15/00**

(11) **9973**

(13) T1

(21) **2018/1066**

(22) 19/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) NL20102004481 31/03/2010 NL

(96) 29/03/2011 EP11712057.6

(97) 14/11/2018 EP2553517

(73) **Morpho B.V. 2031 CC Haarlem, NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VAN DEN BERG, Jan and PLATVOET, Radboud Kweku Mensah

(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА СЛИКА ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕСМЕТАНИ РОТАЦИИ НА СЛИКАТА

(57) 1 Метод за производство на документ за идентификација кој содржи тродимензионална слика на портрет (52; D) на една личност (23), кој што ги опфаќа следните чекори:


- обезбедување дводимензионална основна слика (A) на личноста (23), каде што основната слика (A) е составена од пиксели (16), а пикселите (16) се поставени долж линии на сликата ($l_{11}...l_{1n}$),
- сместување на вредности на сликата поврзани со пикселите на основната слика (A) во уред за обработка (30),
- одредување, во уредот за обработка, на позицијата на одреден број точки на лицето (55, 56) во дводимензионалната основна слика (A),
- формирање, во уредот за обработка, на тродимензионална примарна форма (57) на личноста (23) врз основа на овие точки на

лицето (55, 56) во просторот за слика (58),
- проектирање, во просторот за слика (58), на основната слика (A) од површината за проекција (x, y, z_p) врз тродимензионалната примарна форма (57) за да на тој начин се обезбеди тродимензионална форма на лицето (60),

- пресметување, во уредот за обработка, на $m-1$ ротирани слики (B, C), при што m е поголем од составени од пиксели и ротирани околу една точка на ротација преку агол на ротација, каде што $m-1$ ротираните слики (B, C) се пресметуваат врз основа на основната слика (A) и се формираат преку ротирање на формата на лицето (60) и нејзината проекција врз површината за проекција (x, y, z_p),
- делење на $m-1$ ротираните слики (B, C) во линии на сликата ($l_{21}...l_{2n} \dots l_{m1}...l_{mn}$),
- формирање на групи на соодветни линии на сликата ($l_{11}...l_{m1}$), ($l_{12}...l_{m2}$) ... ($l_{1n}...l_{mn}$) за m сликите (A и B, C), вклучително основната слика (A) и $m-1$ ротираните слики (B, C),
- сместување на вредности на сликата поврзани со пиксели поставени долж линиите на сликата за групите на соодветни линии на сликата во уред за создавање слики (33, 34, 36, 38), и

- нанесување на јачина на сликата и/или бои кои што одговараат на вредностите на сликата со уредот за создавање слики (33, 34, 36, 38) врз една подлога (1) според образец на личнотартни леќи (3, 4, 5), така што јачината на сликата и/или боите на секоја група од соодветни линии на сликата се нанесени според линеарна леќа поврзана со групата. има уште 7 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 12Q 1/68

(11) 9971

(13) T1

(21) **2018/1068**

(22) 20/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) EP20130199634 27/12/2013 --

(96) 17/12/2014 EP14818949.1

(97) 10/10/2018 EP3087197

(73) **Université de Liège and Quality Partner**

S.A. 4031 Angleur, BE and 4040 Herstal, BE

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DAUBE, Georges; BURTEAU, Sophie;

NEZER, Carine and DELHALLE, Lauren

(54) МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА

ПОТЕКЛОТО НА ВИДОВИ ВО ПРИМЕРОЦИ

(57) 1 Метод за одредување на потеклото (потеклата) на видовите на DNA во примерок на храна кој што се состои од вршење анализа на метагеномна низа на примерокот на храна

преку секвенционирање со висок капацитет за да се идентификува ДНК од најмалку еден вид, каде што метагеномната анализа опфаќа удвојување и секвенционирање на една метагеномна таргет ДНА низа која што е дел од миостатин (MSTN) генот, при што споменатата метагеномна таргет ДНА низа е селектирана за да овозможи: i) истовремено удвојување на метагеномната таргет ДНА низа од мноштво на видови со користење на група зачувани, заеднички прајмери кои што содржат или се состојат од низата НИЗА ИД БР: НИЗА ИД БР: 2, и НИЗА ИД БР: 3; и ii) идентификација на потеклото на видот на било која удвоена метагеномна таргет ДНА врз база на нејзината низа; каде што методот го опфаќа чекорот на удвојување на таргет ДНА со користење на група прајмери кои што содржат или се состојат од низата НИЗА ИД БР: НИЗА ИД БР: 2, и НИЗА ИД БР: 3.

има уште 12 патентни барања

СЛИКА 1

[illegible]

(51) F 01N 1/02, F 01N 1/06, F 01N 1/16, F 02B
75/22

(11) **9976** (13) T1
(21) **2018/1069** (22) 20/12/2018
(45) 29/02/2020

(96) 16/07/2015 EP15002592.2

(97) 03/10/2018 EP3118429

(73) Akrapovic d.d. 1295 Ivancna Gorica, SI

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Klemenc, Jaka and Bulc, Matej

**(54) СИСТЕМ НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ ЗА
АВТОМОБИЛСКИ МОТОР СО ВНАТРЕШНО
СОГОРУВАЊЕ**


(57) 1 Систем за издувни гасови (1) за автомобилски мотор со внатрешно согорување, кој што се состои од: лев издувен тракт (3) кој што е поврзан или што треба да биде поврзан со лева група на цилиндри на автомобилскиот

мотор со внатрешно согорување и десен издувен тракт (5) кој што е поврзан или треба да биде поврзан со десна група на цилиндри на автомобилскиот мотор со внатрешно согорување, при што секој од левиот и десниот издувен тракт (3, 5), имаат разгранета структура која што дефинира еден влез на трактот (13.1; 15.1), најмалку еден издувен испуст (13.2, 13.3; 15.2, 15.3) кој што директно или индиректно е отворен кон атмосферата, и испуст за меѓусебно поврзување (13.4; 15.4) кој што меѓусебно ги поврзува споменатите лев и десен издувен тракт (3, 5), што се карактеризира со тоа што споменатите испусти за меѓусебно поврзување (13.4; 15.4) се меѓусебно поврзани еден со друг преку заеднички уред за прочистување на издувните гасови и/или уред за придушување под споменатите испусти за меѓусебно поврзување (13.4; 15.4) така што протоците на издувни гасови кои што доаѓаат од споменатите испусти

за меѓусебно поврзување (13.4; 15.4) се соединуваат во споменатиот заеднички уред за прочистување на издувните гасови и/или уредот за придушување, каде што споменатиот заеднички уред за прочистување на издувните гасови и/или уредот за придушување има лев и десен влез за меѓусебно поврзување (39.1; 39.2) за кој што е потврдана соодветна цевка за меѓусебно поврзување (27; 29), а споменатиот заеднички уред за прочистување на издувните гасови и/или уредот за придушување има лев повратен испуст и десен повратен испуст (39.3; 39.4) кои што повторно го поврзуваат заедничкиот уред за прочистување на издувните гасови и/или уредот за придушување со соодветниот лев и десен издувен тракт (3, 5), каде што

заедничкиот уред за прочистување на издувните гасови и/или уредот за придушување одговара на двете внатрешни цевки кои што се вкрстуваат и кои што ги поврзуваат соодветните лев и десен влез за меѓусебно поврзување (39.1; 39.2) со десниот и левиот повратен испуст (39.3; 39.4) на заедничкиот уред за прочистување на издувните гасови и/или уредот за придушување при што формираат вкрстување во форма на X, каде што протокот на издувни гасови се двои од разгранетата структура, се соединува најрано во заедничкиот уред за прочистување на издувните гасови и/или уредот за придушување (39) кој што има вкрстување во форма на X.

има уште 14 патентни барања



(51) A 61K 38/17, A 61P 29/00

(11) 9975

(13) T1

(21) 2018/1070

(22) 20/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) ES20080002210 24/07/2008 ES

(96) 24/07/2009 EP09777419.4

(97) 17/10/2018 EP2318033

(73) BCN Peptides, S.A. 08777 Sant Quintí de Mediona, ES

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FERNÁNDEZ CARNEADO, Jimena;
PONSATI OBIOLS, Berta; VAN DEN NEST, Wim;
FERRER MONTIEL, Antonio; CARRENO
SERRAÍMA, Cristina and CAMPRUBÍ ROBLES,
Maria

(54) СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА
И/ИЛИ ВОСПАЛЕНИЕ


(57) 1 Пептид со општа формула (I)
R1-AA-R2 (I)

негови стереоизомери, негови мешавини, и негови козметички и фармацевтски прифатливи соли, каде што

AA е низа на соседни аминокиселини селектирани од групата која што се состои од

НИЗА ИД БР.4, НИЗА ИД БР.8, НИЗА ИД БР.9, НИЗА ИД БР.14, НИЗА ИД БР.15, НИЗА ИД БР.16, НИЗА ИД БР.17, НИЗА ИД БР.18, НИЗА ИД БР.19, НИЗА ИД БР.20, НИЗА ИД БР.22, НИЗА ИД БР.23, НИЗА ИД БР.24, НИЗА ИД БР.25 и НИЗА ИД БР.26; R1 е селектиран од групата која што се состои од Н, полиетилен гликол полимер каде што n може да биде во распон помеѓу 1 и 5, и R5-C(O)-, каде што R5 е заменета или незаменета не-циклична алифатска група од C1

до C24, или заменета или незаменета алициклична група од C1 до C24; и R2 е селектиран од групата која што се состои од -NR3R4 и -OR3, каде што R3 и R4 се селектирани независно од групата која што се состои од Н, заменета или незаменета не-циклична алифатска група од C1 до C24 и заменета или незаменета алициклична група од C1 до C24; за употреба при третирање на болка и/или воспаление. има уште 9 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **E 01H 5/06**(11) **9977**

(13) T1

(21) **2018/1071**

(22) 20/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) FRA 1650405 19/01/2016 FR

(96) 18/01/2017 EP17152051.3

(97) 24/10/2018 EP3196361

(73) **SOVIAR 503 avenue de Marlioz 74190****Passy, FR**(74) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) **BENEDETTI, Michel; BOUZI, Frédéric and****DUCERF, Ludovic**(54) **ПРИКОЛКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ СНЕГ**

(57) 1. Вграден снежен плуг (1) наменет за

влечење со возило (2) со влечна кука, споменатиот влечен снег (1) содржи:

- шасија (3) која се протега во прва насока (I-I) и содржи сечило за снег (4, 5),

- најмалку едно тркало (6a, 6б) кое го потпира шасијата (3), оската на наведеното тркало (6a - 6б) селективно ориентирани со средство за ориентација (7) помеѓу првата положба, во која оската на оската (7a-7д) околу која тркалото (6a-6б) ротира е нормално на првиот правец (I-I), и најмалку втора положба во која оската на

оската (7а-7д) за која ротира тркалото (6а-6д) го прави со првиот правец (I-I) агол (А) кој е различен од 90° ,

- спојка која продолжува во вториот правец (II-II) помеѓу првиот (8а) и вториот (8б) крај,


- на првиот крај (8а) на спојката (8), првото средство за приклучување (9) овозможува слободно вртење со приклучокот на влечното возило (2) околу третата насока (III-III) значително нормално на рамнината дефинирана со првата насока (I-I) и оската на оската (7а-7д) околу којашто се споменато барем едно тркало (6а-6д) ротираат е карактеризирано со тоа што:

- на својот втор крај (8б), дотракот (8) се артикулира на шасијата (3) со вртење околу четвртиот правец (IV-IV), суштински нормално

на рамнината дефинирана со првиот правец (I-I) и оската на оската (7а-7д) околу која наведеното најмалку едно тркало (6а-6д) се ротира,

- механизмите за завртување (10) кои овозможуваат селективно движење на шасијата (3) на влечениот плуг (1) во однос на спојката (8) и фиксирање на релативната аголна положба на шасијата (3) на влечениот плуг (1) и на спојката (8), меѓу транспортната положба во којашто првите (I-I) и вториот (II-II) насоки се значително паралелни, и најмалку една позиција на снежно орање во која првите (I-I) и вторите (II-II) насоки формираат агол од нула (В) помеѓу нив.

има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 413/14, A 61K 31/422, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 31/12**

(11) **9978**

(13) T1

(21) **2018/1072**

(22) 20/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) GB20100018124 27/10/2010 GB

(96) 25/10/2011 EP11776738.4

(97) 17/10/2018 EP2632921

(73) **Glaxo Group Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) LE, Joelle; HAMBLIN, Julie Nicole; JONES, Paul Spencer; KEELING, Suzanne Elaine; PARR, Nigel James and WILLACY, Robert David

(54) **ПОЛИМОРФИ И СОЛИ НА 6-(1Н-ИНДОЛ-4-ИЛ)-4-(5-{[4-(1-МЕТИЛЕТИЛ)-1-ПИПЕРАЗИНИЛ]МЕТИЛ}-1,3-ОКСАЗОЛ-2-ИЛ)-1Н-ИНДАЗОЛ КАКО РІЗК ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ПРИМЕР РЕСПИРАТОРНИ НАРУШУВАЊА**

(57) 1 6-(1Н-индол-4-ил)-4-(5-{[4-(1-метилетил)-1-пиперазинил]метил}-1,3-оксазол-2-ил)-1Н-индазол хеми сукцинат.

има уште 6 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61M 15/00**

(11) **9979**

(13) T1

(21) **2018/1073**

(22) 21/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) GB20130004784 15/03/2013 GB

(96) 10/03/2014 EP14708558.3

(97) 03/10/2018 EP2968728

(73) **EURO-CELTIQUE S.A. rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU**

(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово**

(72) DUIGNAN, Cathal; MCDERMENT, Iain Grierson and PRIOR, Peter

(54) **РАСПРСУВАЧ**

(57) 1 Распрснувач за распределба на доза на гасовит, гасен материјал или каплива супстанца од извор на супстанца (С), при што распрснувачот се состои од:

тело (1) за примање на изворот на супстанцата, при што телото има писка (2);

елемент за спојување (41) кој што може да се лизга и е сместен во телото заради движење по една лонгитудинална оска на телото со цел да ослободи доза од супстанцата од изворот на супстанцата, при што елементот за спојување има приклучок (43) за примање на млаз (S) од изворот на супстанцата;

придвижувач на распрснувачот за движење на елементот за спојување по лонгитудиналната

оска на телото за да се ослободи доза на супстанца од изворот на супстанцата, при што придвижувачот на распрснувачот има вртлива осовина (21) и забец (23, 23232) кој што е поставен на осовината, при што придвижувачот на распрснувачот е поставен во телото така што ротацијата на вртливата осовина предизвикува забецот да ротира и да изврши сила врз елементот за спојување со цел да го придвижи елементот за спојување по лонгитудиналната оска;


преносник на движење (16) кој што може да се лизга и е поставен во телото, при што преносникот на движењето има основа (17) и прилично круто испапчување (18a, 18b) кое што се протега од основата, при што испапчувањето е поставено помеѓу придвижувачот на распрснувачот и елементот за спојување така што силата која што ја врши забецот на придвижувачот на распрснувачот врз испапчувањето предизвикува преносникот на движењето да пролизга по лонгитудиналната оска на телото и да примени сила врз елементот за спојување така што ќе испушти доза на супстанца од изворот на супстанцата; капак на распрснувачот (91) кој што има шупливо тело кое што има долен отворен крај кој што може да стапи во контакт со телото, и

горен отворен крај за прифаќање на уредот за затворање на капакот за да се затвори горниот отворен крај, при што горниот отворен крај има дел за ангажирање; и

уред за затворање на капакот (120), кој што се состои од:

горен дел за затворање на капакот (121) за стапување во контакт со горниот отворен крај на капакот на распрснувачот за да се затвори горниот отворен крај на капакот на распрснувачот;

долен дел за затворање на капакот (122) за стапување во контакт со делот за ангажирање за да се осигура уредот за затворање на капакот на капакот на распрснувачот; и бистабилен дел (130, 13132, 133) кој што ги поврзува горниот дел за затворање на капакот и долниот дел за затворање на капакот, при што бистабилниот дел може да се префрлува помеѓу првата стабилна форма во која што бистабилниот дел се пружа, и втората стабилна форма во која што бистабилниот дел пропаѓа, каде што, кога бистабилниот дел е во втората стабилна форма, горниот дел за затворање на капакот стапува во контакт со горниот отворен крај на капакот на распрснувачот за да се затвори капакот на распрснувачот. има уште 30 патентни барања





(51) **C 07K 16/28, C 12N 9/10, C 12N 15/1C 12N 15/63, A 61K 39/395, A 61K 39/00**

(11) **9980**

(13) T1

(21) **2018/1074**

(22) 21/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) US20030517096P 05/11/2003 US

(96) 05/11/2004 EP10185340.6

(97) 19/12/2018 EP2348051

(73) **Roche Glycart AG Wagistrasse 10 8952 Schlieren, CH**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) Umana, Pablo; Brünker, Peter; Ferrara Koller, Claudia; Suter, Tobias; Püntener, Ursula and Mössner, Ekkehard

(54) **CD20 АНТИТЕЛА КОИ ИМААТ ЗГОЛЕМЕН АФИНИТЕТ ЗА ВРЗУВАЊЕ СО РЕЦЕПТОРОТ Fc И ФУНКЦИЈА НА ЕФЕКТОР**

(57) 1 Хуманизирано анти-CD20 антители тип II што содржи:

(а) променлив регион на тешкиот ланец кој содржи CDR на SEQ ID NO:16, SEQ ID NO: 26 и SEQ ID NO: 28, кој евентуално содржи изолеуцин на позиција 34, според нумерирањето на Кабат, во споредба со рамката на променливиот регион на тешкиот ланец на SEQ ID NO:32; и

(b) променлив регион на лесниот ланец кој

содржи CDR на SEQ ID NO:18, SEQ ID NO:19 и SEQ ID NO:20

назначен со тоа, што наведеното антители може да се натпреварува со мурин B-Ly1 антители за сврзување со CD20 и содржи гликоинжениран хуманизиран Fc регион, назначен со тоа, што наведениот Fc е гликоинжениран во клетка домаќин изградена да изразува најмалку една низа на нуклеинска киселина којашто кодира полипептид кој има дејство на $\beta(1,4)$ -N-ацетилгликозиламинилтрансфераза III.

(i) да има намалени фукозни остатоци во споредба со соодветното негликоинженерско антители;

(ii) да има зголемен процент на бисектирани олигосахариди во Fc регионот во споредба со соодветното негликоинженерско антители;

(iii) да има зголемен афинитет за врзување со рецепторот Fc во споредба со негликоинженерско антители; и

(iv) да има зголемена функција на ефектор во споредба со негликоинженерското тело, назначено со тоа, што зголемената функција на ефектор е зголемено директно сигнализирање на индукција на апоптоза.

има уште 9 патентни барања

Поврзувач	Почеток на SEQ ID NO:1 (амино киселина) и SEQ ID NO:2 (нуклеотид)
1. GAGGTCAAGC TCAGAGGCTG T GAGCTGAA CTGCTGAGC CTGAGGCTC AGTGAAGATT TCTGCAAG CTCTGGCTA CGACCTGAT TACTCTGGA	CTCCAGTTC ACCTGCTGAG A CTGAGATT GAGCACTTC GAGCCGAG TCACTCTGAA AGGACCTTC GAGACCGAT GGTGAGTCA ATGAGACCT
B V K L Q Q S	G P B L V K P G A S V K I S C K A S G Y A T S Y S R
>>>...B-Ly1 VH...	
103. TAACTGCTG GAACTGAGG CTGAGCAGG GTCTGAGTG GATTGAGCG ATTCTCTG GAGATGCGA TACTGACTAC AATGCGGAT TCAAGGCA	ACTGACCA CTGAGCTG GAGCTGTC GAGACTGAC TAACTGTC TAAAGGAC CTCTACCTG ATGACTGATG TTAACCTTA AGTTCCTG
M N M V K L R D Q G L E W I G R I F P G D G D T D Y N G K F K G	
>>>...B-Ly1 VH...	
201. GGCACAGT ACTGCTGACA AATGCTGCA GAGCTGAC ATGACCTG CAGCCGAC CTCTGAGC TCTGCGTCT ATTTATGTC AAGAAATTC	CGGCTGAC TAAAGCTG TTAAGGCT GTCTGAGT GGTGAGCT GAGACCTG AGACCCAG TAAATACAG TCTTTACAG
K A E L T A D K S S N T A Y M Q L T S L T S V D S A V Y L C A R N V	
>>>...B-Ly1 VH...	
301. TTGATGCT ACTGCTGAG TACTGGGC CAGGGGACT TGTGCTGT CTCTGCA	AACTACCA TGACCAATG AATGACCCG GTTCTGAG ACCAGTACA GAGACCT
F D G Y W L V Y W G Q G T L V T V S A	
>>>...B-Ly1 VH...	

(51) **A 61K 31/327, A 61K 8/60, A 61K 8/63, A 61P 17/10, A 61Q 19/00**

(11) **9981**

(13) T1

(21) **2018/1075**

(22) 21/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) US201261725958P 13/11/2012 US

(96) 13/11/2013 EP13792892.5

(97) 03/10/2018 EP2919747

(73) **Galderma S.A. Zugerstrasse 8 6330 Cham, CH**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) NADAU-FOURCADE, Karine; LOUIS,
Fabienne and MAZEAU, Laetitia

(54) **БПО-ГЕЛ СОСТАВ ЗА МИЕЊЕ**

(57) 1 Локален состав за миене којшто се
карактеризира со тоа што содржи:

а. помеѓу 1% w/w и 3.5% на бензоил пероксид
изразен со тежина на активна состојка во однос
на вкупната тежина од составот,

б. помеѓу 0.5% w/w и 5% w/w изразен со тежина
на активната материја во однос на вкупната
тежина на составот од барем еден ањонски и
барем еден не-јонски сурфактанти избрани од
Цинк кокет сулфат, натриум кокоил изетионат,

натриум лауроил метил изетионат, C14-C16 α-
олефинсулфонати и децил глюкозид,

с. помеѓу 0.1 w/w и 1%w/w од Цинк глуконат,
d. помеѓу 0.1 w/w и 1% w/w на дикалиум

глициризат,

е. помеѓу 0.15 w/w и 7% w/w од барем еден
гелирачки агенс, избран од полиакриламид

фамилија, акрилати/C10-30 алкил акрилат
вкрстено поврзан полимер и акрилати/C10-30

алкил вкрстено поврзан полимер,

полисахариди, целулозни деривати, бентонит,
магнезиум алуминиум силикати и

неутрализирана полимерна сулфонска
киселина сама или како смеса.

има уште 14 патентни барања

(51) **A 61B 5/145, A 63H 27/10**

(11) **9993**

(13) T1

(21) **2018/1076**

(22) 21/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) CN201620131221U 20/02/2016 CN;

CN201620131314U 20/02/2016 CN;

CN201620450162U 17/05/2016 CN and

CN201620974741U 26/08/2016 CN

(96) 17/01/2017 EP17151714.7

(97) 07/11/2018 EP3207970

(73) **Lin, Hui No. Lingjiao, Hucun Lianfeng**
Village Beiyang Town Huangyan District, P.O.
Box 318020 Taizhou City Zhejiang, CN

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Lin, Hui

(54) **КОНТЕЈНЕР ЗА ПОЛНЕЊЕ**

(57) 1 Контејнер за полнење, кој што опфаќа:

- приклучокот (1), при што едната страна од
приклучокот (1) е направена со влез, додека

другата страна на приклучокот (1) е направена
со шуплина за цевки, при што внатрешноста на
шуплината за цевките е поврзана со
спомнатиот влез;

- снопот на шуплите цевки (4) кој што опфаќа
поголем број на шуплите цевки, при што
горниот дел на снопот е вметнат во
спомнатата шуплина за цевки, и

- контејнерите, кои што се поставени на
долниот дел од шуплите цевки низ еластичен
елемент за прицврстување, при што шуплината
на секој контејнер е поврзана со внатрешните
канални на шуплите цевки,

н а з н а ч е н с о т о а, што понатаму го опфаќа
ограничувачкиот елемент, кој што е поставен на
приклучокот до шуплината за цевките, при што
ограничувачкиот елемент ја собира шуплината
за цевките и го ограничува снопот на шуплите
цевки.

има уште 9 патентни барања




Fig. 1

(51) C 07D 471/04, C 07D 401/12, C 07D 401/14,
A 61K 31/4704, A 61K 31/4709, A 61P 35/00

(11) 9994

(13) T1

(21) 2018/1077

(22) 24/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) US201462053006P 19/09/2014 US;
US201562128089P 04/03/2015 US and
US201562150812P 21/04/2015 US

(96) 18/09/2015 EP15778433.1

(97) 24/10/2018 EP3194376


(73) Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St.,
Suite 100 Watertown, MA 02472, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје

(72) ASHWELL, Susan; CAMPBELL, Ann-Marie;
CARAVELLA, Justin Andrew; DIEBOLD, R. Bruce;
ERICSSON, Anna; GUSTAFSON, Gary; LANCIA,
Jr., David R.; LIN, Jian; LU, Wei and WANG,
Zhongguo

(54) ДЕРИВАТИНА ПИРИДИН -2(1H)-ОН
ХОНИЛИН КАКО ИНХИБИТОР НА МУТИРАНА
ИЗОЦИТРАТ ДЕХИДРОГЕНАЗА

(57) 1 Соединение на формула I:




или негова фармацевтска сол, енантиомер,
хидрат, солват, или таутомер,
кадешто:

секој W1 и W2 е независно CH, CF или N;

W3 е независно, CR2 или N;

U е N или CR6;

A е избран од група која се состои од H, D,
халоген, CN, -CHO, -COOH, -COOR, -C(O)NH2,
-C(O)NHR, R'S(O)2-, -O(CH2)nC(O)R', R'S(O)-,
хетероарил, -SOMe, -SO2Me,



кадешто X и Y се независно во секој случај C,
N, NR', S, и O, под услов прстенот кој содржи X

и Y да не може да има повеќе од 4 N или NH атоми или повеќе од еден S или O атом, и кадешто S и O не се соседни;

R и R' во секој случај се бираат независно од група која ја сочинуваат H, OH, CN, -CH₂CN, халоген,

-NR₇R₈, CHCF₂, CF₃, C₁-C₆ алкил, R₇S(O)₂-, C₁-C₆ алкокси, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈ цикло алкил, C₃-C₈ циклоалкил алкил, 3 до 8-член хетероциклил, арил, и хетероарил, кадешто секој R е опционо заменет со еден или повеќе супституенти избрани од група која ја сочинуваат OH, халоген, C₁-C₆ алкокси, NH₂, R₇S(O)₂-, CN, C₃-C₈ цикло алкил, 3 до 8-член хетероциклил, арил, хетероарил, и R₇S(O)-;

R₁ е независно OH, CN, халоген, CHCF₂, CF₃, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкенил, C₃-C₈ цикло алкил, 3 до 8-член хетероциклил, арил, или хетероарил, кадешто секој C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈ цикло алкил, 3 до 8-член хетероциклил, арил, или хетероарил е опционо заменет со еден или повеќе пати со супституенти избрани од група која ја сочинуваат халоген, OH, NH₂, CN, C₁-C₆ алкил, и C₁-C₆ алкокси;

секој R₂ е независно H, OH, CN, халоген, CF₃, CHF₂, бензил, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, NH₂,

-O(CH₂)_nR', -O(CH₂)C(O)NHR', -O(CH₂)C(O)R', NHR₇, -N(R₇)(R₈), NHC(O)R₇, NHS(O)R₇, NHS(O)R₇, NHC(O)OR₇NHC(O)NHR₇, -S(O)₂NHR₇, NHC(O)N(R₈)R₇, OCH₂R₇, CHRR' или OCHR'R₇, кадешто C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси е опционо заменет со еден или повеќе супституенти избрани од група која ја сочинуваат C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈ цикло алкил,

C₃-C₈ цикло алкил заменет со еден или повеќе халогени, 3 до 8-член хетероциклил, арил, -хетероарил-C(O)NH₂, и хетероарил;

или R₁ и R₂ може да се комбинираат за да создадат C₄-C₆ цикло алкил или 3 до 8-член хетероциклил кој содржи најмалку еден атом избран од група која се состои од N, O, и S;

R₃ е H, C₁-C₆ алкил, или -OH;

R₄ и R₅ се независно H, халоген, CH₂OH, C₁-C₃ алкил, или C₁-C₃ алкил заменет со халогено, или R₄ и R₅ кога се комбинираат може да создадат C₃-C₆ цикло алкил или C₃-C₆ хетероциклил;

секој R₆ е H, халоген, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкил заменет со халогеном, C₁-C₆ алкокси, C₁-C₆ алкокси заменет со еден или повеќе халогени, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈ цикло алкил, 3 до 8-член хетероциклил, арил, или хетероарил;

R₇ и R₈ се независно H, C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, C₂-C₆ алкенил, C₂-C₆ алкинил, C₃-C₈ цикло алкил, 3 до 8-член хетероциклил, арил, и хетероарил; или кога се комбинираат R₇ и R₈ може да создадат 3 до 8-член хетероциклил или хетероарилен прстен;

R₉ е независно H, D, CD₃, CF₃, C₁-C₆ алкил, C₂-C₆ алкенил, C₃-C₆ алкинил, C₃-C₈ цикло алкил, кога е алкил, алкенил, алкинил, и цикло алкил опционо заменет со amino, OH, halo, или алкокси;


n е 0, или 2; и

r е 0, 1, или 2;

под услов да кога A е H, тогаш R₁ не е C₁-C₆ алкил или C₁-C₆ алкокси и R₁ и R₂ не може да се комбинираат за да се добие 3 до 8-член хетероциклил.

има уште 17 патентни барања

Слика 1 Сила на IDH 1 инхибитор во IDH 1-R132H ензимски тест



I-1	0.033
I-5	0.742
I-20	0.02

(51) **C 07K 14/415, C 12N 15/82, C 12N 15/113**

(11) **9997**

(13) T1

(21) **2018/1078**

(22) 24/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) DE20131010026 17/06/2013 DE

(96) 06/06/2014 EP14750139.9

(97) 10/10/2018 EP3011037

(73) **KWS SAAT SE Grimsehlstr. 31 37555**

Einbeck, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TÖRJËK, Otto; BORCHARDT, Dietrich; MECHHELKE, Wolfgang and LEIN, Jens Christoph

(54) **РИЗОМАНИЈА-РЕЗИСТЕНТЕН ГЕН**

(57) 1 Нуклеинска киселинска молекула, којашто кодира полипептид којшто е способен за пренесување на отпорност за патоген кај растение во коешто полипептидот е изразен, се карактеризира со тоа што нуклеинската киселинска молекула содржи нуклеотидна секвенца избрана од

а) нуклеотидна секвенца којашто кодира полипептид со аминокиселинска секвенца во согласност со SEQ ID NO. 2 или SEQ ID NO. 3, б) нуклеотидна секвенца којашто содржи кодирачка секвенца на DNA секвенца во

согласност со SEQ ID NO.

с) нуклеотидна секвенца којашто кодира полипептид добиен со супституција, делеција и/или дополние на аминокиселина со аминокиселинска секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца во согласност со а) или б), од полипептид којшто ја кодира нуклеотидната секвенца во согласност со а) или б),

д) нуклеотидна секвенца којашто кодира полипептид којшто има аминокиселинска секвенца, којашто е барем 80% идентична со аминокиселинската секвенца кодирана со нуклеотидната секвенца во согласност со а) или б), или

е) нуклеотидна секвенца којашто ги кодира барем аминокиселинските позиции 168-227 на SEQ ID NO. 2 и барем аминокиселинските позиции 591-613 на SEQ ID NO. 2 и барем аминокиселински позиции 1013-1072 на SEQ ID NO. 2 или којашто ги кодира барем аминокиселинските позиции 182-241 на SEQ ID NO. 3, барем аминокиселински позиции 605-627 на SEQ ID NO. 3 и барем аминокиселинските позиции 1027-1086 на SEQ ID NO. 3. има уште 13 патентни барања

Сл. 1А

	1	70
consensus-sensitiv	(1) CAAATCTTCGGCATCAATGGCGGTGTGGCGGTCATCAATTTAAACATCAATGGAGGTAAGAGTCATGTT	
resistente-sequenz	(1) CAAATCTTCGGCATCAATGGCGGTGTGGCGGTCATCAATTTAAACATCAATGGAGGTAAGAGTCATGTT	
	71	140
consensus-sensitiv	(71) TTTTCAACAATATAAACTTATATGATTTGATTTTAAAGAGTCAAGGCTACGTAATTC	
resistente-sequenz	(71) TTTTCAACAATATAAACTTATATGATTTGATTTTAAAGAGTCAAGGCTACGTAATTC	
	141	210
consensus-sensitiv	(141) TTTTCAACAATATAAACTTATATGATTTGATTTTAAAGAGTCAAGGCTACGTAATTC	
resistente-sequenz	(141) TTTTCAACAATATAAACTTATATGATTTGATTTTAAAGAGTCAAGGCTACGTAATTC	
	211	280
consensus-sensitiv	(114) TTTTCAACAATATAAACTTATATGATTTGATTTTAAAGAGTCAAGGCTACGTAATTC	
resistente-sequenz	(211) TTTTCAACAATATAAACTTATATGATTTGATTTTAAAGAGTCAAGGCTACGTAATTC	
	281	350
consensus-sensitiv	(181) CACCTCAAATGACGAGAAAAACAGCAGGAAAGGATTAAAGTAAGTCGTGGAACCAATAGATTATTT	
resistente-sequenz	(281) CACCTCAAATGACGAGAAAAACAGCAGGAAAGGATTAAAGTAAGTCGTGGAACCAATAGATTATTT	
	351	420
consensus-sensitiv	(251) TCAAAATATAGCTCAGCTAATATATGGCCCTACTTTAAATTTAAATAAGCAGAGGTAATGCTATAGAA	
resistente-sequenz	(351) TCAAAATATAGCTCAGCTAATATATGGCCCTACTTTAAATTTAAATAAGCAGAGGTAATGCTATAGAA	
	421	490
consensus-sensitiv	(321) ACAAAATGGCTTTAAATTTATTCATTAAAGCTTAAATATGATAAACTATCAAGTGCTATCTCTTTTCA	
resistente-sequenz	(421) ACAAAATGGCTTTAAATTTATTCATTAAAGCTTAAATATGATAAACTATCAAGTGCTATCTCTTTTCA	
	491	560
consensus-sensitiv	(391) GGGCGGCTCTGAAGATTTTGGGCGCCGCTTATTATGAAAATTTGGGCGCTTAAATTTATGAAAATTA	
resistente-sequenz	(491) GGGCGGCTCTGAAGATTTTGGGCGCCGCTTATTATGAAAATTTGGGCGCTTAAATTTATGAAAATTA	

(51) A 61K 31/145, A 61K 38/08, A 61K 38/17, A 61L 15/44, A 61L 15/46, A 61L 31/16, A 61L 27/54, A 61L 29/16, A 61P 31/00, A 61P 31/04

(11) 9999

(13) T1

(21) 2018/1079

(22) 25/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) GB20090005451 31/03/2009 GB and

US20090165396 31/03/2009 US

(96) 31/03/2010 EP10715573.1

(97) 10/10/2018 EP2413949

**(73) Novabiotics Limited The Cruickshank
Building Craibstone Aberdeen AB21 9TR, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) O'NEIL, Deborah; CHARRIER, Cedric and
MERCER, Derry

(54) ИНХИБИЦИЈА НА БИОФИЛМ ОРГАНИЗМИ


(57) 1 Производ којшто содржи барем два антибиофилм агенси кадешто барем еден од антибиофилм агенсиите е антимикуробен пептид и барем еден друг антибиофилм агенс е цистеамин кадешто антимикуробниот пептид содржи аминокиселини во согласност со формулата I:

$$((X)l(Y)m)n \quad (I)$$

кадешто 1 и m се цели броеви од 1 до 10, на пример 1 до 5; n е цел број од 1 до 10; X и Y , којшто може да биде истиот или различен, се независно хидрофобни или катјонски аминокиселини.

има уште 13 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07D 401/12, C 07D 405/14, A 61K 31/4709, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 31/12**

(11) **10001**

(13) T1

(21) **2018/1080**

(22) 25/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) US201462049449P 12/09/2014 US

(96) 09/09/2015 EP15760461.2

(97) 24/10/2018 EP3191476

(73) **GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited 980 Great West Road Brentford Middlesex, TW8 9GS, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ATKINSON, Stephen John; HIRST, David Jonathan; SEAL, Jonathan Thomas; WELLAWAY, Christopher Roland; HUMPHREYS, Philip G.; LINDON, Matthew J. and PRESTON, Alexander G.

(54) **ТЕТРАХИДРОКИНОЛИН ДЕРИВАТИ КАКО БРОМОДОМЕН ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение избрано од групата составена од:

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-2-метил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-N-етил-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-2,3-диметил-N-(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-N-((R)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-N-((S)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-етил-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-2,3-диметил-N-(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-((S)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-((R)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-N-етил-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-N-етил-4-((5-флуоропиримидин-2-ил)амино)-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-етил-2-метил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид; и

1-ацетил-4-((5-цијанопиримидин-2-ил)амино)-N-етил-2-метил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид

или негова сол.

има уште 14 патентни барања

(51) **A 23L 3/3454**

(11) **10002**

(13) T1

(21) **2018/1081**

(22) 26/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) GB20130020418 19/11/2013 GB

(96) 18/11/2014 EP14815248.1

(97) 03/10/2018 EP3082454

(73) **FULLGREEN LTD 37 Warren Street London W1T 6AD, GB**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) PARKER, Nigel and MISA-HARRIS, Joanna

(54) **МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУК**

(57) 1 . Метод за обработка на зеленчук кој што се состои од:

i) чекор на сечење на коцки кој што опфаќа подложување на зеленчукот на метхатничко намалување на големината;

ii) чекор на омекнување кој што опфаќа

загревање или замрзнување на зеленчукот за однапред одреден период; и

iii) чекор на третирање кој што опфаќа доведување на омекнатиот зеленчуков производ во контакт со еден или повеќе реактивни кислородни видови селектирани од: пероксиди и супероксиди; каде што зеленчукот припаѓа на видот Brassica oleracea.

има уште 13 патентни барања

(51) **H 04N 19/124, H 04N 19/176, H 04N 19/593, H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/196**

(11) **10003**

(13) T1

(21) **2018/1082**

(22) 26/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) KR20110108456 24/10/2011 KR and KR20110108460 24/10/2011 KR

(96) 20/04/2012 EP12843637.5

(97) 28/11/2018 EP2773117

(73) **Infobridge Pte. Ltd. Singapore 079903, SG**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PARK, Shin Ji

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА**

(57) 1 Уред за декодирање на слика кој што се состои од:

модул за декодирање на ентропија (210) конфигуриран така да декодира примен проток на битови и да го одвои протокот на битови најмалку во информации за мод на интра предвидување, информации за мод на интер предвидување, и информации за коефициент на квантизација;

модул за интра предвидување (240) конфигуриран така да реконструира мод за интра предвидување и да создаде блок за предвидување на актуелен блок или подблок на

актуелниот блок;

модул за обратно скенирање конфигуриран така да ги конвертира информациите за коефициент на квантизација во дводимензионален блок за квантизација;

модул за обратно квантизација (220) конфигуриран така да обратно го квантизира блокот за квантизација со користење на параметар за квантизација, каде што модулот за обратна квантизација (220) е

конфигуриран така да генерира параметар за квантизација со додавање на предвидувач на параметар за квантизација на преостанатиот параметар за квантизација; модул за обратно трансформирање (230) конфигуриран така да обратно го трансформира обратно квантизираниот блок за да се генерира преостанат блок; и

модул за дополнување (280) конфигуриран така да додава блок за предвидување генериран со користење на модот за интра предвидување на актуелниот блок и преостанатиот блок за да се генерира реконструиран блок, каде што модулот за интра предвидување (240) е конфигуриран така да се конструира Најверојатен мод (Most Probable Mode – MPM), група во која што се вклучени три мода за интра предвидување врз основа на модови за интра предвидување на левиот и горниот блок на актуелниот блок, и да се реконструира

модот за интра предвидување на актуелниот блок со користење на MPM групата и споменатите примени информации на модот за интра предвидување вклучително групен показател на модот за интра предвидување и индекс на модот за предвидување со подесување на модот за интра предвидување на MPM групата специфициран од индексот на модот за предвидување како модот за интра предвидување од актуелниот блок доколку групниот показател на модот за интра предвидување ја покажува MPM групата, каде што MPM групата вклучува планарен мод, DC мод и вертикален мод кога модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок на актуелниот блок не се присутни, каде што планарниот мод и DC модот не се насочени модови за интра предвидување, а другите модови за интра предвидување, покрај ненасочените модови за интра предвидување, се насочени модови за интра предвидување, каде што кога модовите за интра предвидување на горниот и левиот блок на актуелниот блок се двата присутни и различни еден од друг, MPM групата ги вклучува двата модови за интра предвидување и еден дополнителен мод за интра предвидување, каде што:

кога модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок се надочени модови за интра предвидување, MPM групата ги вклучува модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок и планарниот мод,

кога модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок не се насочени модови за интра предвидување, MPM групата ги вклучува модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок и еден вертикален мод, кога еден од модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок е DC мод, а другиот не е планарен мод, MPM група ги вклучува модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок и планарниот мод, и кога еден од модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок е планарен мод, а другиот не е DC мод, MPM група ги вклучува модовите за интра предвидување на левиот и горниот блок и DC модот;

каде што кога модовите за интра предвидување на горниот и левиот блок на актуелниот блок се двата присутни и еднакви еден со друг, MPM група ги вклучува модот за интра предвидување и два дополнителни модови за интра предвидување, каде што:

кога модот за интра предвидување мод не е ниту DC мод ниту планарниот мод, двата дополнителни модови за интра предвидување се подесени на два мода за интра предвидување кои што се соседни на модот за интра предвидување, и кога модот за интра предвидување е DC модот, двата дополнителни модови за интра предвидување се планарниот мод и вертикалниот мод.

има уште 1 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 07D 403/04, C 07D 413/12, C 07D 413/10, C 07D 409/12, C 07D 207/277, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 417/12, C 07D 403/12, C 07D 405/04, C 07D 405/12, C 07D 405/14, A 61K 31/4025, A 61K 31/402, A 61K 31/4015, A 61P 35/00

(11) 10004

(13) T1

(21) 2018/1083

(22) 26/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) EP20140002720 04/08/2014 --

(96) 10/07/2015 EP15736401.9

(97) 31/10/2018 EP3177603


(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) ZENKE, Frank; HEINRICH, Timo; FRIESEHAMIM, Manja; RONDICH, Felix and HAHN, Diane

(54) ПИРОЛИДИНОН ДЕРИВАТИ КАКО МЕТАП-2 ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединенија избрани од групата Соединение бр. Структура/Име "A78"



(S)-3-хидрокси-2-оксо-1-(1H-пироло [2,3-b]пиридин-5-ил)-пирролидин-3-карбоксилна киселина 3,5-дифлуоро-бензиламид "A79"



(S)-1-(3-хлоро-1H-пироло [2,3-b]пиридин-5-ил)-3-хидрокси-2-оксо-пирролидин-3-карбоксилна киселина 3,5-дифлуоро-бензиламид и фармацевтски употребливи соли, таутомери и нивни стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи.
има уште 5 патентни барања

(51) **A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61K 9/70, A 61K 9/00, A 61K 47/26**

(11) **10013**

(13) T1

(21) **2018/1084**

(22) 26/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) US20040630274P 24/11/2004 US

(96) 22/11/2005 EP12167578.9

(97) 10/10/2018 EP2486942

(73) **Meda Pharmaceuticals Inc.**

265 Davidson Avenue, Suite 400 Somerset, NJ 08873-4120, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Dang, Phuong Grace; Lawrence, Brian D.; Balwani, Gul and D'Addio, Alexander D.

(54) **СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ АЗЕЛАСТИН И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи азеластин или негова фармацевтска прифатлива сол или естер, со концентрација од 0.005% до 5.0% од тежина и еден или повеќе фармацевтски прифатливи носачи или ексципиенси, кадешто барем еден од споменатите фармацевтски прифатливи носачи или ексципиенси е сукралоза присутна со концентрација од 0.001% до 1% (w/v), кадешто споменатата сукралоза го маскира вкусот на споменатиот азеластин или негова сол или естер како што е чувството за горчлив вкус кај пациент предизвикан со администрација на споменатиот состав кај споменатиот пациент е редуцирано или елиминирано. има уште 16 патентни барања

(51) **A 61L 27/04, A 61L 27/06, A 61L 27/28, A 61L 31/16, A 61L 31/02, A 61L 31/08, A 61L 27/54**

(11) **10014**

(13) T1

(21) **2018/1085**

(22) 26/12/2018

(45) 29/02/2020

(96) 18/04/2013 EP13718169.9

(97) 17/10/2018 EP2986330

(73) **NUMAT MEDTECH, S.L. Parc Bit, Edificio Naorte, P4 Carretera De Valldemosa Km. 7 07121 Palma de Mallorca, ES**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MONJO CABRER, Marta; RAMIS MOREY, Joana María; CÓRDOBA INSENSÉ, Alba; SATUÉ SANÚN, María and GÓMEZ FLORIT, Manuel

(54) **ИМПЛАНТИ ЗА ИНДУКЦИЈА НА ИНТЕГРАЦИЈА НА МЕКИ И ТВРДИ ТКИВА**

(57) 1 Биокompatибилниот имплант кој опфаќа еден или повеќе матали, легури на метали, оксиди на метали или некоја нивна комбинација, при што антиоксидативното соединение е одбрано од групата на флавоноиди, метокситриптофол, некој нивен естар, некои нивни фармацевтски прифатливи соли, и некои нивни комбинации, применето на најмалку дел на површина на металот, легурата на металот или оксидот на метал на спомнатиот биокompatибилниот имплант, каде што антиоксидантот е ковалентно врзан за површината на металот, легурата на металот или оксидот на метал. има уште 14 патентни барања





FIG. 1



I

FIG. 2

(51) E 01B 2/00, E 01D 19/06

(11) 9985

(13) T1

(21) 2018/1087

(22) 27/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) DE201310205573 28/03/2013 DE

(96) 28/03/2014 EP14713471.2

(97) 17/10/2018 EP2978897

(73) Maurer Söhne Engineering GmbH & Co.
KG Frankfurter Ring 193 80807 München, DE(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) BRAUN, Christian


(54) ПРЕОДНА КОНСТРУКЦИЈА И
ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ СО ТАКВА ПРЕОДНА
КОНСТРУКЦИЈА(57) 1 Преодна конструкција (1) за потпора на
најмалку една шина (2) во пределот на спој (3)

формиран од компоненти (222) на железнички мост (4) со најмалку две поместувачки прицврстени попречни греди (5, 6, 7), најмалку еден споен праг (8) прикачен на попречните греди (5, 6, 7) за потпора на најмалку една шина (2) во пределот на спојот (3) и најмалку еден контролен уред (14) за ориентирање на положбата на спојниот праг (8) во преодната конструкција (1), при што најмалку едниот споен праг (8) има шинска спојка (13) со која спојниот праг (8) може поместувачки да се прикачи на шината (2),

попречните греди (5, 6, 7) и контролниот уред (14) се поставени под најмалку едниот споен праг (8) а преодната конструкција (1) на своите странични краеве има најмалку една кутија за попречна греда (15, 16, 17, 18) за носење на најмалку еден крај на попречните греди (5, 6, 7), каде што попречните греди (5, 6, 7) и најмалку

едниот споен праг (8) или повеќе спојни прагови (8, 9, 10) се меѓусебно поврзани во соодветните точки на поврзување преку вметнати пружински тела (25), по можност изработени од еластомер, со само мали ограничувања, при што преодната конструкција е намерно дизајнирана да биде торзионо слаба за да може во монтирана положба да издржи виткање на компонентите (222) на железничкиот мост (4) кои го формираат спојот

(3) меѓу нив околу надолжната оска на железничкиот мост (4) или шината (2), особено без ограничувања, назначена со тоа, што попречните греди (5, 6, 7) се монтирани со помош на топчести лежишта (24), поконкретно конкавни лежишта, сместени во кутиите за попречни греди (15, 16, 17, 18). има уште 21 патентни барања



(51) Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/129, Н 04N 19/147, Н 04N 19/96, Н 04N 19/196, Н 04N 19/6Н 04N 19/70, Н 04N 19/176

(11) 10015

(13) T1

(21) 2018/1088

(22) 27/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) KR20090075432 14/08/2009 KR

(96) 16/08/2010 EP15168653.2

(97) 26/12/2018 EP2950541

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon, Min-Su and Kim, Jung-Hye

(54) АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА СКЕНИРАЊЕ НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ КОИ ИМААТ ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА

(57) 1 Апаратура за декодирање видео, апаратурата содржи:

обезбедувач кој обезбедува, од податочен тек, податок за кодирана слика од множество на максимални кодирани единици, и поделена информација на кодирани единици во форма на квадрат со длабочина којашто вклучува најмалку една постојна длабочина и пониска длабочина во максимална кодирана единица од множеството на максимални кодирани единици; и декодер којшто го декодира множеството на

максимални кодирани единици во согласност со растерен редослед на скенирање, декодира кодирани единици во максималната кодирана единица во согласност со цик цак редослед на скенирање,

кадешто:

множествата на максимални кодирани единици се поделени од слика во согласност со димензија на максимална кодирана единица помеѓу множество на димензии на максималните кодирани единици, максималната кодирана единица е спацијално поделена во кодираните единици со длабочини вклучени во најмалку една од постојната длабочина и пониската длабочина во согласност со поделената информација, кога поделената информација од кодираната единица од постојната длабочина укажува на делење, кодираната единица од постојната длабочина се дели во четири кодирани единици од пониската длабочина, независно од соседните кодирани единици, кога поделената информација на кодираната единица од постојната длабочина укажува на не-деливост, кодираната единица од постојната длабочина се дели во една или повеќе партиции за предвидување декодирајќи со употреба на информација околу видот на партиција на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек, и кодираната единица од постојната длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна-трансформација во согласност со информација за димензија на една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек, кога поделената информација од кодираната единица од пониската длабочина укажува на делење, кодираната единица од пониската длабочина се дели во четири кодирани единици со длабочина којашто е пониска од пониската длабочина,


кога поделената информација на кодираната единица од пониската една или повеќе партиции за предвидување се добиени од кодираната единица со пониска длабочина со употреба на информација околу видот на партиција на кодираната единица од пониската длабочина добиена од податочниот тек, и една или повеќе трансформациски единици во форма на квадрат за инверзна трансформација во однос на кодираната единица со пониска длабочина се одредени од кодираната единица со пониска длабочина во согласност со информација за димензија од една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица со пониска длабочина добиена од податочниот тек, кадешто четирите кодирани единици со пониска длабочина вклучува горен лев блок, горен десен блок, долен лев блок и долен десен блок, цик цак редоследот на скенирање на четирите кодирани единици со длабочина е со редослед од горниот лев блок кон горниот десен блок кон долниот лев блок кон долниот десен блок, кадешто информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица од постојната длабочина укажува дали една или повеќе партиции се добиени со симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина, и информацијата за димензијата на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со постојна длабочина укажува дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со симетрично делење на една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина или се добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина,

кадешто информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица од пониската длабочина укажува дали една или повеќе партиции се добиени со симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на кодираната единица со пониска длабочина, и

кадешто информацијата за димензијата на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со пониската длабочина укажува дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со

симетрично делење на една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина или се добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со пониска длабочина. кадешто податокот за кодирана слика од множеството на максимални кодирани единици со квадратен облик вклучува податок во однос на квантизираните коефициенти на трансформација од множеството на максимални кодирани единици во форма на квадрат

Слика 1



(51) Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/129, Н 04N 19/147, Н 04N 19/96, Н 04N 19/196, Н 04N 19/6Н 04N 19/70, Н 04N 19/176

(11) 10016 (13) T1
(21) 2018/1089 (22) 27/12/2018
(45) 29/02/2020

(30) KR20090075432 14/08/2009 KR

(96) 16/08/2010 EP15168669.8

(97) 26/12/2018 EP2950542

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon, Min-Su and Kim, Jung-Hye

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА СКЕНИРАЊЕ НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ КОИ ИМААТ ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА**

(57) 1 Апаратура за декодирање видео, апаратурата содржи:

приемник којшто прима од податочен тек на кодирано видео и обезбедува информација за големина на максимални на кодирани единици на слика во форма на квадрат со длабочина којашто вклучува најмалку една постојна длабочина и пониска длабочина во максималната кодирана единица, од податочен тек; и

декодер којшто одредува множеството на максимални кодирани единици поделени од сликата во согласност со информацијата околу големината на максималната кодирана единица, и декодира множество на максимални кодирани единици во согласност со растерен редослед на скенирање, одредува една или повеќе кодирани единици со длабочини коишто вклучуваат најмалку една од постојната длабочина и пониската длабочина хиерархиски

поделени од максималната кодирана единица во согласност со поделената информација на кодирани единици во максималната кодирана единица,

кога поделената информација од кодираната единица од постојната длабочина укажува на делење, кодираната единица од постојната длабочина се дели во четири кодирани единици од пониската длабочина, каде што кога поделената информација на кодираната единица од постојната длабочина укажува на не-деливост, кодираната единица од постојната длабочина се дели во една или повеќе партиции за предвидување декодирајќи со употреба на информација околу видот на партицијата на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек, и кодираната единица од постојната длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна-трансформација во согласност со информација за димензија на една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек, каде што кога поделената информација од кодираната единица од пониската длабочина укажува на делење, кодираната единица од пониската длабочина се дели во четири кодирани единици со длабочина којашто е пониска од пониската длабочина, и каде што кога поделената информација на кодираната единица укажува на не-деливост, кодираната единица од пониската длабочина е поделена во една или повеќе партиции за предвидување на декодирањето и кодираната единица со пониската длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна трансформација,


ја декодира едната или повеќето кодирани единици во максималната кодирана единица којашто вклучува шетири кодирани единици со пониска длабочина поделна од кодираната единица со постојната длабочина во согласност

со циклически редослед на скенирање, каде што кога четирите кодирани единици со пониска длабочина поделени од кодираната единица со постојна длабочина вклучува горен лев блок, горен десен блок, долен лев блок и долен десен блок, циклически редоследот на скенирање на четирите кодирани единици со пониската длабочина е со редослед од горниот лев блок кон горниот десен блок кон долниот лев блок кон долниот десен блок, и каде што информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица од постојната длабочина укажува дали една или повеќе партиции се добиени со симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина, и информацијата за димензијата на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со постојна длабочина укажува дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со симетрично делење на една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина или се добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина, каде што кодираната единица со пониска длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна трансформација во согласност со информација за големина на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со пониска длабочина добиена од податочен тек, каде што, информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица со пониска длабочина укажува на тоа дали една или повеќе партиции се добиени со симетрична поделба на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со пониска длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на

кодираната единица со пониска длабочина, информацијата за големина на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со пониска длабочина укажува на тоа дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со симетрична поделба на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со пониска

длабочина, или добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со пониска длабочина, и меѓу предвидување или внатрешно предвидување е изведено на едната или повеќето партиции.

Слика 1



(51) Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/129, Н 04N 19/147, Н 04N 19/96, Н 04N 19/196, Н 04N 19/6Н 04N 19/70, Н 04N 19/176

(11) 10017

(13) Т1

(21) 2018/1090

(22) 27/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) KR20090075432 14/08/2009 KR

(96) 16/08/2010 EP15168651.6

(97) 26/12/2018 EP2950539

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon, Min-Su and Kim, Jung-Hye

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА СКЕНИРАЊЕ НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ КОИ ИМААТ ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА**

(57) 1 Апаратура за декодирање видео, апаратурата содржи:

обезбедувач кои обезбедува, од податочен тек, податок за кодирана слика од множество на максимални кодирани единици во форма на квадрат, и поделена информација на кодирани единици во форма на квадрат со длабочина којашто вклучува најмалку една постојна

длабочина и пониска длабочина во максимална кодирана единица од множеството на максимални кодирани единици; и декодер којшто го декодира множеството на максимални кодирани единици во согласност со растерен редослед на скенирање, декодира кодирани единици со постојната длабочина во максималната кодирана единица во согласност со цик цак редослед на скенирање, и декодира четири кодирани единици со поделена пониска длабочина од кодирана единица со постојна длабочина во согласност со цик цак редослед на скенирање, каде што цик цак редоследот на скенирање укажува на редослед на горен лев блок, горен десен блок, долен лев блок и долен десен блок од соседните четири блока, каде што множеството на максимални кодирани единици се дели од слика во согласност со една димензија на максимална кодирана единица од повеќето димензии на максималната кодирана единица, максималната кодирана единица е хиерархиски поделена во една или повеќе кодирани единици со длабочини вклучително и најмалку една постојна длабочина и долна длабочина во согласност со поделената информација на кодираната единица од длабочините,

кога поделената информација од кодираната единица од постојната длабочина укажува на делење, кодираната единица од постојната длабочина се дели во четири кодирани единици од пониската длабочина, независно од соседните кодирани единици, и

кадешто кога поделената информација на кодираната единица од постојната длабочина укажува на не-деливост, кодираната единица од постојната длабочина се дели во една или повеќе партии за предвидување декодирајќи со употреба на информација околу видот на партицијата на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек, и кодираната единица од постојната длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна-трансформација во согласност со информација за димензија на една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица од постојната длабочина добиена од податочниот тек, кога поделената информација од кодираната единица од пониската длабочина укажува на делење, кодираната единица од пониската длабочина се дели во четири кодирани единици со длабочина којашто е пониска од пониската длабочина,


кадешто кога поделената информација на кодираната единица од пониската длабочина укажува на не-деливост, кодираната единица од пониската длабочина се дели во една или повеќе партии за предвидување декодирајќи со употреба на информација околу видот на партицијата на кодираната единица од пониската длабочина добиена од податочниот тек, и кодираната единица од пониската длабочина е поделена во една или повеќе трансформациски единици за инверзна-трансформација во согласност со информација за димензија на една или повеќе трансформациски единици во однос на кодираната единица од пониската

длабочина добиена од податочниот тек, кадешто информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица од постојната длабочина укажува дали една или повеќе партии се добиени со симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина, и

информацијата за димензијата на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со постојна длабочина укажува дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со симетрично делење на една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина или се добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со постојна длабочина, кадешто информацијата околу видот на партицијата на кодираната единица од пониската длабочина укажува дали една или повеќе партии се добиени со симетрично делење на најмалку една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина, или добиени со одредување на партицијата да биде еднаква на кодираната единица со пониска длабочина, и


информацијата за димензијата на едната или повеќето трансформациски единици во однос на кодираната единица со пониската длабочина укажува дали една или повеќе трансформациски единици се добиени со симетрично делење на една висина и ширина на кодираната единица со постојна длабочина или се добиени со одредување на трансформациската единица да биде еднаква на кодираната единица со пониска длабочина.

Слика 1

(51) **С 07Н 21/04, А 61К 39/00**(11) **10018**(13) **T1**(21) **2018/1091**(22) **28/12/2018**(45) **29/02/2020**(30) **US20100421470P 09/12/2010 US and US201161502649P 29/06/2011 US**(96) **09/12/2011 EP17153799.6**(97) **03/10/2018 EP3214091**(73) **The Trustees of The University of Pennsylvania Philadelphia, PA 19104-6283, US**(74) **Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје****Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје**(72) **MILONE, Michael C.; JUNE, Carl H.; LEVINE, Bruce L.; PORTER, David L. and KALOS, Michael D.**(54) **УПОТРЕБА НА Т-КЛЕТКИ МОДИФИЦИРАНИ СО ХИМЕРЕН АНТИГЕН РЕЦЕПТОР****ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР**

(57) 1 Т-клетка генетички модифицирана за да изрази CAR каде што CAR содржи (а) антиген врзувачки домен кој што е анти-CD19 scFv (б) костимулаторен 4-1BB сигнализирачки регион, и (в) CD3 зета сигнализирачки домен за употреба во метод за третирање на канцер кај човек, каде што анти-CD19 scFv ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР:20 и/или CD3 зета сигнализирачкиот домен ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР:24, и каде што човекот е отпорен на најмалку еден хемотерапевтски агенс.

има уште 17 патентни барања



СЛИКА 1А

(51) **C 07K 16/08, A 61K 39/395**

(11) **10019**

(13) T1

(21) **2018/1092**

(22) 28/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) US20080059055P 05/06/2008 US;

US20080092991P 29/08/2008 US;

US20080139130P 19/12/2008 US;

US20090144653P 14/01/2009 US;

US20090172914P 27/04/2009 US and

US20090174108P 30/04/2009 US

(96) 05/06/2009 EP09757629.2

(97) 24/10/2018 EP2285408

(73) **Ablynx N.V. Technologiepark 29052**

Ghent-Zwijnaarde, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DEPLA, Erik; STORTELEERS, Catelijne;
SAUNDERS, Michael John Scott; HULTBERG,
Anna; MAASSEN, Bram; VANLANDSCHOOT,
Peter; VERRIPS, Cornelis Theodorus; VAN
GUCHT, Steven; MELERO, Jose; DE HAARD,
Johannes Joseph Wilhelmus; WEISS, Robert
Anthony; TEMPERTON, Nigel James; SAELENS,
Xavier; SCHEPENS, Bert; SZYROKI, Alexander
and HARMSSEN, Michael Marie

(54) **СЕКВЕНЦИ НА АМИНО КИСЕЛИНА
НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОБВИВКИ ПРОТЕИНИ
НА ВИРУС И ПОЛИПЕПТИДИ ШТО ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ ЗА ТРЕТМАНОТ НА
ВИРУСНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Тривалентна конструкција што во
суштина се состои од три единечни
варијабилни домени на имуноглобулин што
може специфично да се врзат за F протеин од
RSV, назначено со тоа, што единечните
варијабилни домени на имуноглобулин

специфично ја врзуваат истата антигенска
детерминанта, епитоп, дел или домен од F
протеин од RSV и во суштина се состои од 4
рамкасти региони (FR1 до FR4, соодветно) и 3
региони кои ја одредуваат комплементарноста
(CDR1 до CDR3, соодветно), во кои:

(A)

- CDR1 е секвенцата на аминокиселина NYVLG
(CEK ИД БР: 2595);

и

- CDR2 е секвенцата на аминокиселина
AINWRGDITIGPPNVEG (CEK ИД БР: 2611);

и

- CDR3 е секвенцата на аминокиселина
GTPLNPGAYIYDWSYDY (CEK ИД БР: 2627);

или

(B)

- CDR1 е секвенцата на аминокиселина NYVLG
(CEK ИД БР: 935);

и

- CDR2 е секвенцата на аминокиселина
AISFRGDSAIGAPSVEG (CEK ИД БР: 1499);

и

- CDR3 е секвенцата на аминокиселина
GTPLNPGAYIYDWSYDY (CEK ИД БР: 2063);

или

(C)

- CDR1 е секвенцата на аминокиселина
SYAMG (CEK ИД БР: 918);

и


- CDR2 е секвенцата на аминокиселина
AISWSDGSTYYADSVKG (CEK ИД БР: 1482);

и

- CDR3 е секвенцата на аминокиселина
DLTSTNPGSYIYWAYDY (CEK ИД БР: 2046).

има уште 19 патентни барања

Нацрт 1



(51) C 07D 405/12, C 07D 403/10, C 07D 401/12, C 07D 401/10, C 07D 401/04, C 07D 251/22, C 07D 471/10, A 61K 31/53, A 61P 9/10, A 61P 43/00, A 61P 35/00, A 61P 27/06, A 61P 25/28, A 61P 25/00, A 61P 19/02, A 61P 17/00

(11) 10020

(13) T1

(21) 2018/1093

(22) 28/12/2018

(45) 29/02/2020

(30) JP20140031035 20/02/2014 JP

(96) 19/02/2015 EP15751885.3

(97) 24/10/2018 EP3109240

(73) Japan Tobacco, Inc. 2-Toranomon 2-chome Minato-ku Tokyo 105-8422, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MITANI, Ikuo; HOTTA, Takahiro; NAGAMORI, Hironobu; YAMASHITA, Masaki; NAKAGAWA, Yuichi and UEDA, Masatoshi

(54) ТРИАЗИН СОЕДИНЕНИЕ И НЕГОВА УПОТРЕБА ЗА МЕДИЦИНСКИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Соединение претставено со формулата [I] или негова фармацевтска прифатлива сол: каде што

X е CH или N,

прстен Су е

формулата:

или

формулата:

{кадешто R1 е

(1) халоген,

(2) C1-6 алкил,

(3) цијано или

(4) халоC1-4 алкил,

R2 е

(1) халоген,

(2) хидрокси,

(3) карбокси,

(4) C1-6 алкил,

(5) C1-6 алкокси,

(6) халоC1-4 алкокси,

(7) халоC1-4 алкил,

(8) C1-6 алкил-карбонил,

(9) -C(O)NRa1Ra2 (Ra1 и Ra2 се секој независно водород или C1-6 алкил) или (10) - (CnH2n)-Rb

(n е 2, 3 или 4, -(CnH2n)- може да биде права или разгранета низа и Rb е

(a) хидрокси,

(b) карбокси,

(c) C1-6 алкокси,
 (d) C1-6 алкил-карбонилокси,
 (e) -C(O)NRb1Rb2 (Rb1 и Rb2 се секој независно водород или C1-6 алкил),
 (f) -OC(O)NRb3Rb4 (Rb3 и Rb4 се секој независно водород или C1-6 алкил),
 (g) -NRb5C(O)NRb6Rb7 (Rb5, Rb6 и Rb7 се секој независно водород или C1-6 алкил),
 (h) -NRb8Rb9 (Rb8 и Rb9 се секој независно водород, C1-6 алкил или халоC1-4 алкил),
 (i) -NRb10S(O)2Rb11 (Rb10 и Rb11 се секој независно водород, C1-6 алкил или C3-7 циклоалкил),
 (j) -NRb12C(O)ORb13 (Rb12 е водород или C1-6 алкил, и Rb13 е C1-6 алкил),
 (k) -NRb14C(O)Rb15 (Rb14 е водород или C1-6 алкил, и Rb15 е
 (i) C6-10 арил,
 (ii) C1-8 алкил (споменатиот C1-8 алкил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од хидрокси, халоC1-4 алкил, C1-6 алкокси и C6-10 арил),
 (iii) адамантил или
 (iv) C3-7 циклоалкил (споменатиот C3-7 циклоалкил е опционално супституиран со 2, 3 или 4 супституенти избрани од групата составена од C1-6 алкил, халоген, хидроксил C1-6 алкил и хало C1-4 алкил, и/или опционално формира фузиран прстен со бензенов прстен), или
 Rb14 и Rb15 опционално формира 4-, 5- или 6-член лактам заедно со азотниот атом којшто Rb14 е сврзан за јаглородниот атом којшто Rb15 е сврзан за (споменатиот лактам е опционално супституиран со 2 или 3 C1-6 алкили, и/или опционално формира фузиран прстен со бензенов прстен)),
 (1) формулата:
 кадешто m2 и m3 се секој независно 2 или 3, m4 е 0, 2, 3 или 4, Rb16 е C1-6 алкил или C1-6 алкокси, и кога m4 е 2, 3 или 4, секој Rb16 е

избран независно или
 (m) формулата:

кадешто m5 и m6 се секој независно 2 или 3, и Rb17 е C1-6 алкил или C1-6 алкокси),
 R3 е
 (1) халоген,
 (2) хидрокси,
 (3) C1-6 алкил или
 (4) -ORc {Rc е C1-6 алкил опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од следните (а) до (f);
 (а) халоген,
 (b) хидрокси,
 (c) C1-6 алкокси,
 (d) -C(O)NRc1Rc2 (Rc1 и Rc2 се секој независно водород или C1-6 алкил),
 (е) C6-10 арил (споменатиот C6-10 арил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од
 (i) халоген,
 (ii) хидрокси,
 (iii) C1-6 алкил,
 (iv) C1-6 алкокси, и
 (v) халоC1-4 алкил), и
 (f) 5- или 6-член хетероарил којшто содржи 2 или 3 азотни атоми, кислородни атоми или сулфурни атоми (споменатиот хетероарил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од
 (i) халоген,
 (ii) хидрокси,
 (iii) C1-6 алкил,
 (iv) C1-6 алкокси, и
 (v) халоC1-4 алкил)}, и
 R4 е
 (1) водород,
 (2) халоген,
 (3) C1-6 алкил или
 (4) C1-6 алкокси},
 R5 е
 (1) халоген,
 (2) хидрокси,


(3) C1-6 алкилсулфанил,
 (4) C1-6 алкил (споменатиот C1-6 алкил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од халоген, C6-10 арил и C1-6 алкокси),
 (5) C3-7 циклоалкил,
 (6) -ORd {Rd е
 (a) C2-6 алкинил,
 (b) C3-7 циклоалкил опционално супституиран со 2 или 3 C1-6 алкили или
 (c) C1-8 алкил (споменатиот C1-8 алкил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од следните (i) до (v);
 (i) халоген,
 (ii) C6-10 арил,
 (iii) C1-6 алкокси,
 (iv) C3-7 циклоалкил (споменатиот C3-7 циклоалкил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од C1-6 алкил и халоC1-4 алкил), и
 (v) 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклич којшто содржи 2 или 3 азотни атоми, кислородни атоми или сулфурни атоми (споменатиот заситен хетероциклич е

опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од C1-6 алкил и халоC1-4 алкил))) или
 (7) формулата:

кадешто Re е


(a) C1-6 алкил,
 (b) C3-7 циклоалкил,
 (c) 5- или 6-член хетероарил којшто содржи 2 или 3 азотни атоми, кислородни атоми или сулфурни атоми, или
 (d) C6-10 арил (споменатиот C6-10 арил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти избрани од групата составена од
 (i) халоген,
 (ii) C1-6 алкил,
 (iii) халоC1-4 алкил,
 (iv) C1-6 алкокси, и
 (v) халоC1-4 алкокси), и
 m1 е 0, 2 или 3 и, кога m1 е 2 или 3, секој R5 е избран независно,
 со исклучок на 4,6-бис-(2,5-диметил-фенил)-1,3,5-триазин-2-ол.
 има уште 18 патентни барања

Слика 1



(51) **С 07К 16/30, С 07К 16/28**(11) **10059**(13) **T1**(21) **2019/118**(22) **04/02/2019**(45) **29/02/2020**(30) **DE201110118022 30/06/2011 DE**(96) **29/06/2012 EP12729996.4**(97) **21/11/2018 EP2726507**(73) **GEMoaB Monoclonals GmbH Tatzberg 47 01307 Dresden, DE**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) **BACHMANN, Michael**(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ АНТИГЕНИ НА**
МАТИЧНИ КЛЕТКИ СПЕЦИФИЧЕН ЗА
ПРОСТАТА И НИВНА УПОТРЕБА(57) 1 Антитело које врзува антиген на
матични клетки специфичен за простата, во кое
- регионите кои одредуваат комплементарност
(CDR) на варијабилен регион на лесен ланец ги
опфаќаат следните аминокиселински секвенци:
CDR1 SEQ ID No. 2, CDR2 SEQ ID No. 3 и
CDR3 SEQ ID No. 4- CDR на варијабилен регион на тежок ланец ги
опфаќаат следните аминокиселински секвенци:
CDR1 SEQ ID No. 5, CDR2 SEQ ID No. 6, CDR3
SEQ ID No. 7.

има уште 13 патентни барања



1

Fig. 1

(51) **C 07K 16/10, A 61K 31/194, A 61K 31/22A 61K 31/223, A 61K 39/42, A 61K 45/06, A 61K 31/155, A 61K 31/225, A 61P 25/28**

(11) **10060**

(13) T1

(21) **2019/119**

(22) 04/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201261708779P 02/10/2012 US and US201261746792P 28/12/2012 US

(96) 01/10/2013 EP13770926.7

(97) 21/11/2018 EP2904009

(73) **Geneuro SA 3 Chemin du Pré-Fleuri 1228 Plan-Les-Ouates, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PERRON, Hervé; FIROUZI, Reza; KÜRY, Patrick; FAUCARD, Raphaël; MADEIRA, Alexandra and JOANOU, Julie


(54) **СОЕДИНЕНИЯ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА БЛОКАДИ НА РЕМИЈЕЛИНИЗАЦИЈА КАЈ ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ЕКСПРЕСИЈА НА HERV-W ПРОТЕИНСКИ ОМОТУВАЧ**

(57) 1 Фармцевтска комбинација која опфаќа најмалку некои анти-MSRV/HERV-W Env лиганд и најмалку еден лек со инхибиторен ефект на азотмоноксиден радикал,

во која:
- наведениот анти-HERV-W Env лиганд е антитело, поодредено химерно, модификувано или хуманизирано антитело, а уште поодредено IgG, како што е IgG1 или IgG4, при што наведеното антитело го опфаќа секој од регионот кои одредуваат комплементарност (CDR) наведени во SEQ ID No. SEQ ID No. 2, SEQ ID No. 3, SEQ ID No. 4, SEQ ID No. 5, и SEQ ID No. 6;

- наведениот лек со инхибиторен ефект на азотмоноксиден радикал е избран од група која ја сочинуваат Ng-нитро-L-аргинин-метилестар (L-NAME), S-метил-изотиоуреа (SMT) и диметил фумарат (DMF).

има уште 2 патентни барања



1

FIG. 1

(51) **C 07D 277/56, A 61K 31/426, A 61P 19/06**

(11) **10061**

(13) T1

(21) **2019/122**

(22) 05/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) JP 17307998 19/06/1998 JP

(96) 18/06/1999 EP08005933.0

(97) 16/01/2019 EP1956014

(73) **Teijin Pharma Limited 2-Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku**

Tokyo 100-0013, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Watanabe, Kenzo; Hiramatsu, Toshiyuki;
Kitamura, Mitsutaka and Matsumoto, Kolchi


(54) **ПОЛИМОРФИ НА 2-(3-ЦИАНО-4-ИЗОБУТИЛОКСИФЕНИЛ)-4-МЕТИЛ-5-**

ТИАЗОЛКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи 2-(3-циано-4-изобутилоксифенил)-4-метил-5-тиазолкарбоксилна киселина кристал G, назначено со тоа, што кристалот G покажува модел на прекршување на X-зраците врз

прашок што има карактеристични врвови под агол на одбивање 2θ од 6.86, 8.36, 9.60, 11.76, 13.74, 14.60, 15.94, 16.74, 17.56, 20.00, 21.26, 23.72, 24.78, 25.14, 25.74, 26.06, 26.64, 27.92, 28.60, 29.66 и 29.98°.

има уште 2 патентни барања



(51) D 06F 39/02, C 11D 7/50, C 11D 3/386, C 11D 7/32

(11) 10062

(13) T1

(21) 2019/123

(22) 05/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP 13186209 26/09/2013 US

(96) 02/06/2014 EP14727524.2

(97) 05/12/2018 EP3063327

(73) **Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Mühlenhagen 85 20539 Hamburg, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) STRODTHOLZ, Iris; REESSING, Petra and STAFFELDT, Jürgen

(54) ПРИБОР И МЕТОДА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФИЦИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ

(57) 1 Прибор за машинско чистење и/или дезинфицирање на медицински и/или хируршки инструменти и/или апарати, назначено со тоа, што истиот содржи:

а) прва компонента која содржи барем 15 wt% од алканоламин и барем 10 wt% од комплексен агенс;

б) втора компонента која содржи барем еден ензим.

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/198, A 61K 31/216, A 61K 31/437, A 61K 31/568, A 61K 31/7016, A 61P 25/00, A 61P 43/00

(11) 10063

(13) T1

(21) 2019/124

(22) 05/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) SE 1450089 29/01/2014 SE

(96) 14/01/2015 EP15705691.2

(97) 12/12/2018 EP3099306


(73) **Umecrine Cognition AB Karolinska Institutet Science Park Fogdevreten 2 171 65 Solna, SE**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) DOVERSKOG, Magnus; MÖHLER, Hanns;
FELIPO, Vicente and BÄCKSTRÖM, Torbjörn

(54) **СТЕРОИДНО СОЕДИНЕНИЕ ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ХЕПАТИЧНА
ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА**


(57) 1 Соединение 3 α -етинил-3 β -
хидроксиандростан-17-он оксим



или негова фармацевтски прифатлива сол, за
употреба во лекување на хепатична
енцефалопатија.

има уште 14 патентни барања

Слика 1.



(51) C 07D 473/34, C 07D 471/04, C 07H 19/14,
C 07H 19/06, C 07H 19/00, C 07H 19/16, C 12N
9/99, A 61K 31/708, A 61K 31/7072, A 61K
31/7068, A 61K 31/675, A 61K 31/522, A 61K
31/506, A 61K 31/4184, A 61K 31/4192, A 61P
31/14

(11) 10069

(13) T1

(21) 2019/146

(22) 12/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) US 201261613836 P 21/03/2012 US and
US201213721988 20/12/2012 US

(96) 19/03/2013 EP13763460.6

(97) 14/11/2018 EP2827875

(73) Janssen BioPharma, Inc. 260 E. Grand
Avenue, 2nd Floor, South San Francisco, CA
94080, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WANG, Guangyi; PRHAVC, Marija;
BEIGELMAN, Leonid; SMITH, David, Bernard and
DEVAL, Jerome

(54) **СУПСТИТУИРАНИ НУКЛЕОЗИДИ,
НУКЛЕОТИДИ И НИВНИ АНАЛОЗИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I), или
негова фармацевтски прифатлива сол, за
употреба во подобрување или третирање
вирусна инфекција предизвикана од вирус
селектиран од групата составена од хуман


параинфлуенца вирус 3 и хуман метапневмовирус, назначено со тоа, што соединението со формулата (I) ја има структурата:



каде што:

B1A е селектирано од групата составена од:

каде што:



RA2 е селектирано од групата составена од водород, халоген и NHRJ2, каде што RJ2 е селектирано од групата составена од водород, -C(=O)RK2 и -C(=O)ORL2;

RB2 е халоген или NHRW2, каде што RW2 е селектирано од групата составена од водород, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C2-6 алкенил, опционално супституиран C3-8 циклоалкил, -C(=O)RM2 и -C(=O)ORN2;

RC2 е водород или NHRO2, каде што RO2 е селектирано од групата составена од водород, -C(=O)RP2 и -C(=O)ORQ2;

RD2 е селектирано од групата составена од водород, халоген, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C2-6 алкенил и опционално супституиран C2-6 алкинил;

RE2 е селектирано од групата составена од водород, хидрокси, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C3-

8циклоалкил, -C(=O)RR2 и -C(=O)ORS2;

RF2 е селектирано од групата составена од водород, халоген, опционално супституиран C1-6 алкил, опционално супституиран C2-6 алкенил и опционално супституиран C2-6 алкинил;


Y2 и Y3 се независно N или CRI2, каде што RI2 е селектирано од групата составена од водород, халоген, опционално супституиран C1-6-алкил, опционално супституиран C2-6-алкенил и опционално супституиран C2-6-алкинил;

RG2 е опционално супституиран C1-6 алкил;


RH2 е водород или NHRT2, каде што RT2 е независно селектиран од групата составена од водород, -C(=O)RU2 и -C(=O)ORV2; и

RK2, RL2, RM2, RN2, RP2, RQ2, RR2, RS2, RU2 и RV2 се независно селектирани од групата составена од C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, C6-10арил, хетероарил, хетероалицикл, арил(C1-6 алкил), хетероарил(C1-6алкил) и хетероалицикл(C1-6 алкил);

R1A е селектирано од групата составена од водород, опционално супституиран ацил, опционално супституирана O-поврзана аминокиселина,



и



испрекинатата линија (-----) од формулата (I) е отсутна;

R2A е селектирано од групата составена од несупституиран C1-6алкил, халоген супституиран C1-6 алкил, хидрокси супституиран C1-6алкил, алкокси супституиран C1-6 алкил, сулфенил супституиран C1-6алкил,



опционално супституиран C2-6 алкенил,
опционално супституиран C2-6 алкинил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкил,
опционално супституиран -O-C1-6 алкил,
опционално супституиран -O-C3-6 алкенил,
опционално супституиран -O-C3-6 алкинил и
циано;

R3A е селектирано од групата составена од OH,
-OC(=O)R^{12A} и опционално супституирана O-
поврзана аминокиселина;

R4A е халоген;


R5A е водород или халоген;

R6A, R7A и R8A се независно селектирани од
групата составена од отсутно, водород,
опционално супституиран C1-24 алкил,
опционално супституиран C2-24 алкенил,
опционално супституиран C2-24 алкинил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкенил,
опционално супституиран арил, опционално
супституиран хетероарил, опционално
супституиран арил(C1-6 алкил), опционално
супституиран ^{*}-(CR^{15A}R^{16A})_p-O-C1-24 алкил,
опционално супституиран ^{*}-(CR^{17A}R^{18A})_p-O-
C1-24 алкенил,




или

R6A е




и R7A е отсутно или водород; или

R6A и R7A се земени заедно за да формираат
средина селектирана од групата составена од
опционално супституиран



и опционално супституиран



каде што кислородите поврзани за R6A и R7A,
фосфорот и средината формираат шест-член
до десет-член прстенест систем;

R9A е селектирано од групата составена од
опционално супституиран C1-24 алкил,
опционално супституиран C2-24 алкенил,
опционално супституиран C2-24 алкинил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкил,
опционално супституиран C3-6 циклоалкенил,
NR^{30A}R^{31A}, опционално супституирана N-
поврзана аминокиселина и опционално
супституиран естер дериват на N-поврзана
аминокиселина;

R10A и R11A се независно опционално
супституирана N-поврзана аминокиселина или
опционално супституиран естер дериват на N-
поврзана аминокиселина;

R12A, R13A и R14A се независно отсутни или
водород;

секое R15A, секое R16A, секое R17A и секое
R18A се независно водород, опционално
супституиран C1-24 алкил или алкокси;
R19A, R20A, R22A и R23A се независно
селектирани од групата составена од водород,
опционално супституиран C1-24 алкил и
опционално супституиран арил;

R21A и R24A се независно селектирани од

групата составена од водород, опционално супституиран C1-24 алкил, опционално супституиран арил, опционално супституиран -O-C1-24 алкил и опционално супституиран -O-арил;

R25A и R29A се независно селектирани од групата составена од водород, опционално супституиран C1-24 алкил и опционално супституиран арил;

R26A и R27A се независно -C=N или опционално супституиран супституент селектиран од групата составена од C2-8 органилкарбонил, C2-8 алкоксикарбонил и C2-8 органиламинокарбонил;

R28A е селектирано од групата составена од водород, опционално супституиран C1-24-алкил, опционално супституиран C2-24 алкенил, опционално супституиран C2-24 алкинил, опционално супституиран C3-6 циклоалкил и опционално супституиран C3-6 циклоалкенил; R30A и R31A се независно селектирани од групата составена од водород, опционално супституиран C1-24-алкил, опционално супституиран C2-24 алкенил, опционално супституиран C2-24 алкинил, опционално супституиран C3-6 циклоалкил и опционално супституиран C3-6 циклоалкенил;


RⁿA е опционално супституиран C1-24-алкил;

m е 0 или 1;

p и q се независно селектирани од групата составена од 2 и 3;

r е 1 или 2;

Z1A, Z2A, Z3A и Z4A се независно O или S; и под услов кога R1A е





каде што R8A е несупституиран C1-4 алкил или фенил опционално пара-супституиран со халоген или метил и R9A е метил естер, етил естер, изопропил естер, н-бутил естер, бензил естер или фенил естер на аминокиселина селектиран од групата составена од глицин, аланин, валин, леуцин, фенилаланин, триптофан, метионин и пролин; R3A е OH; R4A е флуоро; R5A е флуоро или водород; и B1A е несупституиран урацил; тогаш R2A не може да биде -OCH₃;

под услов кога R1A е H; R3A е OH; R4A е флуоро; R5A е флуоро; и B1A е несупституиран цитозин; тогаш R2A не може да биде аленил; и под услов кога R1A е H; R3A е OH; R4A е флуоро; R5A е флуоро; и B1A е несупституиран цитозин; тогаш R2A не може да биде етинил.

има уште 43 патентни барања

Нацрт 1

Соединение	Структура
BMS-433771	
TMC-353121	

(51) **C 07D 401/10, C 07D 409/14, C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D 471/04, A 61K 31/4725, A 61K 31/4709, A 61P 37/00, A 61P 35/00**

(11) **9983**

(13) T1

(21) **2019/151**

(22) 12/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) FR20130057276 23/07/2013 FR

(96) 22/07/2014 EP14741648.1

(97) 14/11/2018 EP3024826

(73) **Les Laboratoires Servier and Vernalis (R&D) Ltd. 35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR and 100 Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) GENESTE, Olivier; SZLAVIK, Zoltan; LE DIGUARHER, Thierry; STARCK, Jérôme-Benoît; HENLIN, Jean-Michel; CHEN, I-Jen; LE TIRAN, Arnaud; NYERGES, Miklos; DE NANTEUIL, Guillaume; WALMSLEY, Claire; DAVIDSON, James, Edward, Paul; MURRAY, James, Brooke; DODSWORTH, Mark; MEISSNER, Johannes, W., G.; BROUGH, Paul; FEJES, Imre; TATAI, Janos; KOTSCHY, Andras and GUILLLOUZIC, Anne-Françoise

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА ИЗОИНДОЛИН ИЛИ ИЗОХИНОЛИН, ПРОЦЕС ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ШТО ГИ СОДРЖАТ НИВ**

(57) 1 Соединение со формулата (I):

назначена со тоа што:

- Hет претставува хетероарилна група,
- Т претставува атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група по избор заменета со еден до три халогени атоми, алкил(C1-C4)-NR1R2 група или алкил(C1-C4)-OR6 група,
- R1 и R2 независно еден од друг претставуваат атом на водород или линеарна

или разгранета (C1-C6)алкил група, R1 и R2 формираат со азотниот атом што ги носи хетероциклоалкил група,

- R3 претставува линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, циклоалкил група, (C3-C10)циклоалкил-(C1-C6)алкил група назначена со тоа што алкилната група може да биде линеарна или разгранета, хетероциклоалкил група, арил група или хетероарил група, се подразбира дека еден или повеќе јаглеродни атоми од групите наведени погоре, или јаглеродни атоми од нивните можни субституенти, може да се деутерирани,
- R4 претставува арил, хетероарил, циклоалкил или линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, се подразбира дека еден или повеќе јаглеродни атоми од групите наведени претходно, или јаглеродни атоми на нивните по можност субституенти, може да се деутерирани,
- R5 претставува атом на водород или халоген атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, или линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група,
- R6 претставува атом на водород или линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група,
- R7 претставува група избрана од R'7, R'7-CO-, R'7-O-CO-, NR'7R''7-CO-, R'7-SO2-, R'7-NR''7-SO2- каде што R'7 и R''7 независно еден од друг претставуваат атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил група, или хетероарил,
- R8 и R9 претставуваат, независно еден од друг, оксо група или халоген атом,
- p и p' се, независно еден од друг, цели броеви еднакви на 0, 2, 3 или 4,
- q и q' се, независно еден од друг, цели

броеви еднакви на 2 или 3,
се подразбира дека кога соединението од формулата (I) содржи хидроксилна група, оваа втора група по избор може да се замени со една од следните групи: $-PO(OM)(OM')$, $-PO(OM)(O-M1+)$, $-PO(O-M1+)(O-M2+)$, $-PO(O-)(O-)M32+$, $PO(OM)(O[CH_2CH_2O]_nCH_3)$, или $-PO(O-M1+)(O[CH_2CH_2O]_nCH_3)$, каде што M и M' независно еден од друг претставуваат атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, циклоалкил или хетероциклоалкил, двете се составени од 5 до 6 прстенести членови, додека M1+ и M2+ независно еден од друг претставуваат фармацевтски прифатлив моновалентен катјон, M32+ претставува фармацевтски прифатлив двовалентен катјон и n е интеграл составен помеѓу 1 до 5,

исто така се подразбира дека:

- “арил” значи фенил, нафтил, бифенил или инденил група
- “хетероарил” значи секоја моно- или бициклична група составена од 5 до 10 прстенести членови, што имаат најмалку една ароматична средина и содржат 1 до 4 такви атоми избрани од кислород, сулфур и азот (вклучувајќи и кватернарни водороди),
- “циклоалкил” значи секоја моно- или бициклична не-ароматична карбоциклична група што содржи 3 до 10 прстенести членови, што

може да вклучуваат фузирани, премостени или спиро прстенести системи,
“хетероциклоалкил” значи секоја моно- или бициклична не-ароматична карбоциклична група, составена од 3 до 10 прстенести членови, и што содржи еден до 3 хетеро атоми, избрани од кислород, сулфур, SO, SO₂ и азот, се подразбира дека бицикличната група може да биде фузирана или тип спиро,
Има можност арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил групите како што се дефинирани и алкил, алкенил, алкинил, алкокси да се заменат од 1 до 3 групи избрани од:
линеарна или разгранета (C1-C6)алкил;
линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група;
линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група;
(C3-C6)спиро; линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси; (C1-C6)алкил-S-хидроксил; оксо (или N-оксид каде што е потребно); нитро; цијано; $-COOR'$; $-OCOR'$; $-NR'R''$; $R'CONR''$; $NR'R''CO-$; линеарен или разгранет (C1-C6)полихалоалкил; трифлуорометокси; (C1-C6)алкилсулфонил; халоген; арил; хетероарил; арилокси; арилтио; циклоалкил или хетероциклоалкил, се подразбира дека R' и R'' независно еден од друг претставуваат атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група или арил група; неговите енанциометри и диастереоизомери и додатни соли за истите со фармацевтски прифатлива киселина или база
има уште 33 патентни барања

(51) A 01N 37/34, A 01N 43/707, C 07C 253/04, C 07C 255/42, C 07D 249/18, A 61K 31/4192, A 61P 33/00


- (11) 10064 (13) T1
(21) 2019/152 (22) 13/02/2019
(45) 29/02/2020
(30) US20070930485P 15/05/2007 US
(96) 12/05/2008 EP16156007.3
(97) 12/12/2018 EP3088384
(73) Merial, Inc. and Aventis Agriculture

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500
Duluth, GA 30096, US and 54, rue La Boetie
75008 Paris, FR

- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SOLL, Mark David; LE HIR DE FALLOIS,
Loic Patrick; HUBER, Scot Kevin; LEE, Hyoung Ik;
WILKINSON, Douglas Edward and JACOBS,
Robert Toms

**(54) АРИЛОАЗОЛ-2-ИЛ ЦИЈАНОЕТИЛАМИНО
СОЕДИНЕНИЈА, ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ И
ПОСТАПКА ЗА НЕГОВА УПОТЕБА**

(57) 1 Паразитициден состав во формата на инјектибилна формулација, споменатиот состав содржи арилоазол-2-ил-цијаноетиламин соединение со формулата (I):



кадешто:

P е C-R1 или N;

Q е C-R2 или N;

V is C-R8 or N;

W е C-R9 или N;

X е C-R10 or N;

Y е C-R11 или N;

R1; R2, R8, R9, R10 и R11 или, независно еден од друг, е водород, amino, амидо, цијано, нитро, халоген, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хидроксиалкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, фенокси, алкоксиалкокси, циклоалкилокси, халоалкокси, алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, алкиламин, ди(алкил)амино, алкилкарбониламино, алкиламиноалкокси, диалкиламиноалкокси, алкиламиноалкил, диалкиламиноалкил, аминокалкил, формил, HO₂C-, алкил-O₂C-, несупституиран или супституиран арил или несупституиран или супституиран фенокси, кадешто супституентите може секој да биде независни еден од друг и се избрани од групата составена од цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, халоалкилсулфонил; R3, R4 и R5 или, независно еден од друг, е

водород, халоген, алкил, хидроксиалкил, алкилтиоалкил, халоалкил, алкилоксиалкил, алкилсулфинилалкил, алкилсулфонилалкил, алкилсулфонилоксиалкил; несупституиран или супституиран циклоалкил, кадешто супституентите можат секој да бидат независни еден од друг и се избрани од групата составена од халоген и алкил; несупституиран или супституиран фенил, кадешто супституентите може секој да бидат независни еден од друг и се избрани од групата составена од цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, халоалкилсулфонил, алкиламин, ди(алкил)амино; или R4 и R5 заедно со јаглеродот кон којшто тие се сврзани формираат циклоалкил прстен; R6 е водород, алкил, алкоксиалкил, алкилкарбонил, алкилтиокарбонил или несупституиран или супституиран бензил, кадешто супституентите можат секој да бидат независни еден од друг и се избрани од групата составена од цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, халоалкилсулфонил, алкиламин, ди(алкил)амино; R7 е водород, алкил, алкоксиалкил, алкилкарбонил, алкилтиокарбонил или несупституиран или супституиран фенил кадешто супституентите можат секој да бидат независни еден од друг и се избрани од групата составена од цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, фенил, фенокси, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, халоалкилсулфонил алкиламин, ди(алкил)амино; несупституиран

или супституиран хетероарил, кадешто супституентите можат секој да бидат независни еден од друг и се избрани од групата составена од цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, алкиламин, ди(алкил)амино; или несупституиран или супституиран нафтил или кинолил, кадешто супституентите можат секој

да бидат независни еден од друг и се избрани од групата составена од цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, алкиламин, ди(алкил)амино;
Z е директна врска, C(O), C(S) или S(O)p;
a е 2 или 3;
p е 0, 1 или 2; и негови соли.
има уште 19 патентни барања

(51) C 12N 15/86, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A 61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 47/40, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 35/76, A 61K 47/18

(11) 10065

(13) T1

(21) 2019/153

(22) 14/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP 13185200 19/09/2013 --

(96) 16/09/2014 EP14766474.2

(97) 28/11/2018 EP3046536

(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V.
Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ADRIAANSEN, Janik

(54) ПОДОБРЕНИ АДЕНОВИРУС ФОРМУЛАЦИИ

(57) 1 Течна формулација за аденовируси што содржи:

а) рекомбинантен аденовирус;


б) цитрат пуфер;

ц) хидроксипропил-бета-циклодекстрин (ХБЦД);

д) сол;

е) non-ionic detergent;

назначено со тоа, што наведената формулација има pH во опсег помеѓу 5.5 и 6.5.
има уште 16 патентни барања



Нацрт 1

(51) **C 07H 21/02, A 61K 9/127, A 61K 31/7105, A 61K 48/00**

(11) **10066**

(21) **2019/166**

(13) T1

(22) 18/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) US 265653 P 01/12/2009 US

(96) 30/11/2010 EP18156531.8

(97) 19/12/2018 EP3338765

(73) **Translate Bio, Inc. 29 Hartwell Avenue
Lexington, MA 0242US**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје


(72) GUILD, Braydon, Charles; DEROSA, Frank;
HEARTLEIN, Michael and CONCINO, Michael

(54) **СТЕРОИДНИ ДЕРИВАТИ ЗА ИСПОРАКА
НА lrrnk ВО ЧОВЕЧКИ ГЕНЕТСКИ
ЗАБОЛУВАЊА**


(57) 1 Соединение кое има следна структура:



има уште 15 патентни барања



Нацрт 1



Нацрт 2

(51) **C 07K 14/8C 07K 7/08, C 07K 7/06**

(11) **10067**

(21) **2019/167**

(13) T1

(22) 19/02/2019

(45) 29/02/2020

(30) US20080042922 07/04/2008 US

(96) 07/04/2009 EP09730759.9

(97) 05/12/2018 EP2274321

(73) **Institut Pasteur 28, Rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15, FR**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) ROUGEOT, Catherine


**(54) ПЕПТИДНИ ДЕРИВАТИ НА ОПИОРФИН
КАКО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИНХИБИТОРИ НА
ЕНКЕФАЛИНОТ – РАЗГРАДУВАЧ НА
ЕКТОПЕПТИДАЗИТЕ**

(57) 1 Пептиден дериват со формула (I):

ξ - AA1-AA2-AA3-AA4-AA5-OH (I),
каде:

- ξ е водороден атом, тирозин, Y-[линкер]-, цистеин, или C-[линкер]-,
- AA1 е Q или пироглутаминат (Glp),
- AA2 е R,
- AA3 е F или F(X),
- AA2 е S(O-Алкоаноил),
- AA5 е R,

- C-[линкер]- значи Cys-[NH-(CH₂)n-CO]-, каде n е цел број од 1 и 20,
 - Y-[линкер]- значи Tyr-[NH-(CH₂)n'-CO]-, каде n' е цел број од 1 и 20,
 - F(X) значи фенилаланин, чија фенил група е супституирана со еден или повеќе халогени атоми,
 - S(O-Алкоаноил) значи серин, чија хидроксилна група е супституирана со линеарна или разгранета алкоаноилна група со 1 до 20 јаглеродни атом,
 - секоја од аминокиселините во споменатиот пептид може независно да постои во L-конфигурација или D-конфигурација; назначено со тоа што ако пептидниот дериват содржи цистеин, тогаш пептидниот дериват е опционално димер.
- има уште 15 патентни барања



(51) C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 471/04, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 403/14

(11) 10068

(13) T1

(21) 2019/180

(30) US201462014500P 19/06/2014 US

(96) 13/05/2015 EP15810340.8

(22) 22/02/2019

(45) 29/02/2020

(97) 12/12/2018 EP3157916


(73) **ARIAD Pharmaceuticals, Inc. 26
Landsdowne Street Cambridge, MA 02139-
4234, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) SHAKESPEARE, William, C.; LI, Feng; ZHU,
Xiaotian; KOHLMANN, Anna; DALGARNO, David,
C.; HUANG, Wei-sheng; GONG, Yongjin;
BENCIVENGA, Nicholas, E.; THOMAS, Ranny, M.;
WEST, Angela, V.; YOUNGSAYE, Willmen;
ZHANG, Yun and ZHOU, Tianjun

(54) **ХЕТЕРОАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА
ИНХИБИЦИЈА НА КИНАЗИ**

(57) 1 Соединение избрано од:



и

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања

(51) **C 12N 15/113, C 12N 15/1A 61K 31/7088, A
61P 21/00**

(11) **10021**

(13) T1

(21) **2019/203**

(22) 05/03/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201361782706P 14/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14723583.2

(97) 26/12/2018 EP2970964

(73) **Sarepta Therapeutics, Inc. 215 First Street
Cambridge, MA 02142, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) BESTWICK, Richard, K. and FRANK, Diane,
Elizabeth

(54) **СОСТАВИ ЗА ПРЕСКОКНУВАЊЕ ЕГЗОН
ЗА ТРЕТИРАЊЕ МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА**

(57) 1 Антисензитивен олигонуклеотид што ја има следнава структура:
назначено со тоа, што и каде што $\wedge$ =
стереохемијата на фосфорниот центар не е

дефинирана; или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 2 патентни барања

НАЦРТ 1А



(51) C 02F 1/00, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 02F 1/66, C 02F 1/76, C 02F 1/78, C 02F 103/42, C 02F 5/14, E 04H 4/12

(11) 10022

(13) T1

(21) 2019/204

(22) 05/03/2019

(45) 29/02/2020

(30) US 201161469548 P 30/03/2011 US and US201113136458 01/08/2011 US

(96) 12/09/2011 EP16198841.5

(97) 26/12/2018 EP3153474

(73) Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, XX

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Fischmann, T. Fernando

(54) ОДРЖЛИВ СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ТЕЛА СО ВОДА КОНТАМИНИРАНИ ОД БАКТЕРИИ И МИКРОАЛГИ ПО НИСКА ЦЕНА

(57) 1 Големо вештачко тело со вода заразано од бактерии и микроалги и систем за третирање и одржување на истиот по ниска цена, што содржи:

- барем едно средство за задржување (12) што има волумен од барем 15.000 m³ за складирање вода што има температура од до 45°C за да се формира наведеното вештачко големо тело со вода, што содржи средства за примање (2) фиксирано на долната површина на средството за задржување (12) и каде што средствата за примање (2) го покриваат дното на средството за задржување е направено од не-порозен материјал што може да се чисти и каде што не-порозниот материјал е селектиран од мембрана, гео-мембрана, геотекстилна мембрана, бетон, обложен бетон, пластична облога, или комбинација од истите овозможувајќи мобилни не-интрузивни

средства за вшмукување (3) да патуваат долж целата површина на средството за задржување (12) и да вшмукуваат прифатени честички;

- барем една линија за доставување (13) за доставување приточена вода до барем едното средство за задржување (12);
- барем едно средство за апликација на хемикалии (6);
- барем едно мобилно не-интрузивно средство за вшмукување (3) каде што мобилното средство за вшмукување е конфигурирано да спроведува темелно чистење на површината на средствата за примање (2) на долната површина на средството за задржување (12) со движење долж дното на наведениот барем едно средство за задржување (12) и да вшмукува вода што содржи прифатени честички;
- барем едно средство за придвижување (4) за движење на барем едно мобилно не-интрузивно средство за вшмукување (3) долж дното на наведеното барем едно средство за задржување (12);
- барем едно средство за спојување (5) што ги поврзува наведеното барем средство за придвижување (4) за наведеното барем едно средство за вшмукување (3);
- барем едно средство за филтрирање (7) за филтрирање на наведената вода што содржи прифатени честички вшмукани од мобилните не-интрузивни средства за вшмукување (3);
- барем една собирна линија (10) споена помеѓу наведеното барем едно мобилно средство за вшмукување (3) и наведеното барем едно средство за филтрирање (7);
- барем една повратна линија (11) од наведеното барем едно средство за


филтрирање (7) од наведеното барем едно средство за задржување (12); и

- барем едно средство за координација (1) што содржи електронски уреди

назначено со тоа, што средството за координација (1) е конфигурирано да прима информации (8) во врска со параметрите за квалитет на водата, да ја процесира таа информација (8) и навремено да ги активира процесите неопходни за прилагодување на параметрите на водата во рамките на предодредени граници, каде што наведените процеси ја вклучуваат навремената активација (9) на мобилното средство за вшмукување (3) за да спречат дебелината на прифатените честички да не надмине 3 мм во просек, со што истовремено би се активирале средствата за филтрирање (7) така што системот е конфигуриран да филтрира само мал дел од целиот волумен на вода од наведеното големо вештачко тело со вода, и каде што таквите процеси дополнително ја вклучуваат навремената активација на средствата за апликација на хемикалии (6) за да се нанесат агенси за дезинфекција на водата за да се одржи ORP ниво од барем 500 mV само за минимален период на време одреден според температурата на водата, каде што минималниот период на време е одреден според температурата на водата и е 1 час за 7 дена за секој °C од температура на вода; каде што системот е конфигуриран да ја третира наведената вода така што водата е погодна за рекреативна употреба со ниска густина.

има уште 6 патентни барања

Нацрт 1



(51) G 01N 33/48, C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 39/395

(11) 10023

(13) T1

(21) 2019/205

(22) 05/03/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201361864944P 12/08/2013 US

(96) 07/08/2014 EP14835826.0

(97) 19/12/2018 EP3033101

(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WARD, Christine; ROSKOS, Lorin; WANG, Bing and RAIBLE, Donald

(54) МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАЊЕ СТЕПЕНИ НА ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА НА АСТМА СО УПОТРЕБА НА БЕНРАЛИЗУМАБ

(57) 1 Ефективна количина на бенрализумаб за употреба во третманот на астма, назначено со тоа, што бенрализумаб се администрира на пациент со астма, каде што администрацијата го редуцира степенот на егзацербација на пациентот, и каде што бенрализумаб се администрира во доза од 30 mg еднаш на четири недели за период од дванаесет недели и потоа еднаш на секои осум недели. има уште 11 патентни барања

НАЦРТ 1

Нитување дијаграм на процес



(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4745, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 35/02, A 61P 25/18, A 61P 25/00, A 61P 25/28**

(11) **10024**

(13) T1

(21) **2019/206**

(22) 05/03/2019

(45) 29/02/2020

(30) US 201261713314 P 12/10/2012 US and US 201361779394 P 13/03/2013 US

(96) 11/10/2013 EP13780300.3

(97) 05/12/2018 EP2909204

(73) **The General Hospital Corporation; Dana-Farber Cancer Institute, Inc. and The Broad Institute, Inc. D/b/a Massachusetts General Hospital 55 Fruit Street Boston MA 02114, US; 450 Brookline Avenue Boston, MA 02215, US and 415 Main Street, Room 7003 Cambridge, MA 02142, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WAGNER, Florence, Fevrier; PAN, Jennifer, Q.; DANDAPANI, Sivaraman; GERMAIN, Andrew; HOLSON, Edward; MUNOZ, Benito; NAG, Partha, P.; WEIWER, Michel; LEWIS, Michael, C.; HAGGARTY, Stephen, J.; BISHOP, Joshua, A.; STEGMAIER, Kimberly and BANERJI, Versha

(54) **ГСКЗ ИНХИБИТОРИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 A compound со формулата I:

или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што:

R1 и R2 се независно селектирани од групата составена од опционално супституиран алифатски, опционално супституиран арил, и опционално супституиран хетероарил; или R1 и R2 се земени заедно со нивни интервенирачки атоми за да формираат опционално супституиран 3- до 7-член заситен, карбоцикличен или хетероцикличен прстен, каде што прстенот формиран од R1 и R2 е опционално фузиран за арил или хетероарил прстен;

R3 е селектирано од групата составена од


водород, хало, -CN, -NO₂, опционално супституиран алифатски, опционално супституиран фенил, опционално супституиран хетероцикличен, опционално супституиран хетероарил, -ORA, -N(RB)₂, -SRA, -C(=O)RA, -C(=O)ORA, -C(=O)SRA, -C(=O)N(RB)₂, -OC(=O)RA, -NRBC(=O)RA, -NRBC(=O)N(RB)₂, -OC(=O)N(RB)₂, -NRBC(=O)ORA, -SC(=O)RA, -C(=NRB)RA, -C(=NRB)N(RB)₂, -NRBC(=NRB)RB, -C(=S)RA, -C(=S)N(RB)₂, -NRBC(=S)RA, -S(=O)RA, -SO₂RA, -NRBSO₂RA, и -SO₂N(RB)₂; RA е независно селектиран од групата составена од водород, опционално супституиран алифатски, опционално супституиран карбоцикличен, опционално супституиран хетероцикличен, опционално супституиран арил, и опционално супституиран хетероарил;

секој RB е независно селектиран од групата составена од водород, опционално супституиран алифатски, опционално супституиран карбоцикличен, опционално супституиран хетероцикличен, опционално супституиран арил, и опционално супституиран хетероарил, или две RB групи се земени заедно со нивни интервенирачки атоми за да формираат опционално супституиран хетероцикличен прстен;

R4a и R4b се независно селектирани од групата составена од водород, хало, -CN, -ORA, -N(RB)₂, и опционално супституиран алифатски, или R4a и R4b се земени заедно со нивни интервенирачки атоми за да формираат опционално супституиран 3- до 7-член заситен, карбоцикличен или хетероцикличен прстен; R5a и R5b се независно селектирани од групата составена од водород, хало, -CN, -ORA, -N(RB)₂, и опционално супституиран алифатски, или R5a и R5b се земени заедно со нивни интервенирачки атоми за да формираат опционално супституиран 3- до 7-член заситен, карбоцикличен или хетероцикличен прстен; и R6a и R6b се независно селектирани од групата

составена од водород, хало, -CN, -ORA, -N(RB)₂, и опционално супституиран алифатски, или R6a и R6b се земени заедно со нивни интервенирачки атоми за да формираат опционално супституиран 3- до 7-член заситен, карбоцикличен или хетероцикличен прстен; каде што секој пример на арил има независно 6 до 14 јаглеродни атоми во прстен; и каде што секој пример на хетероарил е независно 5- до 10-член, и моноцикличен или

бицикличен, и има независно 1 до 4 хетероатоми во прстен независно селектирани од групата составена од азот, кислород, и сулфур; каде што членувањата може да значат еден или повеќе од еден; и под услов да соединението не е некое од формулите: има уште 25 патентни барања



Нацрт 1

(51) C 07D 209/14, A 61K 31/4045, A 61P 25/00

(11) 10027

(13) T1

(21) 2019/207

(22) 05/03/2019

(45) 29/02/2020

(30) IN2014CHE4011 16/08/2014 IN

(96) 20/10/2014 EP14825443.6

(97) 09/01/2019 EP3180001

(73) **Suven Life Sciences Limited**

**Serene Chambers Road No. 5 Avenue No. 7
Banjara Hills Hyderabad, Andra Pradesh
500034, IN**



(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,
Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari and
KAMBHAMPATI, Ramasastrri

(54) **АКТИВЕН МЕТАБОЛИТ НА 1-[(2-БРОМОФЕНИЛ)СУЛФОНИЛ]-5-МЕТОКСИ-3-[(4-МЕТИЛ-1-ПИПЕРАЗИНИЛ)МЕТИЛ]-1Н-ИНДОЛ ДИМЕЗИЛАТ МОНОХИДРАТ И ДИМЕЗИЛАТ ДИХИДРАТ СОЛ НА АКТИВЕН МЕТАБОЛИТ**

(57) 1 Активен метаболит на 1-[(2-бромфенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-1-пипразинил)метил]-1Н-индол димезилат монохидрат е 1-[(2-Бромфенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(1-пипразинил)метил]-1Н-индол којшто има формула (I),

има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) В 28В 13/02

(11) 10029

(13) Т1

(21) 2019/209

(22) 05/03/2019

(45) 29/02/2020

(30) HU20140000101 25/02/2014 HU

(96) 20/05/2014 EP14169034.7

(97) 19/12/2018 EP2910354

(73) Barabas, Arpad Hancs u. 1. 8200
Veszprem, HU

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Barabas, Arpad

(54) Уред и постапка за производство на
блокови за плочници кои што имаат
ишарана површина за газење

(57) 1 Уред за производство на блокови (К) за
плочници, кои што имаат орнаментирана
површина, кои што ја опфаќаат стартната тезга
(1), и количка за насипување (2) подвижна по

должината на воѓицата (3) во насока и над
калапот за формирање (4), кој што опфаќа
најмалку една шуплина (4a) на калапот, и
поврзан е со стартната тезга (1); и во
внатрешниот простор на количката за
насипување (2) се формираните првата комора
(6a) за прифаќање на основниот материјал и
најмалку една друга комора (6b) за прифаќање
на орнаментниот материјал, кои што се
разделени со преградата (v), и хранилицата (7)
за празнење на мешавината на орнаментниот
материјал сместена во спомнатата друга
комора (6b), при што хранилицата (7)
формирана од мерната плоча (9,91,92,93)
изработена со окцето (9a) и со вметната мерна
склопка (10,101,102,103) и подвижен по
должината на таа мерна плоча (9,91,92,93), а
понатаму изработена е со актуатор за движење
на мерната склопка (10,101,102,103), н а з н а ч

е н со тоа, што хранилицата (7) е сместена во рамката (8) кој што може да се намести во и

отстрани од другата комора (6b).
има уште 15 патентни барања




Fig. 1

(51) A 61K 31/13, A 61P 25/00

(11) 10111

(13) T1

(21) 2019/210

(22) 05/03/2019

(45) 29/02/2020

(30)

(96) 11/08/2017 EP17767933.9

(97) 23/01/2019 EP3359146

(73) Intrabio Ltd Begbroke Science Park
Begbroke Hill Woodstock Road Begbroke,
Oxfordshire OX5 1PF, GB

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) STRUPP, Michael

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ И
УПОТРЕБИ НАСОЧЕНИ КОН
ПОРЕМЕТУВАЊАТА НА ЛИЗОЗОМАЛНОТО
СКЛАДИРАЊЕ**

(57) 1 Ацетил-леуцин, или неговата
фармацевтски прифатлива сол, за употреба во
лекување на пореметувања на лизозомалното
складирање (LSD) или еден или повеќето
симптоми поврзани со LSD кај субјект на кој
што му е тоа потребно, при што LSD не е
Niemann-Pickово заболување тип C.
има уште 15 патентни барања



FIG. 1A




FIG. 1B

(51) **C 07K 16/32, C 12N 9/24, A 61K 39/395**

(11) **10051**

(13) T1

(21) **2019/479**

(22) 03/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) GB20120001314 26/01/2012 GB

(96) 25/01/2013 EP13701871.9

(97) 06/03/2019 EP2806892

(73) **Immago Biosystems Ltd Teme Place
Teme Road Cheltenham GL52 6UE, GB**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **CRISPIN, Matthew David Max and
SCANLAN, Christopher Neil**


(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА НА АНТИТЕЛА И
ЕНДОГЛИКОЗИДАЗИ**

(57) 1 Агенс којшто редуцира Fc рецептор врзувајќи се со ензиматска деградација на антитела на ендеген систем за употреба во постапка на лекување на болест, кадешто агенсот е ендегликозидаза, протеаза на протеин-N-гликаназа и постапката ја зголемува терапевтската потенција на антитело, кадешто начинот на делување на наведеното антитело почива на Fc:FcR интеракција, и кадешто постапката содржи чекори на:

(a) администрација на наведениот агенс кон субјект; и дополнително,

(b) по поставен временски интервал, администрација на наведеното антитело кон субјектот.

има уште 10 патентни барања



(51) G 01N 33/48, A 61K 39/00, A 61K 39/395

(11) 10044

(13) T1

(21) 2019/481

(22) 05/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) US 201361864948 P 12/08/2013 US

(96) 07/08/2014 EP14836725.3

(97) 03/04/2019 EP3033104

(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WARD, Christine; ROSKOS, Lorin; WANG,
Bing and RAIBLE, Donald


(54) МЕТОДИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ПРИСИЛЕН
ЕКСПИРАТОРЕН ВОЛУМЕН КАЈ

АСТМАТИЧАРИ СО УПОТРЕБА НА
БЕНРАЛИЗУМАБ

(57) 1 Ефективна количина на бенрализумаб
за употреба во метода за третманот на астма
со зголемување присилен експираторен
волумен во една секунда (FEV1) кај пациент со
астма, назначено со тоа, што администрацијата
го зголемува FEV1 на пациентот, каде што
бенрализумаб се администрира во доза од 30
mg еднаш на четири недели за период од
дванаесет недели и потоа еднаш на секои осум
недели.

има уште 11 патентни барања

Изумување дијаграм на проток



Нацрт 1

(51) C 07D 487/04, C 07F 9/09, A 61K 31/66A 61K 31/53, A 61P 43/00, A 61P 11/00, A 61P 35/00

(11) 10042

(13) T1

(21) 2019/482

(22) 05/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) JP 2013267687 25/12/2013 JP

(96) 22/12/2014 EP14873998.0

(97) 06/03/2019 EP3088401


(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. and PRISM Pharma Co., Ltd. 4-6-10 Koishikawa Bunkyo-ku Tokyo 112-8088, JP and 4259-3, Nagatsuta-cho Midori-ku Yokohama-shi Kanagawa 226-8510, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) INOUE Satoshi; YAMAMOTO Yuji and ISO Kentaro

(54) (6S,9AS)-N-БЕНЗИЛ-6-((4-ХИДРОКСИФЕНИЛ)МЕТИЛ)-4,7-ДИОКСО-8-((6-(3-(ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ)АЗЕТИДИН-1-ИЛ)ПИРИДИН-2-ИЛ)МЕТИЛ)-2-(ПРОП-2-ЕН-1-ИЛ)-ОКТАХИДРО-1Н-ПИРАЗИНО(2,1-С)(1,2,4)ТРИАЗИН-1-КАРБОКСАМИД СОЕДИНЕНИЕ

(57) 1 Соединение претставено со формулата (1) или негова фармацевтски прифатлива сол:




(1)

назначено со тоа, што R1 е C1-6 алкил група; R2 и R3 се исти или различни едно од друго и секое е водороден атом или C1-6 алкил група; X2, X3 и X4 се исти или различни едно од

друго и секое е водороден атом или халоген атом; и X5 е водороден атом или -P(=O)(OH)₂.
има уште 16 патентни барања

Нацрт 1



(51) **C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 498/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00**

(11) **10043**

(13) T1

(21) **2019/483**

(22) 05/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) US 201562185852 P 29/06/2015 US

(96) 27/06/2016 EP16733459.8

(97) 03/04/2019 EP3313838


(73) **Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PIKE, Kurt, Gordon; BARLAAM, Bernard, Christophe; HAWKINS, Janet; DE SAVI, Christopher; VASBINDER, Melissa, Marie; HIRD, Alexander and LAMB, Michelle

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПОЛИЦИКЛИЧЕН АМИД КАКО CDK9 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формулата I:



каде што:

A е C(R5) или N;


R5 е H, C1-3 алкил, CN или халоген;

R2 е 3-7 член хетероциклоалкил или 3-7 член циклоалкил;

опционално супституиран со еден до три супституенти независно селектирани од групата составена од R10, OR10, SR10, S(O)R10, S(O)2R10, C(O) R10, C(O)OR10, OC(O) R10, OC(O)O R10, NH2, NH R10, N(R10)2, NHC(O)H, NHC(O) R10, N R10C(O)H, N R10C(O)R10, NHS(O)2 R10, NR10S(O)2R10, NHC(O)OR10, NR10C(O)OR10, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR10, NHC(O)N(R10)2, NR10C(O)NH2,

NR10C(O)NHR10, NR10C(O)N(R10)2, C(O)NH2, C(O)NH R10, C(O)N(R10)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR10, C(O)NHS(O)2R10, C(O)NR10S(O)2R10, S(O)2NH2, S(O)2NHR10, S(O)2N(R10)2, S(O)2NHC(O)OR10, S(O)2NR10C(O)OR10, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br и I; каде што една или повеќе прстенести CH2 групи може опционално да биде заменета од соодветен број на -C(O) групи, еден или повеќе прстенести сулфур или азот атоми може опционално да се оксидирани за да формираат S-оксиди или N-оксиди; R10, на секое јавување, е независно селектирано од групата составена од 3 до 6 члена циклоалкил или хетероциклоалкил група, C1-6 алкил, -O- C1-6 алкил, C1-6 алкил-O- C1-6 алкил, NH2, C(O)NH2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br и I; каде што две R10 групи заедно со атомите на кои тие се прикачени може да формираат 3 до 6 члена циклоалкил или хетероциклоалкил група; и секоја гореспомената R10 алкил, циклоалкил и хетероциклоалкил група може да е дополнително супституирана со еден или два супституенти независно селектирани од CN, OH, халоген, C1-3 алкил, -O-C1-3 алкил, NH2, NH- C1-3 алкил, и NHC(O)-C1-3 алкил. R4 е

каде што X и Y заедно со атомите на кој тие се прикачени, формираат 5 до 7 член хетероциклоалкил прстен кој, како дополние на мостот азот, може да содржи еден или два хетероатоми селектирани од N, O, и S , кој прстен може да е заситен или делумно заситен; каде што една или две прстенести CH2 групи може опционално да биде заменета од соодветен број на -C(O) групи, една или повеќе прстенести сулфур или азот атоми може опционално да се оксидирани за да формираат S-оксиди или N-оксиди и каде што прстенот може да е супституиран на прстен јаглерод од еден или два R10 супституенти или на прстен азот од R12 супституент. J е N или CR11; и R11 е H, C1-3 алкил; R12 е на секое јавување независно селектирано од групата составена од 3 до 6 члена циклоалкил или хетероциклоалкил група, C1-6 алкил, C1-6 алкил-O-C1-6 алкил, C(O)NH2, C(O)H; каде што R12 алкил, циклоалкил и хетероциклоалкил група може да е дополнително супституирана со еден или два супституенти независно селектирани од CN, OH, и халоген, C1-3 алкил, NH2, и NH- C1-3 алкил, NHC(O)-C1-3 алкил, или фармацевтски прифатливи соли на истите. има уште 15 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/713**

(11) **10049**

(13) T1

(21) **2019/484**

(22) 05/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) PCT/CN2011/071107 18/02/2011 --;

CN201010521948 28/10/2010 CN;

CN201010521962 28/10/2010 CN;

CN201010521972 28/10/2010 CN;

CN201010521975 28/10/2010 CN;

CN201010521990 28/10/2010 CN;

CN201010522003 28/10/2010 CN and

CN201010522005 28/10/2010 CN

(96) 27/10/2011 EP16188642.9

(97) 06/03/2019 EP3124610

(73) **Benitec Biopharma Limited**

F6A/1-15 Barr Street

Balmain, New South Wales 204AU

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) GRAHAM, Michael Wayne; FRENCH, Peter;

ZHU, York Yuan Yuan; LU, Yixiang; LI, Tiejun;

SUN, Yuncheng; TANG, Xiaojun and SHAN, Li


(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА ХБВ**

(57) 1 Агенс на РНК интерференција насочена со ДНК (ddRNKi) за инхибиција на експресијата на една или повеќе целни секвенци во еден или повеќе гени на вирус на хепатитис Б (ХБВ), (ddRNKi) агенс кој содржи, во насока 5 'до 3': прва ефекторна секвенца од најмалку 17 нуклеотиди; втора ефекторна секвенца од најмалку 17 нуклеотиди; секвенца на додаток на втората ефекторна секвенца; и секвенца на додаток на првата ефекторна секвенца;

при што секоја ефекторна секвенца е најмалку 85% комплементарна со предвидениот транскрипт на целната секвенца, при што најмалку една од ефекторните секвенци содржи кои било 10 или повеќе соседни нуклеотиди на секвенцата наведена во SEQ ID NO: 9. има уште 14 патентни барања

Нацрти

Слика 1А



Слика 1В



Слика 1С

(51) **A 61K 31/5585, A 61K 38/28, A 61P 3/10**(11) **10045**

(13) T1

(21) **2019/486**

(22) 05/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201461990402P 08/05/2014 US

(96) 04/05/2015 EP15723388.3

(97) 17/04/2019 EP3140008

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **CHRISTE, Michael Edward and HARDY, Thomas Andrew**(54) **СОСТАВИ НА БРЗО-ДЕЛУВАЧКИ ИНСУЛИН**(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи инсулин и трепростинил, кадешто концентрацијата на трепростинил е од 0.01 до 30 μ M.

има уште 29 патентни барања

(51) **C 07D 239/84, A 61K 31/517, A 61P 31/22**(11) **10046**

(13) T1

(21) **2019/487**

(22) 05/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20130003120 19/06/2013 -- and

EP20140165027 16/04/2014 US

(96) 19/06/2014 EP14732545.0


(97) 10/04/2019 EP3010891

(73) **AiCuris Anti-infective Cures GmbH Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117 Wuppertal, DE**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**

(72) SCHWAB, Wilfried; MÄRTENS, Welljanne; SCHICKANEDER, Christian; BERWE, Mathias; JUNG, Dirk; LIMMERT, Michael; BOTHE, Clemens and RINDERMAN, Nicole

(54) **АМОРФЕН ЛЕТЕРМОВИР И НЕГОВИ ЧВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ЗА ОРАЛНО ДАВАЊЕ**

(57) 1 Летермовир спрема Формула (I),



Формула (I),

FIG. 1:

Број	Експеримент	Изолиран примос (%)	Изолиран остаток (%) ¹⁾	XRPD Морфологија	Коментар
1	Детекција МТВЕ: испитување со микрот. „Тетамин“ со додавање во вода.	90		аморфен	Во согласност со стандардна процедура Добро таложење, може да се споредува со ацетон.
2	Детекција МТВЕ: испитување со микрот. (без вода, доаѓаателе таложици).	91		аморфен	Во согласност со стандардна процедура Добро таложење, може да се споредува со ацетон.
3	Детекција МТВЕ: испитување со микрот. „Тетамин“ со додавање во вода.	91		аморфен	Во согласност со стандардна процедура Добро таложење, може да се споредува со ацетон.
4	Детекција МТВЕ: испитување со микрот. таложици на површина со додавање во вода.	92		аморфен	Стандардна процедура
5	Обрнато таложење: со додавање во вода во раствор на материјал.	80		аморфен	Лепливи материјали на зидот на бочицата да се добие чврст материјал, ступање од зидови и покатка протресување без неопходност.
6	Обрнато таложење: со додавање во вода во раствор на материјал.	73		аморфен	Лепливи материјали на зидот на бочицата да се добие чврст материјал, ступање од зидови и покатка протресување без неопходност.
7	„Степенување со буџање на сушење“ ²⁾ употреба на метанол.		64	аморфен	Температура на кристализација 80°C, 200 → 250°C, ниту температура, остатоци и испитување на стандардниот зид.
8	„Степенување со буџање на сушење“ ²⁾ употреба на етанол (без вода, диметилан со таложици).		49	аморфен	Температура на кристализација 80°C, 200 → 250°C, ниту температура, остатоци и испитување на стандардниот зид.
9	„Степенување со буџање на сушење“ ²⁾ употреба на етанол (без вода, диметилан со таложици).		49	аморфен	Температура на кристализација 80°C, 200 → 250°C, ниту температура, остатоци и испитување на стандардниот зид.
10	„Степенување со буџање на сушење“ ²⁾ употреба на DCM.		66	аморфен	Температура на кристализација 80°C, 200 → 250°C, ниту температура, остатоци и испитување на стандардниот зид.
11	„Степенување со буџање на сушење“ ²⁾ употреба на МТВЕ.		98	аморфен	Температура на кристализација 80°C, 200 → 250°C, ниту температура, остатоци и испитување на стандардниот зид.

кој е во аморфна состојба, кој се добива со постапка на таложење поради изолирање на аморфен Летермовир, на з а з н а ч е н с о т о а , ш т о

опфаќа таложење на спомнатиот аморфен Летермовир од растворувачот на вмешливи со вода, ацетон или ацетонитрал, во вишок на вмешаната вода, пратено со изолирање по пат на филтрирање или центрифугурање на добиениот Летермовир.

има уште 14 патентни барања

(51) **C 07F 9/656C 07F 9/60, A 61K 31/675, A 61P 31/04**

(11) **10047**

(13) **T1**

(21) **2019/488**

(22) **05/06/2019**

(45) **29/02/2020**

(30) **US201261661559P 19/06/2012 US**

(96) **19/06/2013 EP13806968.7**

(97) **24/04/2019 EP2861608**


(73) **Debiopharm International SA Forum "après-demain" Ch. Messidor 5-7 1006 Lausanne, CH**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**

(72) **MARFAT, Anthony; COLUCCI, John; PARTRIDGE, John, J.; GAREAU, Yves; THERIEN, Michel; ZAMBONI, Robert; HAFKIN, Barry and ZAGHDANE, Helmi**

(54) **ПРОЛЕК НА ДЕРИВАТИ(Е)-N-МЕТИЛ- N-((3-МЕТИЛБЕНЗОФУРАН-2-ИЛ)МЕТИЛ)-3-(7-ОКСО-5,6,7,8-ТЕТРАХИДРО-1,8-НАФТИРИДИН-3-ИЛ)НА АКРИЛАМИД**


(57) 1 Соединение прикажано со:



Формула (I),

и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 18 патентни барања

Fig. 1-Фармакокинетика на Соединение IV кај мажјак на куче по интравенозно или орално давање на Соединение 9, Соединение 10 и Соединение 14



(51) В 01D 53/78, В 01D 53/50

(11) 10048

(13) T1

(21) 2019/490

(22) 06/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) CN201710379460 25/05/2017 CN

(96) 23/06/2017 EP17177645.3

(97) 24/04/2019 EP3406321

(73) Jiangnan Environmental Protection Group Inc. Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
4th Floor, Harbour Place 103 South Church
Street P.O. Box 10240 Grand Cayman, KY

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) XU, Changxiang; LOU, Jing; XU, Xiangjun
and LUO, Yongying

(54) ПРОЦЕС И АПАРАТУРА ЗА
ДЕСУЛФУРИЗАЦИЈА БАЗИРАН НА
АМОНИЈАК ПРЕКУ ДОДАВАЊЕ НА


АМОНИЈАК ВО РАЗЛИЧНИ КОМОРИ

(57) 1 Процес на десулфуризација базиран на амонијак преку додавање на амонијак во различни комори, каде што делот за оксидација има комора за оксидација и комора за мешање на амонијак во ме-гусебна течна комуникација и апсорбент за амонијак се додава во комората за мешање на амонија-кот, и каде што циклусот на апсорпција-оксидација на процесот се состои од течна циркулација помеѓу комората за оксидација и дел за секундарна апсорпција на распрскувањето и течна циркулација помеѓу комората за мешање на амонијак и дел за примарна апсорпција на распрскувањето, и постои комуникација помеѓу двете циркулации најмалку преку течна комуникација помеѓу комората за оксидација и комората за мешање на амонијакот, и

каде што делот за примарна апсорпција на распрскувањето се наоѓа нагорно од делот за секундарна апсорпција на распрскувањето, во

однос на протокот на гас кој што треба да се третира.

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07D 241/08, C 07D 487/04, C 07D 495/04, A 61K 31/4985, A 61P 11/00

(11) 10052

(13) T1

(21) 2019/491

(22) 06/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) IN 2772MU2014 29/08/2014 IN

(96) 27/08/2015 EP15766935.9

(97) 27/03/2019 EP3186232

(73) Torrent Pharmaceuticals Limited

Torrent House Off Ashram Road Near Dinesh Hall Ahmedabad, Gujarat 380009, IN

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SRIVASTAVA, Sanjay; DESHPANDE, Shailesh; DUTT, Chaitanya; TULI, Davindar; RAI, Deepak; GJ, Prashant and RODE, Milind

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДАНИЛ УРЕА КОИ ШТО ИНХИБИРААТ P38 МАР КИНАЗА

(57) 1 Соединение со формула (I)



нивни фармацевтски прифатливи соли и нивни

стереоизомери, атропизомери, конформери, тавто-мери, полиморфи, хидрати, и солвати; каде што,

Y е C=O или C(Z');

Q е C или N, кога Y е C=O тогаш Q е N;

Кога Y е C=O, Z е селектиран од водород, -(C1-C6)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил, -(C3-C6)циклоалкил, -(C1-C3)алкил(C3-C6)циклоалкил, -(C1-C6)алкил-OH, -(C1-C6)алкил-SH, -C(O)CH₂R₄, -(C1-C6) алкил-NR₅R₆, -(C1-C6)алкил-арил, -(C1-C6)алкил-хетероарил, -(C1-C6)алкил-CO₂H, -(C1-C6)алкил-CO₂R₇, -(C1-C6)алкил-C(O)NR₅R₆, -C(O)NR₅R₆, -CO₂R₇, -COR₇, -(C1-C6)алкил-OR₇, -(C1-C6)алкил-S(O)nR₇, -S(O)m-R₇, -S(O)mN(R₃)-R₇, -S(O)mNR₅R₆, арил и хетероарил, каде што споменатиот арил или хетероарил може да биде понатаму незадолжително заменет со 1-3 супституенти независно селектирани од R₈;

или кога Y е C(Z'), Z и Z' заедно формираат 5 или 6 член ароматичен прстенест систем кој што има 1 до 3 хетероатоми независно селектирани од O, S(O)n или N, а споменатиот прстен е незадолжително заменет со 1-3 супституенти независно селектирани од R₈; R е цикличен прстен, кој што е селектиран од Каде што * ја означува точката на закачување за азотот;

R_a, R_b, и R_c се независно селектирани од водород, халоген, -(C1-C6)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил, -(C3-C6)циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклик, -(C1-C6)алкил-арил, -(C1-C6)алкил-хетероарил, хидроксил, -CF₃, -OCF₃, -NO₂, -C(O)-(C1-C6)алкил, -C(O)-(C3-C6)циклоалкил, -C(O)CH₂R₄, -NR₅R₆, -N(R₃)C(O)-R₇, -N(R₃)S(O)m-R₇, -N(R₃)C(O)-N(R₃)-R₇, -N(R₃)C(S)N(R₃)-R₇, -OR₇, -CO₂H, -CO₂R₇, -C(O)-NR₅R₆, -SH, -S(O)n-R₇, -S(O)mN(R₃)-R₇, -S(O)m-NR₅R₆, -CN, -CHO, -(C1-C6)алкил-R₄ и -(C1-C6)алкил-NR₅R₆, каде

што секој арил, хетероциклик или хетероарил може да биде понатаму незадолжително заменет со 1-3 супституенти независно селектирани од халоген, -(C1-C6) алкил, разгранет-(C3-C6)алкил, арил, хетероарил, хетероциклик, хидроксил, -CF₃, -OCF₃, -OR₇, -O-(C1-C6)алкил-R₈, -NO₂, -C(O)-(C1-C6)алкил, -C(O)CH₂R₄, -NR₅R₆, -CO₂H, -CO₂R₇, -C(O)NR₅R₆, -N(R₃)C(O)-R₇, -N(R₃)S(O)m-R₇, -SH, -S(O)n-R₇, -S(O)mN(R₃)-R₇, -CN, -CHO, -(C1-C6)алкил-OR₇, -(C1-C6) алкил-халоген и -(C1-C6)алкил-NR₅R₆; или кои било два супституенти од R_a, R_b, и R_c може да формираат заситен, делумно заситен или незаситен моноцикличен прстен, кој што може да содржи 0, 2 или 3 прстенести хетероатоми селектирани од O, S(O)n или N; W е -(CH₂)_t, -(CH₂)_mCO или -(CH₂)_mS(O)m; R е селектиран од водород, -(C1-C6)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил, халоген, -O-(C1-C6)алкил, -CF₃, -OCF₃ и хидроксил; R₁ и R₂ се независно селектирани од водород, хидроксил, -(C1-C3)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил и -(C3-C6)циклоалкил или R₁ и R₂ заедно со јаглеродот за кој што тие се закачени, формираат -(C3-C6)циклоалкил прстен на спиро начин; R₃ е независно селектиран од водород, -(C1-C3)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил и -(C1-C3)алкил (C3-C6) циклоалкил, глукуронат; R₄ е независно селектиран од хидроксил, -SH, -OR₇, -NR₅R₆, -S(O)n-R₇, -S(O)n-(C1-C6)алкил-CO₂(C1-C6)алкил, -S(O)n-(C1-C6)алкил-OH, -S(O)n-(C1-C6)алкил-CO₂H, -N(R₃)C(O)-R₇, -N(R₃)S(O)m-R₇, -O-(C1-C6)алкил-CO₂(C1-C6)алкил, -O-(C1-C6)алкил-OH и -O-(C1-C6)алкил-CO₂H; R₅ и R₆ се независно селектирани од водород, -(C1-C6)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил, -COR₇, -C(O)NR₅R₆, -S(O)mR₇, -(C1-C6)алкил-(C3-C6)циклоалкил, -(C3-C6)циклоалкил, арил и хетероарил или R₅ и R₆ се земени заедно со азотот за да формираат 3 до 8 член

моноциклический или 8 до 12 член бициклический гетероциклический прстен, каде што споменатиот моно и бициклический прстен содржи 0, 2 или 3 прстенести гетероатоми селектирани од O, S(O)_n или N и споменатиот прстен е незадолжително заменет со 1-3 супституенти независно селектирани од R₈;

R₇ е независно селектиран од -(C₁-C₆)алкил, -(C₁-C₆)алкил-OH, разгранет-(C₃-C₆)алкил, -(C₃-C₆)циклоалкил, -(C₁-C₆)алкил-(C₃-C₆)циклоалкил, арил и хетероарил;

R₈ е независно селектиран од водород, халоген, хидроксил, -CN, -CHO, -NO₂, -(C₁-C₆)алкил, -(C₃-C₆)циклоалкил, -(C₁-C₆)алкил-(C₃-C₆)циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклический, -C(O)CH₂R₄, -OR₇, -SH, -S(O)_n-R₇, -CF₃, -OCF₃, -CO₂H, -COR₇, -CO₂R₇, -C(O)NR₅R₆, -S(O)mN(R₃)-R₇ и -NR₅R₆, каде што споменатиот (C₁-C₆)алкил, арил,

хетероциклический и хетероарил може да бидат понатаму заменети со 1-3 супституенти независно селектирани од R₉.

R₉ е независно селектиран од R₇, халоген, хидроксил, -(C₁-C₆)алкил-OH, -NO₂, -SH, -OR₇, -O(C₁-C₆)алкил-R₄, -OC(O)-R₇, -O(C₁-C₆)алкил-CO₂R₇, -O(C₁-C₆)алкил-CO₂H, -O(C₁-C₆)алкил-C(O)-NR₅R₆, -OS(O)m-R₇, -CO₂R₇, -CO₂H, -C(O)-R₇, -C(O)-NR₅R₆, -S(O)_n-R₇, -S(O)_n(C₁-C₆)алкил-R₄, -S(O)_n(C₁-C₆)алкил-C(O)NR₅R₆, -S(O)_n(C₁-C₆)алкил-CO₂R₇, -S(O)_n(C₁-C₆)алкил-CO₂H, -NR₅R₆, -S(O)m-NR₅R₆, -N(R₃)C(O)-R₇, -N(R₃)C(O)N(R₃)-R₇, -N(R₃)C(S)N(R₃)-R₇, -N(R₃)C(O)(C₁-C₆)алкил-арил, -N(R₃)S(O)m-R₇, OSO₃H и O-глукуронат; m е 1 или 2;


n е 0, 1 или 2;

t е 2 или 3.


има уште 6 патентни барања

СЛИКА 1

СЛИКА 1а



СЛИКА 1б



(51) **C 12N 15/63, C 12N 15/67, A 61K 39/00**(11) **10053**

(13) T1

(21) **2019/492**

(22) 06/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) WO2012EP00674 15/02/2012 --


(96) 15/02/2013 EP16001897.4

(97) 01/05/2019 EP3178488

(73) **CureVac AG Paul-Ehrlich-Str. 15 72076 Tübingen, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **Theß, Andreas; Schlake, Thomas and Probst, Jochen**

(54) **НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА КОЈАШТО СОДРЖИ ИЛИ КОДИРА ХИСТОН СТЕМ-ЈАМКА И ПОЛИ(А) СЕКВЕНЦА ИЛИ ПОЛИАДЕНИЛАЦИОНЕН СИГНАЛ ЗА ПОКАЧУВАЊЕ НА ЕКСПРЕСИЈАТА НА КОДИРАН ТУМОР АНТИГЕН**

(57) 1 Опрема или опрема од делови којашто содржи:



А) нуклеинска киселина којашто содржи или кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот регион кодира барем еден пептид или протеин, којшто содржи туморен антиген NY-ESO-или негов фрагмент;

В) нуклеинска киселина којашто содржи или кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот регион кодира барем еден пептид или протеин, којшто содржи туморен антиген 5T4, или негов фрагмент;

С) нуклеинска киселина којашто содржи или кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот регион кодира барем еден пептид или протеин, којшто содржи туморен антиген сурвивин или негов фрагмент;

Д) нуклеинска киселина којашто содржи или кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот регион кодира барем еден еден пептид или

протеин, којшто содржи туморен антиген MAGE-Сили негов фрагмент; и

Е) нуклеинска киселина којашто содржи или кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот регион кодира барем еден еден пептид или протеин, којшто содржи туморен антиген MAGE-C2, или негов фрагмент, кадешто фрагментот на NY-ESO-5T4, сурвивин, MAGE-C1 или MAGE-C2 има должина од барем шест аминокиселински остатоци; кадешто една нуклеинска киселина А, В, С, Д или Е - од 5' кон 3' правец – содржи или кодира i)

- a) кодирачкиот регион,
- b) барем една хистон стем-јамка, и
- c) поли(А) секвенца;

или ii)

- a) кодирачкиот регион,
 - b) поли(А) секвенца, и
 - c) барем една хистон стем-јамка;
- кадешто барем една хистон стем-јамка во i) или ii) е избрана од следните формули (I) или (II): формула (I) (стем-јамка секвенца без стем гранични елементи):

стем 1
јамка

стем 2

формула (II) (стем-јамка секвенца со стем гранични елементи):

стем 1
стем 1
јамка

стем 2 стем 2

граничен елемент

граничен елемент

кадешто:

стем 1 или стем 2 гранични елементи N1-6 е последователна секвенца од 1 до 6, особено од 2 до 6, подобро од 2 до 5, уште подобро од 3 до 5, најдобро од 4 до 5 или 5 N, кадешто секој N е независно еден од друг избран од нуклеотид избран од А, U, Т, G и С, или негов нуклеотиден аналог;

стем 1 [N0-2GN3-5] е реверзно комплементарен или делумно реверзно комплементарен со елемент стем 2, и е последователна секвенца од 5 до 7 нуклеотиди;
 кадешто N0-2 е последователна секвенца од 0 до 2, особено од 0 до подобро од 1 N, кадешто секој N е независно еден од друг избран од нуклеотид избран од A, U, T, G и C или негов нуклеотиден аналог;
 кадешто N3-5 е последователна секвенца од 3 до 5, особено од 4 до 5, подобро од 4 N, кадешто секој N е независно еден од друг избран од нуклеотид избран од A, U, T, G и C или негов нуклеотиден аналог и
 кадешто G е гванозин или негов аналог и може опционално да биде заменет со цитидин или негов аналог, дава дека неговиот комплементарниот нуклеотиден цитидин во стем 2 е заменет со гванозин;
 јамка секвенца [N0-4(U/T)N0-4] е лоцирана помеѓу елементи стем 1 и стем 2, и е последователна секвенца од 3 до 5 нуклеотиди, подобро од 4 нуклеотиди;
 кадешто секој N0-4 е независно еден од друг последователна секвенца од 0 до 4, особено од 1 до 3, подобро од 1 до 2 N, кадешто секој N е независно еден од друг избран од нуклеотид избран од A, U, T, G и C или негов нуклеотиден аналог; и
 кадешто U/T претставува уридин или опционално тимидин;
 стем 2 [N3-5CN0-2] е реверзно комплементарен или делумно реверзно комплементарен со елемент стем и е последователна секвенца од

5 до 7 нуклеотиди;
 кадешто N3-5 е последователна секвенца од 3 до 5, особено од 4 до 5, подобро од 4 N, кадешто секој N е независно еден од друг избран од нуклеотид избран од A, U, T, G и C или негов нуклеотиден аналог;
 кадешто N0-2 е последователна секвенца од 0 до 2, особено од 0 до подобро од 1 N, кадешто секој N е независно еден од друг избран од нуклеотид избран од A, U, T, G и C или негов нуклеотиден аналог; и
 кадешто C е цитидин или негов аналог и може опционално да биде заменет со гванозин или негов аналог којшто обезбедува негов комплементарен нуклеотид гванозин во стем 1 е заменет со цитидин;

кадешто
 стем 1 и стем 2 се способни за базно спарување еден со друг формирајќи реверзна комплементарна секвенца, кадешто базното спарување може да се појави помеѓу стем 1 и стем 2, или формирање на делумно реверзна комплементарна секвенца кадешто некомплетното базно спарување може да се појави помеѓу стем 1 и стем 2; и
 кадешто барем една хистон стем-јамка се врзува за протеин (SLBP); и
 кадешто секоја нуклеинска киселина A, B, C, D или E потоа содржи или кодира поли(C) секвенца којашто содржи барем 10 цитидин нуклеотиди.
 има уште 20 патентни барања

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) OLBRICH, Carsten and TRILL, Thomas

(54) **НОВА СТАБИЛНА ФОРМУЛАЦИЈА**

(57) 1 Имуноконјугат формулација што содржи:

а. 5 mg/ml MF-T-SPDB-DM4, анти-мезотелин
имуноконјугат на мајтанзиноид,

б. 10 mM L-Хистидин,

ц. 130 mM Глицин,

д. 5% (w/v) сахароза, и

е. 0.01% (w/v) полисорбат 80

назначено со тоа, што формулацијата е
пуфериран воден раствор што има pH од 5.5.
има уште 5 патентни барања

(51) **A 61K 9/08, A 61K 39/395**

(11) **10055**

(13) T1

(21) **2019/497**

(22) 10/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201361824523P 17/05/2013 US

(96) 16/05/2014 EP14727433.6

(97) 27/03/2019 EP2996720

(73) **Ablynx NV Technologiepark 21**

9052 Ghent-Zwijnaarde, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MEYVIS, Yves; DE BRABANDERE,
Veronique; ULRICHTS, Hans; BRIGE, Ann and
CALLEWAERT, Filip

(54) **СТАБИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА
ИМУНОГЛОБУЛИН ЕДИНЕЧНИ ПРОМЕНЛИВИ
ДОМЕНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Формулација што содржи врзувач на
фон Вилебранд фактор (vWF), цитратен пуфер,
сахароза, и Tween-80, назначено со тоа, што:


(а) vWF врзувачот има концентрација од 10
mg/mL до 40 mg/mL;

(б) сахароза има концентрација од 7% (w/v);

(ц) Tween-80 има концентрација од 0.01% (v/v);
и

(д) цитратниот пуфер има концентрација од 20
mM така што pH на формулацијата е 6.5, и
каде што наведениот vWF врзувач содржи СЕК
ИД БР: 1.

има уште 13 патентни барања



НАЦРТ 1

(51) **C 07C 229/76**(11) **10056**

(13) T1

(21) **2019/498**

(22) 10/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201314034851 24/09/2013 US

(96) 17/06/2014 EP14737441.7

(97) 05/06/2019 EP3054785

(73) **Zinpro Corporation 10400 Viking Drive,
Suite 240 Eden Prairie, MN 55344, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) STARK, Peter A. and KENDING, Cory Shawn

(54) **УПОТРЕБА НА ЕТИЛЕН ДИАМИН МЕТАЛ
КОМПЛЕКСИ ЗА ИСПОРАЧУВАЊЕ НА
ВИСОКО АПСОРБИРАЧКИ МЕТАЛИ ЗА
ХРАНЕЊЕ НА ЖИВОТНИ**


(57) 1 Постапка на хранливо дополнување на диетата кај животни со минерали во трагови, којашто содржи:

хранење на животни со малку, но минерал во трагови дополнителна ефективна количина на етилен диамин (EDA) метален лиганд со формулата:

M (EDA)X,

кадешто M е метал избран од групата составена од цинк, железо, бакар и магнезиум, EDA е етилен диамин поврзан за металот и X претставува хлоридни или сулфатни спротивни јони избрани за да се добие неутрален метал и/или лиганд.

има уште 4 патентни барања

(51) **C 07K 16/12, C 07K 19/00, C 07K 14/20, C 12N 15/62, C 12N 15/63, C 12N 1/2C 12P 21/02, A 61K 39/40, A 61K 39/39, A 61K 39/02, A 61K 39/00**(11) **10057**

(13) T1

(21) **2019/499**

(22) 10/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20140150682 09/01/2014 US

(96) 09/01/2015 EP15703228.5

(97) 05/06/2019 EP3092246

(73) **Valneva Austria GmbH Campus Vienna
Biocenter 3 1030 Vienna, AT**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) LUNDBERG, Urban and SCHÜLER, Wolfgang

(54) **МУТИРАНИ ФРАГМЕНТИ НА OSP A И
ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ ВО ВРСКА СО ТОА**

(57) 1 Полипептид којшто содржи хибриден C-завршеток OspA (надворешна површина на протеинот A од Борелија (Borrelia) фрагмент, кадешто хибридниот C-завршеток OspA фрагмент се состои од правец од N- до C-завршеток на

i) прв OspA дел составен од аминокиселини 125-176 или аминокиселини 126-175 од OspA од *Borrelia* вид којшто не е соодветен фрагмент на *B. garinii*, вид PBr, со SEQ ID NO: 8, и

ii) втор OspA дел којшто е составен од

- аминокиселини 176-274 на OspA од *B. garinii*, вид PBr (SEQ ID NO: 8) или


- аминокиселини 177-274 на OspA од *B. garinii*, вид PBr (SEQ ID NO: 8) или

- аминокиселини 177-274 на OspA од *B. garinii*, вид PBr (SEQ ID NO: 8) со супституција на треонин остаток на аминокиселина 233 со пролин остаток,

кадешто вториот OspA фрагмент е мутант и

цистин-стабилизиран така што се разликува од соодветниот див-тип на секвенца со барем супституцијата на див-тип на аминокиселина на позиција 182 +/- 3 на SEQ ID NO:8 со цистеин и со супституцијата на див-тип на аминокиселина на позиција 269 +/- 3 на SEQ ID NO: 8 од цистеин и кадешто дисулфидната врска помеѓу цистеинот на позиција 182 +/-3 и цистеинот на позиција 269 +/-3 од споменатиот втор OspA фрагмент е присутен; и кадешто нумерирањето на аминокиселините и цистеинските супституции е во согласност со нумерирањето на соодветните аминокиселини од целосна должина OspA на *B. burgdorferi* s.s., вид B31 (SEQ ID NO: 5).
има уште 15 патентни барања

Сл. 1



(51) C 07D 487/04, C 12N 5/0789, A 61K 31/5377, A 61K 31/519, A 61K 35/12, A 61P 7/00

(11) 10058

(21) 2019/500

(13) T1

(22) 10/06/2019

(45) 29/02/2020

(30) US 201261591521 P 27/01/2012 US

(96) 25/01/2013 EP13740815.9

(97) 15/05/2019 EP2807165


(73) Université de Montréal 2900 Rue Edouard-Montpetit Montréal, QC H3T 1J4, CA

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) GAREAU, Yves; SAUVAGEAU, Guy; RUEL, Réjean; GINGRAS, Stéphane and FARES, Iman

(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДО[4,5-В]ИНДОЛ И НИВНА УПОТРЕБА ВО ШИРЕЊЕТО НА ХЕМАТОПОЕТСКИТЕ СТЕМ КЛЕТКИ

(57) 1 1. Соединението е со формула IIA, формула IIB или формула IIC



или негова сол,

Het е 3 до 7-член хетероцикл, опционално супституиран со еден или повеќе R1 или RA;
R5 и R6 се исти или различни и се секој независно L, или се врзуваат заедно со C за да формираат 5-член прстен кој опционално вклучува еден или повеќе хетероатоми избрани од N, O и S, опционално прстенот е супституиран со еден или повеќе R1 или RA;
W е 74) -(N(R1)-L)n-N(R1)R1,

Или W е

- 1) -H,
- 2) -халоген,
- 3) -OR1,
- 4) -L-OH,
- 5) -L-OR1,
- 6) -SR1,
- 7) -CN,

8) -P(O)(OR1)(OR1),

9) -NHR1,

10) -N(R1)R1,

11) -L-NH2,

12) -L-NHR1,

13) -L-N(R1)R1,

14) -L-SR1,

15) -L-S(O)R1,

16) -L-S(O)2R1,

17) -L-P(O)(OR1)(OR1),

18) -C(O)OR1,

19) -C(O)NH2,

20) -C(O)NHR1,

21) -C(O)N(R1)R1,

22) -NHC(O)R1,

23) -NR1C(O)R1,

24) -NHC(O)OR1,

25) -NR1C(O)OR1,

26) -OC(O)NH2,

27) -OC(O)NHR1,

28) -OC(O)N(R1)R1,

29) -OC(O)R1,

30) -C(O)R1,

31) -NHC(O)NH2,

32) -NHC(O)NHR1,

33) -NHC(O)N(R1)R1,

34) -NR1C(O)NH2,

35) -NR1C(O)NHR1,

36) -NR1C(O)N(R1)R1,

37) -NHS(O)2R1,

38) -NR1S(O)2R1,

39) -S(O)2NH2,

40) -S(O)2NHR1,

41) -S(O)2N(R1)R1,

42) -S(O)R1,

43) -S(O)2R1,

44) -OS(O)2R1,

45) -S(O)2OR1,

46) -бензил опционално супституиран со 2 или 3 RA или R1 супституенти,

47) -L-хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за било која или за двете L и

хетероарил групите,

48) -L-хетероциклил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за било која или за двете L и

хетероциклил групите,

49) -L-арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за било која или за двете L и арил групи,

50) -L-NR1(R1),

51) -L-)2NR1,

52) -L-(N(R1)-L)n-N(R1)R1,

53) -L-(N(R1)-L)n - хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за една или за двете L и хетероарил групи,

54) -L-(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за една или за двете L и хетероциклил групи,

55) -L-(N(R1)-L)n - арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за една или за двете L и арил групи,

56) -O-L-N(R1)R1,

57) -O-L- хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за една или за двете L и хетероарил групи,

58) -O-L- хетероциклил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за една или за двете L и хетероциклил групи,

59) -O-L- арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за било која или за двете L и арил групи,

60) -O-L-)2-NR

61) -O-L-(N(R1)-L)n - N(R1)R1,

62) -O-L-(N(R1)-L)n - хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за една или за двете L и хетероарил групи,

63) -O-L-(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално

супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за една или двете L и хетероциклил групи,

64) -O-L-(N(R1)-L)n- арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти,

65) -S-L- хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти,

66) -S-L- хетероциклил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти,

67) -S-L- арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за било која или за двете L и арил групи,

68) -S-L-)2NR1,

69) -S-L-(N(R1)-L)n - N(R1)R1,

70) -S-L-(N(R1)-L)n - хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA супституенти,

71) -S-L-(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално супституиран со еден или повеќе RA супституенти,

72) -S-L-(N(R1)-L)n - арил опционално супституиран со еден или повеќе RA супституенти,

73) -NR1(R1),

75) -N(R1)L)2-NR1,

76) -(N(R1)-L)n - N(R1)RA,

77) -(N(R1)-L)n - хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти,

78) -(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти,

79) -(N(R1)-L)n - арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти,

80) -хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA супституенти, или

81) -арил опционално супституиран со еден или повеќе RA супституенти,

и каде што секој супституент е опционално сврзан за L групата ако не е веќе присутна,

и каде што кога два R1 супституенти се присутни на ист азотен атом, тогаш секој R1 супституент е независно избран од листа на R1 вредности опишани подолу,
и каде што n е цел број еднаков на 0, 2, 3, 4, или 5,
и каде што, кога (R1) и R1 се сврзани за азотен атом, опционално тие се сврзуваат заедно со азотниот атом за да формираат 3 до 7-член прстен кој опционално вклучува еден или повеќе други хетероатоми избрани од N, O и S, опционално прстенот е супституиран со еден или повеќе R1 или RA;

L е 4) -C3-7 циклоалкил или 1) -C1-6 алкил, или L е

- 2) -C2-6 алкенил,
- 3) -C2-6 алкинил,
- 5) -C3-7 циклоалкенил,
- 6) хетероциклил,
- 7) -C1-6 алкил-C3-7 циклоалкил,
- 8) -C1-6 алкил-хетероциклил,
- 9) арил, или
- 10) хетероарил,

и каде што алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, хетероциклил, арил и хетероарил групите се секоја независно опционално супституирана со еден или два RA супституенти;

R1 е

- 1) -H,
- 2) -C1-6 алкил,
- 3) -C2-6 алкенил,
- 4) -C2-6 алкинил,
- 5) -C3-7 циклоалкил,
- 6) -C3-7 циклоалкенил,
- 7) -C1-5 перфлуориран,
- 8) -хетероциклил,
- 9) -арил,
- 10) -хетероарил,
- 11) -бензил, или
- 12) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-оксохексахидро-1H-тиено[3,4-d]имидазол-4-ил]пентаноил, и каде што алкил, алкенил, алкинил, циклоалкенил,

перфлуориран алкил, хетероциклил, арил, хетероарил и бензил групите се секоја независно опционално супституирани со 2 или 3 RA или R1 супституенти;

R2 е 7) бензил опционално супституиран со 2 или 3 RA или R1 супституенти; или 1) -H,

Или R2 е

- 2) -C1-6 алкил,
 - 3) -SR1,
 - 4) -C(O)R1,
 - 5) -S(O)R1,
 - 6) -S(O)2R1,
 - 8) -L-хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за или една или двете L и хетероарил групите,
 - 9) -L-хетероциклил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за или една или двете L и хетероциклил групите,
 - 10) -L-арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за или една или двете L и арил групите,
 - 11) -хетероарил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти, или
 - 12) -арил опционално супституиран со еден или повеќе RA или R1 супституенти,
- и каде што секој супституент е опционално сврзан за L група ако таа не е веќе присутна;
RA е

- 1) -халоген,
- 2) -CF3,
- 3) -OH,
- 4) -OR1,
- 5) -L-OH,
- 6) -L-OR1,
- 7) -OCF3,
- 8) -SH,
- 9) -SR1,
- 10) -CN,
- 11) -NO2,
- 12) -NH2,
- 13) -NHR1,

14) -NR1R1,
 15) -L-NH2,
 16) -L-NHR1,
 17) -L-NR4R1,
 18) -L-SR1,
 19) -L-S(O)R1,
 20) -L-S(O)2R1,
 21) -C(O)OH,
 22) -C(O)OR1,
 23) -C(O)NH2,
 24) -C(O)NHR1,
 25) -C(O)N(R1)R1,
 26) -NHC(O)R1,
 27) -NR1C(O)R1,
 28) -NHC(O)OR1,
 29) -NR1C(O)OR1,
 30) -OC(O)NH2,
 31) -OC(O)NHR1,
 32) -OC(O)N(R1)R1,
 33) -OC(O)R1,
 34) -C(O)R1,
 35) -NHC(O)NH2,
 36) -NHC(O)NHR1,

37) -NHC(O)N(R1)R1,
 38) -NR1C(O)NH2,
 39) -NR1C(O)NHR1,
 40) -NR1C(O)N(R1)R1,
 41) -NHS(O)2R1,
 42) -NR1S(O)2R1,
 43) -S(O)2NH2,
 44) -S(O)2NHR1,
 45) -S(O)2N(R1)R1,
 46) -S(O)R1,
 47) -S(O)2R1,
 48) -OS(O)2R1,
 49) -S(O)2OR1,
 50) -бензил,
 51) -N3, или
 52) -C(-N=N-)(CF3),

и каде што бензил групата е опционално супституирана со 2 или 3 RA или R1 супституенти, под услов да соединението со Формула IIA, формула IIB или формула IIC е различно од
 има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 405/12, A 61K 31/5377, A 61P 35/02, A 61P 35/00**

(11) **10028**

(13) T1

(21) **2019/699**

(22) 13/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201261624215P 11/04/2013 US

(96) 11/04/2013 EP16191716.6

(97) 19/06/2019 EP3184523

(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd. and Epizyme Inc 6-10, Koishikawa-4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-8088, JP and 400 Technology Square, 4th Floor Cambridge, MA 02139, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) HUANG, Kuan-chun; SANDERS, Kristen; MATHIEU, Steven; CHANDA, Arani; FANG, Frank; KUNTZ, Kevin Wayne and CHOI, Hyeong Wook

(54) **N-((4,6-ДИМЕТИЛ-2-ОКСО-1,2-ДИХИДРОПИРИДИН-3-ИЛ)МЕТИЛ)-5-(ЕТИЛ (ТЕТРАХИДРО-2Н-ПИРАН-4-ИЛ)АМИНО)-4-МЕТИЛ-4'-(МОРФОЛИНОМЕТИЛ)-[1,1'-БИФЕНИЛ]-3-КАРБОКСАМИД ХИДРОБРОМИД ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА КЛЕТОЧНО ПРОЛИФЕРАТИВНО ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА ХЕМАТОЛОШКИОТ СИСТЕМ**

(57) 1 N-((4,6-диметил-2-оксо-1,2-дихидропиридин-3-ил)метил)-5-(етил (тетрахидро-2Н-пиран-4-ил)амино)-4-метил-4'-(морфолинометил)-[1,1'-бифенил]-3-карбоксамид хидробромид за употреба во третирањето на клеточно пролиферативно

пореметување на хематолошкиот систем.

има уште 22 патентни барања



(51) В 29С 45/26, В 29С 45/73, В 29Л 31/00

(11) 10035

(13) Т1

(21) 2019/701

(22) 13/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) 15175109.6 02/07/2015 EP

(96) 02/07/2015 EP15175109.6

(97) 12/06/2019 EP3112121

(73) Gerresheimer Regensburg GmbH

Kumpfmühler Str.2 Gerresheimer Regensburg GmbH, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Lindner, Sandra; Lingl, Rainer; Bernklau, Otto
and Heining, Holger


(54) “МОДЛА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ СО СИСТЕМ
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА”

(57) 1 Модла за инјектирање (1) со шуплина (2) за примање на стопен полимер, шуплината (2) се состои од прв дел во форма на плоча (2а) и повеќе шупливо-цилиндрични втори делови (2b2b2) нормално и соседно еден на друг и со систем за регулирање на температурата (6), што ги комбинира каналите за регулирање на телесната температура (7) поделени во канални сегменти (7а-7h) за пренесување на медиум за регулирање на температурата (8) и

прва (9а) и втора врска на медиум за регулирање на температура (9b), најмалку еден прв канален сегмент (7а) паралелно со првиот дел (2а) и повеќе втори канални сегменти (7b7b2) обезбедени, додека сегментите на вториот канал (7b7b2) се поврзани со првиот крај (7b17b21) до првиот канален сегмент (7а) и до секој втор крај (7b12, 7b22) до првиот крај (7c17c21) од третиот канален сегмент (7c1,7c2), третиот сегмент на канали (7c1, 7c2) поврзана со вториот крај (7c12, 7c22) со сегмент од четвртиот канал (7d) што е паралелен до првиот дел (2а), секој втор сегмент на каналот (7b1,7b2) и третиот канален сегмент (7c7c2), поврзани и наместени барем делумно опкружени со еден од вторите делови (2b2b2) од шуплината, се карактеризира со тоа што централната оска на најмалку една четвртина од каналниот сегмент (7d) е распоредена подалеку во секој случај од централна оска (2b1m, 2b2m) од вториот дел (2b2b2) поврзано со него од најмалку еден сегмент на првиот канал (7а), растојание помеѓу централната оска (2b1m, 2b2m) од споменатиот втор дел (2b2b2) и централната оска на четвртиот канален сегмент (7d) поголема од радиусот на четвртиот

канален сегмент (7d).

има уште 8 патентни барања



(51) **C 12Q 1/18**

(11) **10034**

(13) T1

(21) **2019/702**

(22) 13/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP15195669 20/11/2015 NL and

EP16152287 21/01/2016 NL

(96) 17/11/2016 EPA16797886.5

(97) 22/05/2019 EP3368681

(73) **Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, NL, AN**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HANEMAAIJER, Leendert Marinus and JAGESAR, Dhiredj Chandre

(54) **АНАЛИЗА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ АНТИБИОТИЦИ ВО ОТПАД**

(57) 1 Метода за одредување на присуството или отсуството на антибиотик во примерок без лактоза кој е суштински без лактоза и/или

содржи помалку од 0.01% (w/w) лактоза што ги опфаќа чекорите на:

(а) контактирање на наведениот примерок без лактоза со средина за анализа која содржи микроорганизам, желатинирачки агенс и индикатор способен за откривање раст или инхибиција на микроорганизмот за да се склоп од примерокот без лактоза и средината за анализа;

(б) инкубирање на склопот добиен во чекор (а) за временски период што е доволен да порасне микроорганизмот во случај да не е присутен антибиотик во наведениот примерок без лактоза; и

(ц) детектирање раст или инхибиција на раст на микроорганизмот со индикаторот, назначено со тоа, што се додава млеко и/или млеко во прав во чекор (а).

има уште 14 патентни барања

(51) **G 01F 15/06**

(11) **10036**

(13) T1

(21) **2019/703**

(22) 13/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) P T108396 22/04/2015 PT

(96) 09/12/2015 EP15198611.4

(97) 05/06/2019 EP3179218

(73) **Acail Gas,S.A. Rua da Gesteira de Cima,134 e 280 Valrico, 4520-715 Souto VFR, PT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) PAIS MELO,MARCO ALEXANDRE and PINHO ANDRADE,Nuno Vasco

(54) ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И СПОДЕЛУВАЊЕ НА ФИЗИЧКА ВЕЛИЧИНА НА КОНТЕЈНЕР КОЈ СОДРЖИ ТЕЧНОСТ ПОД ПРИТИСОК

(57) 1 Опрема за контролирање, мерење и споделување на физичка величина на контејнер кој содржи течност под притисок што се состои од електромеханички прекинувач (S1), контејнер (1), копче за поддршка за дозирање (S1.2) што вклучува копче за дозирање (S1.1), електронско коло (S1.3) за контрола на брзината на проток на течноста во контејнерот (1), сензор за притисок (S2) за читање на излезниот притисок на течноста во контејнерот (1), систем за обработка на податоци (S3) за обработка на податоците добиени од електромеханичкиот прекинувач (S1) и од сензорот за притисок (S2), која се карактеризира по тоа што:

- наведеното копче за дозирање (S1.1) се состои од:

- сензорни елементи (S1.1.1),
- слотови (S1.1.2),

- наведеното електрично коло (S1.3) се состои од:

- кола (S1.3.1) кои вклучуваат контактни точки (S1.3.1.1),

- наведеното копче за дозирање (S1.1) е во непосредна близина на наведеното електрично коло (S1.3),

пришто


- на секоја позиција од наведното копче за дозирање (S1.1) одговара избраниот слот (S1.1.2) и една позиција од сензорните елементи (S1.1.1),

- секоја комбинација од сензорните елементи (S1.1.1) и контактните точки (S1.3.1.1) од колата (S1.3.1) од електричното коло (S1.3) активира специфична комбинација на кола (S1.3.1) на електронското коло (S1.3),

- системот за обработка на податоци (S3) ја одредува вредноста на стапката на проток референтна на активната комбинација од кола (S1.3.1) што го сочинуваат електричното коло (S1.3).

има уште 4 патентни барања

EP 3179218



Слика. 1

(51) C 07K 14/47, A 61K 38/00, A 61P 35/00, A 61P 27/02

(11) 10033

(13) T1

(21) 2019/705

(22) 14/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20100161685 30/04/2010 --

(96) 29/04/2011 EP11716429.3

(97) 10/07/2019 EP2563400

(73) **Molecular Partners AG Wagistrasse 14 8952 Schlieren, CH**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) BINZ,Hans Kaspar; FORRER,Patrik and STUMPP, Michael Tobias

(54) **МОДИФИЦИРАНИ ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ КОИШТО ЈА ИНХИБИРААТ ИНТЕРАКЦИЈАТА НА VEGF-A РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Рекомбинантен врзувачки протеин којшто содржи анкирин повторувачки домен и полиетилен гликол половина од барем 5 kDa молекуларна тежина, кадешто споменатиот анкирин повторувачки домен се врзува за VEGF-A165 со Kd под 10-9M и го инхибира VEGF-A165 врзувањето за VEGFR-2, и кадешто споменатиот анкирин повторувачки домен соодветствува на аминокиселините од 1 до 126 на SEQ ID NO:3.

има уште 14 патентни барања

Сл. 1



(51) H 04L 29/08, G 06F 9/50

(11) 10032

(13) T1

(21) 2019/706

(22) 13/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20100187436 13/10/2010 --

(96) 13/10/2011 EP11768015.7

(97) 12/06/2019 EP2628080

(73) ParTec Cluster Competence Center GmbH

Possatstrasse 20 81679 München, DE

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) LIPPERT, Thomas

(54) РАСПОРЕД НА КОМПЈУТЕРСКИ

КЛАСТЕРИ ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ НА
КОМПЈУТЕРСКА ЗАДАЧА И МЕТОД ЗА
РАБОТА СО НЕГО

(57) 1 Распоред на компјутерски кластери за процесирање на компјутерска задача, распоредот на компјутерски кластери се состои од повеќе пресметковни јазли (CN), од кои секој пресретнува комуникациска инфраструктура (IN), најмалку два од јазлите се така поставени заедно да го пресметуваат барем првиот дел од пресметковната задача; назначено со тоа што распоредот на компјутерски кластери понатаму содржи:

повеќе засилувачи (B), најмалку еден

засилувач (B) од повеќето засилувачи е

поставен да го пресметува барем вториот

специфичен дел од пресметковната задача

откако била назначенана во пресметковниот

јазол, секој засилувач (B) ја пресретнува

комуникациската инфраструктура (IN) и

засилувачите имаат процесор

дизајниран со релативно екстензивна

архиметичка логичка единица и

релативно едноставна контролна компонента

во споредба со дизајнот на процесорот

од пресметковната јазли; и

менаџер на ресурси (RM) поставен да ја

извршува задачата од најмалку еден засилувач

(B) од компјутерскиот јазол (CN) за

пресметување на вториот дел од

пресметковната задача, задачата се

изведува како функција од

преддетерминирани метрички задачи,

каде повеќето од пресметковните јазли и

повеќето од засилувачите се така поставени да

процесирањето на пресметковните задачи од

пресметковните јазли и засилувачи може да

биде обезбедено на начин ако најмалку

(i) еден или повеќе пресметковни јазли е

поставен на начин да комуницира со еден или повеќе засилувачи од мноштвото од засилувачи,


(ii) еден или повеќе од засилувачите е со можност да се подели со повеќе од еден пресметковен јазол од мноштвото пресметковни јазли, и

(iii) секој од засилувачите е назначен на еден од пресметковните јазли, и каде менаџерот на ресурси е поставен да ја изведува задачата со користење на преддетерминирани метрички задачи за време на процесирањето и со изведување на

динамичка задача од страна на засилувачите кон пресметковните јазли во текот на времето со

(i) иницијализација на задачата на стартот на процесирањето со користење на преддетерминирани метрички задачи, (ii) менување на метричката задача, и (iii) изведување на нова задача со користење на изменета метричка задача за време на процесирањето на пресметковната задача.

има уште 12 патентни барања



(51) A 61K 31/4985, A 61K 9/20, A 61P 11/14

(11) 10025

(13) T1

(21) 2019/709

(22) 14/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201662276237P 08/01/2016 US and US201662408921P 17/10/2016 US

(96) 27/12/2016 EP16819325.8

(97) 26/06/2019 EP3377064

(73) NeRRe Therapeutics Limited Stevenage Bioscience Catalyst, Office F25 Incubator

Building Gunnels Wood Road, Stevenage Herts, SG1 2FX, UK

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) TROWER, Mike

(54) ОРВЕПИТАНТ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ХРОНИЧНА КАШЛИЦА


(57) 1 2-(R)-(4-флуоро-2-метил-фенил)-4-(S)-((8aS)-6-оксо-хексахидро-пироло[1,2-a]-пирозин-2-ил)-пиперидин-1-карбоксилна киселина [1-(R)-(3,5-бис-трифлуорометил-фенил)-етил]-

метиламид (орвепитант) или негова
фармацевтска прифатлива сол за употреба во

лекувањето на хронична кашлица.
има уште 20 патентни барања



Objectively measured daytime cough frequency (absolute values).



(51) **A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61K 31/568, A 61P 15/00**

(11) **10039**

(13) T1

(21) **2019/732**

(22) 23/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP05077577 11/11/2005 --

(96) 10/11/2006 EP06824238.7

(97) 05/06/2019 EP1965802

(73) **EB IP Lybrido B.V. Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere, NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TUITEN, Jan Johan Adriaan and BLOEMERS, Johannes Martinus Maria

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ ТЕСТОСТЕРОН И**

ТАДАЛАФИЛ ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА ЖЕНСКА СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА

(57) 1 Употреба на комбинација на тестостерон или негов аналог кој што го има истиот вид активност и тадалафил, при подготовка на лек за третирање на женска сексуална дисфункција, каде што тадала-филот се ослободува во исто време како и споменатиот тестостерон или негов аналог, и каде што споменатиот тестостерон или негов аналог е предвиден како сублингвална, буко-мукоазална или интраназална формулација така што максимално серумско ниво на тестостерон се добива 1-20 минути по примената, така што максималните ефекти на тестостеронот или неговиот аналог и тадалафилот се преклопуваат.
има уште 7 патентни барања

(51) **C 07K 16/46, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **10026**

(13) T1

(21) **2019/738**

(22) 27/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) US112323P 07/11/2008 US; US183291P 02/06/2009 US and US221269P 29/06/2009 US (96) 06/11/2009 EP17206868.6

(97) 24/07/2019 EP3330293

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ZUGMAIER, Gerhard


(54) **ТРЕТМАН НА ПЕДИЈАТРИСКА АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА СО**

БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ CD3XCD19

(57) 1 Конструкција на антитело со CD19xCD3 биспецифичен единечен ланец за употреба во метода за третманот, подобрувањето или елиминирањето на педијатриска акутна лимфобластна леукемија (ALL) кај педијатриски пациент со ALL, назначено со тоа, што наведениот педијатриски пациент со ALL е отпорен на хемотерапија или трансплантација на алогени хематопоеетски матични клетки (HSCT).

има уште 13 патентни барања

Figure 1



(51) **D 06M 16/00, D 06P 5/15, C 12P 1/04, C 12P 17/16**

(11) **10040**

(13) T1

(21) **2019/739**

(22) 27/08/2019

(45) 29/02/2020

(30) 16723798.1 12/05/2016 EP

(96) 12/05/2016 EP16723798.1

(97) 31/07/2019 EP3280811

(73) **Colorifix Limited, GB**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NUGENT, David Glen Hastie; YARKONI, Orr and AJIOKA, James

(54) **МЕТОДА ЗА БОЕЊЕ ТКАЕНИНА СО УПОТРЕБА НА МИКРООРГАНИЗМИ**


(57) 1 Метода за боење супстрат, методата го содржи чекорите на:

а. култивирање микроорганизам што произведува боја во присуство на супстрат што треба да се обои, и во присуство на средина за раст што содржи извор на јаглород на претходно одредена праг концентрација во опсегот 10%(v/v) до 90%(v/v), така што микроорганизмот е култивиран во контакт со супстратот;

б. лизирање на култивираниот микроорганизам да се ослободи боја во контакт со супстратот; и

ц. фиксирање на ослободената боја на супстратот.

има уште 15 патентни барања



(51) В 01D 15/02, В 01F 17/00, В 01F 13/10, В 01J 20/16, В 01J 20/14, В 01J 20/06, В 01J 20/20, С 07C 249/08, С 07C 249/14, С 22B 3/00, С 22B 3/12, С 22B 3/24, С 22B 3/26, С 22B 3/30

(11) 9960

(13) T1

(21) 2019/752

(22) 02/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) FI20155195 20/03/2015 FI

(96) 18/03/2016 EP16712942.8

(97) 26/06/2019 EP3271487


(73) Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo, FI

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) KBUGO, James Mikonkatu and
PAATERO, Erkki Merikannontie

(54) Третман на деградирани оксимски метални екстрактанти во процесни органски раствори

(57) 1 Метод за регенерирање на деградиран раствор за органска екстракција на база на хидроксиоксим користен во обновување на метали преку течно-течна екстракција, кој го содржи чекорот на (а) допирање на растворот за органска екстракција со навлажнет хидроксиламин или негова сол во неговата цврста форма во присуство на цврста алкална сол и потоа отстранување на цврстите честички од растворот за органска екстракција, и (б) пречистување на растворот за органска екстракција преку адсорпционо пречистување со доведување на споменатиот раствор за органска екстракција во допир со адсорпционен материјал во цврста форма, при што методот се изведува без употреба на катализатор со фазен трансфер.
има уште 20 патентни барања



Слика 1

(51) **F 16D 55/226, F 16D 65/095, F 16D 65/00**

(11) **9961** (13) T1

(21) **2019/753** (22) 02/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) DE102013016312 04/10/2013 DE

(96) 01/10/2017 EP14777635.5

(97) 03/07/2019 EP3052830

(73) **KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH 80809 München, DE**

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) RGUICHI, Abdelaziz; ADAMCZYK, Philipp;

KLINGNER, Matthias; WERTH, Alexander;


PESCHEL, Michael and THEIL, Robert

(54) **ДИСК СОПИРАЧКА И ПОДЛОГА НА
СОПИРАЧКА ПОСТАВЕНА ЗА ДИСК
СОПИРАЧКА**

(57) 1 Диск сопирачка (21), во посебна
лизгачка сопирачка - диск, со позитивно

фиксиран адаптер (1) кој има два пара адаптерски цефки (7R, 8R, 7Z, 8Z) со помош на кои реакцијата на држачот на сопирачката (22) и рампата на сопирачките (23) на рамката на апликацијата, се потпира на сопирачката (24) која е претставена со затегнувачи, (25, 26) и со задниот дел на калиперот на сопирачката (27) и механизмот за примена, при што растојанието помеѓу цефките на адаптерот (7R, 8R) кои содржат подлога за сопирање од страната на реакцијата (22) е поголема од растојанието помеѓу роговите на адаптерот (7Z, 8Z) коишто содржат подлога за сопирање (23), со тоа што волуменот на подлогата за сопирачките од страната на реакцијата (22) е поголем од волуменот на вметнатата - странична подлога за сопирачките (23).

има уште 10 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, C 07K 14/72**

(11) **9962**

(13) T1

(21) **2019/759**

(22) 04/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) US203569P 23/12/2008 US and

US264622P 25/11/2009 US

(96) 18/12/2009 EPA16199717.6

(97) 17/07/2019 EP3184546

(73) **Amgen Inc., US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) King, Chadwick T.; BRANKOW, David W.;
HU, Shaw-Fen Sylvia; LU, Hsieng Sen; SHI,
Licheng; XU, Cen; BOONE, Thomas Charles and
GEGG, Colin V., Jr.

(54) **АНТИТЕЛА КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА
ЧОВЕЧКИ CGRP РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Моноклонално антитело или негов
антиген-врзувачки фрагмент кој што се врзува
за човечки CGRP рецептор, наведениот

човечки CGRP рецептор вклучува човечки

CRLR полипептид и човечки RAMP1

полипептид,

каде што моноклоналното антитело или негов

антиген-врзувачки фрагмент се врзува за

епитоп формиран од аминокиселински

остатоци и од CRLR и од RAMP1 полипептиди,
и

каде што моноклоналното антитело или негов

антиген-врзувачки фрагмент се натпреварува

за врзување на човечки CGRP рецептор со

референтно антитело, наведеното референтно

антитело содржи (i) променлив регион на тежок

ланец што содржи секвенца селектирана од

групата составена од СЕК ИД БРи: 16163, 164,

166, и 168; и (ii) променлив регион на лесен

ланец што содржи секвенца селектирана од

групата составена од: 140, 143, 146, 148, и 150.

има уште 10 патентни барања



Criminals

(51) C 07K 16/24, C 12N 15/70, C 12N 9/48, C 12P 21/02

(11) 9963

(13) T1

(21) 2019/761

(22) 04/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) GB20100000590 14/01/2010 GB

(96) 13/01/2011 EP11700144.6

(97) 17/07/2019 EP2523975

**(73) UCB Biopharma SPRL Allée de la
Recherche 60 1070 Brussels, BE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ELLIS, Mark and HUMPHREYS, David, Paul
IPD

(54) ВИД НА БАКТЕРИСКИ ДОМАЌИН
КОЈШТО СОДРЖИ МУТИРАН SPR ГЕН И ДИВ-
ТИП НА TSP ГЕН


(57) 1 Постапка за добивање на рекомбинантен протеин од интерес којашто содржи култивирање на рекомбинантна грам-негативна бактериска клетка во медиум на култура под услови ефективни за изразување

на рекомбинантниот протеин од интерес и обновување на рекомбинантниот протеин од интерес од периплазмата на рекомбинантна грам-негативна бактериска клетка и/или медиум на култура, се карактеризира со тоа што рекомбинантната грам-негативна бактериска клетка содржи

(a) мутиран spr ген којшто кодира мутиран spr протеин способен за потиснување на фенотипот на клетка којашто содржи мутиран Tsp ген кадешто мутираниот spr ген кодира spr протеин којшто има мутација на аминокиселина H145 во согласност со аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 2и

(b) не-рекомбинантен див-тип на хромозомален Tsp ген.

кадешто клетката е изогенична на див-тип на *E. coli* клетка со исклучок на мутираниот *spr* ген.
има уште 12 патентни барања



(51) **B 01D 53/94, B 01J 23/42, B 01J 23/44, F 01N 3/10, F 01N 3/20**

(11) **9964**

(13) T1

(21) **2019/762**

(22) 05/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) 17154563.5 03/02/2017 EP

(96) 03/02/2017 EP17154563.5

(97) 26/06/2019 EP3357558

(73) **UMICORE AG & CO. KG Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) REITH,Christoph; FREDERICH,Brigit and HENGST,Christoph

(54) **КАТАЛИЗАТОР ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД ДИЗЕЛ МОТОРИ**


(57) 1 Каталитички конвертер, кој има труп на носач со должина L кој се издолжува помеѓу лице на прв крај а и лице на втор крај b, и

содржи зони А, В и С на каталитички-активни материјали со различен состав распоредени на трупот на носачот, каде

- зоната на материјали А содржи платина, или платина и паладиум, во сооднос на тежина $Pt:Pd \geq$ и се издолжува, започнувајќи од лицето на крајот а или започнувајќи од лицето на крајот b, повеќе од 70 до 100 % од должината L, и

- зоната на материјали В содржи паладиум, или платина и паладиум, и се издолжува од лицето на крајот b за дел од должината L, и

- зоната на материјали С содржи SCR-активен материјал, и се издолжува од лицето на крајот а за дел од должината L, каде зоната на материјали С е распоредена над зоната на материјали А. има уште 18 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 31/337, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 61K 47/32, A 61K 9/10, A 61K 9/19, A 61K 9/50, A 61K 9/5A 61P 35/00**

(11) **9965**

(13) T1

(21) **2019/763**

(22) 06/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201161570735P 14/12/2011 US

(96) 13/12/2012 EP12858155.0

(97) 03/07/2019 EP2790675

(73) **Abraxis BioScience, LLC, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) FOSS, Willard and SHINDE, Rajesh

(54) **УПОТРЕБА НА ПОЛИМЕРНИ
ЕКСЦИПИЕНСИ ЗА ЛИОФИЛИЗАЦИЈА
ИЛИ ЗАМРЗНУВАЊЕ НА ЧЕСТИЧКИ**

(57) 1 Метод за подготовка на лиофилизиран или замрзнат препарат со состав кој што содржи цврсти честички кои што содржат лек, каде што честичките се обложени со полиетилен гликол, при што методот се состои од додавање на поливинил алкохол и сахароза на воден состав кој што ги содржи честичките и го лиофилизира или замрзнува водениот состав, каде што поливинил алкохолот е 13К до 31К; каде што обложувањето со полиетилен гликол се состои од:

(i) полиетилен гликол ковалентно закачен за површината на честичката,

(ii) полиетилен гликол врзан за површината на честичките со хидрофобни или наелектри-зич-ратни интеракции,

(iii) полиетилен гликол кој што е една од структурните компоненти на честичките, или

(iv) полиетилен гликол кој што е дел од кополимер кој што го формира јадрото на структурната компонента на честичките;

и

каде што поливинил алкохолот вклучува:

(i) поливинил алкохол,

(ii) делумно хидролизиран поливинил алкохол,

(iii) мешавини кои што содржат делумно хидролизиран поливинил алкохол,

(iv) поливинил алкохол содржан во кополимер, каде што поливинил алкохолната компонента во кополимерот е повеќе од околу 50% (w/w),

(v) поливинил алкохол-PVP кополимер или поливинил алкохол-полиетилен гликол

кополимер, каде што поливинил алкохолната компонента во кополимерот е повеќе од околу 50% (w/w), или

(vi) кополимери на поливинил алкохол со метилметакрилат и/или алкени.

има уште 19 патентни барања

(51) **E 04B 1/343, E 04B 1/348, E 04B 1/35, E 04B 1/4E 04B 1/98, E 04C 3/34, E 04H 5/02, E 04H 9/02, F 16F 15/04**

(11) **9966**

(13) T1

(21) **2019/764**

(22) 06/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20140200301 24/12/2014 EP

(96) 23/12/2015 EP15817390.6

(97) 19/06/2019 EP3237707

(73) **RV Lizenz AG Alte Steinhauserstrasse 1 6330 Cham, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) RÜDLINGER, Mikael

(54) **МОДУЛАРЕН ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ И
МОНТАЖЕН ПРИБОР ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА
МОДУЛАРЕН ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ**

(57) 1 Модуларен градежен објект (1), особено модуларен индустриски градежен објект, со повеќе квадарски обликувани модули (20, 20a, 40, 40a, 40b, 40c) објекти, кои се распоредени во две или повеќе етажни слоеви наредени еден врз друг; при што тиа модули опфаќаат носечка структура (78) со точки за прицврстување (24, 24', 44, 44'); тие прицврстни точки се предвидени за

поврзување на едниот модул со соодветно прицврстни точки на соседни модули над и/или под легнати етажи;

модули (20, 40) на едната етажа се функционално изменлив поврзани со соседните модули (40, 20) над и/или под легната етажа во хоризонтална рамна (x-y) (24, 24', 64, 44, 44');;

предвиден е најмалку еден уред (62, 70, 80) за обезбедување на затезна сила со затезениот елемент (62), на кој може да се делува со сила на затегнување по должината на вертикалата (z) со најдолна етажа на модул (40a) одн. со темелен блок (6) спроти најгорните етажи на модул (40c), така што модулите помеѓу спомнатата најдолна етажа и спомнатите најгорна етажа со соседните модули (40, 20) над и/или долу легнати етажа по должината на вертикалата (z) на прицврстни точки присилно споени притиснати еден врз друг и така фиксирани ;

на горната страна (22, 42) на носечка структура (78) на модули (20, 20a, 40) распоредено се три или повеќе подпирачки елементи (24', 44'), кои ја дефинираат првата рамна, и на горната страна спроти долната страна (241) на носечка

структура, распоредени се три или повеќе подпирачки елементи (24, 44), кои ја дефинираат втората рамна паралелно на првата рамна;

при што подпирачки елементи служат како прицврстни точки на тие модули;


понекогаш еден подпирачки елемент на горната страна и еден подпирачки елемент на долната страна формираат пар и се распоредени во линија еден со друг по долж на права линија паралелни со нормалите на рамни;

и двата еден спрема друг свртени потпирачки елементи (24, 24', 44, 44') двете еден кон друг гранични модули (20, 20a, 40) на соседни етажи, се поврзани се со врзен елемент (64);

назначено со тоа, што спомнатиот подпирачки елементи (24, 24', 44, 44') ја опфаќаат конична површина (25, 25' 45, 45'); и врзувачки елемент (64) опфаќа облик на двојна купа или двојно порубена купа, и понекогаш купата одн. порубена купа на врзаниот елемент се наоѓа во коничен прифат на еден од двата потпирачки елементи и налегнува директно поравната врз него.

има уште 12 патентни барања

Fig. 1 (a)




(11) 9967 (13) T1
 (21) 2019/765 (22) 06/09/2019
 (45) 29/02/2020
 (30) DE201610203609 04/03/2016 DE
 (96) 03/03/2017 EP17708785.5
 (97) 07/08/2019 EP3423286
 (73) Bundesdruckerei GmbH and
 Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch
 das Bundesministerium des Innern, vertreten
 durch das Bundeskriminalamt
 Kommandantenstraße 18 10969 Berlin, DE and
 Thaerstraße 11 65193 Wiesbaden, DE
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
 Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) ZERNICEK, Simone; BOSIEN, Andreas;
 KNEBEL, Michael; LEOPOLD, André; SEIDEL,
 Uwe and SCHNEIDER, Ulrich
 (54) БЕЗБЕДНОСЕН ПРЕДМЕТ СО
 КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАТИЧКА И
 ДИНАМИЧКА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОЗОРИ И
 ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
 (57) 1 Сигурносен предмет (1) со рамно
 проширено тело (10) на документ, кој опфаќа
 горна страна (11) и спротивна долна страна

(12), при што се, формиран на или во горната
 страна (11) на тело (10) на документ, содржи
 низ (300) микро леќи, а во телото на
 документот се наоѓа првата информација (410)
 означена со ласер, која зависи од насоката на
 детекција, и се однесува на првите
 иреверзибилни промени на материјал во телото
 на на документ, при што оптичка
 детектабилност со помош на низ (300) на микро
 леќи кои зависат од смерот на детекција, при
 што тело (10) на документ опфаќа оддел (270)
 за надзор, тело (10) на документ опфаќа,
 помеѓу горната страна (11) и долната страна
 (12) на тело (10) на документ, слој на
 материјали кој е прозирен или непрозирен по
 волумен, и опфаќа, покрај одделот (270) за
 надзор, и прозорски оддел (280), во кој телото
 (10) на документ се формира од материјал
 провиден по волумен помеѓу горната страна
 (11) и долната страна (12) на тело (10) на
 документ, а низ (300) на микро леќи се
 проширува најмалку над делот на
 прозорскиот оддел (280) како и најмалку над
 делот на одделот (270) за надзор, што ја

опфаќа границата (290) одделок помеѓу оддел (270) за надзор и на прозорски оддел (280), а исто така и првата информација (410) обележена со ласер и зависна од насока на детекција која се формира делумно во одделот (270) за надзор и делумно во прозорскиот оддел (280), и, покрај тоа, во прозорскиот оддел (280) се чува статичка втора информација (420) обележено со ласер која се

однесува на други иреверзибилни промени на материјал во телото (10) на документ, при што втората информација (420) може оптички да се детектира со помош на низ (300) на микро леќи или во горната страна (11) тело (10), како и преку долната страна (12) тело (10) на документ, како статичка информација. има уште 14 патентни барања



(51) **С 07К 16/28, А 61К 35/02, А 61К 39/395**

(11) **10037**

(13) **T1**

(21) **2019/767**

(22) **10/09/2019**

(45) **29/02/2020**

(30) **US201461955663P 19/03/2014 US;**

US201461981641P 18/04/2014 US;

US201462007385P 03/06/2014 US and

US201462033460P 05/08/2014 US

(96) **18/03/2015 EP15714116.9**

(97) **04/09/2019 EP3119808**

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **DAVIS, Samuel; SMITH, Eric;**

VARGHESE, Bindu; KIRSHNER, Jessica R. and THURSTON, Gavin

(54) **СОСТАВИ НА АНТИТЕЛА ЗА ТРЕТМАН НА ТУМОР**

(57) 1 Биспецифично антитело за употреба во третирање или подобрување на В клеточен канцер во субјект, каде што биспецифичното антитело содржи прв антиген-врзувачки домен кој врзува човечки CD3, втор антиген-врзувачки домен кој врзува човечки CD20, и химеричен Fc домен врзан за секој од првите и вторите антиген-врзувачки домени, каде што химеричниот Fc домен содржи:

(а) човечки IgG1 или човечки IgG4 горно зглобна аминокиселинска секвенца од позиции 216 до 227 (ЕУ нумерирање);

(б) човечки IgG2 ниско зглобна аминокиселинска секвенца содржејќи RCPAPPVA (SEQ ID NO: 52) од позиции 228 до 236 (ЕУ нумерирање);

(в) човечки IgG1 CH1 домен и човечки IgG1 CH3

домен, или човечки IgG4 CH1 домен и човечки IgG4 CH3 домен; и
(г) човечки IgG4 CH2 домен аминокиселинска секвенца од позиции 237 до 340 (ЕУ нумерирање);
каде што биспецифичното антитело покажува повисок афинитет на врзување за човечки

Fc $\square$ RIII во однос на човечки Fc $\square$ RIIB, и покажува малку или не забележлив врзувачки афинитет на човечки Fc $\square$ RI и човечки Fc $\square$ RIII, како што е измерен на површинска плазмонишна резонантна анализа. има уште 13 патентни барања

[illegible]

(51) C 12N 5/07C 12N 5/073, C 12N 5/02, C 12P 21/02, A 61K 35/39

(11) 10038

(13) T1

(21) 2019/768

(22) 10/09/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201261640366P 30/04/2012 US

(96) 30/04/2013 EP13784648.1

(97) 19/06/2019 EP2844739

(73) University Health Network 101 College Street Suite 150 Toronto, Ontario M5G 1L7, CA


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KELLER,Gordon; NASTRO,Maria Cristina;
HOLTZINGER,Audrey and SARANGI,Farida

**(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА
ГЕНЕРИРАЊЕ НА ПАНКРЕАСНИ**

ПРОГЕНИТОРИ И ФУНКЦИОНАЛНИ БЕТА КЛЕТКИ ОД hPSCs

(57) 1 Постапка за добивање на NKX6-1+ панкреасни прогенитор клетки од ендодермална клеточна популација, постапката којашто содржи ендодермална клеточна популација, со комбинација од 1) барем една EGF компонента избрана од EGF, активен коњугат на EGF и активен фрагмент на EGF; и 2) никотинамид или негова сол за да се индуцира диференцијатата на барем еден дел од ендодермалната клеточна популација во NKX6-1+ панкреасните прогенитор клетки. има уште 11 патентни барања



(51) **C 04B 28/10, B 09B 3/00, B 28B 7/44**

(11) **10031**

(13) T1

(21) **2019/906**

(22) 24/10/2019

(45) 29/02/2020

(30) 11186798 26/10/2011 EP

(96) 26/10/2012 EP12780182.7

(97) 02/10/2019 EP2771305

(73) **Carbstone Innovation NV Henry Fordlaan 84 3600 Genk, BE**


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) VAN MECHELEN, Dirk;
QUAGNEBEUR, Mieke and NIELSEN, Peter


(54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СВРЗАН ПРЕДМЕТ КОЈ ШТО СОДРЖИ ПОД ПРИТИСОК ОБЛИКУВАН, КАРБЕНИЗИРАН ЗРНЕСТ МАТЕРИЈАЛ**

(57) 1. Метод за производство на сврзан предмет со обликување под притисок и со

карбонизирање на зрнест материјал кој што може да се карбонизира, што се карактеризира со тоа што зрнестот материјал се става во капа, се доведува во контакт во споменатиот капа со гас кој што содржи најмалку 1 vol.% јаглероден диоксид и последователно е обликуван под притисок во споменатиот капа под притисок на набивање од најмалку 25 Мпа во присуство на споменатиот гас така што може да се карбонизира за време на споменатиот чекор на обликување под притисок, каде што споменатиот зрнест материјал содржи згура од процеси за производство на метал, згура од производството на фосфор, пепел од дното и / или летечка (истисната) пепел, при што зрнестот материјал пожелно содржи згура од челик, особено згура од не'рѓосувачки челик. има уште 16 патентни барања



Cn. 1A



Cn. 1B

(51) **A 01G 13/10, A 01K 67/033, A 01M 99/00**

(11) **10030**

(13) T1

(21) **2019/927**

(22) 30/10/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201221900 05/12/2012 GB

(96) 31/10/2013 EPA13791760.5

(97) 25/09/2019 EP2928289

(73) **BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED**

Telstar Nursery, Holland Road, Little Clacton, Essex CO16 9QG, GB

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) BAXTER, Ian; STEPMAN, Ward; EEKHOF, Dennis; VAN DIEMEN, Bas and WALKER, Phil

(54) **СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КОРИСНИ ИНСЕКТИ ИЛИ ГРИЊИ**

(57) 1 Систем погоден за обезбедување корисни инсекти или грињи во заштитена обработлива земјоделска околина, што содржи носечка лента (8) и мнозинство на значително

рамни кесички (10) спроведени на лентата (8), назначено со тоа, што секоја кесичка (10) содржи преграда за распоредување (2) за корисни инсекти или грињи и прва дупка за излегување (6) на една страна од преградата и втора дупка за излегување (6) така што инсекти или грињи може да излезат и да бидат распоредени во заштитената обработлива земјоделска околина, каде што положбата на втората дупка за излегување (6) ја пресликува положбата на првата дупка за излегување (6) на спротивна странично лице на кесичката (10), и каде што кесичките (10) се распоредени долж носечката лента (8) во регуларно раздвоен распоред наведеното раздвојување е во опсегот од 10см до 90см; и каде што носечката лента (8) е со должина во опсегот од 10м до 200м.

има уште 14 патентни барања



(51) C 07D 495/04, A 61K 31/4365, A 61P 35/00

(11) 9958

(13) T1

(21) 2019/929

(22) 30/10/2019

(45) 29/02/2020

(30) 20150382433 27/08/2015 EP and

20150382615 11/12/2015 EP

(96) 22/08/2016 EP16757513.3

(97) 09/10/2019 EP3341379


(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, indiana 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GUO, Deqi; MADER, Mary Margaret; RODRIGUEZ, Michael John; DOMINGUEZ, Esteban; NGUYEN, Anh-Quan Hannah; DEL PRADO, Miriam Filadelfa; RICHTET, Michael Enrico; YIP, Yvonne Yee Mai and YU, Kuo-Long

(54) ИНХИБИТОРИ НА EZH2

(57) 1 Соединение со формулата:



кадешто:

X е -CH2-или-CH2-CH2-;

Y' е -NR4R5, -CH(CH3)-циклохексил-4-ил-N-метил-N-метоксиетил, или-CH(CH3)-циклохекс-4-ил-азетидин-1-ил

кадешто азетидинот-1-ил е опционално

супституиран со метокси, 2-пропокси, метоксиметил, метоксиетокси, циклопропилокси, циклопропилметокси, пиразоил, метилпиразоил, триазиол, пирролидинил, тетраhydroфуранилокси, или морфолинил;

R4 е циклохекс-4-ил супституиран со N-метил-N-метоксиетиламино, N-метил-N-циклопропиламино или азетидин-1-ил кадешто азетидинот-1-ил е супституиран со метокси, етокси, метоксиетокси, циклопропилокси, или пиразоил;

R5 е метил или етил; и

R6 е метил или хлоро; или негова

фармацевтска прифатлива сол.

има уште 23 патентни барања

(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/7088**

(11) **9959**

(13) T1

(21) **2019/932**

(22) 31/10/2019

(45) 29/02/2020

(30) 21803109P 17/06/2009 US

(96) 17/06/2010 EP18185820.0

(97) 09/10/2019 EP3449926

(73) **Biogen MA Inc. and COLD SPRING HARBOR LABORATORY 225 Binney Street Cambridge, MA 02142 , US and Box 100, One Bungtown Road Cold Spring Harbor, NY 11724 , US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BENNETT, C. Frank; HUNG, Gene; RIGO, Frank; KRAINER, Adrian R.; HUA, Yimin;


SHIHABUDDIN, Lamya; CHENG, Seng H.;

KLINGER, Katherine W. and PASSINI, Marco

(54) **СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА МОДУЛАЦИЈА НА SMN2 СПОЈУВАЊЕ КАЈ СУБЈЕКТ**

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба при третирање на човечки субјект кој што има спинална мускулна атрофија (SMA), каде што фармацевтскиот состав се дава во цереброспиналниот флуид во интратекалниот простор на човечкиот субјект, а фармацевтскиот состав содржи (i) антисенс соединение кое што содржи антисенс олигонуклеотид кој што е комплементарен на интрон 7 на pre-mRNA кој што кодира човечки SMN2 и (ii) фармацевтски прифатлив дилуент или носител, каде што антисенс олигонуклеотидот има нуклеобазна низа која што се состои од нуклеобазната низа НИЗА ИД БР: каде што секој нуклеозид на антисенс олигонуклеотидот содржи модифицирана шеќерна половина, каде што секоја модифицирана шеќерна половина е 2'-О- метоксиетил шеќерна половина и каде што секоја интернуклеозидна врска е фосфоротиоатна врска.

има уште 15 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **G 21B 1/15, G 21B 1/05**

(11) **9968**

(13) T1

(21) **2019/933**

(22) 31/10/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201361881874P 24/09/2013 US and

201462001583P 21/05/2014 US

(96) 24/09/2014 EP17206509.6

(97) 23/10/2019 EP3312843

(73) **TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling Foothill Ranch, CA 92610, US**


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) TUSZEWSKI, Michel; SMIRNOV, Artem; BINDERBAUER, Michl and PUTVINSKI, Sergej

(54) **СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА "FRC" СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ**

(57) 1 1. Систем за генерирање и одржување магнетно поле со конфигурација на обратно поставено поле (FRC) кој се состои од затворена комора (100), први и втор дијаметрално спротивни делови за формирање (200) споени со затворена комора (100), прв и втор пренасочувач (300) споени со првиот и вториот дел за формирање (200), еден или повеќе множества плазма пиштоли (350), една или повеќе поларизирачки електроди и прв и втор огледално поставени приклучоци (440), каде што множеството плазма пиштоли (350) вклучува прв и втор аксијално поставени плазма пиштоли (350) оперативно споени со првиот и вториот пренасочувач (300), првиот и вториот дел за формирање (200) и затворената комора (100), каде што една или повеќе поларизирачки електроди се позиционирани во една или повеќе затворени комори (100), првиот и вториот дел за формирање (200) и првиот и вториот пренасочувач (300), и каде

што првиот и вториот огледално поставени приклучоци (440) се позиционирани меѓу првиот и вториот дел за формирање (200) и првиот и вториот пренасочувач (300), систем за гетери (800) споен со затворената комора (100) и првиот и вториот пренасочувач (300), множество инјектори на снопови со неутрални атоми (600, 615) споени со затворената комора (100) во непосредна близина на средината на затворената комора, и магнетен систем (410) кој се состои од множество квази-дс калеми (432, 434, 436 и (444) позиционирани околу затворената комора (100), првиот и вториот дел за формирање (200), и првиот и вториот пренасочувач (300), прв и втор комплет од огледално поставени квази-дс калеми (432, 434, 436 и 444) позиционирани меѓу затворената комора (100) и првиот и вториот дел за формирање (200), карактеристични по тоа што множеството инјектори на снопови со неутрални атоми (600, 615) се ориентирани кон инјектирање снопови со неутрални атоми кон централната рамнина под агол кој се движи меѓу 15° - 25° помалку од нормалното, до лонгитудинална оска на затворената комора, каде што системот е конфигуриран така што откако системот ќе формира FRC за плазма во затворената комора, плазмата на FRC се одржува во распореден однос со затворената комора и на или околу константна вредност без распаѓање, додека сноповите на брзи неутрални атоми се инјектираат од множество инјектори на неутрални снопови во плазма во FRC под агол кој се движи од 15° до 25° помалку од нормалното кон лонгитудиналната оска на затворената комора и кон централната рамнина на затворената комора. има уште 15 патентни барања



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 29/00, A 61P 19/02

(11) 10110

(13) T1

(21) 2019/934

(22) 31/10/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201410617808 05/11/2014 CN

(96) 09/10/2015 EP15857844.3

(97) 02/10/2019 EP3216790

(73) Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.
No. 7 Kunlunshan Road Economic and
Technological Development Zone
Lianyungang, Jiangsu 222047, CN


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SUN, Piaoyang; WU, Guaili; ZHANG,
Quanliang; CHEN, Yongjiang and SHEN, Lingjia

(54) КРИСТАЛНА ФОРМА НА ЈАК КИНАЗЕН
ИНХИБИТОР НА БИСУЛФАТ И НЕГОВА
ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ

(57) 1 Кристална форма II на (3aR,5s,6aS)-N-(3-метоксил-1,2,4-тиадиазол-5-ил)-5-(метил(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино)хексахидроциклопента[c]пирол-2(1H)-формамид бисулфат, се карактеризира со тоа што кристалот има спектар на прашкаста дифракција со X-зраци, којшто е добиен со употреба на Cu-Ka радијација и е претставено со 2θ агол и интерпланарно растојание, во којшто има карактеристични највисоки врвови 8.96 (9.87), 11.80 (7.50), 13.12 (6.74), 13.53 (6.54), 13.89 (6.37), 14.42 (6.14), 14.98 (5.91), 16.52 (5.36), 18.20 (4.87), 18.75 (4.73), 19.15 (4.63), 19.72 (4.50), 20.82 (4.26), 22.05 (4.03), 22.52 (3.95), 22.92 (3.88), 23.58 (3.77) и 27.04 (3.30).

има уште 6 патентни барања



(51) **C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P 37/00, A 61P 17/06**

(11) **9969**

(13) T1

(21) **2019/936**

(22) 01/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201562215929P 09/09/2015 US

(96) 06/09/2016 EP16766765.8

(97) 23/10/2019 EP3347360

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MORPHY, John Richard

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА ROR-ГАМА-T**

(57) 1 Соединение со формула



или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 8 патентни барања

(51) **A 61K 38/48, A 61K 47/02, A 61K 47/34, A 61K 47/26, A 61K 47/22, A 61K 47/20, A 61K 47/18, A 61K 47/10, A 61P 29/00, A 61P 25/24, A 61P 25/00, A 61P 21/00, A 61P 17/00, A 61P 13/00, A 61P 9/06**

(11) **9970**

(13) T1

(21) **2019/937**

(22) 04/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201662394009P 13/09/2016 US

(96) 13/09/2017 EP17784058.4

(97) 14/08/2019 EP3436054

(73) **Allergan, Inc. 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) ABIAD, Maurice; DANI, Bhas and SHALAEV, Evgenyi

(54) **СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА КОМПОЗИЦИЈА НА НЕПРОТЕИНСКИ КЛОСТРИДИЈАЛНИ ТОКСИНИ**

(57) 1 Фармацевтска композиција која опфаќа:

(i) ботулински токсин;

(ii) полуксамер 188; и

(iii) метионин.

има уште 17 патентни барања

(51) **F 01K 23/06, F 02C 3/28, C 07C 29/15C 10G 2/00, C 10J 3/66, F 23J 15/06**

(11) **9972**

(13) T1

(21) **2019/938**

(22) 04/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 20100151473 22/01/2010 EP; 20100151481 22/01/2010 EP and 20100154449 23/02/2010 EP

(96) 19/11/2010 EP10777041.4

(97) 07/08/2019 EP2501786

(73) **RV Lizens AG Alte Steinhäuserstrasse 1 6330 Cham, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) RÜDLINGER, Mikael

(54) **ТОПЛОТНО И ХЕМИСКО**

ИСКРИСТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕНОРОДНИ

МАТЕРИЈАЛИ, ОСОБЕНО ЗА БЕЗ

ЕМИСИОНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА

(57) 1 Постапка за производство на енергија (EE2, E4) и /или на јагленоводороди и метанол (M60, M61) со искористување на јаглеродни материјали (M10, M11) без емисија на јаглерод диоксид во атмосфера, во кој во првата фаза на постапка (P1) јаглеродни материјали (M10, M11) донесуваат и пиролизираат, при што се образува пиролозен кокс (M21) и пиролозен гас (M22);

во втората фаза на постапка (P2), пиролозен кокс (M21) од првата фаза на постапка (P1) се гасифицира, при што се образува синтезен гас (M24), а згура и други остатоци (M9M92) се

отстрануваат; и

во трета фаза на постапка (P3), синтезен гас (M24) од втората фаза на постапка (P2) се конвертира со Fischer-Tropsch синтеза или со синтеза на метанол во течна фаза во јаглероводороди и/или метанол (M60, M61), кои се вклучуваат;

назначена со тоа, што наведените три фази на постапка (P2, P3) образуваат затворен циклус, при што пиролозниот гас (M22) на првата фаза на постапка (P1) се спроведува во втората фаза на постапка (P2),

каде што во втората фаза на постапка каде кислородот се вдува (M31) и, ако е посакано, процесна пареа (M50) во

вжарен слој формиран од пиролизен кокс (M21), каде пиролизниот гас (M22) се вдува просторно одвоено од точка на влез на кислород во гасна фаза над


вжарен слој, каде повеќе атомски молекули содржани во пиролизен гас пукализираат и разградуваат,

при што температурата во втората фаза на постапка 850°C или повисока, при што пиролозен кокс и пиролозен гас остануваат во втората фаза на постапка најмалку 2 секунди,

каде синтезниот гас (M24) од втората фаза на постапка (P2) се спроведува во трета фаза на постапка (P3), но

вишокот на гасот (M25) од третата фаза на постапка (P3) се спроведува како рецикувачки гас во првата фаза на постапката (P1).

има уште 30 патентни барања



(51) **C 07K 14/195, C 12N 15/74, C 12N 15/70**

(11) **9974**

(13) T1

(21) **2019/939**

(22) 04/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 14169335 21/05/2014 EP

(96) 20/05/2015 EP15725282.6

(97) 14/08/2019 EP3145946

(73) **Universität Basel Petersgraben 35 4003 Basel, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ARRIEUMERLOU, Cécile and ITTIG, Simon

(54) **ИСПОРАКА НА ПРОТЕИНИ БАЗИРАНА НА БАКТЕРИИ**

(57) 1 Вектор кој што се состои во 5' до 3' правецот од:

промотор;

прва DNA низа која што кодира сигнал за


испорака од бактериски T3SS ефектор протеин,

оперативно поврзан со споменатиот промотор при што бактерискиот T3SS ефектор протеин е селектиран од групата која што се состои од SopE, SteA, и YopE;

втора DNA низа која што кодира хетерологен протеин фузиран во рамка до 3' крајот на споменатата прва DNA низа, кадешто хетерологниот протеин е селектиран од групата која што се состои од протеини инволвирани во апоптоза или регулирање на апоптоза, регулатори на клеточниот циклус, анкирин повторени протеини, протеини известувачи, мали GTPази, протеини поврзани со GPCR, конструкти за фузија со нанотела, бактериски T3SS ефектори, бактериски T4SS ефектори и вирусни протеини; и незадолжително трета DNA низа која што кодира место за расцепување на протеаза, каде што третата DNA низа се наоѓа помеѓу 3' крај на споменатата прва DNA низа и 5' крај на наведената втора DNA низа.

има уште 12 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/277, A 61K 31/4166, A 61K 31/5025, A 61K 31/519, A 61K 31/58, A 61P 13/08, A 61P 35/00**

(11) **9995** (13) T1

(21) **2019/941** (22) 05/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201161564975P 30/11/2011 US

(96) 30/11/2012 EPA12795842.9

(97) 16/10/2019 EP2785349

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DAVIES, Barry, Robert

(54) **КОМБИНИРАН ТРЕТМАН НА КАНЦЕР**

(57) 1 Комбинација што содржи:

(S)-4-амино-N-(1-(4-хлорофенил)-3-

хидроксипропил)-1-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)пиперидин-4-карбоксамид (AZD5363), или негова фармацевтски прифатлива сол;

со модулатор за сигнализирање на андроген рецептор селектиран од:


4-{3-[4-циано-3-(трифлуорометил)-фенил]-5,5-диметил-4-оксо-2-тиоксоимидазолидин-1-ил}-2-флуоро-N-метилбензамид (MDV-3100); и

N-[4-циано-3-(трифлуорометил)-фенил]-3-[(4-флуорофенил)-сулфонил]-2-хидрокси-2-метилпропанамид (бикалутамид);

или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 12 патентни барања

Видео 1. Илустрација на раст на клетките на различни концентрации на AZD5363 во присуство на 100 пМ MDV3100.



(51) С 07К 16/28, С 07К 16/30, С 07К 16/46, А 61К 39/395, А 61Р 35/00

(11) 9996

(13) Т1

(21) 2019/942

(22) 05/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201361756991P 25/01/2013 US and

201361785147P 14/03/2013 US

(96) 27/01/2014 EPA14705293.0

(97) 16/10/2019 EP2948477

(73) Amgen Inc. and Amgen Research (Munich) GmbH One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US and Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RAUM, Tobias; RAU, Doris; KISCHEL, Roman; HOFFMANN, Patrick; KUFER, Peter; LUTTERBUESE, Ralf; XIAO, Shouhua; PAN, Zheng; WICKRAMASINGHE, Dineli; JEFFRIES, M., Shawn; KING, Chadwick Terence; CHAN, Brian Mingtung; LEMON, Bryan and WESCHE, Holger

(54) КОНСТРУКЦИИ НА АНТИТЕЛА ЗА CDH19 И CD3

(57) 1 Конструкција на изолирано


мултиспецифично антитело што содржи прв човечки врзувачки домен способен за врзување на човечки CDH19 на површината на целна клетка и втор домен способен за врзување на човечка CD3 на површината на Т клетка, назначено со тоа, што првиот врзувачки домен содржи VH регион што содржи CDR-HCDR-H2 и CDR-H3 и VL регион што содржи CDR-LCDR-L2 и CDR-L3 селектирани од групата составена од: CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 4, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 5, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 6, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 172, CDR-L2 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 173 и CDR-L3 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 174; CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 10, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 1CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 12, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ИД БР: 140CDR-L1 како што е прикажано во
CEK ИД БР: 1402, CDR-L2 како што е прикажано
во CEK ИД БР: 1403 и CDR-L3 како што е
прикажано во CEK ИД БР: 1404;
CDR-H1 како што е прикажано во CEK ИД БР:
1412, CDR-H2 како што е прикажано во CEK ИД
БР: 1413, CDR-H3 како што е прикажано во CEK
ИД БР: 1414, CDR-L1 како што е прикажано во
CEK ИД БР: 1415, CDR-L2 како што е прикажано
во CEK ИД БР: 1416 и CDR-L3 како што е
прикажано во CEK ИД БР: 1417;
CDR-H1 како што е прикажано во CEK ИД БР:
1777, CDR-H2 како што е прикажано во CEK ИД
БР: 1778, CDR-H3 како што е прикажано во CEK
ИД БР: 1779, CDR-L1 како што е прикажано во
CEK ИД БР: 1780, CDR-L2 како што е прикажано
во CEK ИД БР: 1781 и CDR-L3 како што е
прикажано во CEK ИД БР: 1782;
CDR-H1 како што е прикажано во CEK ИД БР:
1790, CDR-H2 како што е прикажано во CEK ИД
БР: 179CDR-H3 како што е прикажано во CEK
ИД БР: 1792, CDR-L1 како што е прикажано во
CEK ИД БР: 1793, CDR-L2 како што е прикажано
во CEK ИД БР: 1794 и CDR-L3 како што е
прикажано во CEK ИД БР: 1795;
CDR-H1 како што е прикажано во CEK ИД БР:
1803, CDR-H2 како што е прикажано во CEK ИД
БР: 1804, CDR-H3 како што е прикажано во CEK
ИД БР: 1805, CDR-L1 како што е прикажано во
CEK ИД БР: 1806, CDR-L2 како што е прикажано
во CEK ИД БР: 1807 и CDR-L3 како што е
прикажано во CEK ИД БР: 1808;
CDR-H1 како што е прикажано во CEK ИД БР:
1816, CDR-H2 како што е прикажано во CEK ИД
БР: 1817, CDR-H3 како што е прикажано во CEK
ИД БР: 1818, CDR-L1 како што е прикажано во
CEK ИД БР: 1819, CDR-L2 како што е прикажано
во CEK ИД БР: 1820 и CDR-L3 како што е
прикажано во CEK ИД БР: 1821;
CDR-H1 како што е прикажано во CEK ИД БР:
1829, CDR-H2 како што е прикажано во CEK ИД
БР: 1830, CDR-H3 како што е прикажано во CEK
ИД БР: 183CDR-L1 како што е прикажано во

[illegible]



(51) A 01N 47/36, A 01P 13/00, A 01P 21/00, C 07D 239/52

(11) 9988

(13) T1

(21) 2019/943

(22) 05/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 14198010 15/12/2014 EP

(96) 10/12/2015 EPA15817115.7

(97) 11/09/2019 EP3233810

(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft
Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am
Rhein, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) OLENIK, Britta; ANTONS, Stefan and
KRÜGER, Martin

(54) **НОВИ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА
МОНОНАТРИУМОВА СОЛ НА
ФОРАМСУЛФУРОН**

(57) 1 Мононатриумова сол на
форамсулфурон во кристална форма,
назначено со тоа, што дифрактограмот на X-
зраци врз прашок од оваа сол што користи Cu
K α радијација на 25°C има барем 3 од следниве
2 θ (2 тета) вредности:
има уште 14 патентни барања

Изопт 1



(51) **C 07D 417/08, A 61K 31/433, A 61P 35/00**(11) **9989**

(13) T1

(21) **2019/946**

(22) 05/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201461986876P 30/04/2014 US

(96) 17/04/2015 EP15726701.4


(97) 23/10/2019 EP3137460

(73) **PFIZER Inc. 235 East 42nd Street, New York 10017, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) LINTON, Maria Angelica; KUNG, Pei-Pei; HUANG, Qinhua; BURNS, Aaron Craig; COLLINS, Michael Raymond; GREASLEY, Samantha Elizabeth; HOFFMAN, Robert Louis; KANIA, Robert Steven; NARASIMHAN, Lakshmi Sourirajan; RICHARDSON, Paul Francis; RICHTER, Daniel Tyler and SMITH, Graham

(54) ЦИКЛОАЛКИЛ-ПОВРЗАНИ ДИХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ

(57) 1 . Соединение со формула (IVa)



кадешто

L е -(C4-C10 циклоалкил)-опционално супституиран со еден до три супституенти избрани од групата составена од халоген, цијано, C1-C4 алкил, хидрокси, и C1-C4 алкокси;

R1 е водород, C1-C4 алкил, C3-C6 циклоалкил, -C(O)R10a, или 5-6 член хетероарил, кадешто C3-C6 циклоалкил и 5-6 член хетероарил се независно опционално супституирани со една или две R15 групи;

R2 е водород, C1-C4 алкил, C3-C6 циклоалкил,

-C(O)R10b, или 5-6 член хетероарил, кадешто C3-C6 циклоалкил и 5-6 член хетероарил се независно опционално супституирани со една или две R15 групи;

R3 и R4 се секој независно водород, халоген, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, или C3-C6 циклоалкил;

R7 и R8 се секој независно водород, халоген, цијано, C1-C2 алкил, хидрокси, C1-C2 алкокси, или -N(R11)(R12), кадешто C1-C2 алкил и C1-C2 алкокси се секој независно опционално супституирани со халоген или хидрокси;

R10a и R10b се секој независно водород, C1-C4 алкил, -[C(R13)(R14)z-(C4-C10 циклоалкил), -[C(R13)(R14)]z-(4-6 член хетероциклоалкил), -[C(R13)(R14)]z-(C6-C10 арил), или-

[C(R13)(R14)]z-(5-10 член хетероарил), кадешто C1-C4 алкил, C4-C10 циклоалкил, 4-6 член хетероциклоалкил, C6-C10 арил, и 5-10 член хетероарил во R10a и R10b се секој независно опционално супституирани со еден, два или три халоген, цијано, C1-C6 алкил, хидрокси, C1-C6 алкокси, -(CH2)w-N(R11)(R12), -(CH2)w-C(O)N(R11)(R12), -C(O)OR1-N(R11)C(O)R12, -S(O)2R1 или -S(O)N(R11)(R12) групи;

секој R1R12, R13, R14 и R15 е независно водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, C3-C6 циклоалкил, или 3-6 член хетероциклоалкил, кадешто C1-C4 алкил, C3-C6 циклоалкил, и 3-6 член хетероциклоалкил се секој независно опционално супституирани со еден, два или три супституенти избрани од групата составена од халоген, цијано, хидрокси, и метокси;

w е 0, 2 или 3;

x е 1; и

z е 0, 2 или 3;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 26 патентни барања

(51) **A 61K 31/47, A 61K 31/538, A 61K 9/12, A 61P 11/00, A 61P 31/00**(11) **9991**

(13) T1

(21) **2019/947**

(22) 05/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 20090172625P 24/04/2009 US

(96) 22/04/2010 EP10767800.5

(97) 23/10/2019 EP2421539

(73) **Hoizon Orphan LLC 150 South Saunders Road Lake Forest, IL 60045, US**(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје(72) RODNY, Olga; DUDLEY, Mike and
GRIFFITH, David(54) **ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
БЕЛОДРОБНА БАКТЕРИСКА ИНФЕКЦИЈА СО
КОРИСТЕЊЕ НА ФЛУОРОКВИНОЛОН**

(57) 1 Флуороквинолонски антибиотик за употреба во постапка за лекување на белодробна бактериска инфекција, при што наведената постапка опфаќа давање на терепевтски ефективно количество на аеросол на флуороквинолонски антибиотик; каде што флуороквинолонски антибиотик е левофлорксацин, при што белодробната бактериска инфекција опфаќа *Pseudomonas aeruginosa* бактерија која расте под анаеробни услови, и при што наведената бактерија е изложена со најмалку 0.75 mg/L на флуороквинолонски антибиотик.
има уште 18 патентни барања

FIG 1

Резултати на аеробна и анаеробна осетливост за 114 изолати *P. aeruginosa* кај издвоени пациенти заболени од цистична фиброза

Антибиотик	Аеробна			Анаеробна (+ 1% KNO ₃)			Волумен на урина према кој бактеријата средино во анаеробни услови	Успешност на МБC интервенција > 4-пати во анаеробни услови (%)
	MIC _{50%}	MIC _{90%}	Гео Средина	MIC _{50%}	MIC _{90%}	Гео Средина		
Levofloxacin	2 / 16	<0.03 - 32	1.7	4 / 16	<0.125 - 128	2.4	1.4	4
Tobramycin	1 / 32	0.06 - >32	1.2	4 / 128	0.5 - >128	8.4	6.7	66
Amikacin	8 / >128	<0.125 - >128	7.9	16 / >128	1 - >128	32.3	4.1	46
Aztreonam	4 / 128	<0.125 - >128	3.9	64 / >128	<0.125 - >128	22.3	5.7	42

MIC резултати се прикажани како mg/L

Гео средина, логаритмска средина на MIC дистрибуција

(51) **C 07D 401/12, A 61K 9/20**(11) **9992** (13) T1(21) **2019/948** (22) 05/11/2019
(45) 29/02/2020

(30) 20090259403P 09/11/2009 US

(96) 02/11/2010 EP10779339.0

(97) 04/09/2019 EP2498756

(73) **Wyeth LLC 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US**(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје(72) ASHRAF, Muhammad; GHOSH, Krishnendu;
GOOLCHARRAN, Chimanlall; MAHMUD,
Mainuddin and NAGI, Arwinder Singh(54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА ТАБЛЕТИ НА
НЕРАТИНИБ МАЛЕАТ**(57) 1 Фармацевтски прифатена композиција
која опфаќа:гранулација која опфаќа интрагрануларни
компоненти:(a) 10-70 масивни проценти на нератиниб
малеат;(b) 15-65 масивни проценти на еден или
повеќе полнила ;(c) 0-8 масивни проценти на еден или
повеќе средства за распаѓање;(d) 0.2-8 масивни проценти на еден или
повеќе средства за лизгање; и(e) 5-15 масивни проценти на еден или
повеќе средства за модификување на

површина;
при што наведената гранулација се комбинира
со екстрагрануларни компоненти :


(f) 1-25 масивни проценти на еден или
повеќе полнила;

(g) 0-8 масивни проценти на еден или
повеќе средства за распаѓање; и

(h) 0.1 -3 масивни проценти на еден или
повеќе лубриканти.

има уште 15 патентни барања

FIG. 1



(51) В 29С 65/08, В 29С 65/02, В 29С 65/00, В 29С 65/74, В 29Л 31/00, В 65В 51/30, В 65В 59/00, В 65В 61/06, В 65В 51/26, В 65В 51/22, В 65В 29/00, В 65В 61/12, В 65В 1/02, В 65В 1/06

(11) 9998

(13) Т1

(21) 2019/949

(22) 06/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 20150197524 02/12/2015 ЕР

(96) 02/12/2016 ЕР16806056.4

(97) 28/08/2019 ЕР3383746

(73) **Swedish Match North Europe AB**
1 18 85 Stockholom, SE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PERSSON, Tony

(54) **ЗАПТИВЕН УРЕД**


(57) 1 Заптивен уред (10, 201) на амбалажен материјал (7, 107) кој обложува материјал (29) за исполнување како да се обезбедат производи (43) на бурмути во пакети со поединечна порција за орална употреба, при

што наведениот заптивен уред (10201) опфаќа наковална (3, 103, 203) со првата работна површина (111211) и сонотрод (5, 105, 205) со втората работна површина (13, 113, 213), при што наведениот наковал (3, 103, 203) и сонотрод (5, 105, 205) распоредени се да овозможат поминување на наведениот амбалажен материјал (7, 107) помеѓу нив, при што наведената втора работна површина (13, 113, 213) се наоѓа спроти наведената прва работна површина (111211) во тек на работа на наведениот заптивен уред (10201), при што се прва (111211) и втора работна површина (13, 113, 213) распоредени да ја заваруваат првата порција (7a, 107a) на наведениот амбалажен материјал (7, 107) со втората порција (7b, 107b) на наведениот амбалажен материјал (7, 107), назначен со тоа, што најмалку една од наведените на првата или втората работна површина (111211; 13, 113) ја опфаќа првата површина (11a, 111a) на

заварувања кое ги дефинира првите рамни на простирања и втората површина (11b, 111b) на заварувања кое го дефинира втората рамен на простирање, која има поинаква ориентација во однос на наведената прва рамен на простирање (11a, 111a), при што наведената прва и втора површина се (11a, 111a; 11b, 111b) на заварувања делумно ограничени со резен раб (15, 115, 215) со насока на простирање долж на наведената прва и втора површина (11a, 111a; 11b, 111b) на заварувања, така што наведениот резен раб (15, 115, 215) ја раздвојува наведената прва површина (11a, 111a) на заварувања од наведената втора површина (11b, 111b) на заварувања, при што наведените прва и втора работна површина се (111211; 13, 113) конфигурирани за во исто време на заварување и резење на

наведениот амбалажен материјал (7, 107), и при што наведената прва и втора површина се (11a, 111a; 11b, 111b) на заварувања се адаптирани да го обезбедат наведеното заварување, а наведен резен раб (15, 115, 215) е адаптирана да го обезбеди наведеното резење, и

при што наведената прва рамен на простирање и/или наведено втора рамен на простирање формира агол (α , β) во опсег од 72° до 90° во однос на главна насока (A) на наведената наковална (3, 103, 203) и/или сонотрод (5, 105, 205) кој ја опфаќа наведената прва и втора површина (11a, 111a; 11b, 111b) на заварувања, при што наведената главна насока (A) е насочена во правец на простирања на наведениот резен раб (15, 115, 215). има уште 17 патентни барања



(51) **A 01N 25/32, A 01N 43/40, A 01N 43/54, C 07D 405/02**

(11) **10000**

(13) **T1**

(21) **2019/950**

(22) **06/11/2019**

(45) **29/02/2020**

(30) **201462050697P 15/09/2014 US and**

201462050702P 15/09/2014 US

(96) **15/09/2015 EP15842463.0**

(97) **23/10/2019 EP3194391**

(73) **Dow Agro Sciences LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis IN 46268, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SATCHIVI, Norbet M.; BANGEL, Bryston, L. and SCHMITZER, Paul, R.**

(54) **БЕЗБЕДНИ ХЕРБИЦИДНИ СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ ПИРИДИН КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА**

(57) **1 Безбеден хербициден состав, којшто содржи:**

(а) хербицид на пиридин карбоксилна киселина, каде што хербицидот на пиридин карбоксилна киселина вклучува 4-амино-3-хлоро-5-флуоро-6-(7-флуоро-1H-индол-6-ил) пиколинска киселина или агрикултурен прифатлив N-оксид, сол или негов естер; и

(b) безбеден азол карбоксилат избран од групата составена од фенхлоразол, изоксадифен, мефенпир, агрикултурни

прифатливи соли или негови естери и нивни комбинации.
има уште 11 патентни барања

(51) **D 01D 1/06, D 01D 4/06, D 01D 4/02, D 01D 5/00, D 01D 1/09, B 05B 5/025, B 05B 1/20, B 05B 1/14**

(11) **10092**

(13) T1

(21) **2019/951**

(22) 07/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201431738 24/11/2014 ES

(96) 24/11/2015 EP15862295.1

(97) 07/08/2019 EP3225722

(73) **Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) C/Serrano 117 28006 Madrid, ES**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) LAGARÓN CABELLO, José María; CHALCO SANDOVAL, Wilson Rolando; FABRA ROVIRA, María José and LÓPEZ RUBIO, Amparo

(54) **МЛАЗНИЦА СО ПОВЕЌЕ ИЗЛЕЗИ**

(57) 1 Млазница со повеќе излези за операции на електрохидродинамичка или аерохидродинамичка обработка која што е од типот што има најмалку една комора за проток на течност со:

- влезен отвор поврзан со канал за влез на течноста,
- мноштво отвори за излез преку кои што течноста ја напушта млазницата, и се карактеризира со тоа што таа во себе содржи дистрибутер на течност (3), кој што е поставен во комората, кој што е шупливо тело наменето за проток на течноста која што поминува низ наведената комора и кој што има конфигурација што одговара на геометријата на внатрешноста на комората (2) и е поврзан со првиот отвор кој што е влезен отвор за да се овозможи проток на течноста во него и има мноштво втори отвори (4) израмнети со излезните отвори на комората (2) за да се овозможи излез на протокот кој што поминува низ неа, преку отворите за излез на еднообразен начин и дистрибутерот на течноста (3) е направен од порозен материјал кој што не е растворлив во компонентите на растворот што треба да се внесе во млазницата.

има уште 6 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 47C 17/58, A 47C 20/02, A 47C 21/04, A 47C 7/74, A 61F 7/00, A 61H 15/00, A 61H 15/02, A 61N 1/40**

(11) **10102**

(13) T1

(21) **2019/953**

(22) 07/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 20110064652 30/06/2011 KR

(96) 11/06/2012 EP12804352.8

(97) 07/08/2019 EP2735250

(73) **Ceragem Co., Ltd. 177-14 Osaekdang-ri Seonggeo-eup Seobuk-gu Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-83KR**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) PARK, Ji Hoon and LEE, Hea Sung

(54) **АПАРАТ ОД ЛИЗГАЧКИ ТИП ЗА
ТЕРМОТЕРАПЕВСКИ ТРЕТМАН**

(57) 1 Апарат од лизгачки тип за
термотерапевтски третман, опфаќа:


тело (1100) во кое е сместен термотерапевтски
апарат за третман (1010); долен дел од кревет
(1200) кој може да се лизга по телото (1100) и е
подесен да се да се отвора од телото (1100)
или да се преклопува на телото за да се
промени должината на апаратот; капак (1250)

што е формиран на долниот дел на креветот
(1200) за покривање на уредот за
термотерапевтски третман (1010) кога долниот
елемент на креветот (1200) е преклопен на
телото (1100); и водечка шина за лизгање, што
е формирана кај телото (1100),
се карактеризира со тоа што апаратот за
термотерапевтски третман е конфигуриран да
изведува термотерапевтска масажа на
'рбетниот регион на корисникот и долниот дел
на креветот може да го загрее телото на
корисникот кога корисник го отвора долниот дел
на креветот и лежи на телото и на долниот дел
од креветот.

има уште 11 патентни барања

"АПАРАТ ОД ЛИЗГАЧКИ ТИП ЗА ТЕРМОТЕРАПЕВСКИ ТРЕТМАН"

Патентни нацрти



(51) **C 07D 211/98, C 07D 401/04, C 07D 417/14,
C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 401/14**

(11) **10103**

(13) T1

(21) **2019/954**

(22) 08/11/2019

(45) 29/02/2020

(30)

(96) 12/02/2015 EP15707007.9

(97) 04/09/2019 EP3105226


(73) **Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803, US**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) YAO, Wenqing; HE, Chunhong; QIAN, Ding-
Quan; ZHANG, Fenglei; WU, Liangxing;
COURTER, Joel R.; KONKOL, Leah C. and SHEN,
Bo

(54) **ЦИКЛОПРПИЛАМИНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА LSD1**

(57) 1 Соединение на Формула II:



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде:

прстенот А е C6-10 арил или 5-10 член хетероарил кој содржи јаглерод и 2, 3 или 4 хетероатоми избрани од N, O, и S;
 X е -CH2- или -CH2-CH2-;
 Y е -CH2- или -CH2-CH2-;
 каде секоја R2 е заменета на кој било атом на јаглерод кој создава прстен во прстенот на Формулата II кој содржи X и Y освен атом на јаглерод кој создава прстен со кој е врзана RZ;
 прстенот C е моноцикличен 4-7 член хетероциклоалкил кој содржи јаглерод и 1,2,3 или 4 хетероатоми избрани од N, O, и S;
 секоја R1 е независно избрана од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарила, 4-10 член хетероциклоалкила, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е секој

опционално заменет со 2, 3, или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd;
 секоја R2 е независно избрана од хало, C1-6 алкил, CN, ORaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaNRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd каде споменатиот C1-6 алкил е опционално заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, CN, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbC(O)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)Rb1, S(O)NRc1RdS(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1;
 секоја R3 е независно избрана од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, 8

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е секој опционално заменет со 2, 3, или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO₂, ORa₂, SRa₂, C(O)Rb₂, C(O)NRc₂Rd₂, C(O)ORa₂, OC(O)Rb₂, OC(O)NRc₂Rd₂, C(=NRe₂)NRc₂Rd₂, NRc₂C(=NRe₂)NRc₂Rd₂, NRc₂Rd₂, NRc₂C(O)Rb₂, NRc₂C(O)ORa₂, NRc₂C(O)NRc₂Rd₂, NRc₂S(O)Rb₂, NRc₂S(O)2Rb₂, NRc₂S(O)2NRc₂Rd₂, S(O)Rb₂, S(O)NRc₂Rd₂, S(O)2Rb₂, и S(O)2NRc₂Rd₂; R₄ е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc₃Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc₃Rd₃, NRc₃Rd₃, NRc₃C(O)Rb₃, NRc₃C(O)ORa₃, NRc₃C(O)NRc₃Rd₃, C(=NRe₃)Rb₃, C(=NRe₃)NRc₃Rd₃, NRc₃C(=NRe₃)NRc₃Rd₃, NRc₃S(O)Rb₃, NRc₃S(O)2Rb₃, NRc₃S(O)2NRc₃Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc₃Rd₃, S(O)2Rb₃, или S(O)2NRc₃Rd₃, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е секој опционално заменет со 2, 3, или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc₃Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc₃Rd₃, C(=NRe₃)NRc₃Rd₃, NRc₃C(=NRe₃)NRc₃Rd₃, NRc₃Rd₃, NRc₃C(O)Rb₃, NRc₃C(O)ORa₃, NRc₃C(O)NRc₃Rd₃, NRc₃S(O)Rb₃, NRc₃S(O)2Rb₃, NRc₃S(O)2NRc₃Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc₃Rd₃, S(O)2Rb₃, и S(O)2NRc₃Rd₃; R₅ и R₆ е секој независно избран од H, хало,

CN, C1-4 алкил, C1-4 цијаноалкил, C1-4 халоалкил, и -(C1-4 алкил)-ORa₅; RZ е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO₂, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc₄Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc₄Rd₄, NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)Rb₄, NRc₄C(O)ORa₄, NRc₄C(O)NRc₄Rd₄, C(=NRe₄)Rb₄, C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄S(O)Rb₄, NRc₄S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2NRc₄Rd₄, S(O)Rb₄, S(O)NRc₄Rd₄, S(O)2Rb₄, и S(O)2NRc₄Rd₄, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е секој опционално заменет со 2, 3, или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO₂, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc₄Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc₄Rd₄, C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)Rb₄, NRc₄C(O)ORa₄, NRc₄C(O)NRc₄Rd₄, NRc₄S(O)Rb₄, NRc₄S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2NRc₄Rd₄, S(O)Rb₄, S(O)NRc₄Rd₄, S(O)2Rb₄, и S(O)2NRc₄Rd₄; секоја Ra, Rb, Rc, Rd, Ra₂, Rb₂, Rc₂, Rd₂, Ra₃, Rb₃, Rc₃, Rd₃, Ra₄, Rb₄, Rc₄, и Rd₄ е независно избрана од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е опционално заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти избрани од C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цианоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; или која било Rc и Rd заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкилна група заменета со 1,2 или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционално заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционално заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; или која било Rc2 и Rd2 заедно со N атом за кој

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкилна група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкила, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционално заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; или која било Rc3 и Rd3 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкилна група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционално заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; или која било Rc4 и заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7- члена хетероциклоалкилна група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционално заменет со 2, или 3 супституенти избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5,

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; секоја RaRbRcRd1 е независно избрана од H и C1-6 алкила опционо заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; секоја Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е независно избрана од H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, каде споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, е опционалноа заменет со 2, или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; и секоја Re, ReRe2, Re3, Re4, и Re5 е независно избрана од H, C1-4 алкил, и CN; m е 0, или 2; n е 0, 2, или 3; p е 0, 2, 3; и q е 0, или 2. има уште 28 патентни барања

(51) **C 07D 513/04, A 61K 31/542, A 61P 25/28**

(11) **10104**

(13) T1

(21) **2019/955**

(22) 08/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201562154242P 29/04/2015 US

(96) 22/04/2016 EP16719728.4

(97) 06/11/2019 EP3288949


(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **REMICK, David, Michael; RICHARDS, Simon James and SANDERSON, Adam Jan**

(54) **ТЕТРАХИДРОФУРАН-ФУЗИРАНИ АМИНОХИДРОТИАЗИН ДЕРИВАТИ КОИШТО СЕ КОРИСНИ ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ**

(57) 1 Соединение со формулата:



или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 16 патентни барања

(51) **C 07K 14/54, C 07K 14/715, C 07K 16/28, C 07K 14/705, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **10101**

(13) **T1**

(21) **2019/956**

(22) **11/11/2019**

(45) **29/02/2020**

(30) **20130003964 08/08/2013 EP**

(96) **08/08/2014 EP14761281.6**

(97) **09/10/2019 EP3030262**

(73) **Cytune Pharma and Institut Gustave Roussy (IGR) 3 chemin Pressoir Chenaie 44100 Nantes, FR and 39, rue Camille Desmoulins 94805 Villejuif Cedex, FR**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(72) **BECHARD, David; CHAPUT, Nathalie and DESBOIS, Mélanie**

(54) **КОМБИНИРАНА ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА**

(57) 1 Комбинирана фармацевтска композиција која опфаќа:

а) конјугат кој опфаќа (i) полипептид кој опфаќа секвенца на аминокиселина на интерлеукин 15 или на негови деривати, со

најмалку 10% активности на хуман IL-15 во индукција на пролиферација на клеточна линија кит 225, и (ii) полипептид кој опфаќа секвенца на аминокиселина на сушки домен IL-15R α или на негов дериват, со најмалку 10% активност на врзување на сушки домен на хуманиот IL-15R α за хуман IL-15, со самото тоа на полинуклеотид кој кодира, или на вектор кој опфаќа таков полинуклеотид; и

б) антитело кој антагонистички делува на имунски пат вметан во инхибиција на активација на Т клетка, или негов фрагмент кој може да реагира со ист антиген како и негов контрадел на антитело, со самото тоа со полинуклеотидот кој кодира, или со вектор кој опфаќа таков полинуклеотид, при што спомнатото антитело преставува PD-1/PD-L1/PD-L2 антагонист, при што спомнатото антитело антагонистички делува или со врзување PD-1 на рецептор или со врзување PD-L1 или PD-L2 на лиганд; при што спомнатиот конјугат и антитело или негов фрагмент не се поврзани.

има уште 11 патентни барања




FIG. 1

(51) **A 01H 5/00, C 07K 14/415, C 12N 15/00 C 12N 15/82**

(11) **10106**

(13) T1

(21) **2019/958**

(22) 12/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 08075648 18/07/2008 EP and 135230P
17/07/2008 US

(96) 09/07/2009 EP16179838.4

(97) 11/09/2019 EP3156488

(73) **BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
100 Park Avenue Florham Park, NJ 07932, US**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LAGA, Benjamin; DEN BOER, Bart and
LAMBERT, Bart

(54) **РАСТЕНИЕ ОД РОДОТ BRASSICA КОЕ
ШТО СОДРЖИ МУТИРАН НЕДЕХИСЦЕНТЕН
АЛЕЛ**

(57) 1 Делумен нокаут мутиран алел на IND
ген, каде што IND генот содржи молекула на
нуклеинска киселина селектирана од групата
која што се состои од:

(а) молекула на нуклеинска киселина која што
содржи најмалку 90% идентичност на низата со
НИЗА ИД БР: НИЗА ИД БР: 3 од нуклеотидата
на позиција 46 до нуклеотидата на позиција
633, НИЗА ИД БР: 3, НИЗА ИД БР: 5, или НИЗА

ИД БР: 7;

(б) молекула на нуклеинска киселина која што
кодира аминокиселинска низа која што има
најмалку 90% идентичност на низата со НИЗА
ИД БР: 2, НИЗА ИД БР: 4 од аминокиселината
на позиција 16 до аминокиселината на позиција
210, или НИЗА ИД БР: 4,

каде што споменатиот делумен нокаут мутиран
алел содржи една или повеќе погрешно
смислени (missense) мутации во
нуклеинскокиселинската низа на споменатиот
IND ген што резултира во производството на
IND протеин каде што најмалку една
аминокиселина селектирана од
аминокиселината на позиција одговара на
позиција 124 од НИЗА ИД БР: 2,
аминокиселината на позиција која што одговара
на позиција 146 од НИЗА ИД БР: 2,
аминокиселината на позиција која што одговара
на позиција 159 од НИЗА ИД БР: 2,
аминокиселината на позиција која што одговара
на позиција 136 од НИЗА ИД: 4,
аминокиселината на позиција која што одговара
на позиција 139 од НИЗА ИД БР: 4, или
аминокиселината на позиција која што одговара
на позиција 142 од НИЗА ИД БР: 4, е заменета
со друга аминокиселина.
има уште 16 патентни барања

(51) **C 12P 19/02, C 12P 19/12, C 12P 19/04**

(11) **10105**

(13) T1

(21) **2019/959**

(22) 12/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 15184895 11/09/2015 EP

(96) 19/08/2016 EP16754281.0

(97) 11/09/2019 EP3347480

(73) **Clariant International Ltd. Rothausstrasse
61 4132 Muttenz DE**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ZAVREL, Michael; DENNEWALD, Danielle;
HOFFMANN, Philip and VERHUELSDONK,
Marcus

(54) **САМООДРЖЛИВ ПРОЦЕС ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРОЛИЗАТ НА
БИОМАСА СО НАМАЛЕНА СОДРЖИНА НА
СОЛ**

(57) 1 Процес за производство на обесолен хидролизат на биомаса кој што ги опфаќа следните чекори

- а) обезбедување на биомаса;
- б) киселински пред-третман на биомасата;
- в) хидролиза на биомасата за да се добие хидролизат на биомасата;
- г) цврсто-течно одвојување на хидролизатот на биомасата за да се добие цврста фаза и течна фаза;


д) дејонизација на течната фаза со електродијализа со употреба на најмалку една биполарна мембрана;

ѓ) одвојување на киселина и на алкална фракција од дејонизираната течна фаза;

е) додавање на најмалку еден дел од одвоената фракција на киселината во чекорот б), каде што чекорите а) до г) се повторуваат најмалку еднаш.

има уште 9 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/4545, A 61K 9/20, A 61P 7/02**

(11) **10086**

(13) T1

(21) **2019/960**

(22) 12/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 308056 P 25/02/2010 US

(96) 24/02/2011 EP17175788.3

(97) 16/10/2019 EP3251660

(73) **Pfizer Inc. and Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US and Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) PATEL, Jatin; FROST, Charles; JIA, Jingpin and VEMA-VARAPU, Chandra

(54) **Формулации на аликсабан**

(57) 1 Таблета која содржи состав кој содржи до 5 mg кристални аликсабан честички кои имаат D90 помалку од 50 μm како што е измерено со ласерско расејување на светлина и понатаму содржи фармацевтски прифатлив растворувач или носач при што составот е подготвен користејќи процес на сува гранулација.

има уште 10 патентни барања

Слика 1: График на распределба на индивидуални дозно-нормализирани AUC(INF) вредности за растворите (CV185001, CV185006, и CV185007) и таблети (CV185001 и CV185024)




Извор: CV185001, CV185006, CV185007, и CV185024 извештаи од клинички студии
Полната линија ја претставува геометриската средина од AUC(INF) и полниот квадрат го претставува средниот %ин-витро раствори во 30 минути (користејќи QC метод во Табела 1.2C). X-оската ја претставува внесена доза.
За CV185024, 5 mg A = Аликсабан Фаза 2 таблета (86% растворување) 2x2.5 mg (референтна формулација), 5 mg B = Аликсабан Фаза 2 таблета (77% растворување) 2x2.5 mg, 5 mg C = Аликсабан Фаза 3 таблета (89% растворување) 2x2.5 mg.

- (51) **A 61K 31/4545, A 61K 9/20, A 61P 7/02**
(11) **10087** (13) T1
(21) **2019/961** (22) 12/11/2019
(45) 29/02/2020
(30) 308056P 25/02/2010 US
(96) 24/02/2011 EP17178613,0
(97) 16/10/2019 EP3257500
(73) **Pfizer Inc. and Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company 235 East 42nd Street, New York, NY10017, US and Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH**
(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) **FROST, Charles; JIA, Jingpin; VEMA-VARAPU, Chandra and PATEL, Jatin, M.**
(54) **ФОРМУЛАЦИИ НА АПИКСАБАН**

- (57) 1 Состав за таблети кој содржи кристални аликсабан честички со средна големина на честичките помала од 89 μm и D90 помала од 89 μm како што е измерено со ласерско расејување на светлина, каде што составот содржи до 5 mg аликсабан, фармацевтски прифатлив растворувач или носач и сурфактант, при што сурфактантот е присутен во концентрација од 0.25% до 2% по тежина и служи како средство за влажнење на аликсабан лековитата супстанца, при што составот може да се добие со процес кој вклучува постапка на мелење со воздушен млаз за да се редуцира големината на честичките на аликсабан до посакуваната големина и сува гранулација.
има уште 14 патентни барања

Слика 1: График на распределба на индивидуални дозно-нормализирани AUC(INF) вредности за растворите (CV185001, CV185006, и CV185007) и таблети (CV185001 и CV185024)



Извор: CV185001, CV185006, CV185007, и CV185024 извештаи од клинички студии
Полната линија ја претставува геометриската средина од AUC(INF) и полниот квадрат го претставува средниот %ин-витро растворени во 30 минути (користејќи QC метод во Табела 1.2C). X-оската ја претставува внесаната доза.
За CV185024, 5 mg A = Алисбан Фаза 2 таблета (86% растворяње) 2x2.5 mg (референтна формулација), 5 mg B = Алисбан Фаза 2 таблета (77% растворяње) 2x2.5 mg, 5 mg C = Алисбан Фаза 3 таблета (89% растворяње) 2x2.5 mg.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 35/00**

(11) **10088**

(13) T1

(21) **2019/962**

(22) 12/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201462008945P 06/06/2014 US and

201462082980P 21/11/2014 US

(96) 03/06/2015 EP15742414.4

(97) 28/08/2019 EP3151921

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**

Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) WANG, Changyu; SRINIVASAN, Mohan;

LONBERG, Nils; CHEN, Guodong; KORMAN, Alan

J.; SELBY, Mark J.; HENNING, Karla;

HAN, Michelle, Minhua; HUANG, Richard;

CHAKRABORTY, Indrani; HUANG, Haichun;

WONG, Suzan and LI, Huiming

(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ ГЛУКОКОРТИКОИД-ИНДУЦИРАН РЕЦЕПТОР ЗА ТУМОР НЕКРОТИЗИРАЧКИ ФАКТОР (GITR) И НЕГОВИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Изолирано моноклонално антитело, кое се сврзува со хуман глюкокортикоид-индуцибилен TNF рецептор (GITR), кој содржи секвенци на тешка низа CDR2, и CDR3 кои содржат SEQ ID NOs: 20, 21 и 22, соодветно, и секвенци на лесна низа CDR2, и CDR3 секвенци кои содржат SEQ ID NOs: 23, 24, и 25, соодветно.

има уште 18 патентни барања

28F3 QVQVLEGGGCVQPGSLRLSCAASGFTFSYQNHVVRQAPGKLEWVAVIWEYEGSHRYADSVGRFTISRDNHSHNTLYLQNHSLRAEDAVYYCARGGGVVRGDIYYGNVWGQGTITVTVSS
18E10 QVQVLEGGGCVQPGSLRLSCAASGFTFSYQNHVVRQAPGKLEWVAVIWEYEGSHRYADSVGRFTISRDNHSHNTLYLQNHSLRAEDAVYYCARGGGVVRGDIYYGNVWGQGTITVTVSS
19D3 QVQVLEGGGCVQPGSLRLSCAASGFTFSYQNHVVRQAPGKLEWVAVIWEYEGSHRYADSVGRFTISRDNHSHNTLYLQNHSLRAEDAVYYCARGGGVVRGDIYYGNVWGQGTITVTVSS

VL1
28F3 AIGLTQSPGSLASVGDRTITCRASQGISGLANVYQKPKAPKLLIYDASSLEGGVPSRFSGSGSGTDFTLTITSSLPEDFATYYCQFISYPTFGQGTKLEIK
18E10 DIQNTQSPGSLASVGDRTITCRASQGISGLANVYQKPKAPKLLIYDASSLEGGVPSRFSGSGSGTDFTLTITSSLPEDFATYYCQFISYPTFGQGTKLEIK
19D3 DIQNTQSPGSLASVGDRTITCRASQGISGLANVYQKPKAPKLLIYDASSLEGGVPSRFSGSGSGTDFTLTITSSLPEDFATYYCQFISYPTFGQGTKLEIK

Слика 1

(51) **F 25B 27/00**(11) **10089**

(13) T1

(21) **2019/965**

(22) 13/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 20140005153 17/02/2014 FI

(96) 03/02/2015 EP15153606.7

(97) 14/08/2019 EP2908069

(73) **Savo-Solar OY Insinöörinkatu 7 50100 Mikkeli, FI**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје


(72) Pischow, Ka

(54) **СОЛАРЕН ТЕРМИЧКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА АПСОРБИРАЊЕ**

(57) 1 Соларен термички елемент за апсорбирање (100, 200, 300) се состои од

стаклен капак (110, 210), обложен апсорбер на ролна врска (120, 220) и растојание (h) помеѓу стаклениот капак и апсорберот на ролна врска, каде што елементот понатаму се состои од високо селективен вакуум обложен со апсорбер на ролна врска (120, 220) што се состои од топлински транспортни цевки (126), се карактеризираат со тоа што термопластично запечатување (130) ги прикачува стаклениот капак и апсорберот на ролна врска еден со друг така што се формира херметички запечатен простор (134), што е опкружен со стаклен капак, апсорбер со ролна врска и термопластично запечатување, што е исполнет со низок термички спроводен гас (136).

има уште 5 патентни барања



Нацрт 1

(51) **A 61M 5/20, A 61M 5/32, A 61M 5/31**

(11) **10090**

(13) T1

(21) **2019/966**

(22) 13/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 200813526208P 18/07/2008 US and

200819255108P 18/09/2008 US

(96) 20/07/2009 EP09784750.3

(97) 11/09/2019 EP2326371

(73) **UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) KONTORVICH, Boris; FREITAG, Eric; McLOUGHLIN, Martin; c/o Oxo; c/o Smart Design; Vordenberg Design Studio and c/o Smart Design

(54) **СИСТЕМИ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ПАЦИЕНТИ СО РЕУМАТОИДЕН АРТРИТИС**

(57) 1 1. Автоинјекционен уред (100) се состои од:


куќиште (104);

склоп на шприц (101) лизгачки прикачен на куќиштето, склопот на шприц вклучува игла (105) и сад за флуиди (103);

автоинјекционен активатор (109) за овозможување да склопот на шприц од позиција на складирање во однос на куќиштето премине во позиција на испуштање; капаче за игла кое се отстранува; и капаче (102) кое може да се ослободи од заземената позиција во однос на куќиштето, капачето има испакнат џеб (120) за примање на капачето за игла кое се отстранува; капачето за игла кое се отстранува се состои од конектор (604) кој има:

основа (705); и

мноштво од први краци (702a – 702d) оддалечени симетрично еден од друг и кои се продолжуваат проксимално од основата, карактеризирани со составувањето мноштво од втори краци (706a – 706d) кои се продолжуваат проксимално од основата и имаат врв (707a – 707d) кој се шири надворешно кон испакнатиот џеб, каде што барем еден од вторите краци е позиционир
има уште 13 патентни барања



(51) **C 07D 277/56, C 07D 417/06, A 61K 31/4155, A 61K 31/4436, A 61K 31/4535, A 61K 31/5377, A 61K 31/4025, A 61K 31/38A 61K 31/5355, A 61P 29/00, A 61P 11/00, A 61P 13/00**

(11) **10085** (13) T1
(21) **2019/968** (22) 14/11/2019
(45) 29/02/2020

(30) 15201788 21/12/2015 EP

(96) 16/12/2016 EP16823231.2

(97) 21/08/2019 EP3394053


(73) **Dompé farmaceutici s.p.a. Via San Martino 12 20122 Milan, IT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ARAMINI, Andrea; BIANCHINI, Gianluca and LILLINI, Samuele

(54) **ДЕРИВАТИ НА (4-ХИДРОКСИ-2-ФЕНИЛ-1,3-ТИАЗОЛ-5-ИЛ) МЕТАНОН КАКО TRPM8 АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



каде што

R1 е незаменета или заменета 5, 6 или 7-члена, алифатична или ароматична хетероциклична група која што содржи 2, 3 или 4 хетероатоми селектирани од N, O и S, каде што, кога се заменети, споменатиот 5, 6 или 7-член, алифатичен или ароматичен хетероцикл е заменет со една или повеќе групи независно селектирани од C1-C3 алкил или циклоалкил, Cl и F или е заменета со R3 и R4 кои што земени заедно формираат заситена циклична половина; и

R2 е селектиран од водород, C1-C2 алкил, F, Cl и OH;

и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 12 патентни барања

(51) **G 07C 15/00**

(11) **10084** (13) T1
(21) **2019/969** (22) 14/11/2019
(45) 29/02/2020

(30) 202009007113U 18/05/2009 DE

(96) 18/05/2010 EP10721710.1

(97) 02/10/2019 EP2433269

(73) **Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PRESCH, Ryszard

(54) **Електронски уред за игри**

(57) 1 Електронска машина за игри, особено апарат за лотарија, кој има сервер за игри (2) за контролирање на играта која има барем еден блок за билети за игри (а, б, ц ... н), по можност електронски блок за билети за игри, вклучително и бројни билети за игри (аа, бб, цц ... пп), по можност електронски билети за игри, со кои во секој случај се поврзува добитна комбинација на симболи, понатаму кои имаат најмалку еден апарат за игри (5) на кој серверот за игри (2) е директно или индиректно поврзан


и има кредитна продавница (6) и добитна продавница (11) поврзана со апаратот за игри, при што апаратот за игри (5) има влезен апарат преку кој може да се вчита кредитната продавница (6), апарат за купување на билети (7) за купување на билет за игра со добитна комбинација на симболи, додека го намалуваат кредитот складиран во продавницата за кредити (6), и уредот за игри (8) кој е поврзан со генераторот на победнички симболи (18) обезбеден на апаратот за игри (5) за генерирање на добитна комбинација на симболи, до апарат за контрола на победи (19) исто така, предвиден во апаратот за игри (5) за споредување на добитната комбинација на симболи генерирана од генератор на победнички симболи (18) со добитна комбинација на симболи на билет за игри и до добитната продавница (11) за чување на добивки утврдени во зависност од споредбата, при што апаратот за игри (5) е конфигуриран:

- да се намали кредитната продавница (6) при купување билет за игри;
- да се овозможи повторна активираност на уредот за игри (8) во втора рунда на игра со ист билет за игра кога се направени победи со истиот билет за игра во првата рунда на игра;
- да се генерира прва добитна комбинација на

симболи од победничкиот генератор на симболи (18) во првата рунда на игри и да се снабди уредот за игри (8) и да се спореди со добитната комбинација на симболи на билет за игри со користење на апарат за контрола на добивки (19) и да се зголеми добитната продавница (11) при остварување на победа; и

- да се генерира втора добитна комбинација на симболи од генератор на добитни симболи (18) во втората рунда на игра, додека се намалува добитната продавница (11) и да се обезбеди наведената втора добитна комбинација на симболи на уредот за игри (8) и да се спореди со добитна комбинација на симболи на споменатиот билет за игри со помош на апарат за контрола на добивки (19) и да се зголеми добитната продавница (11) при остварување на победа;

така што уредот за игри (8) може да се активира само еднаш додека се користат како основа податоците од истиот билет за игра со кредит од продавницата за кредити (6) и податоците од истиот билет за игри може да се користат многу пати како основа само при намалување на добитната продавница (11).
има уште 9 патентни барања



(51) **A 61K 31/337, A 61K 31/519, A 61P 35/00**

(11) **10083**

(21) **2019/970**

(13) T1

(22) 14/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201161470668P 01/04/2011 US

(96) 02/04/2012 EPA12715421.9

(97) 16/10/2019 EP2694056

(73) **AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DAVIES, Barry, Robert

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН**

(57) 1 Комбинација што содржи (S)-4-амино-N-(1-(4-хлорофенил)-3-хидроксипропил)-1-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)пиперидин-4-карбоксамид, или негова фармацевтски прифатлива сол, и доцетаксел за употреба во третманот на канцер на дојка.
има уште 7 патентни барања

Потврда за резултат од испити на ИТТ (T12) на испити
P1K, H1.3 мулти, H1K2, мултиполна, дора



Нангт 1

(51) C 07D 405/10, C 07D 487/04, A 61K 31/5355, A 61K 31/541

(11) 10082

(13) T1

(21) 2019/971

(22) 14/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 14199344 19/12/2014 EP

(96) 18/12/2015 EP15816165.3

(97) 25/09/2019 EP3233839

(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MEERPOEL, Lieven; MEYER, Christophe; PASQUIER, Elisabeth, Thérèse, Jeanne; ANGIBAUD, Patrick, René; MEVELLEC, Laurence, Anne; COUPA, Sophie; PONCELET, Virginie, Sophie; PILATTE, Isabelle, Noëlle, Constance; BERTHELOT, Didier, Jean-Claude; QUEROLLE, Olivier, Alexis, Georges; DEMESTRE, Christophe, Gabriel, Marcel and MERCEY, Guillaume, Jean, Maurice

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЛ ПОВРЗАНИ ИМИДАЗОПИРИДАЗИН ДЕРИВАТИ КАКО РІЗКБЕТА ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формулата (I)

негова таутомерна или стереоизомерна форма, назначено со тоа, што

R1 претставува -C(=O)OH, -C(=O)NH₂, -NH₂, R2 претставува

или

R3 претставува C1-4алкил супституиран со еден супституент селектиран од групата составена од Het-O-C(=O)-C1-4алкил-Het-C(=O)-Het1 -NH-C(=O)-Het1; -CH(OH)-CH₂-Het1; или C1-4алкил супституиран на истиот јаглероден атом со една -OH и со една Het1; Het1 претставува 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклически што содржи барем еден хетероатом секој независно селектиран од O, S, S(=O)_r и N; наведениот 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклически е опционално супституиран со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата составена од хало, -NH₂, C1-4алкил, -S(=O)₂-C1-6алкил, -C1-4алкил-S(=O)₂-C1-6алкил, хидрокси и C1-4алкил супституиран со една хидрокси; или два супституенти на истиот

јаглороден атом од наведениот 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил се земени заедно за да формираат заедно со заедничкиот јаглороден атом на кој тие се прикачени Прстен А;

Прстен претставува циклобутил, циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил што содржи барем еден хетероатом секој независно селектиран од О, S, S(=O)р и N; наведениот циклобутил, циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил е опционално супституиран со еден или два C1-4алкил супституенти, со една C1-4алкил и еден хидрокси супституент, или со еден хидрокси супституент;

Y претставува -CH₂- или -NH-;

R4a претставува водород, C1-4алкил, Heta, или C1-4алкил супституиран со еден или повеќе супституенти секој независно селектиран од групата составена од -OH, -NR₅R₆ и Heta;

R4b претставува водород, хало, C1-4алкил, или C1-4алкил супституиран со еден или повеќе хало супституенти;

или R4a и R4b се земени заедно за да формираат заедно со фенил прстенот на кој тие се прикачени структура со формулата (a-1), (a-2), (a-3), (a-4) или (a-5):

X претставува -NH-, -O- или -N(C1-3алкил)-; обата R7 супституенти се исти и се селектирани од групата составена од водород, флуоро и метил; или обата R7 супституенти се земени заедно за да формираат заедно со заедничкиот јаглороден атом на кој тие се прикачени циклопропил, циклобутил или оксетанил; обата R8 супституенти се исти и се

селектирани од групата составена од водород и метил; или обата R8 супституенти се земени заедно за да формираат заедно со заедничкиот јаглороден атом на кој тие се прикачени циклопропил, циклобутил или оксетанил; R5 претставува водород, C1-6алкил, или C1-6алкил супституиран со еден OH; R6 претставува водород, C1-6алкил, или C1-6алкил супституиран со еден OH; секој Heta независно претставува 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил што содржи барем еден хетероатом секој независно селектиран од О, S, S(=O)р и N; наведениот 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил е опционално супституиран со еден или два супституенти секој независно селектиран од групата составена од C1-4алкил, -S(=O)₂-C1-6алкил, хидрокси-, C1-4алкил-S(=O)₂-C1-6алкил, и C1-4алкил супституиран со една хидрокси; или два супституенти на истиот јаглороден атом од наведениот 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил се земени заедно за да формираат заедно со заедничкиот јаглороден атом на кој тие се прикачени Прстен В; Прстен В претставува циклобутил, циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил што содржи барем еден хетероатом секој независно селектиран од О, S, S(=O)р и N; наведениот циклобутил, циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил е опционално супституиран со еден или два C1-4алкил супституенти, со една C1-4алкил и еден хидрокси супституент, или со еден хидрокси супституент; р претставува 1 или 2; или N-оксид, негова фармацевтски прифатлива адитивна сол или солват. има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 405/14, A 61K 31/4545, A 61K 31/5377, A 61K 31/4433, A 61K 31/496, A 61P 35/00

(11) 10081 (13) T1
(21) 2019/972 (22) 14/11/2019
(45) 29/02/2020


(30) 201510800975 19/11/2015 CN
(96) 02/11/2016 EP16865671.8
(97) 30/10/2019 EP3378859
(73) Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. and Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.
No. 7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone
Lianyungang, Jiangsu 222047, CN and No.279 Wenjing Road Minhang District Shanghai 200245, CN

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LU,Biao; SHEN, Xiaodong; HE, Mingxun; LIU, Dong and ZHANG, Minsheng

(54) **БЕНЗОФУРАН ДЕРИВАТ, ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ДОБИВАЊЕ И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО МЕДИЦИНА**

(57) 1 Соединение со формула (I):



или таутомер, мезомер, рацемат, енантиомер, диастеромер или нивна смеса или негова фармацевтска прифатлива сол, кадешто:

прстен А е избран од групата составена од хетероциклил и циклоалкил;
секој R1 е идентичен или различен и секој е независно избран од групата составена од водород, халоген, алкил, халоалкил, алкокси,

халоалкокси, amino, нитро, хидрокси, цијано, циклоалкил, хетероциклил, арил, хетероарил, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 и -(CH2)xRa, кадешто алкилот, халоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил се секој независно и опционално супституиран со една или повеќе групи избрани од групата составена од алкил, халоалкил, халоген, amino, нитро, цијано, хидрокси, алкокси, халоалкокси, хидрокси- алкил, циклолакил, хетероциклил, арил и хетероарил;

Ra е избран од групата составена од халоген, циклолакил, хетероциклил и -NR7R8, кадешто циклолакилот и хетероциклил се секој независно и опционално супституирани со една или повеќе групи избрани од групата составена од алкил, халоалкил, халоген, amino, нитро, цијано, хидрокси, алкокси, халоалкокси, хидроксиалкил, циклолакил, хетероциклил, арил, и хетероарил;

R2 е водород или алкил, кадешто алкилот е опционално супституиран со една или повеќе групи избрани од групата составена од халоген, хидрокси, цијано, циклолакил и хетероциклил;
R3 е избран од групата составена од водород, алкил, халоген, цијано, алкокси и халоалкил;
секој R4 е идентичен или различен и секој е независно избран од групата составена од водород, алкил, халоалкил, хидрокси, amino, алкокси, халоалкокси, циклолакил, хетероциклил, арил, хетероарил, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 и -NR7R8;

секој R5 е идентичен или различен и секој е независно избран од групата составена од водород, алкил, охо, халоген, халоалкил, хидрокси, amino, алкокси, халоалкокси, циклолакил, хетероциклил, арил, хетероарил, -OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 и -NR7R8;

R6 е избран од групата составена од водород, алкил, халоалкил, алкокси, хидроксиалкил, хидрокси, amino, циклолакил, хетероциклил,

арил и хетероарил;

R7 и R8 се идентичен или различен и секој е независно избран од групата составена од водород, алкил, алкокси, хидроксиалкил, хидрокси, amino, алкоксикарбонил, циклолакил, хетероциклил, арил и хетероарил, каде што алкилот, amino, циклолакил, хетероциклил, арил и хетероарил се секој независно и опционално супституирани со групи избрани од групата составена од алкил, халоген, хидрокси,

амино, алкоксикарбонил, нитро, цијано, алкокси, хидроксиалкил, циклолакил, хетероциклил, арил и хетероарил;

m е 0, 1 или 2;

n е 0, 2 или 3;

p е 0, 2, 3, 4 или 5;

q е 0, 1 или 2; и

x е 0, 2 или 3.

има уште 14 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 37/00**

(11) **10071**

(13) T1

(21) **2019/973**

(22) 14/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201361913891P 09/12/2013 US

(96) 09/12/2014 EP14869424.3

(97) 04/09/2019 EP3079719

(73) **Allakos Inc. 975 Island Drive, Suite 201 Redwood City, CA94065, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) BEBBINGTON, Christopher R.; FALAHATI, Rustom; SOUSA FERNANDES, Carolina Rita; MATTHEWS, David John; TOMASEVIC, Nenad; WILLIAMS, Jason and LEUNG, John

(54) **АНТИ-SIGLEC-8 АНТИТЕЛА И НАЧИН НА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Хуманизирано антители кое се врзува за човечки Siglec-8, при што антителото опфаќа тежок синџир со варијабилен регион и променлив регион на лесен ланец, каде што (i) променливиот регион на тешки ланци опфаќа аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 6 а променливиот регион на лесен ланец ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 16 или 21; или (ii)

(a) варијабилниот регион со тешки ланци опфаќа:

(1) HC-FR1 содржи amino киселинска секвенца на SEQ ID NO: 26;

(2) HVR-H1 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 61;

(3) HC-FR2 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 34;

(4) HVR-H2 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 62;

(5) HC-FR3 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 38;

(6) HVR-H3 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 63; и

(7) HC-FR4 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 45;

и

(б) променливиот регион на лесен ланец содржи:

(1) LC-FR1 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 48;

(2) HVR-L1 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 64;

(3) LC-FR2 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 51;

(4) HVR-L2 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 65;

(5) LC-FR3 содржи amino

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 55 или 58;

(6) HVR-L3 содржи amino киселинска секвенца на SEQ ID NO: 66; и

(7) LC-FR4 содржи amino киселинска секвенца на SEQ ID NO: 60.

има уште 21 патентни барања



(51) C 02F 1/50, C 02F 1/68, C 02F 1/72, C 02F 1/76, C 02F 103/28, D 21C 9/16

(11) 10070

(13) T1

(21) 2019/975

(22) 15/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 211965 02/08/2002 US and 310623P
06/08/2001 US

(96) 05/08/2002 EP10156113.2

(97) 02/10/2019 EP2202206

(73) A.Y.LABORATORIES LTD. P.O.Box 20686
Tel Aviv 61206, IL

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Barak,Ayala


(54) КОНТРОЛА НА РАЗВОЈОТ НА
БИОФИЛМОВИ ВО ИНДУСТРИСКА
ПРОЦЕСНА ВОДА

(57) 1 Метод за инхибирање на
производството на ензим со собирање на
микроорганизми закачени на површината во
индустриска водна средина, при што методот
се состои од наизменично применување во
водата која што е во комуникација со
споменатото собирање на микроорганизми, на
супстанција која што го инхибира
производството на ензим од страна на
споменатото собирање на микроорганизми,

каде што споменатиот ензим е ензим кој што го
деградира водород пероксидот (HPDE) и
претставува каталаза и споменатата
супстанција не го деактивира споменатиот
ензим, каде што споменатата супстанција е
хлорамин активиран од бромид формиран со
мешање на хипохлорит оксиданс и амониум
бромид и каде што споменатата супстанција се
применува на споменатата вода во
споменатата индустриска водна средина
периодично со работен циклус помал од 1: 2,
каде што работниот циклус значи соодносот
помеѓу (а) количината на време на примена на
супстанцијата во насобраните микроорганизми
и (б) количината на време кога супстанцијата не
се администрира, и каде што споменатата
примена на споменатата супстанција вклучува
генерирање на споменатата супстанција во
реално време со производство на претходно
одредено разредување на хипохлорит
оксиданс, производство на претходно одредено
разредување на амониум сол, синхронно
мерење на двата раствори во миксер за
постојано да се меша во него според претходно
одреден сооднос за да се произведе
супстанцијата која што има ефективна количина
на репродуктивност, стабилност и ефикасност
на лице место во миксерот и каде што
споменатата супстанција се применува на

споменатата вода во доза од 10 ppm или помалку изразена како вкупен хлор.

има уште 5 патентни барања



(51) **A 61K 31/4748, A 61K 31/573, A 61K 31/65, A 61K 31/675, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 35/02**

(11) **10107**

(13) **T1**

(21) **2019/976**

(22) **15/11/2019**

(45) **29/02/2020**

(30) **2014619460002P 28/02/2014 US and**

201492006386P 02/06/2014 US

(96) **25/02/2015 EP15755187.0**

(97) **11/09/2019 EP3110843**

(73) **Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US**

(74) **Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје**

(72) **DOSHI, Parul**

(54) **КОМБИНИРАНИ ТЕРАПИИ СО АНТИ-CD38 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Анти-CD38 антитело за употреба во лекување на субјект со CD38-позитивен хематолошки малигнитет, при што анти-CD38 антителото се администрира во комбинација со циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон (CHOP), при што анти-CD38 антителото е:

- i. предизвикува *in vitro* убивање на клетки што експримираат CD38 со цитотоксичност посредуван со клетки која зависи од антитела (ADCC), фагоцитоза на клетки зависна од антитела (ADCP) на цитотоксичност зависна од комплемент (CDC), апоптоза или *in vitro* модулација на ензимска активност на CD38;
- ii. опфаќа региони за утврдување на комплементарност на тешки синџири (HCDR) 1


(HCDR1), 2 (HCDR2) и 3 (HCDR3) на секвенците SEQ ID NO: 6, 7 и 8, по ред; и

iii. вклучува региони за утврдување на

комплементарност на лесен синџир (LCDRs) 1 (LCDR1), 2 (LCDR2) и 3 (LCDR3) на секвенците SEQ ID NO: 9, 10 и 1 по ред.

има уште 12 патентни барања

Слика 1А



(51) C 12N 1/20, A 61K 35/74, A 61P 19/02, A 61P 27/02, A 61P 29/00, A 61P 35/00, A 61P 11/06, A 61P 1/00, A 61P 25/28

(11) 10108

(13) T1

(21) 2019/977

(22) 15/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) 201510469 15/06/2015 GB; 201520628 23/11/2015 GB and 201604566 17/03/2016 GB

(96) 15/06/2016 EP16731641.3

(97) 11/09/2019 EP3204025

(73) 4D Pharma Research Limited Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB


(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin and RAFTIS, Emma

(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ СОЕВИ НА БАКТЕРИИ

(57) 1 Состав кој содржи бактериски сој од видот Parabacteroides distasonis за употреба во постапка на лекување или спречување на воспалително или автоимунно заболување избрано од мултиплекс склероза, астма или ревматоиден артритис.

има уште 11 патентни барања



(51) **A 61K 31/4439, A 61K 31/519, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 47/12**

(11) **10109**

(13) **T1**

(21) **2019/978**

(22) **15/11/2019**

(45) **29/02/2020**

(30) **201562171177P 04/06/2015 US and**

201662332973P 06/05/2016 US

(96) **24/05/2016 EP16726192.4**

(97) **06/11/2019 EP3302565**

(73) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **WANG, Jian; IBRAHIM,Fady Makram Louiz; MULLARNEY, Matthew Patrick; SHANKER, Ravi Mysore and SPONG, Barbara Rodriguez**

(54) **ЦВРСТИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА ПАЛБОЦИКЛИБ**

(57) **1 Цврста дозирана форма која што содржи 10 тп% до 35 тп% на палбоциклиб, од 5 тп% до 25 тп% на сукцинска киселина и фармацевтски прифатлив носач.**

има уште 23 патентни барања



(51) C 07B 59/00, C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61P 11/12

(11) 10005

(13) T1

(21) 2019/1001

(22) 25/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201161487497P 18/05/2011 US

(96) 17/05/2012 EP17160386.3

(97) 04/09/2019 EP3235812


(73) Vortex Pharmaceuticals(Europe)Limited
2 Kingdom Street, London W2 6BD, UK

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) MORGAN, Adam, J.

(54) ДЕУТЕРИЗИРАНИ ДЕРИВАТИ НА
ИВАКАФТОР

(57) 1 Фармацевтски состав за орално давање
кое содржи соединение на формула I:



Formula I

или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде

секој од XX2, X3, X4, X5, X6, и X7 е независно
водород или деутериум;

YY2, и Y3 се CD3;

секој од Y4, Y5, и Y6 е независно CH3 или CD3;

каде факторот на изотопско збогатување за


секој обележан атом на деутериум е најмалку

6000; и каде кој било атом кој не е обележан

како деутериум е присутен во своја природна

изотопска распространетост, под услов

соединението на формула I да не е соединение
100:




Compound 100

и фармацевтски прифатлив носач.

има уште 13 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 07D 401/12, C 07D 401/06, C 07D 205/04, C 07D 471/10, A 61K 31/445, A 61K 31/4545, A 61K 31/50A 61K 31/506, A 61K 31/4439, A 61K 31/4427, A 61K 31/438, A 61K 31/397, A 61K 31/496

(11) 10006

(13) T1

(21) 2019/1002

(22) 25/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201461939488P 13/02/2014 US and US201462061283P 08/10/2014 US

(96) 12/02/2015 EP15706634.1

(97) 25/09/2019 EP3105218

(73) Incyte Holdings Corporation 1801


Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) YAO, Wenqing; HE, Chunhong; QIAN, Ding-Quan; ZHANG, Fenglei; WU, Liangxing; COURTER, Joel R.; SHEN, Bo and WANG, Xiaozhao

(54) ЦИКЛОПРОПИЛАМИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА LSD1

(57) 1 Соединение на формула II:



II

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде:

X е -CH2- или -CH2-CH2-;

Y е -CH2- или -CH2-CH2-;

секој R2 е заменет на кој било атом на јаглерод кој создава прстен во прстенот на формула II кој содржи X и Y освен атом на јаглерод кој создава прстен за кој е врзан RZ ;

прстен A е C6-10 арил или 5-10 член хетероарил кој содржи јаглерод и 2, 3 или 4 хетероатпи избрани од N, O, и S;

прстенот C е C3-7 циклоалкил;

L е C1-4 алкилен, -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)NR7-, O, NR7, -S(O)2-, -S(O)-, или -S(O)2NR7-;

секој R1 е независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-е секој опционално заменет со 1,2,3 или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd;

RZ е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdOC(O)RbOC(O)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbили

S(O)2NRc1Rd каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е секој опционално заменет со 1,2,3 или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO₂, ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO C(O)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)NRc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rb и S(O)2NRc1Rd1; секој R2 е независно избран од хало, C1-6 алкил, CN, ORa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил е опционално заменет со 1,2 или 3 супституенти независно избрани од хало, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5; секој R3 е независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO₂, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2,

NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Ra2, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-е секој опционално заменет со 1,2,3 или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO₂, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; R4 е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO₂, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и S(O)2NRc3Rd3, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-е секој опционално заменет со 1,2,3 или 4 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN,

NO₂, ORa₃, SRa₃, C(O)Rb₃, C(O)NRc₃Rd₃, C(O)ORa₃, OC(O)Rb₃, OC(O)NRc₃Rd₃, C(=NRe₃)NRc₃Rd₃, NRc₃C(=NRe₃)NRc₃Rd₃, NRc₃Rd₃, NRc₃C(O)Rb₃, NRc₃C(O)ORa₃, NRc₃C(O)NRc₃Rd₃, NRc₃S(O)Rb₃, NRc₃S(O)2Rb₃, NRc₃S(O)2NRc₃Rd₃, S(O)Rb₃, S(O)NRc₃Rd₃, S(O)2Rb₃, и S(O)2NRc₃Rd₃; R₅ и R₆ е секој независно избран од H, хало, CN, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, и -(C1-4 алкил)-ORa₄; R₇ е H, C1-4 алкил или C1-4 халоалкил; секој Ra, Rb, Rc, Rd, RaRbRcRdRa₂, Rb₂, Rc₂, Rd₂, Ra₃, Rb₃, Rc₃, и Rd₃ е независно избран од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е независно избран од 1,2,3,4 или 5 супституенти независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, хало, CN, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc₄Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc₄Rd₄, NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)Rb₄, NRc₄C(O)NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)ORa₄, C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, S(O)Rb₄, S(O)NRc₄Rd₄, S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2NRc₄Rd₄, и S(O)2NRc₄Rd₄; или кои било Rc и Rd заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционално заменета со 2 или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa₄,

SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc₄Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc₄Rd₄, NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)Rb₄, NRc₄C(O)NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)ORa₄, C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, S(O)Rb₄, S(O)NRc₄Rd₄, S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2NRc₄Rd₄, и S(O)2NRc₄Rd₄, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се опционално заменети со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc₄Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc₄Rd₄, NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)Rb₄, NRc₄C(O)NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)ORa₄, C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, S(O)Rb₄, S(O)NRc₄Rd₄, S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2NRc₄Rd₄, и S(O)2NRc₄Rd₄; или кои било Rc₁ и Rd₁ заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционално заменета со 1,2 или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 3-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc₄Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc₄Rd₄, NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)Rb₄, NRc₄C(O)NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)ORa₄, C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, S(O)Rb₄, S(O)NRc₄Rd₄, S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2Rb₄, NRc₄S(O)2NRc₄Rd₄, и S(O)2NRc₄Rd₄, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е опционално заменет со 1,2 или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa₄, SRa₄, C(O)Rb₄, C(O)NRc₄Rd₄, C(O)ORa₄, OC(O)Rb₄, OC(O)NRc₄Rd₄, NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)Rb₄, NRc₄C(O)NRc₄Rd₄, NRc₄C(O)ORa₄, C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, NRc₄C(=NRe₄)NRc₄Rd₄, S(O)Rb₄,

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4; или билокои Rc2 и Rd2 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционално заменета со 2, или 3 супституенти независно избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се опционално заменети со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)R14, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4; или кои било Rc3 и Rd3 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционално заменета со 2, или 3 супституенти избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4, каде споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил,

C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се опционално заменети со 2, или 3 супституенти независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4;

секој Ra4, Rb4, Rc4, и Rd4 е независно избран од H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, каде споменатиот C1-4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, е опционално заменет со 1,2 или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси;

или кои било Rc4 и Rd4 заедно со N атом за кој се врзани создаваат 3-, 4-, 5-, 6-, или 7-члена хетероциклоалкил група опционално заменета со 2 или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси;

секој Re, ReRe2, Re3, Re4, и Re5 е независно избран од H, C1-4 алкил, и CN;

секој Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е независно избран од H и C1-6 алкил опционално заменет со 2, 3, 4, или 5 супституенти независно избрани од хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6; секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно избран од H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, каде споменатиот C1-

4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, е опционално заменет со 1,2 или 3 супституенти независно избрани од OH, CN, amino, хало, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси; секој Reб е независно избран од H, C1-4 алкил, и CN; m е 0, или 2; n е 0, 2, или 3; p е 0, 2, или 3; и q е 0, или 2; каде циклоалкил се однесува на неароматични циклични делови на јаглерод кои имаат бројни

атоми на јаглерод кои создаваат прстен како што е дадено пред споменатиот израз кои може опционално да содржат една или повеќе алкенилни групи како дела на прстенеста структура; и хетероциклоалкил се однесува на неароматичен хетероцикличен систем на прстени, кои може опционално да содржат еден или повеќе незаситувања како дел на прстенеста структура и кој има најмалку еден хетероатом како член на прстен независно избран од азот, сулфур, и кислород. има уште 35 патентни барања

(51) **A 61K 31/7008, A 61K 31/7016, A 61K 9/00, A 61P 27/04**

(11) **10007**

(13) T1

(21) **2019/1003**

(22) 25/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) FR20140051662 28/02/2014 FR

(96) 02/03/2015 EP15713215.0

(97) 13/11/2019 EP3110425


(73) **Labaratoires Théa and Medical University Of Vienna 12, Rue Louis Bleriot Zone Industrielle du Brezet 63100 Clermont-Ferrand, FR and Spitalgasse 23 1090 Vienna, AT**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **MERCIER, Fabrice and SCHMETTERER, Léopold**

(54) **НЕ-ИСПАРЛИВ ОФТАЛМОЛОШКИ СОСТАВ, ОСОБЕНО ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА СИНДРОМ НА СУВО ОКО**

(57) 1 Офталмолошки состав којшто содржи хијалуронска киселина или една од нејзини соли со молекуларна маса којашто содржи помеѓу 100 и 800 kDa и олигосахарид. има уште 8 патентни барања



(51) A 61K 31/46, A 61K 31/58, A 61P 11/00

(11) 10008

(13) T1

(21) 2019/1004

(22) 25/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20140172925 18/06/2014 --

(96) 15/06/2015 EP15728025.6

(97) 04/09/2019 EP3157522





(73) **Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH**
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
 бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) AVEN, Michael; ALBRECHT, Balazs and
 LAMAR, Janine

(54) **МУСКАРИНСКИ АНТАГОНИСТИ И**
НИВНИ КОМБИНАЦИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА
БОЛЕСТИ НА ДИШНИ ПАТИШТА КАЈ КОЊИ

(57) 1 Мускарински антагонист со долго
 дејство (МАДД) или фармацевтска прифатлива
 сол на негов катјон за употребата во постапка
 за лекување на болести на дишни патишта кај
 копитари, особено коњи, кадешто МАДД е
 соединение со општа формула:



кадешто А означува група со двојна-врска
 избрана од помеѓу

Х-означува анјон со единечен негативен
 полнеж,

R1 и R2 означува C1-C4-алкил, којшто може
 опционално да биде супституиран со хидрокси
 или халоген;

R3, R4, R5 и R6, којшто може да биде
 идентичен или различен, означува водород, C1-
 C4-алкил, C1-C4-алкилокси, хидрокси, CF3, CN,
 NO2 или халоген;

R7 означува водород, C1-C4-алкил, C1-C4-
 алкилокси, C1-C4-алкилен-халоген, халоген-
 C1-C4-алкилокси, C1-C4-алкилен-OH, CF3, -C1-
 C4-алкилен- C1-C4-алкилокси, -O-COC1-C4-
 алкил, -O-COC1-C4-алкил-халоген, -O- COCF3
 или халоген, опционално во формата на
 индивидуални оптички изомери, смеси на
 индивидуални енантиомери или негови
 рацемати,


додека ако А означува

R1 и R2 означува метил и
 R3, R4, R5 и R6 означува водород,
 R7 не може да биде водород,

особено МАДД е соединение со формулата
 (МАДД 1):

има уште 11 патентни барања

Слика 1



(51) Н 01L 35/24, Н 01L 37/00, Н 01L 35/26

(11) 10009

(13) T1

(21) 2019/1005

(22) 26/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) EРA17000385 09/03/2017 --

(96) 09/03/2018 EP18708441.3

(97) 25/09/2019 EP3398212

(73) Raccis,Riccardo; Kotman,Gerold and
Kotman,Niklas Friesenwall 3 50672 Köln, DE;
Magazingasse 11 04109 Leipzig, DE and
Heidesheimer Str.28a 55124 Mainz, DE

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
лок.8, 1000, Скопје

(72) RACCIS,Riccardo


(54) МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНВЕРЗИЈА

(57) 1 Материјал за конверзија на енергија

(термална во електрична), кој што содржи:

прва фаза која што обезбедува матрикс и втора
фаза која што содржи материјал со нано
големина или микро големина кој што
обезбедува мобилност на електроните, кој што
содржи честички со сооднос на димензиите
поголем од каде што втората фаза обезбедува
електрично спроводливи канали низ
композицијата, карактеристичен во тоа што
втората фаза формира бодликави ластари, со
боцки претежно насочени во една насока.
има уште 12 патентни барања

Слика 1



(51) **A 61K 31/606, A 61K 47/32, A 61K 9/28, A 61K 9/00, A 61K 47/36**

(11) **10010**

(13) T1

(21) **2019/1007**

(22) 26/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20120166110 30/04/2012 -- and
US201261640217P 30/04/2012 US

(96) 29/04/2013 EP13723033.0

(97) 13/11/2019 EP2844222

(73) **TILLOTTS PHARMA AG Baslerstrasse 5
4310 Rheinfelden, CH**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BRAVO GONZÁLEZ, Roberto Carlos;
BUSER, Thomas; GOUTTE, Frédéric Jean-
Claude; BASIT, Abdul, Waseh; VARUM, Felipe,
José, Oliveria and FREIRE, Ana, Cristina

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА ЛЕК СО ОДЛОЖЕНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ**


(57) 1 Формулација на лек со одложено
ослободување за орална администрација за
испорака на лек во дебелото црево кај субјект,
споменатата формулација содржи:
јадро и обложување за јадрото, јадрото содржи

лек и обложувањето содржи надворешен слој и
внатрешен слој,

споменатиот надворешен слој содржи смеса на
прв полимерен материјал којшто е осетлив на
напад на колонска бактерија и втор полимерен
материјал којшто има рН праг на рН 6 или
погоре и

споменатиот внатрешен слој содржи трет
полимерен материјал којшто е растворлив во
интестинална течност или гастроинтестинална
течност, споменатиот трет полимерен
материјал е поликарбоксилан киселински
полимер којшто е барем делумно
неутрализиран со барем 10% на карбоксилни
киселински групи во формата на карбоксилатни
анјони,

кадешто надворешниот слој е додаден
директно на внатрешниот слој со употреба на
обложувачки препарат формиран со
комбинирање на споменатиот прв полимерен
материјал во воден медиум со споменатиот
втор полимерен материјал во органски медиум.
има уште 21 патентни барања



(51) **B 24C 1/00**(11) **10011**

(13) T1

(21) **2019/1008**

(22) 27/11/2019

(45) 29/02/2020


(30) 13750749.7 06/05/2013 EP

(96) 06/05/2013 EP13750749.7

(97) 04/09/2019 EP2994269

(73) **ICS Ice Cleaning Systems S.r.o.****Robotnícka 2192 017 01 Povazská Bystrica, SK**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) KUBIS,Ivan; BAKALA, L'udovít and GABRIS,
Peter(54) **УРЕД ЗА МЕШАЊЕ НА ТВРДИ
ЧЕСТИЧКИ ОД СУВ МРАЗ СО ПРОТОК НА
ГАСОВИТ МЕДИУМ**(57) 1 Уред за мешање на тврди честички од
сув мраз и проток на гасовит медиум, кој се

состои од елемент за дополнување (2)
ротирачки поставен во рамките на фиксно
куќиште (1) кој има отвори (12, 13) за протокот
на гасовитиот медиум и/или за протокот на
гасовитиот медиум со тврди честички, елемент
за запечатување (3) помеѓу фиксното куќиште
(1) и ротирачки поставениот елемент за
дополнување (2) карактеризиран со тоа што
елементот за запечатување (3) е неподвижна
еластична мембрана (3), додека фиксното
куќиште (1) е на страната од еластичната
мембрана (3) обезбедено со најмалку една
запечатена комора на притисок (14) поврзана
со отворот (13) за протокот на гасовитиот
медиум и/или отворот (12) за протокот на
гасовитиот медиум со тврди честички.
има уште 1 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61P 35/00**(11) **10012**

(13) T1

(21) **2019/1010**

(22) 28/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201361888337P 08/10/2013 US;

US201361888365P 08/10/2013 US;

US201461948363P 05/03/2014 US and

US201462004815P 29/05/2014 US

(96) 08/10/2014 EP14852834.2

(97) 25/09/2019 EP3055332

(73) **ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street,
Waltham, MA 02451-1477, US**(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) LUTZ, Robert, J. and PONTE, Jose

(54) **РЕЖИМИ ЗА ДОЗИРАЊЕ НА АНТИ-
FOLR1 ИМУНОКОНЈУГАТ**

(57) 1 Имуноконјугат кој што се врзува за FOLR1 полипептид за употреба при третман на канцер кој што изразува FOLR каде што имуноконјугатот содржи мајтанзиноид и антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент кој што го содржи регионот кој што ја одредува комплементарноста на варијабилниот лесен ланец (VL) (CDR)-1 од НИЗА ИД БР: 6, VL CDR-2 од НИЗА ИД БР: 7, VL CDR-3 од НИЗА ИД БР: 8, варијабилниот тежок синџир (VH)

CDR-1 од НИЗА ИД БР: 9, VH CDR-2 од НИЗА ИД БР: 1и VH CDR-3 од НИЗА ИД БР: 12, каде што канцерот е канцер на јајниците, канцер на перитонеумот, канцер на ендометриумот, или канцер на матката, пожелно, каде што канцерот е канцер на јајници кој што изразува FOLR каде што имуноконјугатот се дава во доза од 6 милиграми (mg) по килограм (kg) на прилагодена идеална телесна тежина (AIBW). има уште 14 патентни барања

СЛИКА 1А

IMGN853 Фармакокинетички резултати							
Доза (mg/kg)	0.15 (n=2)	0.5 (n=1)	1.0 (n=1)	2.0 (n=1)	3.3 (n=3)	5.0 (n=3)	7.0 (n=4)
Стах (ug/mL)	2.9	10.5	22.1	65.7	96.6 (16.4)	106 (32.7)	179 (21.8)
Период на полураспаѓање (часови)	35.4	41.2	70.1	69.9	99.5 (15.7)	105 (4.4)	37.6 (11.5)
Период на полураспаѓање (денови)	1.5	1.7	2.9	2.9	4.1 (0.65)	4.4 (1.0)	3.6 (0.5)
AUC ₍₀₋₁₀₀₎ (hr*ug/mL)	150.9	596.6	1770	6505	12188 (2581)	12708(2112)	17559(2650)
AUC ₍₀₋₁₀₀₎ (hr*ug/mL)	104.6	496.6	1678	5330	8178 (1129)	8254 (1771)	12177(1621)
CL (mL/hr/kg)	1.1	0.8	0.6	0.3	0.3 (0.06)	0.4 (0.07)	0.4 (0.05)
Vss (mL/kg)	51.8	46.7	54.9	28.2	38.6 (5.2)	61.2 (16.1)	52.8 (8.3)

(51) **C 07D 491/14, A 61K 31/44, A 61K 31/527, A 61P 35/00**

(11) **10093**

(13) T1

(21) **2019/1011**

(22) 28/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201361798772P 15/03/2013 US;

US201361861374P 01/08/2013 US;

US201361911354P 03/12/2013 US and

US201461949786P 07/03/2014 US

(96) 14/03/2014 EP14762438.1

(97) 25/09/2019 EP2968290


(73) **G1 Therapeutics, Inc. 79 T.W. Alexander Drive, 4501 Research Commons, Suite 100, Research Triangle Park, NC 27709, US**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје


(72) STRUM, Jay, Copeland; BISI, John, Emerson; ROBERTS, Patrick, Joseph and TAVARES, Francis, Xavier

(54) **ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА НА НОРМАЛНИ КЛЕТКИ ВО ТЕКОТ НА ХЕМОТЕРАПИЈА**

(57) 1 Соединение на формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во постапка за намалување на ефектот на хемотерапија врз здравите клетки кај субјектот што се лекува од циклин-зависна киназа 4/6 (CDK4 / 6) репликација на независен карцином или абнормална пролиферација на клетките, каде споменатите здрави клетки се хематопоетски матични клетки, хематопоетски прогениторни клетки или епителни клетки на бубрезите, постапката опфаќа ординирање на субјектот на ефективна количина на соединение. има уште 22 патентни барања



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 17/00, A 61P 27/02**

(11) **10094**

(13) T1

(21) **2019/1012**

(22) 28/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) US180582P 22/05/2009 US

(96) 21/05/2010 EP10721227.6

(97) 02/10/2019 EP2432472

(73) **Incyte Holdings Corporation 1801**

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) LI, Yun-Long and RODGERS, James D.

(54) **3-[4-(7H-ПИРОЛО[2,3-D]ПИРИМИДИН-4-ИЛ)-1H-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ]ОКТАН- ИЛИ ХЕПТАН-НИТРИЛ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЈАК**

(57) 1 Соединение кое е избрано од:
3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]октаннитрил; и
3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]хептаннитрил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 19 патентни барања

(51) **B 01J 3/02, C 02F 1/02, C 12M 1/00, C 12M 1/33, D 21C 1/02, D 21C 3/06, D 21C 7/08**

(11) **10095**

(13) T1

(21) **2019/1013**

(22) 28/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) NO20090002647 13/07/2009 NO

(96) 12/07/2010 EP10730473.5

(97) 28/08/2019 EP2454198

(73) **Cambi Technology AS Postboks 78 1371**

Asker, NO

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

(72) NILSEN, Pål, Jahre; SOLHEIM, Odd, Egil and
WALLEY, Paul


(54) **МЕТОД И НАПРАВА ЗА ТЕРМАЛНА ХИДРОЛИЗА И ЕКСПЛОЗИЈА НА ПАРЕА НА БИОМАСА**

(57) 1 Метод за термичка хидролиза и експлозија на пареа
на биомаса, споменатиот метод ги содржи следниве чекори:

(i) хранење на биомасата приближно

континуирано во првиот чекор пред загревање и загревање на биомаса,
(ii) водење на загреаната биомаса последователно во најмалку два реактори,
(iii) загревање и притисок на реакторот(ите) од снабдување со пареа,
(iv) држење на реакторот(ите) на одредена температура и притисок за одредено време,
(v) водење на загреаната и под притисок биомаса од реакторот (а) до првиот резервоар за ослободување на притисокот преку млазница без значително намалување на притисок на реакторот помеѓу реакторот(ите) и млазницата, пред ослободување на притисокот во биомаса брзо со помош на млазницата на тој начин што биомасата е разбиена во релјефот за ослободување,
(vi) водечка пареа од првиот резервоар за ослободување на притисок до резервоарот за

загревање,
(vii) водење на биомасата од првиот резервоар за ослободување на притисок до вториот резервоар за ослободување на притисокот на помал притисок од притисокот во првиот резервоар за ослободување на притисокот, одржување на притисокот во вториот резервоар за ослободување на притисокот така што притисок во вториот резервоар за ослободување на притисокот е од редоследот од 0,3 - 0,8 бари абс,
(viii) водечка пареа од вториот резервоар за ослободување на притисок до резервоарот за загревање и/или реакторот за загревање на овие
(ix) водење на третираната биомаса надолу по инсталацијата за понатамошен третман.
има уште 11 патентни барања



(51) **E 06B 1/34, B 29C 63/00, B 29D 7/0B 32B 27/30**

(11) **10096**

(13) T1

(21) **2019/1014**

(22) 28/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) GB201105049 25/03/2011 GB

(96) 20/03/2012 EP12712150.7

(97) 25/09/2019 EP2688728

(73) **Renolit Cramlington Limited Station Road Cramlington, Northumberland NE23 8AQ, GB**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) RUMMENS, François; LOTT, Martyn; HAGLEY, Lydia and MURRAY, Ian

(54) **ФЛЕКСИБИЛЕН ЛАМИНАТЕН ФИЛМ**

(57) 1 Флексибилен ламинатен филм за обложување на подлога (300), при што филмот содржи:


претежно основен слој (301); и

УВ заштитен слој на база на акрил (302) кој содржи УВ апсорбер, ламиниран со основниот слој (301);

назначен со тоа што:

основниот слој (301) содржи разгранет кополимер на полиакрилат и ПВЦ како главни компоненти на основниот слој.

има уште 14 патентни барања



(51) **A 61K 31/606, A 61K 9/28, A 61K 9/20**

(11) **10097**

(13) T1

(21) **2019/1016**

(22) 28/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20150192269 30/10/2015 --

(96) 21/10/2016 EP16787790.1

(97) 06/11/2019 EP3368017

(73) **Dr.Falk Pharma GmbH**

Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg, DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WILHELM, Rudolf; PRÖLS, Markus; GREINWALD, Roland and NACAK, Tanju

(54) **ОПТИМИЗИРАНА ВИСОКО-ДОЗНА ТАБЛЕТА НА МЕСАЛАЗИН**

(57) 1 Орална ентерична високо-дозна таблета којашто содржи активна состојка 1000mg на месалазин или негова фармацевтска прифатлива сол и барем еден ексципиент којшто не содржи било кои матрикс-формирачки состојки, кадешто масата на високо-дозна таблета е најмногу 35% повисока од масата на активната состојка и барем еден ексципиент

содржи поливинилпиролidon, кадешто високо-дозната таблета има барем едно филм обложување коешто содржи ентеричен полимер и којшто прави помалку од 10% од тежината базирано на вкупната тежина на високо-дозната таблета.
има уште 10 патентни барања



Сл. 1

(51) F 28D 21/00, F 28F 21/06

(11) 10098

(13) T1

(21) 2019/1017

(22) 29/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP13003673 22/07/2013 --

(96) 17/07/2014 EP14784101.9

(97) 04/09/2019 EP3025113

(73) Zehnder Group International AG
Moortalstrasse 1 5722 Gränichen, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RIENDEAU, Marcel; HIRSCH, Christian and KRUMPHOLZ, Erhard

(54) РАЗМЕНУВАЧ НА ЕНТАЛПИЈА И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО

(57) 1 Метод за производство на разменуваачи на енталпија што ги опфаќа следните чекори:


а) перфорирање на рамна плоча (1) според однапред одредена шема за перфорирање (2, 2, ...) во рамките на надворешните димензии на плочата (1) или обезбедување на плоча (1) со инхерентна структура на порите;
б) нанесување на најмалку една страна (1а) на плочата (1) тенок полимерен филм (3) со карактеристики на пренесување на водената пареа, што се карактеризира со чекорот на:
в) формирање на плочата (1) последователно или истовремено со чекорот б) во посакуваната форма која што прикажува брановиден шаблон (4, 4, ...), со што полимерниот филм (3) се формира во истиот брановиден шаблон како оној на плочата (1),

при што плочата (1) е пластична плоча и при што е обезбедена вкупна отворена површина

за пренесување на водена пареа од не помалку од 50% од достапната површина на плочата за

размена.

има уште 13 патентни барања



(51) E 02D 29/14, E 05B 35/00, E 05C 3/12

(11) 10099

(13) T1

(21) 2019/1018

(22) 29/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) CZ20150408 18/06/2015 CZ and

CZ201531222U 18/06/2015 CZ

(96) 29/12/2015 EP15003681.2

(97) 04/09/2019 EP3106569

(73) **BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. Bystrice 1312, 739 95 Bystrice Nad Olsi, CZ**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Cieslar, Rudolf


(54) **ЗАТВОРАЧ, ОСОБЕНО ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ТЕХНОЛОШКИ ОТВОРИ**

(57) 1 Затворац, особено за затворање градежни и технолошки отвори во вертикална и

хоризонтална рамнина, назначено со тоа, што на долната страна од капак (10) на отвор (1) што треба да се затвори пивотирачка рачка (2) е пивотирачки поставена што е обезбедено со рачка (6) која во отворената положба допира на долниот сид на капакот (10) како и со дршка (7), функционалниот дел (8) на истата допира е во затворената положба на капакот (10) на спротивниот елемент (5) кој е прицврстен во отворот (1) што треба да се затвори, и капакот (10) е обезбеден со дупка за затворање (12) над рачката (6) на пивотирачката рачка (2) за затворање на затвораот и дупка за отворање (11) над лост (9) на пивотирачката рачка (2) за отворање на затвораот.

има уште 5 патентни барања

НАЦРТ 1

(51) **A 61K 31/542, A 61P 25/28**(11) **10100**

(13) T1

(21) **2019/1020**

(22) 29/11/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201562109733P 30/01/2015 US

(96) 22/01/2016 EP16702654.1

(97) 20/11/2019 EP3250575

(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **COATES, David, Andrew and WOLFANGEL, Craig Daniel**(54) **ТОЗИЛАНТНА СОЛ НА N-[3-[(4AR,7AS)-2-АМИНО-6-(5-ФЛУОРОПИРИМИДИН-2-ИЛ)-4,4A,5,7-ТЕТРАХИДРОПИРОЛО [3,4-D][1,3]ТИАЗИН-7А-ИЛ]-4-ФЛУОРО-ФЕНИЛ]-5-МЕТОКСИ-ПИРАЗИН-2-КАРБОКСАМИД**

(57) 1 Соединение коешто е тозилатна сол на N-[3-[(4aR,7aS)-2-амино-6-(5-флуоропиримидин-2-ил)-4,4a,5,7-тетрахидропироло[3,4-d][1,3]тиазин-7a-ил]-4-флуоро-фенил]-5-метокси-пиразин-2-карбоксамида.

има уште 6 патентни барања

(51) **H 05B 37/02, F 21V 33/00**(11) **10073**

(13) T1

(21) **2019/1021**

(22) 02/12/2019

(45) 29/02/2020

(30) JP2013265341 24/12/2013 JP

(96) 24/12/2014 EP14873521.0

(97) 09/10/2019 EP3102004

(73) **AG Inc. 9-2, Izio 4-chome Taisho-ku, Osaka-shi, Osaka 551-003JP**(74) **Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје**(72) **Nakano, Kazuo**(54) **УРЕД ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ И РАМКА НА КОЈА Е ЗАКАЧЕН СПОМЕНАТИОТ УРЕД ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ**


(57) 1 Уред за осветлување (1) адаптиран за осветлување на слика (P) кој што е делумно обоен со специјална боја која што испушта или рефлектира светлина при прием на ултравиолетови зраци, при што уредот за осветлување (1) се состои од:

прва сијаличка за осветлување (15) која што може да зрачи ултравиолетови зраци; втора сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19) која што може да зрачи бела светлина; и

контролна единица за осветлување (23) која што може да го контролира вклучувањето / исклучувањето на првата сијаличка за осветлување (15), и која што може да го контролира вклучувањето / исклучувањето и осветлувањето на втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19), каде што контролната единица за осветлување (23) е конфигурирана така да ја контролира втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19) да го повторува образецот според кој осветлувањето постепено се зголемува во првиот однапред одреден временски период кој што е претходно подесен, почнувајќи од состојба на исклученост на втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19), според која максималната осветленост се одржува во втор однапред одреден временски период кој што е претходно подесен и кој што следи по првиот однапред одреден временски период, според кој што осветлувањето постепено се намалува во трет однапред одреден временски период кој што е претходно подесен и кој што следи по вториот однапред одреден временски период и според кој што состојбата на исклученост се одржува во четврт однапред одреден временски период кој што е претходно подесен и кој што следи по третиот однапред одреден временски период и да ја контролира првата сијаличка за осветлување (15) да повторува еден образец според кој првата сијаличка за осветлување (15) се исклучува во петтиот однапред одреден временски период кој што е претходно подесен и кој што е во времето кога втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19) е вклучена, и според кој првата сијаличка за

осветлување (15) е вклучена во шестиот однапред одреден временски период кој што е претходно подесен и при што е вклучено времето во кое втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19) е исклучена, што се карактеризира со тоа што уредот за осветлување (1) понатаму има единица за прием на сигнал (50) кој што е конфигуриран така да прима аудио сигнал од надвор; единица за извлекување на музички дел (60) конфигурирана така да одредува дали еден музички дел е присутен во аудио сигналот со извлекување на постојани хармонични звуци во аудио сигналот; и единица за откривање на состојба на изведба (70) конфигурирана така да открива почеток и крај на изведбата на музичкиот дел според резултатот од извлекување од страна на единицата за извлекување на музички дел (60); каде што контролната единица за осветлување (23) понатаму е конфигурирана така да предизвика првата сијаличка за осветлување (15) и втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19) дисконтинуирано да бидат вклучувани и исклучувани според нивните посебни обрасци како одговор на откривањето на почетокот на изведбата од страна на единицата за откривање на состојба на изведба (70), и да предизвика првата сијаличка за осветлување (15) и втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19) да бидат исклучени како одговор на крајот на изведбата од страна на единицата за откривање на состојба на изведбата (70). има уште 8 патентни барања

СЛИКА 1



(51) F 28D 21/00, F 28F 21/06

(11) 10074

(13) T1

(21) 2019/1022

(22) 02/12/2019

(45) 29/02/2020


(30) EP13003672 22/07/2013 --

(96) 17/07/2014 EP14784102.7

(97) 04/09/2019 EP3025108

(73) Zehnder Group International AG
Moortalstrasse 1 5722 Gränichen, CH(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје(72) HIRSCH, Christian; KRUMPHOLZ, Erhard
and RIENDEAU, Marcel(54) РАЗМЕНУВАЧ НА ЕНТАЛПИЈА И МЕТОД
ЗА ПРОИЗВОДСТВО(57) 1 Метод за производство на разменуваачи
на енталпија што ги опфаќа следните чекори:а) перфорирање на рамна плоча (1) според
однапред одреден шаблон за перфорирање во
рамките на надворешните димензии на
плочата;б) формирање на плочата (1) во посакуван
шаблон за втиснување и геометриска форма;
што се карактеризира со:в) нанесување на најмалку една страна (1а) на
плочата (1) полимерен филм (3) со
карактеристики на пробивање на водената
пареа, при што е обезбедена вкупна отворена
површина за пренесување на водена пареа од
не помалку од 50% од достапната површина на
плочата за размена.

има уште 13 патентни барања

(51) **A 61K 39/00**(11) **10075**

(13) T1

(21) **2019/1026**

(22) 03/12/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201361865389P 13/08/2013 US;
US201361869279P 23/08/2013 US and
US201361887112P 04/10/2013 US

(96) 13/08/2014 EP14836306.2

(97) 23/10/2019 EP3033102

(73) **Northwestern University 633 Clark Street
Evanston IL 60208, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) SHEA, Lonnie D; MILLER, Stephen D.; YAP,
Jonathan Woon Teck; GETTS, Daniel R. and
MCCARTHY, Derrick

(54) **КОЊУГИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ПЕПТИД**

(57) 1 Композиција која опфаќа површински
функционализирани биоразградливи честички
кои опфаќаат инкапсулиран глиадин или еден
или повеќе антигенски епитопи на глиадин, при
што честичката поседува негативен зета
потенцијал и при што наведената честичка
поседува дијаметар помеѓу 0,1 μm и 10 μm , при
што честичките поседуваат зета потенцијал од -
100 mV до -40 mV.

има уште 8 патентни барања

Fig. 3





Fig. 4

(51) **A 61K 31/33, A 61P 1/16**(11) **10076**

(13) T1

(21) **2019/1027**

(22) 03/12/2019

(45) 29/02/2020

(30) US201461978335P 11/04/2014 US

(96) 10/04/2015 EP15728222.9

(97) 23/10/2019 EP3129018

(73) **CumaBay Therapeutics, Inc. 7575 Gateway Boulevard, Suite 110 Newark, CA 94560, US**(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) ROBERTS, Brian; WANG, Xueyan; CHOI, Yun-Jung; KARPFF, David; MARTIN, Robert and MCWHERTER, Charles A.

(54) **ЛЕКУВАЊЕ СО NAFLD И NASH**

(57) 1 Соединение што е (R)-2- (4 - ((2-етокси-3- (4- (трифлуорометил) фенокси) пропил) тио) - 2-метилфенокси) оцетна киселина (MBX-8025) или нивна сол за употреба при третирање на состојба која е безалкохолно заболување на масен црн дроб или безалкохолен стеатопатитис.

има уште 7 патентни барања

(51) **C 07D 495/04, A 61K 31/407, A 61P 25/16**(11) **10077**

(13) T1

(21) **2019/1028**

(22) 03/12/2019

(45) 29/02/2020

(30) EP20150188368 05/10/2015 -- and

WO2015EP69601 27/08/2015 --

(96) 26/08/2016 EP16769872.9

(97) 13/11/2019 EP3341380

(73) **Prexton Therapeutics SA 14 Chemin des Aulx 1228 Plan les Ouates, Geneva, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) CHARVIN, Delphine and CONQUET,
François


(54) **ДЕРИВАТ НА ХРОМОНОКСИМ КОЈ
НАВЛЕГУВА ВО МОЗОК СО ЦЕЛ НА
ТЕРАПИЈА НА ДИСКИНЕЗИЈА**

ПРЕДИЗВИКАНА СО ЛЕВОДОП

(57) 1 Соединение на формула (I):
или негова фармацевтски прифатена сол или
солват, за употреба во лекување или
спречување на дискензија предизвикана со
леводоп.

има уште 15 патентни барања

Fig. 1



(51) **A 61K 31/202, A 61P 3/06**

(11) **10078**

(13) T1

(21) **2019/1029**

(22) 03/12/2019

(45) 29/02/2020

(30) US151291P 10/02/2009 US and

US173755P 29/04/2009 US

(96) 09/02/2010 EP13156122.7

(97) 27/11/2019 EP2596786 B1

(73) **Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited**

2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin 2/IE, IE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(72) MANKU, Mehar; Osterloh, Ian; Wicker, Pierre; Braesckman, Rene and Soni, Paresh

(54) **УПОТРЕБА НА ЕТИЛ ЕСТЕР НА
ЕИКОЗАНПЕНТАНОНСКА КИСЕЛИНА ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА ИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЈА**

(51) **A 61K 31/202, A 61P 3/06**

(11) **10079**

(13) T1

(21) **2019/1030**

(22) 03/12/2019

(45) 29/02/2020

(30) US151291P 10/02/2009 US and

US173755P 29/04/2009 US

(96) 09/02/2010 EP16152447.5

(97) 27/11/2019 EP3037089

(73) **Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited**

2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin 2/IE, IE

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MANKU, Mehar; Osterloh, Ian; Wicker, Pierre; BRAESCKMAN, Rene and SONI, Paresh

(54) **ЕТИЛ ЕСТЕР НА ИКОЗАНПЕНТАНОНСКА
КИСЕЛИНА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
ХИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЈА**

(51) **G 01N 33/68, C 07K 7/08, C 07K 7/56, A 61K 38/12**

(11) **10091** (13) T1
(21) **2019/1034** (22) 05/12/2019
(45) 29/02/2020

(96) 13/03/2014 EP14727649.7

(97) 06/11/2019 EP2970390

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543 , US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) YEUNG, Kap-Sun; LANGLEY, David R.; BOY, Kenneth M.; SUN, Li-Qiang; MULL, Eric; GILLIS, Eric P.; SCOLA, Paul Michael; MILLER, Michael Matthew; ALLEN, Martin Patrick; MAPELLI, Claudio; BOWSHER, Michael S.; POIRIER, Maude A.; SANGHVI, Nishith; TENNEY, Daniel J.; ZHU, Juliang and REID, PatrickC.

(54) **МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА PD-1/PD-L1 И CD80(B7-1)PD-L1 ПРОТЕИН/ПРОТЕИН ИНТЕРАКЦИИ**

(57) 1 Соединение избрано од:
И
и нивна фармацевтски прифатлива сол.
има уште 10 патентни барања

(51) **C 07K 14/47, C 12N 9/12**

(11) **10080** (13) T1
(21) **2020/1** (22) 02/01/2020
(45) 29/02/2020

(30) 331909 P 06/05/2010 US

(96) 06/05/2011 EPA11720265.5

(97) 16/10/2019 EP2566505

(73) **Alphacore Pharma LLC 333 Parkland Plaza, Ann Arbor, MI 48103, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOMAN, Reynold; AUERBACH, Bruce. J. and KRAUSE, Brian

(54) **ИСПОРАКА НА ХОЛЕСТЕРИЛ ЕСТЕР НА СТЕРОИДОГЕНИ ТКИВА**

(57) 1 Лецитин: холестерол ацилтрансфераза (LCAT) за употреба во третманот на пациент што има состојба назначено со тоа, што функцијата на стероидогени ткива е намалена, каде што состојбата е акутна состојба селектирана од групата составена од инфекција, сепса, траума, изгореници, болест на црн дроб, трансплантација на орган, или труење со тешки метали.
има уште 9 патентни барања

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/50A 61K 31/437, A 61K 31/506, A 61P 35/00**

(11) **10072** (13) T1
(21) **2020/2** (22) 02/01/2020
(45) 29/02/2020

(30) 201762451971 P 30/01/2017 US;
201762523695 P 22/06/2017 US; 201762560304 P 19/09/2017 US and 201762592485 P 30/11/2017 US

(96) 29/01/2018 EPA18705097.6

(97) 23/10/2019 EP3494116


(73) **AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NISSINK, Johannes, Wilhelmus, Maria; BARLAAM, Bernard, Christophe; SCOTT, James, Stewart; YANG, Bin; MOSS, Thomas, Andrew and HUGHES, Samantha, Jayne

(54) **МОДУЛАТОРИ НА ЕСТРОГЕН РЕЦЕПТОР**

(57) 1 (R)-3-((1R,3R)-1-(5-Флуоро-2-(2-((3-флуоропропил)амино)етокси)-3-метилпиридин-4-ил)-3-метил-1,3,4,9-тетрахидро-2H-пиридо[3,4-b]индол-2-ил)-2-метилпропионска киселина,или негова фармацевтски прифатлива сол.



има уште 5 патентни барања

,

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) КодпоМеѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61P35/00	8C07D405/14	10081	T1
8A61K31/4436	8C07D417/06	10085	T1
8H04N19/147	8H04N19/96	10017	T1
8H04N19/176	8H04N19/96	10017	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	10019	T1
8C07K7/08	8C07K7/56	10091	T1
8B01F13/10	8C22B3/26	9960	T1
8C07C249/14	8C22B3/26	9960	T1
8F01N3/20	8B01D53/94	9964	T1
8A61K9/50	8A61K9/19	9965	T1
8A61K9/51	8A61K9/19	9965	T1
8A61P35/00	8A61K9/19	9965	T1
8A61P15/00	8A61K31/4985	10039	T1
8B05B1/20	8D01D1/09	10092	T1
8C12N15/82	8C12N15/82	10106	T1
8A61P31/04	8C07F9/6561	10047	T1
8B01D53/78	8B01D53/78	10048	T1
8C07J41/00	8C07J31/00	10050	T1
8C12N15/113	8C12N15/82	9997	T1
8C12P21/02	8C07K14/20	10057	T1
8C12N5/0789	8C07D487/04	10058	T1
8A61K31/145	8A61K38/08	9999	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	9999	T1
8A61K31/223	8C07K16/10	10060	T1
8A61K31/225	8C07K16/10	10060	T1
8A61P25/28	8C07K16/10	10060	T1
8A61P19/02	8C07D487/04	10110	T1
8C07D277/56	8C07D277/56	10061	T1
8A61K31/568	8A61K31/568	10063	T1
8A61P43/00	8A61K31/568	10063	T1
8A61K35/76	8A61K9/00	10065	T1
8A61K47/02	8A61K9/00	10065	T1
8A61K47/40	8A61K9/00	10065	T1

8C07H21/02	8A61K9/127	10066	T1
8C07K7/08	8C07K7/06	10067	T1
8C07D405/12	8C07D403/04	10068	T1
8A61K31/7072	8C07H19/00	10069	T1
8A61P1/16	8A61K31/33	10076	T1
8A61P25/16	8C07D495/04	10077	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	9980	T1
8B41M3/14	8G02B27/22	9973	T1
8A61P35/00	8C07D405/12	10028	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	10080	T1
8A61K48/00	8C12N15/113	9986	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	9986	T1
8C07D401/12	8A61K9/20	9992	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	10103	T1
8A61K31/4015	8C07D401/04	10004	T1
8C07D403/04	8C07D401/04	10004	T1
8C07D405/04	8C07D401/04	10004	T1
8A61K31/7088	8C12N15/11	10021	T1
8C02F1/66	8C02F1/00	10022	T1
8C02F5/14	8C02F1/00	10022	T1
8E04H4/12	8C02F1/00	10022	T1
8D06M16/00	8C12P17/16	10040	T1
8D06P5/15	8C12P17/16	10040	T1
8A61P25/00	8C07D471/04	10024	T1
8A61P35/02	8A61K31/4748	10107	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	10108	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	9971	T1
8A61K38/28	8A61P3/10	10045	T1
8A47C7/74	8A47C21/04	10102	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	10051	T1
8C07K16/32	8A61K39/395	10051	T1
8C07D495/20	8C07D495/20	9969	T1
8H04N19/176	8H04N19/176	10003	T1
8H04N19/196	8H04N19/176	10003	T1



8C07D215/56	8C07D215/56	10005	T1
8A61K31/4985	8C07D241/08	10052	T1
8C12N15/63	8A61K39/00	10053	T1
8A61K9/08	8A61K31/537	10054	T1
8A61K47/36	8A61K9/00	10010	T1
8A61K45/06	8A61K47/26	10013	T1
8D06F39/02	8D06F39/02	10062	T1
8A61L27/06	8A61L27/04	10014	T1
8C02F103/28	8C02F1/50	10070	T1
8A61P35/00	8C07D413/14	9978	T1
8C07D413/14	8C07D413/14	9978	T1
8A61K39/00	8A61P35/00	10088	T1
8A61M5/32	8A61M5/20	10090	T1
8A61K31/527	8A61K31/44	10093	T1
8B32B27/30	8B29C63/00	10096	T1
8F28D21/00	8F28F21/06	10098	T1
8A61K31/542	8A61K31/542	10100	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	9990	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	10059	T1
8A61P13/00	8C07D417/06	10085	T1
8H04N19/122	8H04N19/96	10017	T1
8H04N19/129	8H04N19/96	10017	T1
8C07H21/04	8C07H21/04	10018	T1
8A61K31/53	8C07D251/22	10020	T1
8A61P27/06	8C07D251/22	10020	T1
8A61P35/00	8C07D251/22	10020	T1
8C07D401/12	8C07D251/22	10020	T1
8C07D405/12	8C07D251/22	10020	T1
8A61P7/02	8A61K9/20	10086	T1
8G01N33/68	8C07K7/56	10091	T1
8C22B3/00	8C22B3/26	9960	T1
8F16D65/00	8F16D55/226	9961	T1
8C12N15/70	8C07K16/24	9963	T1
8B01D53/94	8B01D53/94	9964	T1
8B01J23/44	8B01D53/94	9964	T1
8A61K31/337	8A61K9/19	9965	T1
8E04B1/343	8E04H5/02	9966	T1
8E04H9/02	8E04H5/02	9966	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	9996	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	9996	T1
8B29L31/00	8B65B29/00	9998	T1

8A61K39/40	8C07K14/20	10057	T1
8C07K14/20	8C07K14/20	10057	T1
8C07K16/12	8C07K14/20	10057	T1
8C12N15/63	8C07K14/20	10057	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	10058	T1
8A61K38/17	8A61K38/08	9999	T1
8A61L15/46	8A61K38/08	9999	T1
8A61K31/194	8C07K16/10	10060	T1
8A61K31/221	8C07K16/10	10060	T1
8A61K39/42	8C07K16/10	10060	T1
8A61K31/13	8A61K31/13	10111	T1
8A61K31/7016	8A61K31/568	10063	T1
8C07D249/18	8C07C253/04	10064	T1
8C07D401/04	8C07D403/04	10068	T1
8C07D403/04	8C07D403/04	10068	T1
8A61K31/675	8C07H19/00	10069	T1
8C07D471/04	8C07H19/00	10069	T1
8F28D21/00	8F28D21/00	10074	T1
8A61K31/33	8A61K31/33	10076	T1
8C07D405/12	8C07D405/12	10028	T1
8B28B13/02	8B28B13/02	10029	T1
8C12N9/12	8C07K14/47	10080	T1
8C04B28/10	8C04B28/10	10031	T1
8B29C45/26	8B29C45/26	10035	T1
8G06Q10/08	8G06Q10/08	9987	T1
8A61K31/433	8C07D417/08	9989	T1
8A61K9/12	8A61K31/538	9991	T1
8G01F15/06	8G01F15/06	10036	T1
8C07D401/04	8C07D401/14	10103	T1
8C12P19/04	8C12P19/02	10105	T1
8A61B5/145	8A63H27/10	9993	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10037	T1
8C07D405/14	8C07D401/04	10004	T1
8C07D417/12	8C07D401/04	10004	T1
8C02F1/76	8C02F1/00	10022	T1
8C12P17/16	8C12P17/16	10040	T1
8C07K16/24	8A61K39/00	10023	T1
8A61P11/14	8A61K31/4985	10025	T1
8A61P35/00	8A61K35/74	10108	T1
8A61K47/26	8A61K38/48	9970	T1
8A61P17/00	8A61K38/48	9970	T1

8A61P9/06	8A61K38/48	9970	T1
8A61P31/12	8C07D405/14	10001	T1
8A61P35/00	8C07D405/14	10001	T1
8A47C20/02	8A47C21/04	10102	T1
8A61N1/40	8A47C21/04	10102	T1
8G21B1/05	8G21B1/05	9968	T1
8G21B1/15	8G21B1/05	9968	T1
8A61K31/4545	8C07D401/06	10006	T1
8A61K47/26	8A61K31/537	10054	T1
8A61K31/58	8A61K31/46	10008	T1
8A61K31/606	8A61K9/00	10010	T1
8A61K47/32	8A61K9/00	10010	T1
8A61K9/28	8A61K9/00	10010	T1
8C02F1/50	8C02F1/50	10070	T1
8A61K31/501	8C07D471/04	10072	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10072	T1
8A61P35/00	8A61P35/00	10088	T1
8A61K31/4704	8A61K31/4704	9994	T1
8A61K31/4709	8A61K31/4704	9994	T1
8C07D401/14	8A61K31/4704	9994	T1
8C07D487/04	8A61K31/519	10094	T1
8C12M1/00	8D21C7/08	10095	T1
8D21C3/06	8D21C7/08	10095	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	10097	T1
8E02D29/14	8E02D29/14	10099	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10059	T1
8A61K31/4433	8C07D405/14	10081	T1
8C07D405/10	8C07D405/10	10082	T1
8G07C15/00	8G07C15/00	10084	T1
8A61P11/00	8C07D417/06	10085	T1
8C07K16/08	8A61K39/395	10019	T1
8A61P19/02	8C07D251/22	10020	T1
8B01J20/14	8C22B3/26	9960	T1
8F01N3/10	8B01D53/94	9964	T1
8B05B1/14	8D01D1/09	10092	T1
8D01D1/09	8D01D1/09	10092	T1
8A61K39/395	8A61K39/00	10044	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	9996	T1
8B01D53/50	8B01D53/78	10048	T1
8A61K31/567	8C07J31/00	10050	T1
8C12N15/82	8C12N15/82	9997	T1

8B29C65/02	8B65B29/00	9998	T1
8B65B51/22	8B65B29/00	9998	T1
8B65B51/26	8B65B29/00	9998	T1
8A61K39/02	8C07K14/20	10057	T1
8C12N1/21	8C07K14/20	10057	T1
8C07D405/02	8A01N43/40	10000	T1
8A61P25/00	8A61K31/13	10111	T1
8A61P19/06	8C07D277/56	10061	T1
8A61K31/437	8A61K31/568	10063	T1
8A01N43/707	8C07C253/04	10064	T1
8A61K31/7105	8A61K9/127	10066	T1
8A61K48/00	8A61K9/127	10066	T1
8C07D401/14	8C07D403/04	10068	T1
8C07D473/34	8C07H19/00	10069	T1
8C07H19/16	8C07H19/00	10069	T1
8A61P35/00	8C07D495/04	9958	T1
8F21V33/00	8H05B37/02	10073	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	10077	T1
8C10G2/00	8C10J3/66	9972	T1
8F01K23/06	8C10J3/66	9972	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9980	T1
8G06T17/00	8G02B27/22	9973	T1
8A61P35/02	8C07D405/12	10028	T1
8A01G13/10	8A01M99/00	10030	T1
8A01M99/00	8A01M99/00	10030	T1
8G06F9/50	8G06F9/50	10032	T1
8C07D239/52	8C07D239/52	9988	T1
8C07D417/08	8C07D417/08	9989	T1
8A61K31/47	8A61K31/538	9991	T1
8A61K31/538	8A61K31/538	9991	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	10103	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	10004	T1
8C07D207/277	8C07D401/04	10004	T1
8C07D413/12	8C07D401/04	10004	T1
8A61K9/20	8A61K31/4985	10025	T1
8A61K31/573	8A61K31/4748	10107	T1
8A61P11/06	8A61K35/74	10108	T1
8A61P25/28	8A61K35/74	10108	T1
8A61P29/00	8A61K35/74	10108	T1
8C12N1/20	8A61K35/74	10108	T1
8A61K47/10	8A61K38/48	9970	T1



8A61K47/20	8A61K38/48	9970	T1
8A61P13/00	8A61K38/48	9970	T1
8A61P3/10	8A61P3/10	10045	T1
8A61K31/4439	8A61K31/4439	10109	T1
8A61K31/519	8A61K31/4439	10109	T1
8A61K9/28	8A61K31/4439	10109	T1
8A61P29/00	8C07D405/14	10001	T1
8C07D401/12	8C07D405/14	10001	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	10001	T1
8C12N9/24	8A61K39/395	10051	T1
8A61P11/12	8C07D215/56	10005	T1
8C07D471/10	8C07D401/06	10006	T1
8A61K31/537	8A61K31/537	10054	T1
8A61K31/46	8A61K31/46	10008	T1
8H01L35/24	8H01L35/24	10009	T1
8C07K16/28	8A61P35/00	10012	T1
8A61K47/26	8A61K47/26	10013	T1
8A61K9/70	8A61K47/26	10013	T1
8C11D7/50	8D06F39/02	10062	T1
8A61L31/02	8A61L27/04	10014	T1
8F01N1/16	8F01N1/02	9976	T1
8C02F1/68	8C02F1/50	10070	T1
8A61P37/00	8C07K16/28	10071	T1
8E01H5/06	8E01H5/06	9977	T1
8A61K31/422	8C07D413/14	9978	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	9983	T1
8E01B2/00	8E01B2/00	9985	T1
8E01D19/06	8E01B2/00	9985	T1
8A61K31/44	8A61K31/44	10093	T1
8A61P17/00	8A61K31/519	10094	T1
8A61P35/00	8A61K31/519	10094	T1
8B29D7/01	8B29C63/00	10096	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	10097	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	10042	T1
8A61K31/4155	8C07D417/06	10085	T1
8A61P29/00	8C07D417/06	10085	T1
8H04N19/96	8H04N19/96	10017	T1
8A61P25/00	8C07D251/22	10020	T1
8C07D251/22	8C07D251/22	10020	T1
8C07D401/10	8C07D251/22	10020	T1
8A61K31/4545	8A61K9/20	10086	T1

8B01D15/02	8C22B3/26	9960	T1
8B01J20/16	8C22B3/26	9960	T1
8C22B3/12	8C22B3/26	9960	T1
8C22B3/24	8C22B3/26	9960	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9962	T1
8A61K47/32	8A61K9/19	9965	T1
8A61K9/10	8A61K9/19	9965	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	10026	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	10026	T1
8A61K31/519	8A61K31/4985	10039	T1
8D01D1/06	8D01D1/09	10092	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	9995	T1
8C07F9/6561	8C07F9/6561	10047	T1
8A61K31/573	8C07J31/00	10050	T1
8C07J31/00	8C07J31/00	10050	T1
8C07K14/415	8C12N15/82	9997	T1
8B65B1/02	8B65B29/00	9998	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	10055	T1
8A61K9/08	8A61K39/395	10055	T1
8C07K19/00	8C07K14/20	10057	T1
8A61K31/5377	8C07D487/04	10058	T1
8A61K35/12	8C07D487/04	10058	T1
8A01N43/54	8A01N43/40	10000	T1
8A61K31/713	8C12N15/113	10049	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	10049	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	10110	T1
8A61K31/216	8A61K31/568	10063	T1
8C07C255/42	8C07C253/04	10064	T1
8C07D471/04	8C07D403/04	10068	T1
8A61K31/4192	8C07H19/00	10069	T1
8A61K31/7068	8C07H19/00	10069	T1
8F28F21/06	8F28D21/00	10074	T1
8A61K31/202	8A61K31/202	10078	T1
8C07C29/151	8C10J3/66	9972	T1
8B28B7/44	8C04B28/10	10031	T1
8C12N15/63	8C12N15/113	9986	T1
8C12Q1/18	8C12Q1/18	10034	T1
8B60P3/00	8G06Q10/08	9987	T1
8A61P35/00	8C07D417/08	9989	T1
8A61P25/28	8C07D513/04	10104	T1
8C07D513/04	8C07D513/04	10104	T1



8A61K39/395	8C07K16/28	10037	T1
8C02F1/00	8C02F1/00	10022	T1
8C02F1/50	8C02F1/00	10022	T1
8C12P1/04	8C12P17/16	10040	T1
8A61K39/395	8A61K39/00	10023	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10024	T1
8A61K31/4985	8A61K31/4985	10025	T1
8A61P21/00	8A61K38/48	9970	T1
8A47C17/58	8A47C21/04	10102	T1
8A61K31/438	8C07D495/20	9969	T1
8H04N19/593	8H04N19/176	10003	T1
8A61K31/47	8C07D215/56	10005	T1
8A61K31/4439	8C07D401/06	10006	T1
8A61K31/496	8C07D401/06	10006	T1
8C07D205/04	8C07D401/06	10006	T1
8A61K31/7008	8A61K31/7008	10007	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	10053	T1
8H01L37/00	8H01L35/24	10009	T1
8A61K31/55	8A61K47/26	10013	T1
8A61L31/16	8A61L27/04	10014	T1
8F01N1/02	8F01N1/02	9976	T1
8F02B75/22	8F01N1/02	9976	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	10087	T1
8A61P7/02	8A61K9/20	10087	T1
8A61M5/31	8A61M5/20	10090	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	9983	T1
8A61P35/00	8A61K31/4704	9994	T1
8C07D401/12	8A61K31/4704	9994	T1
8F28F21/06	8F28F21/06	10098	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	10043	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	10101	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	9990	T1
8A61K31/5377	8C07D405/14	10081	T1
8C07D487/04	8C07D405/10	10082	T1
8A61K31/337	8A61K31/337	10083	T1
8A61P35/00	8A61K31/337	10083	T1
8A61K31/5355	8C07D417/06	10085	T1
8C07D277/56	8C07D417/06	10085	T1
8H04N19/119	8H04N19/96	10017	T1
8H04N19/61	8H04N19/96	10017	T1
8C07D401/04	8C07D251/22	10020	T1

8A61K38/12	8C07K7/56	10091	T1
8F16D55/226	8F16D55/226	9961	T1
8F16D65/095	8F16D55/226	9961	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	9963	T1
8C12P21/02	8C07K16/24	9963	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	10026	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	10026	T1
8D01D4/06	8D01D1/09	10092	T1
8C12N15/01	8C12N15/82	10106	T1
8A61K31/4166	8A61K31/519	9995	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	9996	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	9996	T1
8C07D239/84	8C07D239/84	10046	T1
8B29C65/00	8B65B29/00	9998	T1
8B65B51/30	8B65B29/00	9998	T1
8B65B61/06	8B65B29/00	9998	T1
8A61K39/00	8C07K14/20	10057	T1
8A61P7/00	8C07D487/04	10058	T1
8A01N25/32	8A01N43/40	10000	T1
8A01N43/40	8A01N43/40	10000	T1
8A61K45/06	8C07K16/10	10060	T1
8C07K16/10	8C07K16/10	10060	T1
8A61K31/4192	8C07C253/04	10064	T1
8A61K47/12	8A61K9/00	10065	T1
8C07K7/06	8C07K7/06	10067	T1
8C07D405/14	8C07D403/04	10068	T1
8C07H19/14	8C07H19/00	10069	T1
8C12N9/99	8C07H19/00	10069	T1
8A61K31/4365	8C07D495/04	9958	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	10075	T1
8A61K31/407	8C07D495/04	10077	T1
8C12N15/11	8C07K16/28	9980	T1
8G02B27/22	8G02B27/22	9973	T1
8C12N15/74	8C07K14/195	9974	T1
8A61K31/4045	8A61K31/4045	10027	T1
8A61P25/00	8A61K31/4045	10027	T1
8A01K67/033	8A01M99/00	10030	T1
8A01N47/36	8C07D239/52	9988	T1
8A01P13/00	8C07D239/52	9988	T1
8A01P21/00	8C07D239/52	9988	T1
8A61K35/02	8C07K16/28	10037	T1



8A61K35/39	8C12N5/071	10038	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	10004	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	10023	T1
8A61P3/10	8C07D471/04	10024	T1
8A61K31/4748	8A61K31/4748	10107	T1
8A61P27/02	8A61K35/74	10108	T1
8A61K38/48	8A61K38/48	9970	T1
8A61K47/02	8A61K38/48	9970	T1
8A61P25/00	8A61K38/48	9970	T1
8A61P25/24	8A61K38/48	9970	T1
8A61K9/20	8A61K31/4439	10109	T1
8A61F7/00	8A47C21/04	10102	T1
8A61H15/00	8A47C21/04	10102	T1
8H04N19/124	8H04N19/176	10003	T1
8H04N19/44	8H04N19/176	10003	T1
8C07D241/08	8C07D241/08	10052	T1
8C12N15/67	8A61K39/00	10053	T1
8A61K9/00	8A61K31/537	10054	T1
8A61P11/00	8A61K31/46	10008	T1
8H01L35/26	8H01L35/24	10009	T1
8C11D3/386	8D06F39/02	10062	T1
8C11D7/32	8D06F39/02	10062	T1
8A61L27/54	8A61L27/04	10014	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10071	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	10072	T1
8A61K31/506	8C07D471/04	10072	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	10072	T1
8A61P11/00	8C07D413/14	9978	T1
8A61P31/12	8C07D413/14	9978	T1
8A61K31/4725	8C07D401/14	9983	T1
8A61P37/00	8C07D401/14	9983	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	9983	T1
8C07D311/74	8C07D311/74	9984	T1
8B29C63/00	8B29C63/00	10096	T1
8E06B1/34	8B29C63/00	10096	T1
8A61K31/606	8A61K9/20	10097	T1
8A61K31/53	8C07D487/04	10042	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	10101	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	9990	T1
8A61K31/5377	8C07D417/06	10085	T1
8A61K39/00	8C07H21/04	10018	T1

8C07D403/10	8C07D251/22	10020	T1
8B01J20/06	8C22B3/26	9960	T1
8B01J20/20	8C22B3/26	9960	T1
8C07K14/72	8C07K16/28	9962	T1
8A61K47/10	8A61K9/19	9965	T1
8E04C3/34	8E04H5/02	9966	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	10026	T1
8D01D5/00	8D01D1/09	10092	T1
8A61K31/277	8A61K31/519	9995	T1
8A61K31/58	8A61K31/519	9995	T1
8G01N33/48	8A61K39/00	10044	T1
8A61K31/517	8C07D239/84	10046	T1
8A61K31/675	8C07F9/6561	10047	T1
8B29C65/08	8B65B29/00	9998	T1
8B65B61/12	8B65B29/00	9998	T1
8A61K39/39	8C07K14/20	10057	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	10058	T1
8A61L27/54	8A61K38/08	9999	T1
8A61L31/16	8A61K38/08	9999	T1
8A61P31/04	8A61K38/08	9999	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	10110	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	10110	T1
8A61K31/426	8C07D277/56	10061	T1
8A61K31/198	8A61K31/568	10063	T1
8A61P25/00	8A61K31/568	10063	T1
8A61K47/26	8A61K9/00	10065	T1
8A61K9/08	8A61K9/00	10065	T1
8A61P31/14	8C07H19/00	10069	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	9958	T1
8C10J3/66	8C10J3/66	9972	T1
8C12N15/63	8C07K16/28	9980	T1
8B41M3/06	8G02B27/22	9973	T1
8C12N15/70	8C07K14/195	9974	T1
8B09B3/00	8C04B28/10	10031	T1
8H04L29/08	8G06F9/50	10032	T1
8A01K67/027	8C12N15/113	9986	T1
8A61K31/7105	8C12N15/113	9986	T1
8C07D405/12	8C07D401/14	10103	T1
8A61K31/542	8C07D513/04	10104	T1
8C12P19/02	8C12P19/02	10105	T1
8C12N5/02	8C12N5/071	10038	T1



8A61K31/402	8C07D401/04	10004	T1
8A61K31/4025	8C07D401/04	10004	T1
8C07D401/12	8C07D401/04	10004	T1
8C07D413/10	8C07D401/04	10004	T1
8C02F1/78	8C02F1/00	10022	T1
8G01N33/48	8A61K39/00	10023	T1
8A61P25/28	8C07D471/04	10024	T1
8A61K39/395	8A61K31/4748	10107	T1
8A61P1/00	8A61K35/74	10108	T1
8A61K31/4709	8C07D405/14	10001	T1
8A23L3/3454	8A23L3/3454	10002	T1
8A47C21/04	8A47C21/04	10102	T1
8A61K31/397	8C07D401/06	10006	T1
8A61K31/506	8C07D401/06	10006	T1
8A61P27/04	8A61K31/7008	10007	T1
8A61K47/18	8A61K31/537	10054	T1
8A61L27/28	8A61L27/04	10014	T1
8A61P29/00	8A61K38/17	9975	T1
8C02F1/72	8C02F1/50	10070	T1
8C07K16/28	8A61P35/00	10088	T1
8A61K31/4709	8C07D401/14	9983	T1
8A01N1/02	8C07D311/74	9984	T1
8C07D471/04	8A61K31/4704	9994	T1
8A61P27/02	8A61K31/519	10094	T1
8A61P29/00	8A61K31/519	10094	T1
8C12M1/33	8D21C7/08	10095	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	10043	T1
8C07D498/04	8C07D471/04	10043	T1
8C07K14/54	8A61K39/395	10101	T1
8A61K31/4545	8C07D405/14	10081	T1
8A61K31/541	8C07D405/10	10082	T1
8A61K31/381	8C07D417/06	10085	T1
8A61K31/4535	8C07D417/06	10085	T1
8H04N19/196	8H04N19/96	10017	T1
8H04N19/70	8H04N19/96	10017	T1
8A61P17/00	8C07D251/22	10020	T1
8A61P25/28	8C07D251/22	10020	T1
8A61P9/10	8C07D251/22	10020	T1
8C07K7/56	8C07K7/56	10091	T1
8C22B3/26	8C22B3/26	9960	T1
8C22B3/30	8C22B3/26	9960	T1

8C12N9/48	8C07K16/24	9963	T1
8E04B1/348	8E04H5/02	9966	T1
8F16F15/04	8E04H5/02	9966	T1
8A61K31/4985	8A61K31/4985	10039	T1
8D01D4/02	8D01D1/09	10092	T1
8C07K14/415	8C12N15/82	10106	T1
8A61P35/00	8A61K31/519	9995	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	10044	T1
8C07F9/60	8C07F9/6561	10047	T1
8A61P5/36	8C07J31/00	10050	T1
8B65B1/06	8B65B29/00	9998	T1
8B65B29/00	8B65B29/00	9998	T1
8B65B59/00	8B65B29/00	9998	T1
8C12N15/62	8C07K14/20	10057	T1
8A61P31/00	8A61K38/08	9999	T1
8A01N37/34	8C07C253/04	10064	T1
8A61P33/00	8C07C253/04	10064	T1
8C07C253/04	8C07C253/04	10064	T1
8A61K47/18	8A61K9/00	10065	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	10065	T1
8C07D403/14	8C07D403/04	10068	T1
8A61K31/506	8C07H19/00	10069	T1
8C07H19/00	8C07H19/00	10069	T1
8C07H19/06	8C07H19/00	10069	T1
8A61P3/06	8A61K31/202	10078	T1
8A61K31/202	8A61K31/202	10079	T1
8A61P3/06	8A61K31/202	10079	T1
8F23J15/06	8C10J3/66	9972	T1
8C07K14/195	8C07K14/195	9974	T1
8C07D209/14	8A61K31/4045	10027	T1
8C07H21/02	8C12N15/113	9986	T1
8B29C45/73	8B29C45/26	10035	T1
8B29L31/00	8B29C45/26	10035	T1
8B60P3/025	8G06Q10/08	9987	T1
8A61P31/00	8A61K31/538	9991	T1
8C12P19/12	8C12P19/02	10105	T1
8C12N5/071	8C12N5/071	10038	T1
8C12P21/02	8C12N5/071	10038	T1
8A61P21/00	8C12N15/11	10021	T1
8C12N15/11	8C12N15/11	10021	T1
8C02F1/44	8C02F1/00	10022	T1

8A61P35/00	8C07D471/04	10024	T1
8A61K31/675	8A61K31/4748	10107	T1
8A61K47/34	8A61K38/48	9970	T1
8A61P29/00	8A61K38/48	9970	T1
8A61K31/5585	8A61P3/10	10045	T1
8A61K47/12	8A61K31/4439	10109	T1
8A61K31/7088	8A61K31/7088	9959	T1
8A61P17/06	8C07D495/20	9969	T1
8A61P37/00	8C07D495/20	9969	T1
8C07B59/00	8C07D215/56	10005	T1
8A61K31/445	8C07D401/06	10006	T1
8C07D401/06	8C07D401/06	10006	T1
8C07D401/12	8C07D401/06	10006	T1
8C07K16/30	8A61K31/537	10054	T1
8A61P35/00	8A61P35/00	10012	T1
8A61K9/00	8A61K47/26	10013	T1
8A61L27/04	8A61L27/04	10014	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	9975	T1
8A61K31/4545	8A61K9/20	10087	T1
8A61M15/00	8A61M15/00	9979	T1
8A61M5/20	8A61M5/20	10090	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	9983	T1
8B01J3/02	8D21C7/08	10095	T1
8C02F1/02	8D21C7/08	10095	T1
8D21C1/02	8D21C7/08	10095	T1
8E05B35/00	8E02D29/14	10099	T1
8E05C3/12	8E02D29/14	10099	T1
8A61P25/28	8A61K31/542	10100	T1
8A61K31/661	8C07D487/04	10042	T1
8C07F9/09	8C07D487/04	10042	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	10043	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	10043	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	10101	T1
8A61K31/496	8C07D405/14	10081	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	10081	T1
8A61K31/5355	8C07D405/10	10082	T1
8A61K31/519	8A61K31/337	10083	T1
8A61K31/4025	8C07D417/06	10085	T1
8C07D417/06	8C07D417/06	10085	T1
8A61P43/00	8C07D251/22	10020	T1
8C07D471/10	8C07D251/22	10020	T1

8A61K9/20	8A61K9/20	10086	T1
8B01F17/00	8C22B3/26	9960	T1
8C07C249/08	8C22B3/26	9960	T1
8B01J23/42	8B01D53/94	9964	T1
8A61K47/26	8A61K9/19	9965	T1
8A61K9/19	8A61K9/19	9965	T1
8E04B1/35	8E04H5/02	9966	T1
8E04B1/41	8E04H5/02	9966	T1
8E04B1/98	8E04H5/02	9966	T1
8E04H5/02	8E04H5/02	9966	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10026	T1
8A61K31/568	8A61K31/4985	10039	T1
8B05B5/025	8D01D1/09	10092	T1
8A01H5/00	8C12N15/82	10106	T1
8A61K31/5025	8A61K31/519	9995	T1
8A61P13/08	8A61K31/519	9995	T1
8A61P31/22	8C07D239/84	10046	T1
8B29C65/74	8B65B29/00	9998	T1
8A61L15/44	8A61K38/08	9999	T1
8A61L29/16	8A61K38/08	9999	T1
8A61K31/155	8C07K16/10	10060	T1
8A61K47/10	8A61K9/00	10065	T1
8C12N15/86	8A61K9/00	10065	T1
8A61K9/127	8A61K9/127	10066	T1
8C07K14/81	8C07K7/06	10067	T1
8A61K31/4184	8C07H19/00	10069	T1
8A61K31/522	8C07H19/00	10069	T1
8A61K31/708	8C07H19/00	10069	T1
8H05B37/02	8H05B37/02	10073	T1
8F02C3/28	8C10J3/66	9972	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	9980	T1
8C12N9/10	8C07K16/28	9980	T1
8B42D15/00	8G02B27/22	9973	T1
8A61K31/5377	8C07D405/12	10028	T1
8A61P11/00	8A61K31/538	9991	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9992	T1
8C07D211/98	8C07D401/14	10103	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	10103	T1
8A63H27/10	8A63H27/10	9993	T1
8C12N5/073	8C12N5/071	10038	T1
8C07D401/06	8C07D401/04	10004	T1

8C07D403/12	8C07D401/04	10004	T1
8C07D405/12	8C07D401/04	10004	T1
8C07D409/12	8C07D401/04	10004	T1
8C12N15/113	8C12N15/11	10021	T1
8C02F103/42	8C02F1/00	10022	T1
8A61K31/4745	8C07D471/04	10024	T1
8A61P25/18	8C07D471/04	10024	T1
8A61P35/02	8C07D471/04	10024	T1
8A61K31/65	8A61K31/4748	10107	T1
8A61P35/00	8A61K31/4748	10107	T1
8A61P19/02	8A61K35/74	10108	T1
8A61K47/18	8A61K38/48	9970	T1
8A61K47/22	8A61K38/48	9970	T1
8A61H15/02	8A47C21/04	10102	T1
8C12N15/113	8A61K31/7088	9959	T1
8H04N19/463	8H04N19/176	10003	T1
8A61K31/438	8C07D401/06	10006	T1
8A61K31/4427	8C07D401/06	10006	T1
8A61K31/501	8C07D401/06	10006	T1
8A61K31/7016	8A61K31/7008	10007	T1
8A61K9/00	8A61K31/7008	10007	T1
8A61P11/00	8C07D241/08	10052	T1
8C07D487/04	8C07D241/08	10052	T1

8C07D495/04	8C07D241/08	10052	T1
8A61K9/19	8A61K31/537	10054	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	10010	T1
8B24C1/00	8B24C1/00	10011	T1
8A61L31/08	8A61L27/04	10014	T1
8F01N1/06	8F01N1/02	9976	T1
8C02F1/76	8C02F1/50	10070	T1
8D21C9/16	8C02F1/50	10070	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	10071	T1
8A61P37/00	8C07D413/14	9978	T1
8F25B27/00	8F25B27/00	10089	T1
8C07D401/10	8C07D401/14	9983	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	9983	T1
8A61P35/00	8A61K31/44	10093	T1
8C07D491/14	8A61K31/44	10093	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	10094	T1
8D21C7/08	8D21C7/08	10095	T1
8A61P11/00	8C07D487/04	10042	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	10042	T1
8A61P43/00	8C07D487/04	10042	T1
8C07K14/705	8A61K39/395	10101	T1
8C07K14/715	8A61K39/395	10101	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носителнаправотонапатент

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	A 61K 35/74	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 1/00	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 11/06	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 19/02	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	C 12N 1/20	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 27/02	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 29/00	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 35/00	MK/P/2019/0977	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 25/28	MK/P/2019/0977	T1
A.Y.LABORATORIES LTD.	C 02F 1/50	MK/P/2019/0975	T1
A.Y.LABORATORIES LTD.	C 02F 1/68	MK/P/2019/0975	T1
A.Y.LABORATORIES LTD.	C 02F 1/72	MK/P/2019/0975	T1
A.Y.LABORATORIES LTD.	C 02F 1/76	MK/P/2019/0975	T1
A.Y.LABORATORIES LTD.	C 02F 103/28	MK/P/2019/0975	T1
A.Y.LABORATORIES LTD.	D 21C 9/16	MK/P/2019/0975	T1
AG Inc.	F 21V 33/00	MK/P/2019/1021	T1
AG Inc.	H 05B 37/02	MK/P/2019/1021	T1
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/14	MK/P/2019/0180	T1
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2019/0180	T1
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0180	T1
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/14	MK/P/2019/0180	T1
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 405/12	MK/P/2019/0180	T1
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 403/04	MK/P/2019/0180	T1
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 401/14	MK/P/2019/0180	T1
Ablynx N.V.	A 61K 39/395	MK/P/2018/1092	T1
Ablynx N.V.	C 07K 16/08	MK/P/2018/1092	T1
Ablynx NV	A 61K 39/395	MK/P/2019/0497	T1
Ablynx NV	A 61K 9/08	MK/P/2019/0497	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 9/51	MK/P/2019/0763	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 9/50	MK/P/2019/0763	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 9/19	MK/P/2019/0763	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 9/10	MK/P/2019/0763	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61P 35/00	MK/P/2019/0763	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 47/26	MK/P/2019/0763	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 47/10	MK/P/2019/0763	T1



Abraxis BioScience, LLC	A 61K 31/337	MK/P/2019/0763	T1
Abraxis BioScience, LLC	A 61K 47/32	MK/P/2019/0763	T1
Acail Gas,S.A.	G 01F 15/06	MK/P/2019/0703	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	A 61K 31/517	MK/P/2019/0487	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	C 07D 239/84	MK/P/2019/0487	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	A 61P 31/22	MK/P/2019/0487	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 1/02	MK/P/2018/1069	T1
Akrapovic d.d.	F 02B 75/22	MK/P/2018/1069	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 1/16	MK/P/2018/1069	T1
Akrapovic d.d.	F 01N 1/06	MK/P/2018/1069	T1
Allakos Inc.	A 61P 37/00	MK/P/2019/0973	T1
Allakos Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0973	T1
Allakos Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0973	T1
Allergan, Inc.	A 61K 47/20	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61K 47/22	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61K 47/26	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61K 47/34	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61P 13/00	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61P 17/00	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61P 21/00	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61P 25/24	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61P 29/00	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61P 9/06	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61K 47/18	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61K 47/10	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61K 38/48	MK/P/2019/0937	T1
Allergan, Inc.	A 61K 47/02	MK/P/2019/0937	T1
Alphacore Pharma LLC	C 07K 14/47	MK/P/2020/0001	T1
Alphacore Pharma LLC	C 12N 9/12	MK/P/2020/0001	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 31/202	MK/P/2019/1029	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61P 3/06	MK/P/2019/1029	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61P 3/06	MK/P/2019/1030	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 31/202	MK/P/2019/1030	T1
Amgen Inc.	C 07K 14/72	MK/P/2019/0759	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0759	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/30	MK/P/2019/0942	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0942	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0942	T1
Amgen Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0942	T1
Amgen Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0942	T1

Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/28	MK/P/2019/0738	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	A 61K 39/395	MK/P/2019/0738	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/0738	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2019/0738	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/46	MK/P/2019/0738	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/30	MK/P/2019/0738	T1
AstraZeneca AB	A 61K 39/00	MK/P/2019/0205	T1
AstraZeneca AB	A 61K 39/395	MK/P/2019/0205	T1
AstraZeneca AB	C 07K 16/24	MK/P/2019/0205	T1
AstraZeneca AB	G 01N 33/48	MK/P/2019/0205	T1
AstraZeneca AB	A 61K 39/395	MK/P/2019/0481	T1
AstraZeneca AB	G 01N 33/48	MK/P/2019/0481	T1
AstraZeneca AB	A 61K 39/00	MK/P/2019/0481	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/277	MK/P/2019/0941	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/4166	MK/P/2019/0941	T1
AstraZeneca AB	A 61P 35/00	MK/P/2019/0941	T1
AstraZeneca AB	A 61P 13/08	MK/P/2019/0941	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/58	MK/P/2019/0941	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/519	MK/P/2019/0941	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/5025	MK/P/2019/0941	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/437	MK/P/2020/0002	T1
AstraZeneca AB	A 61P 35/00	MK/P/2020/0002	T1
AstraZeneca AB	C 07D 471/04	MK/P/2020/0002	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/501	MK/P/2020/0002	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/506	MK/P/2020/0002	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/337	MK/P/2019/0970	T1
AstraZeneca AB	A 61K 31/519	MK/P/2019/0970	T1
AstraZeneca AB	A 61P 35/00	MK/P/2019/0970	T1
Astrazeneca AB	C 07D 498/04	MK/P/2019/0483	T1
Astrazeneca AB	C 07D 487/04	MK/P/2019/0483	T1
Astrazeneca AB	C 07D 471/04	MK/P/2019/0483	T1
Astrazeneca AB	A 61P 35/00	MK/P/2019/0483	T1
Astrazeneca AB	A 61K 31/437	MK/P/2019/0483	T1
Aventis Agriculture	A 01N 37/34	MK/P/2019/0152	T1
Aventis Agriculture	A 01N 43/707	MK/P/2019/0152	T1
Aventis Agriculture	A 61K 31/4192	MK/P/2019/0152	T1
Aventis Agriculture	C 07D 249/18	MK/P/2019/0152	T1
Aventis Agriculture	C 07C 253/04	MK/P/2019/0152	T1
Aventis Agriculture	C 07C 255/42	MK/P/2019/0152	T1
Aventis Agriculture	A 61P 33/00	MK/P/2019/0152	T1
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	C 12N 15/01	MK/P/2019/0958	T1



BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	C 12N 15/82	MK/P/2019/0958	T1
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	C 07K 14/415	MK/P/2019/0958	T1
BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	A 01H 5/00	MK/P/2019/0958	T1
BCN Peptides, S.A.	A 61P 29/00	MK/P/2018/1070	T1
BCN Peptides, S.A.	A 61K 38/17	MK/P/2018/1070	T1
BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o.	E 05C 3/12	MK/P/2019/1018	T1
BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o.	E 02D 29/14	MK/P/2019/1018	T1
BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o.	E 05B 35/00	MK/P/2019/1018	T1
BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED	A 01K 67/033	MK/P/2019/0927	T1
BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED	A 01M 99/00	MK/P/2019/0927	T1
BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED	A 01G 13/10	MK/P/2019/0927	T1
Barabas, Arpad	B 28B 13/02	MK/P/2019/0209	T1
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	A 01P 21/00	MK/P/2019/0943	T1
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	C 07D 239/52	MK/P/2019/0943	T1
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	A 01P 13/00	MK/P/2019/0943	T1
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	A 01N 47/36	MK/P/2019/0943	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61P 5/36	MK/P/2019/0495	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 31/573	MK/P/2019/0495	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07J 41/00	MK/P/2019/0495	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07J 31/00	MK/P/2019/0495	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 31/567	MK/P/2019/0495	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 9/08	MK/P/2019/0496	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07K 16/30	MK/P/2019/0496	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 9/19	MK/P/2019/0496	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 9/00	MK/P/2019/0496	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 47/26	MK/P/2019/0496	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 47/18	MK/P/2019/0496	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	A 61K 31/537	MK/P/2019/0496	T1
Benitec Biopharma Limited	A 61K 31/713	MK/P/2019/0484	T1
Benitec Biopharma Limited	C 12N 15/113	MK/P/2019/0484	T1
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	A 61P 11/00	MK/P/2019/1004	T1
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	A 61K 31/58	MK/P/2019/1004	T1
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	A 61K 31/46	MK/P/2019/1004	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/437	MK/P/2018/0740	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 35/00	MK/P/2018/0740	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 471/04	MK/P/2018/0740	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 35/00	MK/P/2019/0962	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 39/00	MK/P/2019/0962	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 16/28	MK/P/2019/0962	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 7/56	MK/P/2019/1034	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 38/12	MK/P/2019/1034	T1

Bristol-Myers Squibb Company	G 01N 33/68	MK/P/2019/1034	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 7/08	MK/P/2019/1034	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	A 01K 67/027	MK/P/2018/1023	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	A 61K 31/7105	MK/P/2018/1023	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	A 61K 48/00	MK/P/2018/1023	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	C 07H 21/02	MK/P/2018/1023	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	C 12N 15/113	MK/P/2018/1023	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	C 12N 15/63	MK/P/2018/1023	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	C 12N 15/113	MK/P/2019/0932	T1
COLD SPRING HARBOR LABORATORY	A 61K 31/7088	MK/P/2019/0932	T1
Cambi Technology AS	D 21C 1/02	MK/P/2019/1013	T1
Cambi Technology AS	D 21C 3/06	MK/P/2019/1013	T1
Cambi Technology AS	D 21C 7/08	MK/P/2019/1013	T1
Cambi Technology AS	B 01J 3/02	MK/P/2019/1013	T1
Cambi Technology AS	C 02F 1/02	MK/P/2019/1013	T1
Cambi Technology AS	C 12M 1/00	MK/P/2019/1013	T1
Cambi Technology AS	C 12M 1/33	MK/P/2019/1013	T1
Carbstone Innovation NV	B 28B 7/44	MK/P/2019/0906	T1
Carbstone Innovation NV	B 09B 3/00	MK/P/2019/0906	T1
Carbstone Innovation NV	C 04B 28/10	MK/P/2019/0906	T1
Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.	C 12Q 1/18	MK/P/2019/0702	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 47C 21/04	MK/P/2019/0953	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 47C 7/74	MK/P/2019/0953	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 61F 7/00	MK/P/2019/0953	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 61H 15/00	MK/P/2019/0953	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 61H 15/02	MK/P/2019/0953	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 47C 20/02	MK/P/2019/0953	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 61N 1/40	MK/P/2019/0953	T1
Ceragem Co., Ltd.	A 47C 17/58	MK/P/2019/0953	T1
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	C 11D 7/32	MK/P/2019/0123	T1
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	C 11D 7/50	MK/P/2019/0123	T1
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	C 11D 3/386	MK/P/2019/0123	T1
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG	D 06F 39/02	MK/P/2019/0123	T1
Clariant International Ltd.	C 12P 19/04	MK/P/2019/0959	T1
Clariant International Ltd.	C 12P 19/02	MK/P/2019/0959	T1
Clariant International Ltd.	C 12P 19/12	MK/P/2019/0959	T1
Colorifix Limited	D 06P 5/15	MK/P/2019/0739	T1
Colorifix Limited	D 06M 16/00	MK/P/2019/0739	T1
Colorifix Limited	C 12P 17/16	MK/P/2019/0739	T1
Colorifix Limited	C 12P 1/04	MK/P/2019/0739	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	D 01D 5/00	MK/P/2019/0951	T1

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	D 01D 4/06	MK/P/2019/0951	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	D 01D 4/02	MK/P/2019/0951	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	D 01D 1/09	MK/P/2019/0951	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	D 01D 1/06	MK/P/2019/0951	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	B 05B 5/025	MK/P/2019/0951	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	B 05B 1/14	MK/P/2019/0951	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC)	B 05B 1/20	MK/P/2019/0951	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/76	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/00	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/44	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/50	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/66	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 5/14	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 103/42	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	C 02F 1/78	MK/P/2019/0204	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	E 04H 4/12	MK/P/2019/0204	T1
CureVac AG	C 12N 15/67	MK/P/2019/0492	T1
CureVac AG	C 12N 15/63	MK/P/2019/0492	T1
CureVac AG	A 61K 39/00	MK/P/2019/0492	T1
CymaBay Therapeutics, Inc.	A 61K 31/33	MK/P/2019/1027	T1
CymaBay Therapeutics, Inc.	A 61P 1/16	MK/P/2019/1027	T1
Debiopharm International SA	C 07F 9/60	MK/P/2019/0488	T1
Debiopharm International SA	A 61P 31/04	MK/P/2019/0488	T1
Debiopharm International SA	A 61K 31/675	MK/P/2019/0488	T1
Debiopharm International SA	C 07F 9/6561	MK/P/2019/0488	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61K 31/5355	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61P 11/00	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61P 13/00	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61P 29/00	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	C 07D 277/56	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	C 07D 417/06	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61K 31/4535	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61K 31/4436	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61K 31/4155	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61K 31/381	MK/P/2019/0968	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	A 61K 31/4025	MK/P/2019/0968	T1
Dow Agro Sciences LLC	A 01N 25/32	MK/P/2019/0950	T1
Dow Agro Sciences LLC	A 01N 43/40	MK/P/2019/0950	T1
Dow Agro Sciences LLC	A 01N 43/54	MK/P/2019/0950	T1
Dow Agro Sciences LLC	C 07D 405/02	MK/P/2019/0950	T1



Dr.Falk Pharma Gmbh	A 61K 31/606	MK/P/2019/1016	T1
Dr.Falk Pharma Gmbh	A 61K 9/20	MK/P/2019/1016	T1
Dr.Falk Pharma Gmbh	A 61K 9/28	MK/P/2019/1016	T1
EB IP Lybrido B.V.	A 61K 31/519	MK/P/2019/0732	T1
EB IP Lybrido B.V.	A 61K 31/4985	MK/P/2019/0732	T1
EB IP Lybrido B.V.	A 61K 31/568	MK/P/2019/0732	T1
EB IP Lybrido B.V.	A 61P 15/00	MK/P/2019/0732	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61M 15/00	MK/P/2018/1073	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 3/10	MK/P/2019/0486	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 38/28	MK/P/2019/0486	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/5585	MK/P/2019/0486	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 35/00	MK/P/2019/0929	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/4365	MK/P/2019/0929	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 495/04	MK/P/2019/0929	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/438	MK/P/2019/0936	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 17/06	MK/P/2019/0936	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 495/20	MK/P/2019/0936	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 37/00	MK/P/2019/0936	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 513/04	MK/P/2019/0955	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 25/28	MK/P/2019/0955	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/542	MK/P/2019/0955	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/542	MK/P/2019/1020	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 25/28	MK/P/2019/1020	T1
Epizyme Inc	C 07D 405/12	MK/P/2019/0699	T1
Epizyme Inc	A 61P 35/02	MK/P/2019/0699	T1
Epizyme Inc	A 61P 35/00	MK/P/2019/0699	T1
Epizyme Inc	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0699	T1
FULLGREEN LTD	A 23L 3/3454	MK/P/2018/1081	T1
Forma Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4709	MK/P/2018/1077	T1
Forma Therapeutics, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2018/1077	T1
Forma Therapeutics, Inc.	C 07D 401/12	MK/P/2018/1077	T1
Forma Therapeutics, Inc.	C 07D 401/14	MK/P/2018/1077	T1
Forma Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4704	MK/P/2018/1077	T1
Forma Therapeutics, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2018/1077	T1
G1 Therapeutics, Inc.	A 61K 31/44	MK/P/2019/1011	T1
G1 Therapeutics, Inc.	C 07D 491/14	MK/P/2019/1011	T1
G1 Therapeutics, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/1011	T1
G1 Therapeutics, Inc.	A 61K 31/527	MK/P/2019/1011	T1
GEMoaB Monoclonals GmbH	C 07K 16/28	MK/P/2019/0118	T1
GEMoaB Monoclonals GmbH	C 07K 16/30	MK/P/2019/0118	T1
Galderma S.A.	A 61K 31/327	MK/P/2018/1075	T1



Galderma S.A.	A 61K 8/60	MK/P/2018/1075	T1
Galderma S.A.	A 61K 8/63	MK/P/2018/1075	T1
Galderma S.A.	A 61P 17/10	MK/P/2018/1075	T1
Galderma S.A.	A 61Q 19/00	MK/P/2018/1075	T1
Geneuro SA	C 07K 16/10	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61P 25/28	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61K 45/06	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61K 31/223	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61K 31/225	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61K 39/42	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61K 31/155	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61K 31/194	MK/P/2019/0119	T1
Geneuro SA	A 61K 31/221	MK/P/2019/0119	T1
Gerresheimer Regensburg GmbH	B 29C 45/73	MK/P/2019/0701	T1
Gerresheimer Regensburg GmbH	B 29L 31/00	MK/P/2019/0701	T1
Gerresheimer Regensburg GmbH	B 29C 45/26	MK/P/2019/0701	T1
Glaxo Group Limited	A 61K 31/422	MK/P/2018/1072	T1
Glaxo Group Limited	A 61P 11/00	MK/P/2018/1072	T1
Glaxo Group Limited	C 07D 413/14	MK/P/2018/1072	T1
Glaxo Group Limited	A 61P 31/12	MK/P/2018/1072	T1
Glaxo Group Limited	A 61P 35/00	MK/P/2018/1072	T1
Glaxo Group Limited	A 61P 37/00	MK/P/2018/1072	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited	A 61P 35/00	MK/P/2018/1080	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited	C 07D 401/12	MK/P/2018/1080	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited	C 07D 405/14	MK/P/2018/1080	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited	A 61P 31/12	MK/P/2018/1080	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited	A 61P 29/00	MK/P/2018/1080	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited	A 61K 31/4709	MK/P/2018/1080	T1
Hoizon Orphan LLC	A 61K 31/47	MK/P/2019/0947	T1
Hoizon Orphan LLC	A 61K 31/538	MK/P/2019/0947	T1
Hoizon Orphan LLC	A 61P 31/00	MK/P/2019/0947	T1
Hoizon Orphan LLC	A 61P 11/00	MK/P/2019/0947	T1
Hoizon Orphan LLC	A 61K 9/12	MK/P/2019/0947	T1
ICS Ice Cleaning Systems S.r.o.	B 24C 1/00	MK/P/2019/1008	T1
Immago Biosystems Ltd	C 12N 9/24	MK/P/2019/0479	T1
Immago Biosystems Ltd	C 07K 16/32	MK/P/2019/0479	T1
Immago Biosystems Ltd	A 61K 39/395	MK/P/2019/0479	T1
ImmunoGen, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/1010	T1
ImmunoGen, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/1010	T1
Incyte Corporation	C 07D 405/14	MK/P/2019/0954	T1
Incyte Corporation	C 07D 405/12	MK/P/2019/0954	T1

Incyte Corporation	C 07D 401/14	MK/P/2019/0954	T1
Incyte Corporation	C 07D 401/04	MK/P/2019/0954	T1
Incyte Corporation	C 07D 211/98	MK/P/2019/0954	T1
Incyte Corporation	C 07D 417/14	MK/P/2019/0954	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/4439	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 471/10	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 401/12	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 401/06	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 205/04	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/506	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/501	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/496	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/4545	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/445	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/4427	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/438	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/397	MK/P/2019/1002	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/519	MK/P/2019/1012	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 487/04	MK/P/2019/1012	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 17/00	MK/P/2019/1012	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 27/02	MK/P/2019/1012	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 29/00	MK/P/2019/1012	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2019/1012	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/463	MK/P/2018/1082	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/44	MK/P/2018/1082	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/593	MK/P/2018/1082	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/196	MK/P/2018/1082	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2018/1082	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/124	MK/P/2018/1082	T1
Institut Gustave Roussy (IGR)	A 61K 39/395	MK/P/2019/0956	T1
Institut Gustave Roussy (IGR)	A 61P 35/00	MK/P/2019/0956	T1
Institut Gustave Roussy (IGR)	C 07K 14/54	MK/P/2019/0956	T1
Institut Gustave Roussy (IGR)	C 07K 14/705	MK/P/2019/0956	T1
Institut Gustave Roussy (IGR)	C 07K 14/715	MK/P/2019/0956	T1
Institut Gustave Roussy (IGR)	C 07K 16/28	MK/P/2019/0956	T1
Institut Pasteur	C 07K 14/81	MK/P/2019/0167	T1
Institut Pasteur	C 07K 7/06	MK/P/2019/0167	T1
Institut Pasteur	C 07K 7/08	MK/P/2019/0167	T1
Intrabio Ltd	A 61P 25/00	MK/P/2019/0210	T1
Intrabio Ltd	A 61K 31/13	MK/P/2019/0210	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/4184	MK/P/2019/0146	T1



Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/522	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/506	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/4192	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/675	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/7068	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/7072	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61K 31/708	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	A 61P 31/14	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 12N 9/99	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/16	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/14	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/06	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07H 19/00	MK/P/2019/0146	T1
Janssen BioPharma, Inc.	C 07D 473/34	MK/P/2019/0146	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/4748	MK/P/2019/0976	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/573	MK/P/2019/0976	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/65	MK/P/2019/0976	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 31/675	MK/P/2019/0976	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0976	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0976	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61P 35/02	MK/P/2019/0976	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 487/04	MK/P/2019/0971	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 405/10	MK/P/2019/0971	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/5355	MK/P/2019/0971	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/541	MK/P/2019/0971	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 47/02	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 47/10	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 47/12	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 47/18	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 35/76	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 47/40	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 9/08	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	C 12N 15/86	MK/P/2019/0153	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 47/26	MK/P/2019/0153	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 471/10	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61K 31/53	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61P 17/00	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61P 19/02	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2018/1093	T1

Japan Tobacco, Inc.	A 61P 25/28	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 405/12	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 403/10	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 401/12	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 401/10	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	C 07D 251/22	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61P 9/10	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61P 43/00	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2018/1093	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61P 27/06	MK/P/2018/1093	T1
Jiangnan Environmental Protection Group Inc.	B 01D 53/50	MK/P/2019/0490	T1
Jiangnan Environmental Protection Group Inc.	B 01D 53/78	MK/P/2019/0490	T1
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	C 07D 487/04	MK/P/2019/0934	T1
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	A 61K 31/519	MK/P/2019/0934	T1
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	A 61P 19/02	MK/P/2019/0934	T1
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	A 61P 29/00	MK/P/2019/0934	T1
KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH	F 16D 55/226	MK/P/2019/0753	T1
KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH	F 16D 65/00	MK/P/2019/0753	T1
KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH	F 16D 65/095	MK/P/2019/0753	T1
KWS SAAT SE	C 07K 14/415	MK/P/2018/1078	T1
KWS SAAT SE	C 12N 15/113	MK/P/2018/1078	T1
KWS SAAT SE	C 12N 15/82	MK/P/2018/1078	T1
Kotman, Niklas	H 01L 35/24	MK/P/2019/1005	T1
Kotman, Niklas	H 01L 35/26	MK/P/2019/1005	T1
Kotman, Niklas	H 01L 37/00	MK/P/2019/1005	T1
Lin, Hui	A 63H 27/10	MK/P/2018/1076	T1
Lin, Hui	A 61B 5/145	MK/P/2018/1076	T1
Maurer Söhne Engineering GmbH & Co. KG	E 01D 19/06	MK/P/2018/1087	T1
Maurer Söhne Engineering GmbH & Co. KG	E 01B 2/00	MK/P/2018/1087	T1
Meda Pharmaceuticals Inc.	A 61K 47/26	MK/P/2018/1084	T1
Meda Pharmaceuticals Inc.	A 61K 45/06	MK/P/2018/1084	T1
Meda Pharmaceuticals Inc.	A 61K 31/55	MK/P/2018/1084	T1
Meda Pharmaceuticals Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2018/1084	T1
Meda Pharmaceuticals Inc.	A 61K 9/70	MK/P/2018/1084	T1
Medical University Of Vienna	A 61P 27/04	MK/P/2019/1003	T1
Medical University Of Vienna	A 61K 31/7008	MK/P/2019/1003	T1
Medical University Of Vienna	A 61K 31/7016	MK/P/2019/1003	T1
Medical University Of Vienna	A 61K 9/00	MK/P/2019/1003	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 405/14	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 409/12	MK/P/2018/1083	T1

Merck Patent GmbH	C 07D 413/10	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 413/12	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 417/12	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 405/12	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 405/04	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 403/04	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/12	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/06	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/04	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 207/277	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/4025	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/402	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 31/4015	MK/P/2018/1083	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 403/12	MK/P/2018/1083	T1
Molecular Partners AG	A 61P 35/00	MK/P/2019/0705	T1
Molecular Partners AG	A 61K 38/00	MK/P/2019/0705	T1
Molecular Partners AG	A 61P 27/02	MK/P/2019/0705	T1
Molecular Partners AG	C 07K 14/47	MK/P/2019/0705	T1
Morpho B.V.	B 41M 3/06	MK/P/2018/1066	T1
Morpho B.V.	B 41M 3/14	MK/P/2018/1066	T1
Morpho B.V.	B 42D 15/00	MK/P/2018/1066	T1
Morpho B.V.	G 06T 17/00	MK/P/2018/1066	T1
Morpho B.V.	G 02B 27/22	MK/P/2018/1066	T1
NUMAT MEDTECH, S.L.	A 61L 31/16	MK/P/2018/1085	T1
NUMAT MEDTECH, S.L.	A 61L 27/54	MK/P/2018/1085	T1
NUMAT MEDTECH, S.L.	A 61L 27/28	MK/P/2018/1085	T1
NUMAT MEDTECH, S.L.	A 61L 27/06	MK/P/2018/1085	T1
NUMAT MEDTECH, S.L.	A 61L 27/04	MK/P/2018/1085	T1
NUMAT MEDTECH, S.L.	A 61L 31/08	MK/P/2018/1085	T1
NUMAT MEDTECH, S.L.	A 61L 31/02	MK/P/2018/1085	T1
NeRRe Therapeutics Limited	A 61K 31/4985	MK/P/2019/0709	T1
NeRRe Therapeutics Limited	A 61K 9/20	MK/P/2019/0709	T1
NeRRe Therapeutics Limited	A 61P 11/14	MK/P/2019/0709	T1
Northwestern University	A 61K 39/00	MK/P/2019/1026	T1
Novabiotics Limited	A 61P 31/04	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61P 31/00	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61L 31/16	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61L 29/16	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61L 27/54	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61L 15/46	MK/P/2018/1079	T1

Novabiotics Limited	A 61L 15/44	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61K 38/17	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61K 38/08	MK/P/2018/1079	T1
Novabiotics Limited	A 61K 31/145	MK/P/2018/1079	T1
Novomatic AG	G 07C 15/00	MK/P/2019/0969	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01D 15/02	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01F 13/10	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01F 17/00	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01J 20/06	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01J 20/14	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01J 20/16	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/30	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	C 07C 249/08	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	C 07C 249/14	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/00	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/12	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/24	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/26	MK/P/2019/0752	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01J 20/20	MK/P/2019/0752	T1
PFIZER Inc.	A 61K 31/433	MK/P/2019/0946	T1
PFIZER Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0946	T1
PFIZER Inc.	C 07D 417/08	MK/P/2019/0946	T1
PRISM Pharma Co., Ltd.	C 07D 487/04	MK/P/2019/0482	T1
PRISM Pharma Co., Ltd.	A 61P 43/00	MK/P/2019/0482	T1
PRISM Pharma Co., Ltd.	A 61P 11/00	MK/P/2019/0482	T1
PRISM Pharma Co., Ltd.	C 07F 9/09	MK/P/2019/0482	T1
PRISM Pharma Co., Ltd.	A 61K 31/661	MK/P/2019/0482	T1
PRISM Pharma Co., Ltd.	A 61K 31/53	MK/P/2019/0482	T1
PRISM Pharma Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0482	T1
ParTec Cluster Competence Center GmbH	G 06F 9/50	MK/P/2019/0706	T1
ParTec Cluster Competence Center GmbH	H 04L 29/08	MK/P/2019/0706	T1
Pfizer Inc.	A 61P 7/02	MK/P/2019/0960	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/4545	MK/P/2019/0960	T1
Pfizer Inc.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0960	T1
Pfizer Inc.	A 61P 7/02	MK/P/2019/0961	T1
Pfizer Inc.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0961	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/4545	MK/P/2019/0961	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/4439	MK/P/2019/0978	T1
Pfizer Inc.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0978	T1
Pfizer Inc.	A 61K 47/12	MK/P/2019/0978	T1
Pfizer Inc.	A 61K 9/28	MK/P/2019/0978	T1

Pfizer Inc.	A 61K 31/519	MK/P/2019/0978	T1
Prexton Therapeutics SA	A 61P 25/16	MK/P/2019/1028	T1
Prexton Therapeutics SA	A 61K 31/407	MK/P/2019/1028	T1
Prexton Therapeutics SA	C 07D 495/04	MK/P/2019/1028	T1
Quality Partner S.A.	C 12Q 1/68	MK/P/2018/1068	T1
RV Lizens AG	F 02C 3/28	MK/P/2019/0938	T1
RV Lizens AG	F 01K 23/06	MK/P/2019/0938	T1
RV Lizens AG	C 10J 3/66	MK/P/2019/0938	T1
RV Lizens AG	C 10G 2/00	MK/P/2019/0938	T1
RV Lizens AG	C 07C 29/151	MK/P/2019/0938	T1
RV Lizens AG	F 23J 15/06	MK/P/2019/0938	T1
RV Lizenz AG	E 04H 9/02	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	F 16F 15/04	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	E 04H 5/02	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	E 04C 3/34	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	E 04B 1/98	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	E 04B 1/41	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	E 04B 1/35	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	E 04B 1/343	MK/P/2019/0764	T1
RV Lizenz AG	E 04B 1/348	MK/P/2019/0764	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 35/02	MK/P/2019/0767	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0767	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0767	T1
Renolit Cramlington Limited	B 29D 7/01	MK/P/2019/1014	T1
Renolit Cramlington Limited	B 29C 63/00	MK/P/2019/1014	T1
Renolit Cramlington Limited	B 32B 27/30	MK/P/2019/1014	T1
Renolit Cramlington Limited	E 06B 1/34	MK/P/2019/1014	T1
Roche Glycart AG	A 61K 39/00	MK/P/2018/1074	T1
Roche Glycart AG	C 07K 16/28	MK/P/2018/1074	T1
Roche Glycart AG	A 61K 39/395	MK/P/2018/1074	T1
Roche Glycart AG	C 12N 9/10	MK/P/2018/1074	T1
Roche Glycart AG	C 12N 15/63	MK/P/2018/1074	T1
Roche Glycart AG	C 12N 15/11	MK/P/2018/1074	T1
SOVIAR	E 01H 5/06	MK/P/2018/1071	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/196	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/129	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	MK/P/2018/1088	T1



Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147	MK/P/2018/1088	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/196	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/129	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	MK/P/2018/1089	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/96	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/61	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/196	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/147	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/129	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/122	MK/P/2018/1090	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	MK/P/2018/1090	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	C 12N 15/11	MK/P/2019/0203	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	C 12N 15/113	MK/P/2019/0203	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	A 61K 31/7088	MK/P/2019/0203	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	A 61P 21/00	MK/P/2019/0203	T1
Savo-Solar OY	F 25B 27/00	MK/P/2019/0965	T1
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/4433	MK/P/2019/0972	T1
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/496	MK/P/2019/0972	T1
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/4545	MK/P/2019/0972	T1
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0972	T1
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0972	T1
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.	C 07D 405/14	MK/P/2019/0972	T1
Sulfateq B.V.	C 07D 311/74	MK/P/2018/0709	T1
Sulfateq B.V.	A 01N 1/02	MK/P/2018/0709	T1
Suven Life Sciences Limited	A 61K 31/4045	MK/P/2019/0207	T1
Suven Life Sciences Limited	A 61P 25/00	MK/P/2019/0207	T1
Suven Life Sciences Limited	C 07D 209/14	MK/P/2019/0207	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 59/00	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 61/06	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 61/12	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 29C 65/00	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 1/02	MK/P/2019/0949	T1



Swedish Match North Europe AB	B 29L 31/00	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 29C 65/74	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 29C 65/08	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 51/30	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 51/26	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 51/22	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 29C 65/02	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 1/06	MK/P/2019/0949	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 29/00	MK/P/2019/0949	T1
TAE Technologies, Inc.	G 21B 1/05	MK/P/2019/0933	T1
TAE Technologies, Inc.	G 21B 1/15	MK/P/2019/0933	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 9/28	MK/P/2019/1007	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 31/606	MK/P/2019/1007	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 9/00	MK/P/2019/1007	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 47/32	MK/P/2019/1007	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 47/36	MK/P/2019/1007	T1
Teijin Pharma Limited	A 61K 31/426	MK/P/2019/0122	T1
Teijin Pharma Limited	C 07D 277/56	MK/P/2019/0122	T1
Teijin Pharma Limited	A 61P 19/06	MK/P/2019/0122	T1
The General Hospital Corporation	C 07D 471/04	MK/P/2019/0206	T1
The General Hospital Corporation	A 61P 35/02	MK/P/2019/0206	T1
The General Hospital Corporation	A 61P 3/10	MK/P/2019/0206	T1
The General Hospital Corporation	A 61P 25/28	MK/P/2019/0206	T1
The General Hospital Corporation	A 61P 25/18	MK/P/2019/0206	T1
The General Hospital Corporation	A 61P 25/00	MK/P/2019/0206	T1
The General Hospital Corporation	A 61K 31/4745	MK/P/2019/0206	T1
The General Hospital Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2019/0206	T1
The Trustees of The University of Pennsylvania	C 07H 21/04	MK/P/2018/1091	T1
The Trustees of The University of Pennsylvania	A 61K 39/00	MK/P/2018/1091	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	C 07D 241/08	MK/P/2019/0491	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	C 07D 487/04	MK/P/2019/0491	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61P 11/00	MK/P/2019/0491	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/4985	MK/P/2019/0491	T1
Torrent Pharmaceuticals Limited	C 07D 495/04	MK/P/2019/0491	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 31/7105	MK/P/2019/0166	T1
Translate Bio, Inc.	C 07H 21/02	MK/P/2019/0166	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 9/127	MK/P/2019/0166	T1
Translate Bio, Inc.	A 61K 48/00	MK/P/2019/0166	T1
UCB Biopharma SPRL	C 07K 16/24	MK/P/2019/0761	T1
UCB Biopharma SPRL	C 12N 15/70	MK/P/2019/0761	T1
UCB Biopharma SPRL	C 12N 9/48	MK/P/2019/0761	T1

UCB Biopharma SPRL	C 12P 21/02	MK/P/2019/0761	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61M 5/31	MK/P/2019/0966	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61M 5/32	MK/P/2019/0966	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61M 5/20	MK/P/2019/0966	T1
UMICORE AG & CO. KG	F 01N 3/10	MK/P/2019/0762	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01D 53/94	MK/P/2019/0762	T1
UMICORE AG & CO. KG	F 01N 3/20	MK/P/2019/0762	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 23/42	MK/P/2019/0762	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01J 23/44	MK/P/2019/0762	T1
Umecrine Cognition AB	A 61K 31/216	MK/P/2019/0124	T1
Umecrine Cognition AB	A 61K 31/198	MK/P/2019/0124	T1
Umecrine Cognition AB	A 61P 43/00	MK/P/2019/0124	T1
Umecrine Cognition AB	A 61P 25/00	MK/P/2019/0124	T1
Umecrine Cognition AB	A 61K 31/7016	MK/P/2019/0124	T1
Umecrine Cognition AB	A 61K 31/568	MK/P/2019/0124	T1
Umecrine Cognition AB	A 61K 31/437	MK/P/2019/0124	T1
University Health Network	A 61K 35/39	MK/P/2019/0768	T1
University Health Network	C 12N 5/071	MK/P/2019/0768	T1
University Health Network	C 12N 5/073	MK/P/2019/0768	T1
University Health Network	C 12P 21/02	MK/P/2019/0768	T1
University Health Network	C 12N 5/02	MK/P/2019/0768	T1
Universität Basel	C 12N 15/70	MK/P/2019/0939	T1
Universität Basel	C 12N 15/74	MK/P/2019/0939	T1
Universität Basel	C 07K 14/195	MK/P/2019/0939	T1
Université de Montréal	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0500	T1
Université de Montréal	A 61K 35/12	MK/P/2019/0500	T1
Université de Montréal	C 12N 5/0789	MK/P/2019/0500	T1
Université de Montréal	A 61K 31/519	MK/P/2019/0500	T1
Université de Montréal	A 61P 7/00	MK/P/2019/0500	T1
Université de Montréal	C 07D 487/04	MK/P/2019/0500	T1
Valneva Austria GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	A 61K 39/02	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	A 61K 39/39	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	A 61K 39/40	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	C 07K 14/20	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	C 12P 21/02	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	C 07K 19/00	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	C 12N 1/21	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	C 12N 15/62	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	C 12N 15/63	MK/P/2019/0499	T1
Valneva Austria GmbH	C 07K 16/12	MK/P/2019/0499	T1



Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited	A 61K 31/47	MK/P/2019/1001	T1
Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited	C 07D 215/56	MK/P/2019/1001	T1
Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited	C 07B 59/00	MK/P/2019/1001	T1
Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited	A 61P 11/12	MK/P/2019/1001	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	A 61K 31/4709	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	A 61K 31/4725	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	A 61P 37/00	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	C 07D 409/14	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	C 07D 405/14	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	C 07D 401/14	MK/P/2019/0151	T1
Vernalis (R&D) Ltd.	C 07D 401/10	MK/P/2019/0151	T1
Wyeth LLC	C 07D 401/12	MK/P/2019/0948	T1
Wyeth LLC	A 61K 9/20	MK/P/2019/0948	T1
Zehnder Group International AG	F 28D 21/00	MK/P/2019/1017	T1
Zehnder Group International AG	F 28F 21/06	MK/P/2019/1017	T1
Zehnder Group International AG	F 28D 21/00	MK/P/2019/1022	T1
Zehnder Group International AG	F 28F 21/06	MK/P/2019/1022	T1
Zinpro Corporation	C 07C 229/76	MK/P/2019/0498	T1
Zume, Inc.	G 06Q 10/08	MK/P/2018/0698	T1
Zume, Inc.	B 60P 3/025	MK/P/2018/0698	T1
Zume, Inc.	B 60P 3/00	MK/P/2018/0698	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) **TM 2017/628** (220) 19/06/2017
(442) 29/02/2020

(731) **Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

FINE TOUCH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или
сиров; производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од
тутун за загревање; електронски уреди и
нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на
аеросоли кои содржат никотин за
инхалација; раствори со течен никотин за
електронски цигари; артикли за пушачи,
хартија за цигари, туби за цигари, филтери
за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

(210) **TM 2018/571** (220) 12/06/2018
(442) 29/02/2020
(731) **Akciju sabiedriba "OLAINFARM" 5
Rupnicu street, Olaine, LV-2114, LV**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ADAPTOL

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **TM 2019/22** (220) 04/01/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул., Македонско-косовска бригада“ бр.
44, 1000, Скопје, МК**
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, сина, црвена, кафена, жолта,
бела, сива, окер, црна
(531) 02.01.16; 05.07.02; 25.01.19; 27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопродажба и големопродажба
на леб

(210) **TM 2019/198** (220) 12/02/2019
(442) 29/02/2020
(731) **Друштво за производство,
трговија и услуги РУЖИН ХЕЛТИ ФУД
КОРПОРЕЈШН ДОО увоз-извоз Битола
БУРСА 63, Битола, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена

(531)

02.01.05;08.03.00;08.07.00;08.07.17;27.05.17;28.11.00;29.01.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи: сирење, моцарела сирење

(210) **TM 2019/390** (220) 29/03/2019

(442) 29/02/2020

(300) 88/202,672 21/11/2018 US

(731) **ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, темно сина и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, вклучувајќи и компјутерски софтвер за употреба во деловниот менаџмент, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, водење на евиденција за време и присутност на вработени лица, лизинг на вработените,

електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, надоместоци за вработените и администрација на пензиски план, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци; компјутерски хардвер, вклучувајќи компјутерски хардвер за употреба од страна на работодавците во деловниот менаџмент, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, задржување на евиденција на вработените и присутност, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, надоместоци за вработените и администрација на пензиски план, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци; електронски публикации за симнување, подкасти, видео и мултимедијални програми во областа на деловното управување, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, водење на евиденција на вработените и присутност, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, бенефиции на вработените и администрација на план за пензионирање, здравствено осигурување, осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци кл. 35 консултантски услуги во областа на регрутирање на вработените, ангажирање, проверка во заднина, управување со перформансите, управување со надомест и управување со успех; консултантски услуги и услуги за евиденција во областа на планирање на вработените, време, посетеност, одмор и отсуство; услуги за чување, обработка, плаќање,

администрирање и управување со платен список; услуги за обработка на податоци; истражување, истражување и ревизорски услуги поврзани со човечки ресурси и персонал; бенефиции за вработените и служби за евиденција за надомест на невработеност, администрација и управување; обезбедување на веб-страница, онлајн база на податоци и интернет портал во областа на бизнисот, човечките ресурси, платен список, бенефиции за вработените, компензација за невработеност, регрутирање на вработените, вработување, управување со перформансите, компензација и наследување, распоред на вработените, време, и да си замине; информации и советодавни услуги поврзани со наведените услуги

кл. 36 консултации за осигурување, истражување, информации, планирање, управување и административни услуги; финансиски консалтинг, истражување, информации, планирање, управување, администрација и услуги за известување; обезбедување на консултантски, компјутерски и податочни услуги за работодавците во полето на задолжување и усогласување со данокот на плати, администрација на финансиски бенефиции, администрација на барања за надомест на штета; администрација на фондови за пензионирање на вработените; обезбедување на веб-страница, онлајн база на податоци и интернет портал во областа на осигурување, финансиски прашања и пензиски фондови

кл. 41 услуги за обука и обука, вклучувајќи ги и услугите за едукација и обука во деловното работење, сметководство, администрација на плата, управување со

надомест на невработеност, водење на евиденција за време и присуство на вработените, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и таленти, администрација на пензиски планови, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци, управување со платен список, усогласеност со даноците, чување на евиденција на вработените и посетеност, администрирање на бенефиции, закуп на вработените и обука на вработените; организирање, организирање, спроведување и презентирање на семинари, работилници, часови, мебџапс, конференции, онлајн настава и програми за учење на далечина; објавување на книги и периодични изданија;

обезбедување на он-лајн непрекинати електронски публикации, подкасти, видео и мултимедијални програми во областа на деловниот менаџмент, сметководство, администрација на плата, управување со надомест на невработеност, водење на евиденција за време и присуство на вработените, лизинг на вработените, електронска трговија, управување со човечки ресурси и талент, надоместоци за вработените и администрација на пензиски планови, здравствено осигурување и осигурување на надомест на работниците, финансиско управување и управување со податоци, управување со плати, усогласување со даноците, задржување на време на вработените и посетеност, администрирање на бенефиции, закуп на вработените и обука на вработените

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; ажурирање, изнајмување, одржување и

имплементација на компјутерски софтвер;
услуги за поддршка на компјутерски
софтвер; обезбедување на привремена
употреба на не-преземање компјутерски
софтвер, вклучувајќи компјутерски
софтвер за употреба во бизнис
менаџмент, сметководство, обработка на
плата и управување, управување со
надомест на невработеност, чување на
вработените време и посетеност
евиденција, за вработените лизинг,
електронска трговија, управување со
човечки ресурси и талент, вработен
придобивки и пензиски планови,
здравствено осигурување и осигурување
на надомест на работниците, финансиско
управување и управување со податоци;
обезбедување на веб-страница со
технологија за човечки ресурси,
финансиски менаџмент, вработување,
регрутирање, управување со податоци,
платен список и надомест, бенефиции и
пензиски планови и осигурување; облак
компјутери и онлајн не-преземање на
софтверски услуги со софтвер за употреба
во човечки ресурси, финансиски
менаџмент, вработување, регрутирање,
управување со податоци, платен список и
надомест, бенефиции и пензиски планови
и осигурување

(210) **TM 2019/928** (220) 05/08/2019

(442) 29/02/2020

(300) 018018775 04/02/2019 EM

(731) **DRiV IP LLC, a Delaware limited
liability company 1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 18.01.21;27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 делови за мотори од возила, имено,
свеќички, клипови, алки за клипови, облоги
за цилиндри, вентили, лежишта,
прекинувачи (за платина), дихтунзи,
капацы за вентили, пневматски или
хидраулични активатори на вентили,
вентили како делови од мотор, заптивки,
осовини, оски, облоги за клипови, обрачи
за заптивање, погонски плочи, заптивки,
вбризгувачи на гориво, делови за
радилица; пумпи за вода, пумпи за масло,
пумпи за гориво; филтри за воздух,
филтри за масло и филтри за гориво за
возила; издувни делови за возила, имено
пригушувачи, стишувачи на издувни
гасови, заглавја за издувни системи за
возила, издувни системи за мотори и
машини; делови за мотори, погонски
системи и машини и контроли за работата
на машини и мотори; пумпи, компресори и
дувалки за возила

кл. 12 делови за возила, имено,
абсорбери на удари, амортизери,
пригушувачи, сопирачки, барабани за
сопирачки, ротори за сопирачки, облоги за
сопирачки, главни цилиндри за сопирачки,
плочки за сопирачки, дискови за
сопирачки, брисачи за шофершајбни и
пумпи за миенење на шофершајбни,
заптивки за масло, квачило, лежишта за
квачила, ламели за квачила, заптивки за
квачила, погонски ролер лежишта за
погонски системи за возила, автомобилски
заптивки, кружни лежишта, црева за

систем за управување, опрема за серво управување, хидраулика за кочници и хидраулика за серво управување, средишни полуѓи, влечни алки, заптивки, шајбни за подредување, системи за управување и суспензија и делови за системи за управување и суспензија за копнени возила, имено, зглобови, опрема за заптивање, зглобови за полуосовини, манжетни, опрема и приклучоци за стабилизатори, спирални пружини, рачки за контрола, меѓуосовини и спојни осовини, големи штрафови, манжетни за назабени летви, гумени окуви, мотовила за систем за управување, стабилизатори за систем за управување, шипки за попречни стабилизатори, влечни алки, средишни полуѓи, шипки за стабилизатори, глави за тркала, универзални зглобови, делови и опрема за копнени возила

(210) ТМ 2019/944 (220) 13/08/2019
(442) 29/02/2020

(731) Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје ул. Мајаковски бр. 17/11, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Апостолска и Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.07;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што може да се симнува од интернет); компјутерски софтвер, снимен; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтверски платформи за

управување и маркетинг во областа на малопродажба на стоки, снимени или со можност за снимање; точки на поврзување на компјутери (интерфејси за компјутери) кл. 35 малопродажба (презентација на стоки и услуги преку комуникациски медиуми за малопродажба); маркетинг во рамките на издавање на софтвер; помош во водење бизнис; аутсорсинг услуги (поддршка на бизниси); информации (бизнис информации); испитување на јавното мислење; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку Интернет; маркетинг истражување; комерцијални информации и советувашиште на потрошувачите; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; промовирање на продажба за трети лица; рекламирање; рекламни огласи(ширење на рекламните огласи;собирање на информации во компјутерски бази на податоци кл. 42 софтвер како услуга (Saas) во областа на рекламирање и управување со малопродажбата на производи; алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет; изработка, инсталирање, одржување и осовременување на компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; изнајмување на веб (интернет) сервери; изнајмување на компјутерски програми

(210) ТМ 2019/945 (220) 13/08/2019
(442) 29/02/2020

(731) Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје ул. Мајаковски бр. 17/11, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Апостолска и
Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2,
1000, Скопје
(540)

Qpick

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што
може да се симнува од интернет);
компјутерски софтвер, снимен;
компјутерски програми, снимени;
компјутерски софтверски платформи за
управување и маркетинг во областа на
малопродажба на стоки, снимени или со
можност за снимање; точки на поврзување
на компјутери (интерфејси за компјутери)
кл. 35 малопродажба (презентација на
стоки и услуги преку комуникациски
медиуми за малопродажба); маркетинг во
рамките на издавање на софтвер; помош
во водење бизнис; аутсорсинг услуги
(поддршка на бизниси); информации
(бизнис информации); испитување на
јавното мислење; компјутерски бази на
податоци (систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерско рекламирање
преку Интернет; маркетинг истражување;
комерцијални информации и
советувалиште на потрошувачите;
презентација на стоки преку
комуникациски медиуми, за
малопродажба; промовирање на продажба
за трети лица; рекламирање; рекламни
огласи(ширење на рекламните
огласи;собирање на информации во
компјутерски бази на податоци
кл. 42 софтвер како услуга (Saas) во
областа на рекламирање и управување со
малопродажбата на производи; алатки за
пребарување (обезбедување алатки за
пребарување), за интернет; изработка,
инсталирање, одржување и

осовременување на компјутерски
програми; програмирање компјутерски
системи; изнајмување на веб (интернет)
сервери; изнајмување на компјутерски
програми

(210) **TM 2019/1084** (220) 01/10/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Друштво за производство трговија
и услуги ВИВА ФРЕШ СТОРЕ ДООЕЛ
Скопје ул. Македонско - Косовска
Бригада 11 бр. 1/1, Скопје, МК
(540)**

VIVAFRESH STORE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи

(210) **TM 2019/1186** (220) 25/10/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

IQOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари;
батерии за електронски уреди за
загревање на тутун, полначи за
електронски уреди за загревање на тутун;
USB полначи за електронски уреди за
загревање на тутун; полначи за автомобил
за електронски цигари; полначи за
автомобил за уреди за загревање на
тутун; полначи за батерии за електронски
цигари

кл. 11 електронски вапоризатори, освен електронски цигари; апарати за загревање на течности; апарати за создавање на пареа

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1210** (220) 01/11/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје ул." Борис Трајковски" бр. 91, Скопје, МК**

(540)



(591) сива, црна

(531) 01.15.11;27.05.02;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри, играчки и украси за елка

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на облека, обувки, капи, игри и играчки и украси за елка

(210) **TM 2019/1214** (220) 04/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) **Alibaba Group Holding Limited Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, KY**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје**
(540)

EWTP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудио-визуелни и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, детекција, тестирање, проверка и апарати и инструменти за спасување и обука; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулација или контрола на дистрибуцијата или користењето на електрична енергија; апарати и инструменти за снимање, пренесување, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и содржини кои

може да се симнуваат, празни дигитални или аналогни плочи и медиуми за складирање; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати кои работаат со жетони; регистер каси, направи за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски периферни уреди; костуми за нуркање, маски за нуркачи, тампони за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апаратура за дишење за подводно пливање; компјутерски програми; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни уреди и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни уреди; софтвер за обработка на електронски плаќања до и од други; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер обезбеден на Интернет; онлајн електронски публикации (кои може да се симнуваат од Интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графички содржини преку компјутер, мобилен, безжично и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер за обработка на слики, графички содржини, аудио, видео, и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за олеснување на електронска размена на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски апликации за стриминг на аудио материјали, видео материјали, видеа, музика и слики; дигитални направи за медиумски стриминг; компјутерски софтвер кој може да се симнува кој им овозможува на корисниците да

учествуваат во веб-базирани состаноци и часови, со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина; клауд-компјутерски софтвер кој може да се симнува; клауд-базиран софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); игри, слики, снимки, филмови и музика кои може да се симнуваат; компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); електронски публикации кој може да се симнува во вид на магазини, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информациски материјали, инструкциски материјали во областа на бизнис, е-трговија, информациска технологија, клауд компјутери, телекомуникации, Интернет, бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, продажба, маркетинг и финансиско управување; полу-проводници; полу-проводнички интегрални кола; полу-проводнички мемориски чипови; полу-проводнички мемориски контролори; полу-проводнички мемориски интегрални кола; полу-проводнички процесорски чипови; полу-проводнички процесори; микро-контролори; микро-контролни единици; микро-контролори на ниска струја; чипови за коло; компјутерски чипови; ЦПУ (единици за централна обработка); РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка; компјутерски чипови и единици за централна обработка со

поставена инструкциска конструкција; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; таблет компјутери; персонални дигитални асистенти; персонални медиа плеери; мобилни телефони; смартфони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерска мрежа; безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди; држачи за лаптоп, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; автомобилски навигациски систем; компакт дискови; телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; рачни слушалки за мобилни телефони; додатоци за мобилни телефони; алармни системи; камери за обезбедување; преносни единици за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; рачни слушалки; слушалки; звучници; апарати и опрема за систем за глобално позиционирање (ГПС); дисплеи со течни кристали за телекомуникациска и електронска опрема; сет топ боксови; далечински управувачи; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски табли со знаци; кодирани или магнетни банкарски, кредитни, дебитни, готовински, платежни, телефонски и идентификациски картички; автоматски благајнички машини, раздавачи на готовина; компјутерски софтверски апликации, кои може да се симнуваат; електронски читачи на книги; касети со тонер, празни, за печатари и фотокопири; бебе монитори; видео бебе

монитори; заштитници за леќи; кодирани клуч картички; 3Д наочари; мемориски картички за машини за видео игри кл. 35 огласување; управување со бизнис; бизнис администрација; канцелариски работи; ширење на бизнис информации за производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; советодавни услуги за бизнис поврзани со обезбедување веб страна на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат и снабдуваат производи и услуги, пласираат, утврдуваат статус и да пополнуваат трговски насоки и нарачки, да склучуваат договори и бизнис трансакции; обезбедување компјутеризирани услуги за онлајн нарачки; советодавни услуги за бизнис поврзани со работење на електронски пазар за купувачи и продавачи на производи и/или услуги на глобална компјутерска мрежа; бизнис помош поврзана со олеснување бизнис трансакции преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување продажба, бизнис, огласување и промотивни информации преку глобална компјутерска мрежа и преку Интернет; услуги на бизнис администрација за обработка на продажба направена преку Интернет; онлајн трговски услуги поврзани со електронски аукции и обезбедување онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; управување со бизнис услуги поврзани со електронска трговија; организација, работење и надзор на шеми за лојалност и поттикнување; продукција на телевизиски и радио реклами; сметководство; аукции; трговски саеми; испитување мислење; обработка на податоци; обезбедување на бизнис информации; услуги на агенции за огласување; управување со бази со податоци; собирање на информации во компјутерска база со податоци; услуги на

бизнис советување; услуги на управување со бизнис проекти; услуги за пазарни истражувања; услуги на агенции за меѓународен увоз и извоз; изнајмување на простор за огласување на комуникациски медиуми; обезбедување именик со веб страници од трети лица за олеснување бизнис трансакции; комерцијална администрација за лиценцирање на производи и услуги од други; обработка на компјутерски податоци; услуги на продажба, бизнис и промотивни информации; одговарање на телефон (за други); управување со персонал; презентација на производи на комуникациски медиуми за малопродажни цели; агенциски сервиси за купување и продажба; селекција на производи и набавка на производи за индивидуи и бизниси; услуги за нарачување (за други); секретарски услуги; организација на изложби за комерцијални цели или цели на огласување; организација на модни ревији за комерцијални цели; организација на модни ревији за промотивни цели; услуги за бизнис помош поврзани со собирање и изнајмување на листи со адреси; бизнис истраги; услуги на препорачување бизниси и систематизирање персонал; агенциски услуги за одобрување увоз-извоз (агенциски услуги за увоз-извоз); агенции за претплата на весници; изнајмување на канцелариска опрема; управување со однос со купувачи; услуги на управување со бизнис и администрација поврзани со програми за спонзорства; сметководствени услуги; добротворни услуги, имено, организирање и водење волонтерски програми и проекти со кои и се служи на заедницата; изнајмување на штандови за продажба; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации;

оптимизација на машини за пребарување; оптимизација на посети на веб страници; комерцијални услуги за посредување; управување со бизнис за обезбедувачи на услуги кои работаат сами (фриленсери); преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; дополнување и одржување на податоци во компјутерска база со податоци; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хемикалии за користење во индустрија, наука и фотографија, како и во земјоделство, градинарство и шумарство, непроцесуирани вештачки смоли, непроцесуирана пластика, компост, ѓубрива, оплодувачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со бои, намази, лакови, конзерванси против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, обојувачи, бои, мастила за печатење, обележување и гравирање, непреработени природни смоли, метали во форма на фолија и прашок за користење во фарбање, декорирање, печатење и уметност; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со немедицинска козметика и тоалетни препарати, немедицински пасти за заби, парфимерија, есенцијални масла, препарати за ароматизирање на простории, препарати за избелување и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, стругање и гребење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со фармацевтски препарати, медицински и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓе и животни, фластери, материјали за преврзување, сетови за прва помош,

материјал за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со обични метали и нивните легури, руди, метални материјали за градење и градежништво, преносни метални градби, неелектрични кабли и жици од обичен метал, мали предмети од метален хардвер, метални контејнери за складирање или транспорт, сефови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со машински алати, алати кои работаат на струја, мотори и машини (освен за копнени возила), компоненти за поврзување и размена на машини (освен за копнени возила); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со земјоделски алати (кои не се мануелни рачни алати), инкубатори за јајца, автоматски продажни (вендинг) машини, електрични апарати за кујна, метење, чистење, миење и машини за перење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со рачни алати и алати (мануелни), есцајг, оружје (освен огнено оружје), бричеви, електрични бричеви; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулација или контрола на струја; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати

за снимање, размена или репродукција на звук или слики, магнетни носачи на податоци, дискови за снимање, механизми за апарати кои работаат со жетони, регистер каси, машини за сметање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, софтверски апликации за мобилни уреди и компјутери, софтверски апликации за користење со мобилни уреди, софтвер за обработка на електронски плаќања, софтвер за автентификација, електронски публикации (кои може да се симнуваат); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со софтвер за инстант пораки, софтвер за споделување датотеки, софтвер за електронска размена и споделување податоци, аудио, видео, слики и графички содржини преку компјутер, мобилен, безжично и преку телекомуникациски мрежи, компјутерски софтвер за обработка на слики, графички содржини, аудио, видео и текст; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски софтвер кој може да се симнува и кој им овозможува на корисниците да учествуваат во веб базирани состаноци и часови, компјутерски софтвер за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина, клауд-компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесор чипови, полу-проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови за коло, компјутерски чипови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со персонални дигитални асистенти, персонални медиа плеери, мобилни телефони, смартфони, дигитални камери, батерии, полначи за батерии, компјутерски сервери, компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување, адаптери за компјутерска мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди, лаптоп држачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски торби, апарати за гаснење пожар, компакт дискови, дигитална музика (која може да се симнува), телекомуникациски апарати, подлоги за глумчиња, додатоци за мобилен телефон, кои може да се симнуваат игри, слики, снимки, филмови и музика, алармни системи, камери за обезбедување; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со преносни единици за емитување радио и телевизија, опрема за емитување телевизија, апарати и опрема за систем за глобално позиционирање (ГПС), програми за складирање на податоци, очила и очила за сонце, електронски табли со знаци; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кодирани или магнетни банкарски кредитни, дебитни, готовински и идентификациски картички, автоматски

благајнички машини, готовински диспензери, електронски читачи на книги, празни касети со тонер за печатари и фотокопири, бебе монитори, заштитници за леќи, кодирани клуч картички, 3Д наочари, мемориски картички за машини за видео игри, магнети, заштитна облека, заштитни шлемови, заштитни ракавици, заштитни обувки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со операциони, медицински, забни и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски помагала, материјали за шиене рани, терапевтски уреди и уреди за помош адаптирани за лица со посебни потреби, апарати за масажа, апарати, уреди и предмети за нега на новороденчиња, апарати за сексуална активност, уреди и предмети; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со терапевтски апарати на топол воздух, електрични ќебиња за медицински цели, тестирање апарати за медицински цели, апарати за тестирање крв, слушни помагала за глуви, заштитници на слух, електрични ќебиња за медицински цели, дијагностички апарати за медицински цели, вештачки екстремитети, очи и заби, завои за поддршка, шишиња за бебиња, цуцли за користење со шишиња за хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати и инсталации за осветлување, греење, ладење, генерирање пареа, готвење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и санитарни цели; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, велосипеди, делови и додатоци за возила, делови и додатоци за велосипеди, безбедносни седишта за

возила за деца, безбедносни појаси за седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, прекривки за гуми; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, огномет; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со благородни метали и нивни легури, накит, драги и полудраги камења, хоролошки и хронометриски инструменти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со музички инструменти, штандови за музика и штандови за музички инструменти, стапчиња за диригенти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хартија и картон, печатени работи, книговезачки материјали, фотографии, канцелариски материјали и канцелариска опрема (освен мебел), лепила како канцелариски материјали или за домаќински цели, материјали за цртање и материјали за уметници, четки за сликање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со материјали за обука и настава, пластични листови, филмови и торби за завиткување и пакување, печатарски букви, клишиња за печатење, картички во форма на дебитни картички, кредитни картички, платежни картички, телефонски картички и идентификациски картички кои не се кодирани и магнетни картички, кориснички упатства, марамчиња направени од хартија, модели и фигури направени од хартија, држачи за листови, салфетки од хартија, марамчиња од хартија, декорации за забави направени од хартија; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кожа и имитации на кожа, кожа од животни и крзна, багаж и торби за носење, паричници и ташни, чадори и чадори за сонце, стапови за одење; камшици, узда и

сарачки производи, крагни, каивчиња и облека за животни; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со мебел, огледала, рамки за слики, контејнери (не од метал) за складирање или транспорт; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со домаќински или кујнски садови и контејнери, садови за готвење и прибор за маса (освен вилушки, ножеви и лажици), чешли и сунѓери, четки (освен четки за сликање), материјали за правење четки, предмети за цели за чистење, стакларија, порцелан и керамика, електрични четки за заби; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со јажина и врвки, мрежи, шатори и настрешници, тенди од текстил или синтетички материјали, едра, вреќи за транспорт и складирање на материјали на куп, материјали за потполнување, за поставување и за полнење (освен хартија, картон, гума или пластика), непреработени кончани текстилни материјали и нивни замени; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со предива и конци, за текстилна употреба; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со текстил и замени за текстил, домаќински чаршафи, завеси од текстил или пластични; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со облека, обувки, капи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тантела, гајтани и везови, и позамантерија, траки и панделки, копчиња, петлици и илици, иглички и игли, вештачки цвеќиња, декорации за коса, вештачка коса; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од

текстил); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри, предмети за гимнастика и спорт; украси за новогодишни елки, празнични декорации и вештачки новогодишни елки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати за електронски игри и апарати за забава кои не се од тие кои се адаптирани за користење со надворешен екран за прикажување, домашни машини за видео игри и рачни машини за видео игри (ниедна за користење со телевизиски приемници), новогодишни чорапи, рачни единици за играње електронски игри, хартиени шапки за забава, пластични шапки за забава, ленти и украси од хартија за забави; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко и млечни производи, соино млеко, замени за млеко, производи направени од замени за млеко, масла и масти за јадење, подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти плодови, храна за закуски, подготвени оброци, брза храна спакувана однапред; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кафе, чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини и кнедли, тапиока и саго, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, чоколадо, сладолед, сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, мирудии, зачини, конзервирани билки, оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз [смрзната вода]; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со

замени за кафе, пијалоци базирани на кафе, ливчиња чај и производи од чај, пијалоци базирани на чај, какао и производи од какао, пијалоци базирани на чоколадо, пекарски производи, пица, пудинг, месечеви торти, плочки за закуска кои содржат мешавина од житарици, јаткасти плодови и суво овошје [слатки], колачиња, крекери, кинески торти и торти во западен стил, кинески кнедли, снегулки од бадем; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со непреработени и непроцесуирани земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи, непреработени и непроцесуирани житарици и семиња, свежо овошје и зеленчук, свежи билки, природни растенија и цвеќиња, луковици, расад и семиња за садење, живи животни, храна и пијалоци за животни, малтекс; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со пиво, препарати за правење пиво, минерални и сода води и други безалкохолни напитоци и пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за правење пијалоци, зеленчукови пијалоци и зеленчукови сокови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со алкохолни пијалоци (освен пиво), алкохолни препарати за правење пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни есенции; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тутун или замени за тутун, цигари и пури, електронски цигари и усни испарувачи за пушачи, предмети за пушачи, кибрит; сите од погоре споменатите услуги на малопродажба и големопродажба исто обезбедени онлајн, преку стоковни куќи или супермаркети, и сите истотака им овозможуваат на потрошувачите згодно да

ги гледаат и купуваат овие производи од Интернет веб страна со стоки за широка потрошувачка и при големопродажни распродажби, каталог со стоки за широка потрошувачка преку поштенски порачки или преку телекомуникации и од малопродажни распродажби; советување, информации и советодавни услуги поврзани со погоре кажаните услуги кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи со недвижности; одобрување и реодобрување финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; услуги за пренос на пари; размена на пари на електронски начин за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; електронски банкарски услуги; онлајн платежни услуги; услуги на обезбедување електронски пренос на пари; брокерство со валути; финансиски трансакции преку блокчеин; онлајн банкарски услуги и финансиски услуги; обезбедување финансиски информации преку Интернет; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; финансиски услуги за одобрување; кредитни верификации преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронски куповни плаќања и услуги на електронско плаќање сметки; информациски услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; услуги на кредитни картички, обработка и размена на сметки и плаќања за нив, и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; финансиски услуги во вид на фактурирање и услуги за обработка на плаќања; услуги на безбедносни депозити и издавање ваучери за патувања;

капитални инвестиции; финансиска евалуација [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги за управување со финансии и имот; осигурување и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникациски начин; финансиски услуги за консултирање и советување; брокерски услуги за хартии од вредност; услуги за информации за берза со хартии од вредност; брокерство со акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на платежни картички и услуги на гаранциски чекови; банкарство, услуги на штедни сметки и инвестиции; услуги на дебитни финансиски сметки и услуги на кредитирање; издавање вредносни картички, платежни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; договарање финансии за градежни проекти; договарање и управување со кирии и закупи; издавање и изнајмување недвижности; проценување недвижности; вреднување недвижности; финансирање недвижности; инвестиции во недвижности; брокерски услуги за недвижности; услуги на агенции со недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; управување со недвижности и консултативни услуги; собирање наемнини; изнајмување на канцеларии (недвижности); изнајмување на апартаменти и станови; агенции за собирање такса за гас и струја; проценување антиквитети; проценување уметнички дела; проценување накит; проценување користени возила; снабдување со даночни информации; здружување средства за хуманитарни цели; организирање здружување средства за хуманитарни цели; хуманитарни здружувања; изнајмување на машини за

броење или обработка на хартиени или ковани пари; изнајмување на готовински диспензери или автоматизирани благајнички машини; издавање на ваучери; услуги на издавање готовина; обезбедување припејд картички и токени; монетарни менувачки услуги; услуги на пренос на пари; услуги на пренос на странски валути; менување на странски валути; тргување со валути; работење со валути; собирање средства за хуманитарни цели; обезбедување услуги за собирање средства за хуманитарни цели за намалување на емисија на карбон диоксид; брокерство со намалување на емисија на карбон диоксид; спонзорирање програми за намалување на емисија на карбон диоксид; финансирање и инвестирање проекти за намалување емисија на штетни гасови; инвестиции во програми и проекти за намалување на емисија на карбон диоксид; инвестиции во фондови за намалување емисија на штетни гасови; обезбедување заеми; обезбедување привремени заеми; вклучувајќи ги сите гореспоменати услуги обезбедени на електронски начин; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, услуги на размена и прием на податоци преку телекомуникациски мрежи; обезбедување веб-базирани мултимедијални телеконференции, видеоконференции и онлајн услуги за состаноци кои овозможуваат симултано и асинхронско гледање, споделување, уредување и дискутирање на документи, податоци и слики од учесниците преку веб пребарувач; обезбедување на потрошувачите со онлајн пристап до

онлајн извештаи во врска со перформансите, ефективноста и статусот на веб-базирани апликации, телеконференции, видеоконференции и состаноци; обезбедување на корисници со сигурен далечински пристап преку Интернет до приватни компјутерски мрежи; обезбедување онлајн услуги за соработка кои им овозможуваат на корисниците пристап до апликации, платформи, документи кои заеднички се споделуваат, податоци, листи со задачи и форуми за дискутирање; обезбедување пристап до компјутерска база со податоци на глобална компјутерска мрежа за пребарување и враќање информации, податоци, веб страници и ресурси достапни на компјутерски мрежи; обезбедување кориснички пристап до компјутерска база со податоци која содржи електронски публикации, огласни табли, база со податоци и информации пристапна преку компјутер; работење на соби за разговор (услуги на соби за разговор); повеќекратен кориснички пристап до глобални компјутерски информациски мрежи за пренос и ширење на широк спектар на информации; обезбедување пристап до веб страници на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат производи и услуги, да стават и исполнуваат нарачки, да склучуваат договори и бизнис трансакции; обезбедување пристап до интерактивни веб страници на глобална компјутерска мрежа за трети лица да објавуваат информации, одговараат на барања и да стават и исполнуваат нарачки за производи, услуги и бизнис можности; услуги за електронска комуникација за поставување виртуелни соби за разговор преку текстуални пораки; обезбедување електронски огласни табли за објавување

и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис насоки и можности; обезбедување онлајн интерактивна огласна табла за објавување, промовирање, продажба и препродажба на предмети преку глобална компјутерска мрежа; услуги на обезбедување електронска пошта и услуги на препраќање електронска пошта; аудио и видео комуникација преку компјутери и компјутерски мрежи и преку глобална комуникациска мрежа; обезбедување компјутерски пристап и изнајмување време за пристап до онлајн интерактивни огласни табли и бази со податоци; обезбедување пристап до електронски огласни табли за објавување и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис можности; обезбедување пристап до електронски календар, именик и електронска тетратка, преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување услуги на директна врска меѓу компјутерски корисници за размена на податоци; обезбедување телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и до Интернет; услуги на емитување Интернет; обезбедување онлајн база со податоци на информации во врска со веб-базирани платформи за поднесување на прговори за емитување; обезбедување телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и Интернет; услуги за електронска комуникација; интерактивни телекомуникациски услуги; телекомуникациски информации (веб страни), компјутерски програми и податоци; обезбедување телекомуникациски врски со Интернет или бази со податоци; обезбедување телекомуникациски пристап до ворлд вајд

веб простор и структури; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку мрежи со оптички влакна; компјутерски потпомогната размена на пораки, информации, податоци, документи и слики; услуги на размена на податоци преку електронски начин; електронска размена на глас, податоци, аудио, видео, текст и графички содржини пристапни од компјутер и телекомуникациски мрежи; услуги на инстант пораки; комуникациски услуги за мобилни телефони; собирање, размена и испорака на податоци преку електронски начин; собирање, размена и испорака на поштенски пораки, сликани и/или снимени информации како што се карактери, пораки, музика и слики, телеграми, информации и податоци преку механички, електронски, телефонски начин и преку телекс, кабел, компјутер или сателит; размена, емитување и прием на аудио, видео, сликани и снимени слики и податоци било во компримирана или не-компримирана форма и било во живо или одложено време; услуги на електронски пораки, конференции и размена на порачки; услуги на видео конференции; комуникација преку електронска огласна табла која им овозможува на корисниците да изведуваат интерактивни разговори во живо меѓу компјутерски терминал и електронска огласна табла која соржи слики и снимени информации и гласовни информации како што се карактери; обезбедување електронски огласни табли и табли за пораки за размена на пораки; обезбедување онлајн форуми за дискутирање; комуникациски услуги, имено, текстуални и нумерички дигитални услуги на пораки; размена на информации преку размена на пораки за помош при носење одлуки; размена на информации

преку системи за видео комуникација; услуги на веб конференции; обезбедување далечински пристап и простор до видео и/или телефонски конференции; советодавни услуги во областа на осигурување на податоци и услуги за размена на информации; обезбедување линкови со електронски податоци; факс размена; испраќање пораки; платежни услуги; изнајмување на модеми; изнајмување на телекомуникациска опрема; услуги на испраќање, примање и препраќање на електронски пораки; услуги за емитување телевизија; емитување и размена на радио и телевизиски програми; емитување музика; размена на музика, филмови, интерактивни програми, видеа, електронски компјутерски игри; размена на информации поврзани со онлајн пазарење и малопродажни услуги за широка потрошувачка; услуги на размена за видео по побарување; услуги на агенции за вести; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање на производи; договарање патувања; физичко складирање на електронски складирани податоци или документи; складирање на електронско-складирани податоци или документи; транспортни информации; транспортно брокерство; транспортна логистика; транспорт на производи и патници; пакување; бродско брокерство; автомобилски транспорт; воздушен транспорт; транспорт со оклопни возила; изнајмување на возила; испорака на пораки; транспорт преку гасоводи; испорака на производи нарачани по пошта; курирски услуги [пораки или стоки]; транспортни услуги во вид на управување со транспорт; услуги на изнајмување коли; услуги на паркирање коли; патувања со

јахта и/или брод; услуги на агенции за патувања; резервации за патувања и услуги на информации за патувања; услуги на агенции за билети за патувања; договарање патувања и информации за нив, сите обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; обезбедување на информации поврзани со патување и туризам преку Интернет или преку телекомуникациски мрежи; обезбедување насоки за возење за цели на патување; договарање на крстарења; договарање на транспорт за патни тури; резервирање на седишта за патување; придружување на патници; транспортни услуги за тури за разгледување; договарање на патнички транспортни услуги за други преку онлајн апликација; резервирање патувања; обезбедување патни и сообраќајни информации, шоферски услуги; товар и растовар на карго; шпедитерство; услуги на изнесување; брокерство за издавање, изнајмување, продавање, купување и/или одржување на бродови и/или чамци; спасување и повторно запловување на бродови и/или чамци; пилотирање; дистрибуција и обезбедување на гас; дистрибуција и обезбедување на струја; дистрибуција и обезбедување на топлина; обезбедување вода; дистрибуција и обезбедување на вода; услуги на простор за закотвување; изнајмување на складишта; обезбедување простори за летање; обезбедување патишта со патарина; издавање и/или изнајмување на инвалидски колички; паркинг за коли; управување на паркинг места; издавање и/или изнајмување на авиони; издавање и/или изнајмување на контејнери; издавање и/или изнајмување на велосипеди; издавање и/или изнајмување на коли; издавање и/или изнајмување на

бродови и/или чамци; издавање и/или изнајмување на возила на човечки погон; издавање и/или изнајмување на механички паркинг системи; издавање и/или изнајмување на палети; издавање и/или изнајмување на машини за пакување или завиткување; издавање и/или изнајмување на фрижидери; собирање на домашно ѓубре и отпад; собирање на индустриско ѓубре и отпад; изнајмување на навигациски системи; издавање летала; дополнување со готовина на автоматизирани благајнички машини; шоферски услуги; собирање на производи за рециклирање [транспорт]; испорака на производи; испорака на весници; дистрибуција на енергија; испорака на цвеќе; ставање марки на пошта; товар [превоз на производи]; издавање гаражи; завиткување поклони; издавање коњи; лансирање сателити за други; складирање багаж; издавање моторни возила; испорака на пакети; издавање паркинг места; издавање на фрижидери; изнајмување на замрзнувачи; изнајмување на коли за трки; изнајмување на контејнери за складирање; изнајмување на трактори; изнајмување на кровни решетки за возила; изнајмување на инвалидски колички; дополна на продажни (вендинг) машини; работи за спасување [транспорт]; спасување; такси транспорт; влечење; сообраќајни информации; резервирање транспорт; завиткување на производи; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; објавување на текстови, книги и журнари (кои не се популарни текстови); објавување на дијаграми, слики и фотографии; објавување на весници,

магазини и периодични изданија; услуги на образование, обука и тренинг поврзани со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија, управување со бизнис, финансиско управување и огласување; обезбедување на образование, рекреација, тренинг, подучување и обука интерактивна и не-интерактивна; дизајн на образовни курсеви, испитувања и квалификации; забава обезбедена преку електронски и дигитални интерактивни медиуми; услуги на електронски игри обезбедени преку Интернет; обезбедување на информации поврзани со активности на образование, обука, забава, рекреација и спортски, социјални и културни активности; обезбедување онлајн електронски публикации (кои не може да се симнуваат); договарање, организирање, одржување и водење натревари по пеење; договарање, организирање, одржување и водење концерти; договарање, организирање, одржување и водење настани и натревари за образовни или забавни цели; договарање, организирање, одржување и водење шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за билети за забава; информации поврзани со забава или образование, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерт груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб страници; обезбедување видео игри, компјутерски игри, звук или слики, или филмови преку телекомуникациски или компјутерски мрежи; обезбедување онлајн компјутерски игри и натпревари; обезбедување онлајн видеа, кои не може

да се симнуваат; обезбедување на стриминг на онлајн електронски публикации на Интернет или на компјутерска мрежа или компјутерска база со податоци; забавни и образовани услуги поврзани со планирање, продукција и дистрибуција на звук, слики, дигитална музика, филмови, аудио во живо или снимено, визуелни или аудио-визуелни материјали за емитување на земјен кабел, сателитски канали, Интернет, безжично или системи со жичани врски и други начини на комуникација; услуги на музичка забава; изнајмување на звучни снимки; подготовка на забавни, образовни, документарни програми и програми со вести за емитување; услуги на репортери на вести; информации поврзани со спортски или културни настани, тековни работи и вонредни вести обезбедени преку сателитска телевизиска размена, Интернет или на друг електронски начин; телевизиска, радио и филмска продукција; подготовка и продукција на телевизиски програми; обезбедување на информации, податоци, графички содржини, звук, музика, видеа, анимација и текст за забавни цели; услуги на игри; обезбедување на клубска рекреација, спортски и гимнастички простории; изведби на бендови; клубска забава, дискотеки, модни реви и услуги на ноќни клубови; клубски услуги поврзани со забава, образование и културни услуги; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука во врска со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија,

управување со бизнис, финансиско управување и огласување; организирање и водење изложби, модни реви, образовни шоуа и културни шоуа и изведби; уметнички изложби и галериски услуги; услуги на изнајмување уметнички галерии поврзани со фини уметности; услуги на обука во врска со здравје и безбедност при работа, и зачувување на природата; обезбедување на часови за пури, часови за пробување вино; обезбедување образовни информации за истражувачки материјали и агенции за нив; договарање, организирање, планирање и управување на семинари; обука за животни; насоки во продуцирање програми за емитување; услуги на тренинг поврзани со работење на машини и опрема, вклучувајќи аудио-визуелна опрема, која се користи за продуцирање програми за емитување; обезбедување аудио и визуелни студија; обезбедување простории за спорт; обезбедување простории за филмови, шоуа, драми, музика или образовна обука; агенции за резервирање забава; издавање и изнајмување на филмови (кинематографски филмови); издавање и изнајмување на музички инструменти; издавање и изнајмување на телевизиски програми; издавање и изнајмување на телевизори; позајмување библиотеки; архивски библиотекарски услуги; услуги за преведување; услуги на толкување на знаковен јазик; изнајмување на предходно снимени видео ленти; издавање и изнајмување на машини за играње; изнајмување на опрема за аркадни игри; изнајмување слики; фотографија; превод; толкување јазици; образовни и програми за обука во областа на управување со ризик; образовни и програми за обука поврзани со сертификација; обезбедување

на вести; услуги на лотарија; подучување; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа, индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражување и развој поврзани со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесорски чипови, полу-проводнички процесори, микро-контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови за коло, компјутерски чипови, ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; софтвер како услуга (СааС); компјутерски услуги поврзани со пренесување информации, податоци, документи и слики преку Интернет; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, имено, одржување компјутерски софтверски апликации од други; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, обезбедување софтвер во областите на веб-базирани конференции, аудио конференции, електронски пораки, соработка на документи, видео конференции и гласовна и обработка на повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за олеснување интероперабилност на повеќекратни софтверски апликации; услуги на техничка поддршка поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн,

преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрирани корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни одговори од нивни партнери, формирање виртуелни заедници, зафаќање со социјално вмрежување, и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешки линии за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси на информации, страници и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување машини за пребарување; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на персонални дигитални асистенти и персонални медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смартфони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерско интегрирање; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана против вируси; софтверски услуги за компјутерски систем; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страни; одржување веб страни за други; одржување софтвер за компјутерски апликации за пребарување и враќање информации од база со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со пребарувања кроени по мерка на компјутерска база со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали;

конверзија на физички податоци и документи во форма на електронски медиуми; услуги на тестирање и евалуација; архитектонски и дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на згради, канцеларии и апартаменти; компјутерски информациона услуги; мрежни информациски услуги, имено, обезбедување технички информации поврзани со компјутери и мрежи во областа на бизнис и е-трговија; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги на информации за компјутерска безбедност, знаење и тестирање; услуги за осигурување квалитет; компјутерски услуги поврзани со сертификација на бизнис трансакции и подготовка на извештаи за нив; контрола на пристап до (безбедносни услуги за-) компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; услуги на безбедност при размена на податоци и на трансакции преку компјутерски мрежи; консултирање во областа на безбедност на податоци; технолошко консултирање во врска со обезбедување на телекомуникации; безбедносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи и сигурна размена на податоци и информации; советодавни услуги во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи, информации за безбедносни услуги; услуги за автентификација за компјутерска безбедност; онлајн автентификација на електронски потписи; резервни копии на податоци од страни кои не се на Интернет; обезбедување информации за

компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; картографски услуги; клауд компјутери; обезбедување услуги за клауд одржување; обезбедување привремено користење на клауд-базиран софтвер кој не може да се симнува и клауд компјутерски софтвер; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски опкружувања преку клауд компјутери; изнајмување на софтвер за забава; обезбедување онлајн не-компјутерски софтвер кој може да се симнува и компјутерски апликации за стриминг на аудио материјали, видео материјали, видеа, музика и слики; консултативни, информациона и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

(210) ТМ 2019/1259 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје ул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црна, црвена

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1260 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна

**сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК
(540)**



(591) жолта, црна, црвена

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2019/1261** (220) 14/11/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК
(540)**



(591) жолта, црна, црвена

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2019/1262** (220) 14/11/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК
(540)**



(591) жолта, црна, црвена

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2019/1263** (220) 14/11/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК
(540)**



(591) жолта, црна, црвена

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2019/1264** (220) 14/11/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна**

**сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК**

(540)



(591) портокалова, сина, бела

(531) 26.03.05;27.05.11;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1265 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, сина, бела

(531) 26.03.05;27.05.11;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1266 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1267 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела

(531) 22.01.05;24.15.01;26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1268 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) златна, бела

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 поштенски марки

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1269 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) сребрена, бела

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1270 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) петролеј, бела

(531) 01.05.23;22.01.05;26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

кл. 39 посредување за шпедиција

(210) ТМ 2019/1271 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црна, црвена

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1272 (220) 14/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Акционерско друштво за
поштенски сообраќај „Пошта на
Северна Македонија“ во државна
сопственост – Скопје ул. Орце Николов
бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црна, црвена

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2019/1310 (220) 26/11/2019

(442) 29/02/2020

(731) Друштво за производство, трговија
и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

Lea

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, ќилибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, и производи од пластични маси, а особено амбалажа од пластика (кутии, шишиња и др.) наменета за

пакување лекови и козметички производи
кл. 39 услуги за делење (дозирање) и препакување на производи
кл. 44 медицинска и хигиенска помош и разубавување; ветеринарски и земјоделски услуги

(210) ТМ 2019/1319 (220) 29/11/2019
(442) 29/02/2020

(731) Драган Живковиќ ул. Црнице бр. 13, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ESPRESO.MK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници; дневни весници; неделни весници; месечни весници; годишни изданија; магазини; списанија; огласи
кл. 35 услуги за следење на печатени вести; економско прогнозирање; рекламирање
кл. 38 агенции за информирање
кл. 39 испорачани весници
кл. 41 он-лајн публикување на весници и списанија

(210) ТМ 2019/1328 (220) 03/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Друштво за трговија, производство и услуги БИЗБИ СОЛУШНС дооел увоз-извоз Кавадарци „Булевар Македонија“ 6А, Кавадарци, МК

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул. „Браќа Миладинови“ бр. 406/6, Тетово
(540)



(591) црна, бела, портокалова, жолта

(531)

27.01.00;27.05.00;28.11.00;29.01.01;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 советување за бизнис работење и организација; маркетинг; промовирање на продажбата за трети лица

(210) **TM 2019/1329** (220) 02/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) **УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ****Александар Македонски 428, 7500,****Прилеп, МК**

(540)

GUMCO

(531) 26.11.00;27.05.00;29.01.08

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми, бандажи за токала на возила, бандажи на велосипеди, велосипедски гуми, вентили за гуми за возила, внатрешни гуми за велосипеди, внатрешни гуми за пневматски гуми, воздушни балони, возила (амортизери за возила), амортизери за автомобили, амортизациони пружини за возила, бришачи за автомобилски стакла, гуми за возила, гуртни за возила, заштитни навлаки за резервни тркалата, краевни наоските за автомобили, лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми, менувачи за копнени возила, механизми за регулација на вртежите кај копнени возила, механизми за намалување на брзината за копнени возила, надворешни гуми за пневматски гуми, ,направи против лизгање, за гуми на возила, носачи за скии на автомобили, обвивки за волани на возила, облоги за гуртни на возила, опрема за поправка на внатрешни гуми, пенести

влошки за гуми,

плочки за атомобилски сопирачки, пневматски гуми, пневматски гуми (помошни средства за возила), подвозја за возила, предни бришачи на возила, преносни синџири за копнени возила, сигнализација за правец на возилата, синџири за автомобили, синџири за велосипеди, синџири против лизгање, сопирачки дискови за возила, сопирачки за велосипеди, сопирачки за возила, сопирачки сегменти за возила, суспендирачки амортизери за возила, тркала за велосипеди, тубелес гуми за велосипеди, шапки за вулканизирани гуми, шарки за возила, шилци за тркала, шофершајбни, штитници за сонце за автомобили, кл. 16 билтени, бележници или блокчиња, брошури, весници, гравирани уметнички предмети, графички репродукции, графички слики и модели, графички цртежи, држачи за моливи, држачи за пенкала, држачи за пенкала и моливи, држачи за печати, држачи за страници, држачи за фотографии, држачи за хартија, етикети за картички во картотека, знаменца од хартија, знамиња од хартија, календари, инструменти за пишување канцелариски прибор, освен мебел, канцелариски материјали, инструменти за цртање, картон, карти, каси за писма, каталози, класери [канцелариски материјали], кеси од хартија или пластика за ѓубре, кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување, кеси (конусоидни хартиени кеси), книги, коритца за сортирање и броење пари, корици [канцелариски метеријали], кутии за пенкала, кутии за печати, кутии од

картон за шапки, кутии од хартија или картон,
кутии со бои [училишен прибор], ленти од хартија, летоци, листови од вискоза за амбалажа,
листови од преработена целулоза за амбалажа, листови хартија [канцелариски материјали],
мастила, мастилни перничиња за печати, моливи, моливи од шкрилци, моливи од јаглен,
нотеси [бележници], огласни карти [канцелариски материјали], паковки (пластични паковки) за завиткување или пакување, памфлети, папки за хартија, папки [канцелариски материјали], папки со листови што се вадат, пенкала [канцелариски прибор], периодични публикации, перничиња за печати, печати, печати [жигови отпечатоци], плакати од хартија или картон, плика [каниелариски материјали], постери, поштенски жигови, правоаголни линијари за цртање, проспекти, регистар [главни книги], регистри, разгледници, слики, списанија, транспаренти од хартија, фотографии, хартија, хартија за пишување, честитки
кл. 25 влечки за капење, влечки, водоотпорна облека, горна облека [наметки], готова облека [конфекциска облека], дресови [облека], елеци, џемпери, качкети, костуми, кошули, кратки чорапи, маици со кратки ракави, облека, облека за велосипедисти, облека за гимнастика, облека за мотористи, облека за иа плажа, облека од имитација на кожа,
облека од хартија, обувки, обувки за на плажа, обувки за фудбал, обувки за гимнастика,
палта, округли капи, панталони, работнички комбинезони, поизводи што

се носат на глава [капи, шапки, украси за коса], ракавици [облека], ракавици без прсти, ракавици за скијање,
спортски дресови, спортски обувки, спортски трегер-маици, спортски чевли, униформи,
униформи за карате, униформи за џудо, чевли, чизми, чорапи, шалови, јакни [облека],
џебни шамичиња
кл. 35 административна обработка на нарачките за купување, ажурирање и одржување информации во регистри, ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци, ажурирање на рекламниот материјал, анализа на цените, вработување персонал, дизајнирање рекламен материјал, директно рекламирање преку пошта, дистрибуција на примероци, изнајмување билборди [паноа за рекламирање], изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, маркетинг, маркетинг истражување, маркетинг студии, обезбедување деловни информации преку веб-страница, обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги, односи со јавноста, оптимизација на сообраќајот на интернет-страници, организирање изложби за комерцијални или рекламни цели, пишување рекламни текстови, подготвување платни списоци, подготвување даночни уплати, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање на статистички податоци, собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско

рекламирање, уредување излози,
фактурирање
кл. 37 балансирање гуми, вулканизирање
гуми [поправање], менување гуми,
одожување возила,
одожување и поправка на моторни возила,
подмачкување возила, полнење
акумулатори за возила, поправање возила

(210) **TM 2019/1335** (220) 04/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Петровски Благој ул. Елисие
Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, МК**
(540)



(591) зелена, сива, бела
(531)
26.05.00;26.11.00;27.01.00;29.01.03;29.01.06

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/,
кабли (метални неелектрични приклучоци
за кабли)
кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични
кабли), канали за електрични кабли,
електрични кабли, електрични кабли
(кабелски спојки), електрични кабли (
носачи на електрични калемии), електрични
кабли (обвивки за електрични кабли),
електрични приклучоци, електрични
утикачи, електрични проводници
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мапо (електрични кабли)

(210) **TM 2019/1336** (220) 04/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Петровски Благој ул. Елисие
Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, МК**

(540)

PRO ZDENKA KABLI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/,
кабли (метални неелектрични приклучоци
за кабли)
кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични
кабли), канали за електрични кабли,
електрични кабли, електрични кабли
(кабелски спојки), електрични кабли (
носачи на електрични калемии), електрични
кабли (обвивки за електрични кабли),
електрични приклучоци, електрични
утикачи, електрични проводници
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мапо (електрични кабли)

(210) **TM 2019/1337** (220) 04/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Петровски Благој ул. Елисие
Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, МК**
(540)



(591) портокалова, црна, бела, кафена,
сина
(531)
25.03.00;26.03.00;26.07.00;27.01.00;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли
(метални неелектрични кабли) /јажиња/,
кабли (метални неелектрични приклучоци

за кабли)

кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични кабли), канали за електрични кабли, електрични кабли, електрични кабли (кабелски спојки), електрични кабли (носачи на електрични калемии), електрични кабли (обвивки за електрични кабли), електрични приклучоци, електрични утикачи, електрични проводници
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мапо (електрични кабли)

(210) ТМ 2019/1338 (220) 04/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) Петровски Благој ул. Елисие Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, МК
 (540)

FKN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 6 жици и кабли од обичен метал, кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли (метални неелектрични приклучоци за кабли)
 кл. 9 кабли, кабли (стегачи за електрични кабли), канали за електрични кабли, електрични кабли, електрични кабли (кабелски спојки), електрични кабли (носачи на електрични калемии), електрични кабли (обвивки за електрични кабли), електрични приклучоци, електрични утикачи, електрични проводници
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мапо (електрични кабли)

(210) ТМ 2019/1348 (220) 06/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр. 29А, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Апостолска и Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
 (540)

Itgma

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 изработка на компјутерски програми; компјутерско програмирање; софтвер како услуга [SaaS]; осовременување на компјутерските програми; одржување компјутерски програми

(210) ТМ 2019/1350 (220) 06/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр. 29А, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Апостолска и Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, жолта, сива
 (531) 26.04.00;27.01.00;27.05.00;28.11.00
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]; обработка во облак [Cloud computing]; изработка на компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми; изнајмување на веб (интернет) сервери; изнајмување на компјутерски програми; одржување компјутерски програми

(210) ТМ 2019/1370 (220) 11/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) **Лимак ДОО Скопје ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7/зграда 1/2-приземје, Скопје, МК**
(540)



(591) црна, златна
(531) 24.09.00;24.09.02;27.05.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2019/1385** (220) 10/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **РЕМЕДИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ ул. Рампо Левката бр. 6, Прилеп, МК**
(740) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(531) 05.01.15;27.05.00;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасти; сапуни; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластири,

материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2019/1388** (220) 12/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **The Goodyear Tire & Rubber Company 200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, US**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје**
(540)

EAGLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(210) **TM 2019/1389** (220) 12/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. 7100 Corporate Drive Plano, Texas 75024, US**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје**
(540)



(531) 27.01.00;27.05.19;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 подготвени оброци кои содржат пилешко
кл. 30 пилешки сендвичи

(210) **TM 2019/1390** (220) 12/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Друштво за телекомуникациски и информатички инженеринг НЕТРА ДОО Скопје**

ул. Рампо Левката бр. 2, Скопје, МК
(540)

Applied Specrum & Interference Registry - ASIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер (компјутерски софтвер),
снимен; компјутерски програми, снимени;
компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]

кл. 35 информации (бизнис
информации); пребарување (бизнис
пребарување); компјутерски бази на
податоци (систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски
бази на податоци)

кл. 38 телекомуникации (информации од
областа на телекомуникациите);
обезбедување пристап до бази на
податоци

(210) ТМ 2019/1391 (220) 12/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Друштво за телекомуникациски и
информатички инженеринг НЕТРА ДОО
Скопје

ул. Рампо Левката бр. 2, Скопје, МК
(540)



(591) бела, темно сина, светло сина, сива,
портокалова, црвена

(531) 26.01.00; 27.01.00; 27.05.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер (компјутерски софтвер),
снимен; компјутерски програми, снимени;

компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет]

кл. 35 информации (бизнис
информации); пребарување (бизнис
пребарување); компјутерски бази на
податоци (систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски
бази на податоци)

кл. 38 телекомуникации (информации од
областа на телекомуникациите);
обезбедување пристап до бази на
податоци

(210) ТМ 2019/1392 (220) 13/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Весна Чадо ул. Киро Крстевски
Платник бр. 11/1/11, Скопје, МК
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) сина, црвена, црна

(531) 02.09.14; 17.02.01; 29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; консултирање
(професионално бизнис консултирање);
консултации за раководење со персонал;
советување за организирање на
работењето

кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; медицинска помош; болници; здравствена заштита; клиника (медицински клиника); медицински клиника; закрепнување (болници за закрепнување); здравствени центри; негување болни луѓе; терапија (физикална терапија) подготвување на рецепти во аптеки; забарство; ортодонски услуги; помош при породување (акушерство); фармацевтски совети; медицински совети за лица со инвалидитет; терапевтски услуги; услуги за советување за здравјето; физикална терапија

(210) **TM 2019/1393** (220) 13/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

ILUMA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 батерии за електронски цигари; батерии за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун, полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; USB полначи за електронски уреди кои се користат за загревање на тутун; полначи за автомобили за електронски цигари;

полначи за автомобили за уреди кои се користат за загревање на тутун; полначи на батерии за електронски цигари
 кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1394** (220) 13/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TEREA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,
запалки; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски
цигари; електронски уреди за
пушење; електронски цигари; електронски
цигари како замена за традиционални
цигари; електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за пушачи
за електронски цигари; делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1395** (220) 13/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

IQOS ILUMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари;
батерии за електронски уреди кои се
користат за загревање на тутун, полначи
за електронски уреди кои се користат за
загревање на тутун; USB полначи за
електронски уреди кои се користат за
загревање на тутун; полначи за
автомобили за електронски цигари;
полначи за автомобили за уреди кои се
користат за загревање на тутун; полначи
на батерии за електронски цигари
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за
пушење; тутун, сиров или
преработен; производи од тутун,
вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,
тутун за мотање на цигари, тутун за луле,
тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари,
запалки; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен

никотин за електронски
цигари;електронски уреди за
пушење;електронски цигари;електронски
цигари како замена за традиционални
цигари;електронски уреди за инхалација
со аеросоли кои содржат никотин;орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун;артикли за пушачи
за електронски цигари;делови и опрема за
горенаведените производи кои се
вклучени во класата 34;апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун;табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2019/1396** (220) 13/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Riot Games, Inc (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd, Los Angeles, California 90064, US**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CONV/RGENCE: A LEAGUE OF LEGENDS STORY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 звучници, компјутерски
глувчиња;компјутерски програми кои се
користат за следење на статус на разни
корисници на услуги на онлајн
интерактивно играње на игри и онлајн
поврзување на играчи со други играчи од
сите нивоа на вештини;софтвер за
“проширена реалност” за играње на видео
игри кој може да се преземе;софтвер за
игри за мобилни телефони кој може да се
преземе;подкасти кои можат да се
преземат од областа на е-спорт и видео
игри;софтвер за видео игри кој може да се

преземе;видео игри кои можат да се
преземат;софтвер за игри со виртуелна
реалност кој може да се преземе за
играње на видео игри;слушалки -
бубици;очила за
вид;слушалки;интерактивни
мултимедијални програми за видео игри,
подлоги за глувчиња, снимен софтвер за
“проширена реалност” за играње на видео
игри;снимен софтвер за виртуелна
реалност за играње на видео игри;очила
за сонце;кертрици за видео игри;дискови
за видео игри;софтвер за видео
игри;софтвер за видео игри и прирачници
во електронски формат кои се продаваат
како целина;софтвер за видео игри кој
може да се преземе преку глобална
компјутерска мрежа и безжични уреди
кл. 18 повеќенаменски рачни торби;ранци;
паричници за монети;козметички торбици
кои се продаваат празни;ранец (вреќа) со
врвка;цилиндрични текстилни
торби;торбици за носење на колкови;рачни
торбици;футроли за клучеви;багаж;ознаки
на багаж;курирски торби;торби за
пазареење (тоте торби);чадори за дожд;
паричници
кл. 25 облека, имено, ремени, капути,
костими за игри со улоги, фустани,
ракавици, костими за Ноќ на вештерките,
дуксери со качулка, облека за мали деца,
јакни, удобна облека за носење по дома,
панталони, пуловери, облека за дожд,
марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи,
облека за спиење, кратки чорапи, долни
делови на тренерки, дукс маици, џемпери,
костими за капење, маици со кратки
ракави, горни делови на облека, долна
облека, обувки; покривала за глава
кл. 38 услуги на емитување и пренос
(стриминг) на играње на видео игри и
натпреварувања во играње на видео игри
по пат на глобални комуникациски мрежи,

интернет и безжични мрежи;форуми (chatrooms) на друштвени мрежи;обезбедување на услуги на онлајн форуми за пренос на пораки меѓу компјутерски корисници
 кл. 41 организирање и водење на натпревари во живо, изложби и турнири кои се однесуваат на видео игри;услуги на разонода, имено, софтвер за видео игри кој не може да се преземе а кој им овозможува на корисниците да креираат, менуваат, вчитуваат, преземаат, споделуваат, прегледуваат и објавуваат содржина на интерактивни видео-игри кои се создадени од корисници, музика и други медиски датотеки по пат на глобални компјутерски мрежи, интернет и безжични мрежи;услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожаватели (фанови) и конференции во областа на разонода, гејминг, видео игри и е-спортови;услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн видео игри;услуги на разонода, имено, овозможување на привремено користење на видео-игри кои не може да се преземат;услуги на организирање на натпревари во играње на видео игри, изложби и турнири;услуги на објавување на видео-игри;обезбедување на услуги на објавување на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови базирани на видео-игри кои не може да се преземат;услуги на обезбедување на онлајн игри со “проширена реалност”;обезбедување на онлајн информации во врска со видео игри;обезбедување на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри;обезбедување на услуги на онлајн играње на игри со виртуелна реалност

(210) **TM 2019/1397** (220) 13/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) **Riot Games, Inc (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd, Los Angeles, California 90064, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

RUINED KING: A LEAGUE OF LEGENDS STORY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 звучници, компјутерски глумчиња; компјутерски програми кои се користат за следење на статус на разни корисници на услуги на онлајн интерактивно играње на игри и онлајн поврзување на играчи со други играчи од сите нивоа на вебстраници; софтвер за “проширена реалност” за играње на видео игри кој може да се преземе; софтвер за игри за мобилни телефони кој може да се преземе; подкасти кои можат да се преземат од областа на е-спорт и видео игри; софтвер за видео игри кој може да се преземе; видео игри кои можат да се преземат; софтвер за игри со виртуелна реалност кој може да се преземе за играње на видео игри; слушалки - бубици; очила за вид; слушалки; интерактивни мултимедијални програми за видео игри, подлоги за глумчиња, снимен софтвер за “проширена реалност” за играње на видео игри; снимен софтвер за виртуелна реалност за играње на видео игри; очила за сонце; кертрици за видео игри; дискови за видео игри; софтвер за видео игри; софтвер за видео игри и прирачници во електронски формат кои се продаваат како целина; софтвер за видео игри кој може да се преземе преку глобална компјутерска

мрежа и безжични уреди
 кл. 18 повеќенаменски рачни торби;
 ранци, паричници за монети; козметички
 торбици кои се продаваат празни; ранец
 (вреќа) со врвка; цилиндрични текстилни
 торби; торбици за носење на колкови;
 рачни торбици; футроли за клучеви; багаж;
 ознаки на багаж; курирски торби; торби за
 пазарење (тоте торби); чадори за дожд,
 паричници

кл. 25 облека, имено, ремени, капуты,
 костими за игри со улоги, фустани,
 ракавици, костими за Ноќ на вештерките,
 дуксери со качулка, облека за мали деца,
 јакни, удобна облека за носење по дома,
 панталони, пуловери, облека за дожд,
 марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи,
 облека за спиење, кратки чорапи, долни
 делови на тренерки, дукс маици, џемпери,
 костими за капење, маици со кратки
 ракави, горни делови на облека, долна
 облека, обувки; покривала за глава

кл. 38 услуги на емитување и пренос
 (стриминг) на играње на видео игри и
 натпреварувања во играње на видео игри
 по пат на глобални комуникациски мрежи,
 интернет и безжични мрежи; форуми
 (chatrooms) на друштвени
 мрежи; обезбедување на услуги на онлајн
 форуми за пренос на пораки меѓу
 компјутерски корисници

кл. 41 организирање и водење на
 натпревари во живо, изложби и турнири
 кои се однесуваат на видео игри; услуги на
 разонода, имено, софтвер за видео игри
 кој не може да се преземе а кој им
 овозможува на корисниците да креираат,
 менуваат, вчитуваат, преземаат,
 споделуваат, прегледуваат и објавуваат
 содржина на интерактивни видео-игри кои
 се создадени од корисници, музика и други
 медиски датотеки по пат на глобални
 компјутерски мрежи, интернет и безжични

мрежи; услуги на разонода, имено,
 организирање на состаноци во живо со
 обожаватели (фанови) и конференции во
 областа на разонода, гејминг, видео игри и
 е-спортови; услуги на разонода, имено,
 обезбедување на онлајн видео игри; услуги
 на разонода, имено, овозможување на
 привремено користење на видео-игри кои
 не може да се преземат; услуги на
 организирање на натпревари во играње на
 видео игри, изложби и турнири; услуги на
 објавување на видео-игри; обезбедување
 на услуги на објавување на онлајн
 стрипови, графички романи и приказни со
 сцени и ликови базирани на видео-игри
 кои не може да се преземат; услуги на
 обезбедување на онлајн игри со
 “проширена реалност”; обезбедување на
 онлајн информации во врска со видео
 игри; обезбедување на онлајн услуги во
 врска со тривија игри (квизови), совети и
 стратегии за видео игри; обезбедување
 на услуги на онлајн играње на игри со
 виртуелна реалност

(210) **TM 2019/1399** (220) 13/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) **Bekim Maraj Tangentenweg 40 CH-4058 Basel, CH**

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
 1000, Скопје

(540)

GJITHMONË NJË BEG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерални води и газирани
 води, освежителни безалкохолни пијалоци
 вклучувајќи енергетски пијалоци; овошни
 напитки и овошни сокови; сируп и
 препарати за приготвување на пијалок

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 големо продажба и малопродажба

за пиво, минерални води и газирани
пијалоци, безалкохолни пијалоци
вклучувајќи енергетски пијалоци; овошни
напитоци и овошни сокови, сирупи и
препарати за приготвување на пијалок,
пијачка вода, вода со адитиви
(безалкохолни пијалоци)

(210) **TM 2019/1400** (220) 13/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **Bekim Maraj Tangentenweg 40 CH-4058 Basel, CH**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)



(591) кремава, златна, модра, црна
(531) 02.01.00; 22.05.13; 27.05.17; 29.01.14
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво, минерални води и газирани
води, освежителни безалкохолни пијалоци
вклучувајќи енергетски пијалоци; овошни
напитоци и овошни сокови; сируп и
препарати за приготвување на пијалок
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 големо продажба и малопродажба
за пиво, минерални води и газирани
пијалоци, безалкохолни пијалоци
вклучувајќи енергетски пијалоци; овошни
напитоци и овошни сокови, сирупи и
препарати за приготвување на пијалок,
пијачка вода, вода со адитиви
(безалкохолни пијалоци)

(210) **TM 2019/1401** (220) 13/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **АС „ХУБ 2“ Сканстес 50, Рига, ЛВ-1013, LV**

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Келешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
кат 3, 1000, Скопје
(540)



(591) светло зелена, сина, бела
(531) 18.01.09; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со
недвижен имот

(210) **TM 2019/1405** (220) 17/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) **ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе
Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

RESELIGO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2019/1406 (220) 17/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје
ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,
Скопје, МК
(540)

aeromat

(531) 27.05.01;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати и машини за пречистување
на воздухот

(210) ТМ 2019/1407 (220) 17/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје
ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,
Скопје, МК
(540)

aeromat

(531) 27.05.01;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати и машини за пречистување
на воздухот

(210) ТМ 2019/1408 (220) 17/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје
ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,
Скопје, МК
(540)

aeromat

(531) 27.05.01;28.05.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати и машини за пречистување
на воздухот

(210) ТМ 2019/1409 (220) 17/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје
ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000,
Скопје, МК
(540)

aeromat

(531) 27.05.01;28.05.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати и машини за пречистување
на воздухот

(210) ТМ 2019/1410 (220) 17/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул. 1732 бр. 4/Ламела В-1,
Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(531) 03.06.06;27.05.01;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; исушени пулси (меурки); супи,
булони; маслинки преработени, паста од
маслинки; млеко и млечни производи,
путер; масла за јадење; конзервирано,
смрзнато, сушено, варено чадено и солено
овошје и зеленчук; паста од домати;
припремени ореви и сушено овошје како
мезе; намази од лешник и масло од

кикирики; таан алва (алва од сусамово семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир
 кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 43 обезбедување на услуги на храна и пијалоци; ресторани со самопослужување

(210) ТМ 2019/1412 (220) 17/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела

(531) 06.01.04;27.05.09;29.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 тврда бонбона

(210) ТМ 2019/1413 (220) 17/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, жолта, бела

(531) 08.01.22;27.05.09;29.01.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 тврда бонбона

(210) ТМ 2019/1414 (220) 17/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, сина, розова, кафена

(531) 05.07.08;08.01.23;29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколаден производ

(210) ТМ 2019/1415 (220) 17/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, зелена, бела, жолта, кафена

(531) 05.07.11;08.01.23;29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколаден производ

(210) **TM 2019/1416** (220) 17/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, кафена, црвена, розова, сребрена, зелена, жолта

(531) 05.05.00;08.07.01;11.03.14

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 30 локум

(210) **TM 2019/1417** (220) 17/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) **А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) сина, бела, црвена, зелена, жолта

(531) 06.01.04;27.05.17;29.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 тврда бонбона

(210) **TM 2019/1421** (220) 18/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) **Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје**

(540)

PARTIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарството, освен фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди; супстанции за заштитување на семиња; препарати за регулирање на раст на растенија; гени од семиња за земјоделско производство; ѓубрива

кл. 5 препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди; сите наведени производи само за не-човечка употреба

(210) **TM 2019/1426** (220) 19/12/2019

(442) 29/02/2020

(731) **ZITRO IP S.àR.l. 17, Boulevard Royal; L-2449 Luxembourg, LU**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје**

(540)



(591) сина, жолта, фуксија, виолетова, портокалова, кафена, црна, бела, црвена

(531) 25.03.15;27.05.17;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарат за снимање, пренесување или репродукција на звук или слики;

магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски програми; компјутерски хардвер и софтвер, особено за сали за бинго, казина, автоматски слот машини; програми за игри; програми за интерактивни-игри; електронски изданија, што можат да се симнат од интернет; телекомуникациска опрема; видео лотарија игри со или без исплата на награда, или игри на среќа преку телекомуникациски мрежи или интернет или телекомуникациски мрежи (компјутерски софтвер); игри на среќа, со или без доделување на награди, за употреба во телекомуникациски уреди (компјутерски софтвер); бинго игри за машини за обложување (софтвер); џекпот игри за машини за обложување (софтвер); игри за машини за обложување (софтвер; компјутерски софтверски апликации, кои можат да се симнат од интернет; софтвер за мобилни уреди; апликации за мобилни уреди кл. 28 бинго игри; џекпот игри; автоматски слот машини; автоматски игри освен оние прилагодени за употреба само со телевизиски приемници; слот машини; машини за аркадни игри, вклучително машини за аркади за забава и соби за играње; машини за игри кои работат на монети, жетони или кое било друго средство за претплата; автоматски машини за забава; самостојни апарати за видео игри; електронски рачни единици за играње; опрема за игри за казина, сали за бинго и други сали за игри на среќа; апарати за игри прилагодени за употреба само со телевизиски приемници; автоматски машини за игри за аркади за забава и обложувалници; терминали за обложување; картички или бројачи за игри вклучени во оваа класа; кукишта на слот

машини; апарати за игри на среќа; машини за казино игри, особено слот машини; машини за бинго игри; кутии за апарати за забава и обложување

(210) ТМ 2019/1428 (220) 20/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
МК

(540)



(591) црна, жолта, бела
(531) 27.05.24;28.05.00;29.01.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1430 (220) 20/12/2019
(442) 29/02/2020

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
МК

(540)



(591) жолта, црна, бела
(531) 27.05.17;28.05.00;29.01.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
 спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1431 (220) 20/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
 Партишка Конференција бб, 2000, Штип,
 МК
 (540)



(591) црна, црвена, бела
 (531) 27.05.17;28.11.00;29.01.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на
 работењето; управување со работата;
 канцелариски работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
 спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1432 (220) 20/12/2019
 (442) 29/02/2020
 (731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
 Партишка Конференција бб, 2000, Штип,
 МК
 (540)

**ОД НАЈГОЛЕМИ
 ДО НАЈНОВИ
 САМО ХИТОВИ**

(591) црна, црвена
 (531) 27.05.17;28.05.00;29.01.01;29.01.08
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на
 работењето; управување со работата;
 канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
 спортски и културни активности

(210) ТМ 2019/1435 (220) 20/12/2019
 (442) 29/02/2020

(731) Здружение одбојкарски клуб
 РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ Народен Фронт
 9/3-25, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ
 и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) црвена, бела
 (531) 26.01.05;27.01.00;29.01.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 28 игри и играчки; производи за
 гимнастика и спорт кои не се опфатени со
 другите класи
 кл. 41 образование; подготвување на
 наставата; забава; спортски и културни
 активности

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2019/1310
1	МК/Т/2019/1421
3	МК/Т/2019/1310
3	МК/Т/2019/1385
5	МК/Т/2018/0571
5	МК/Т/2019/1310
5	МК/Т/2019/1385
5	МК/Т/2019/1405
5	МК/Т/2019/1421
6	МК/Т/2019/1335
6	МК/Т/2019/1336
6	МК/Т/2019/1337
6	МК/Т/2019/1338
7	МК/Т/2019/0928
9	МК/Т/2019/0390
9	МК/Т/2019/0944
9	МК/Т/2019/0945
9	МК/Т/2019/1186
9	МК/Т/2019/1214
9	МК/Т/2019/1335
9	МК/Т/2019/1336
9	МК/Т/2019/1337
9	МК/Т/2019/1338
9	МК/Т/2019/1390
9	МК/Т/2019/1391
9	МК/Т/2019/1393
9	МК/Т/2019/1395
9	МК/Т/2019/1396
9	МК/Т/2019/1397
9	МК/Т/2019/1426
11	МК/Т/2019/1186
11	МК/Т/2019/1406
11	МК/Т/2019/1407

11	МК/Т/2019/1408
11	МК/Т/2019/1409
12	МК/Т/2019/0928
12	МК/Т/2019/1329
12	МК/Т/2019/1388
16	МК/Т/2019/1268
16	МК/Т/2019/1319
16	МК/Т/2019/1329
18	МК/Т/2019/1396
18	МК/Т/2019/1397
20	МК/Т/2019/1310
25	МК/Т/2019/1210
25	МК/Т/2019/1329
25	МК/Т/2019/1396
25	МК/Т/2019/1397
28	МК/Т/2019/1210
28	МК/Т/2019/1426
28	МК/Т/2019/1435
29	МК/Т/2019/0198
29	МК/Т/2019/1389
29	МК/Т/2019/1410
30	МК/Т/2019/0022
30	МК/Т/2019/1389
30	МК/Т/2019/1412
30	МК/Т/2019/1413
30	МК/Т/2019/1414
30	МК/Т/2019/1415
30	МК/Т/2019/1416
30	МК/Т/2019/1417
32	МК/Т/2019/1399
32	МК/Т/2019/1400
33	МК/Т/2019/1399
33	МК/Т/2019/1400
34	МК/Т/2017/0628

34	МК/Т/2019/1186
34	МК/Т/2019/1393
34	МК/Т/2019/1394
34	МК/Т/2019/1395
35	МК/Т/2019/0022
35	МК/Т/2019/0390
35	МК/Т/2019/0944
35	МК/Т/2019/0945
35	МК/Т/2019/1084
35	МК/Т/2019/1210
35	МК/Т/2019/1214
35	МК/Т/2019/1319
35	МК/Т/2019/1328
35	МК/Т/2019/1329
35	МК/Т/2019/1335
35	МК/Т/2019/1336
35	МК/Т/2019/1337
35	МК/Т/2019/1338
35	МК/Т/2019/1390
35	МК/Т/2019/1391
35	МК/Т/2019/1392
35	МК/Т/2019/1399
35	МК/Т/2019/1400
35	МК/Т/2019/1410
35	МК/Т/2019/1428
35	МК/Т/2019/1430
35	МК/Т/2019/1431
35	МК/Т/2019/1432
36	МК/Т/2019/0390
36	МК/Т/2019/1214
36	МК/Т/2019/1401
37	МК/Т/2019/1329
38	МК/Т/2019/1214
38	МК/Т/2019/1259



38	MK/T/2019/1260
38	MK/T/2019/1261
38	MK/T/2019/1262
38	MK/T/2019/1263
38	MK/T/2019/1264
38	MK/T/2019/1265
38	MK/T/2019/1266
38	MK/T/2019/1267
38	MK/T/2019/1268
38	MK/T/2019/1269
38	MK/T/2019/1270
38	MK/T/2019/1271
38	MK/T/2019/1272
38	MK/T/2019/1319
38	MK/T/2019/1390
38	MK/T/2019/1391

38	MK/T/2019/1396
38	MK/T/2019/1397
38	MK/T/2019/1428
38	MK/T/2019/1430
38	MK/T/2019/1431
38	MK/T/2019/1432
39	MK/T/2019/1214
39	MK/T/2019/1270
39	MK/T/2019/1310
39	MK/T/2019/1319
41	MK/T/2019/0390
41	MK/T/2019/1214
41	MK/T/2019/1319
41	MK/T/2019/1396
41	MK/T/2019/1397
41	MK/T/2019/1428

41	MK/T/2019/1430
41	MK/T/2019/1431
41	MK/T/2019/1432
41	MK/T/2019/1435
42	MK/T/2019/0390
42	MK/T/2019/0944
42	MK/T/2019/0945
42	MK/T/2019/1214
42	MK/T/2019/1348
42	MK/T/2019/1350
42	MK/T/2019/1392
43	MK/T/2019/1370
43	MK/T/2019/1410
44	MK/T/2019/1310
44	MK/T/2019/1392



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
ADP, LLC,	MK/T/2019/0390
ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia	MK/T/2019/1405
Akciju sabiedriba "OLAINFARM"	MK/T/2018/0571
Alibaba Group Holding Limited	MK/T/2019/1214
Bayer Aktiengesellschaft	MK/T/2019/1421
Bekim Maraj	MK/T/2019/1399
Bekim Maraj	MK/T/2019/1400
DRiV IP LLC, a Delaware limited liability company	MK/T/2019/0928
Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.	MK/T/2019/1389
Philip Morris Brands Sàrl	MK/T/2017/0628
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/1186
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/1393
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/1394
Philip Morris Products S.A.	MK/T/2019/1395
Riot Games, Inc (a Delaware corporation)	MK/T/2019/1396
Riot Games, Inc (a Delaware corporation)	MK/T/2019/1397
The Goodyear Tire & Rubber Company	MK/T/2019/1388
ZITRO IP S.àR.l.	MK/T/2019/1426
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/1412
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/1413
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/1414
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/1415
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/1416
А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	MK/T/2019/1417
АС „ХУБ 2“	MK/T/2019/1401
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	MK/T/2019/1259
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	MK/T/2019/1260
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	MK/T/2019/1261
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	MK/T/2019/1262
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	MK/T/2019/1263
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	MK/T/2019/1264



Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1265
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1266
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1267
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1268
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1269
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1270
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1271
Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје	МК/Т/2019/1272
Весна Чадо	МК/Т/2019/1392
Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1406
Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1407
Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1408
Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1409
Драган Живковиќ	МК/Т/2019/1319
Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје	МК/Т/2019/0944
Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје	МК/Т/2019/0945
Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје	МК/Т/2019/1348
Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје	МК/Т/2019/1350
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/2019/1310
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/2019/0022
Друштво за производство трговија и услуги ВИВА ФРЕШ СТОРЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1084
Друштво за производство, трговија и услуги РУЖИН ХЕЛТИ ФУД КОРПОРЕЈШН ДОО увоз-извоз Битола	МК/Т/2019/0198
Друштво за телекомуникациски и информатички инженеринг НЕТРА ДОО Скопје	МК/Т/2019/1390
Друштво за телекомуникациски и информатички инженеринг НЕТРА ДОО Скопје	МК/Т/2019/1391
Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје	МК/Т/2019/1210
Друштво за трговија, производство и услуги БИЗБИ СОЛУШНС дооел увоз-извоз Кавадарци	МК/Т/2019/1328
Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/1410
Здружение одбојкарски клуб РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ	МК/Т/2019/1435
Лимак ДОО Скопје	МК/Т/2019/1370
Петровски Благој	МК/Т/2019/1335
Петровски Благој	МК/Т/2019/1336



Петровски Благој	МК/Т/2019/1337
Петровски Благој	МК/Т/2019/1338
РЕМЕДИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ	МК/Т/2019/1385
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/2019/1428
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/2019/1430
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/2019/1431
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/2019/1432
УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ	МК/Т/2019/1329

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **28292** (151) 13/02/2020
 (210) ТМ 2018/744 (220) 24/07/2018
 (181) 24/07/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Toyo Tire Corporation 2-2-13**

Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

TOYO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 12 гуми за автомобили; внатрешни гуми за гуми за автомобили; тркала за автомобили

(111) **28337** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2018/857 (220) 04/09/2018
 (181) 04/09/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Сегментс Ресеарч ДООЕЛ Скопје**
ул. Антон Попов бр. 16/1-20, Скопје, МК
 (540)



(591) портокалова и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 маркетинг истражување и бизнис истражување

кл. 42 истражување и развој за други

(111) **28194** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1073 (220) 05/11/2018
 (181) 05/11/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КОМЕРЦ АД Скопје**

ул. 16-та Македонска бригада бр. 10, Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје (540)



(591) сина, бела, црвена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 продажба на големо и мало на телекомуникациска опрема

кл. 37 поставување, одржување и поправки на телекомуникациска опрема (мобилен и фиксен мрежи); инсталација на хардвер; услуги за поддршка на телекомуникациска мрежа; инсталација на домашни системи за безбедност и автоматизација

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено услуги за пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео и информации

(111) **28185** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1074 (220) 06/11/2018
 (181) 06/11/2028
 (450) 29/02/2020

(300) UK00003309460 09/05/2018 UK
 (732) **British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NEO STICKS YELLOW

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат

загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски наорави и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **28186** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1078 (220) 06/11/2018
 (181) 06/11/2028
 (450) 29/02/2020
 (300) UK00003347991 24/10/2018 UK
 (732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

VELVETY GREEN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за вткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(111) **28212** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1079 (220) 05/11/2018
 (181) 05/11/2028
 (450) 29/02/2020
 (732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло/темно сина, светло/темно црвена, жолта, зелена, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 влажни марамчиња за стаклени површини

(111) **28253** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1087 (220) 06/11/2018
 (181) 06/11/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ЕКО ЛАЈФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-2/д.п.2, Скопје, МК**
 (740) Наташа Пирковиќ Каровска ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-2/д.п.2, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 4 индустриски масла и масти;мазива;соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување;горива (вклучително и течни горива за мотори) и материји за осветлување;свеќи и фитили за осветлување

(111) **28261** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1088 (220) 06/11/2018
 (181) 06/11/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Салон за убавина НАТУРАЛ
 КООЗМЕТК ДООЕЛ Скопје ул. Методија
 Шаторов-Шарло бр.25 , Скопје, МК**
 (740) Наташа Пирковиќ Каровска ул.
 Методија Шаторов-Шарлов бр. 7-2/д.п.3,
 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други материи
 за перење;препарати за чистење,
 полирање, триење и
 нагризување;сапуни;парфимерија,
 есенцијални масла, козметички производи,
 лосиони за коса;препарати за нега на
 забите
 кл. 44 услуги на хигиена и разубавување
 на луѓе или животни

(111) **28254** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1089 (220) 06/11/2018
 (181) 06/11/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство,
 трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО**
експорт-импорт Скопје ул. Јадранска
Магистрала бр. 114, Скопје, МК
 (540)



(591) темно сина, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги за посредување и трговија
 кл. 36 изнајмување на станбен и деловен
 простор
 кл. 37 изградба на станбен и деловен
 простор

(111) **28255** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1092 (220) 07/11/2018
 (181) 07/11/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Alvogen Pharma Trading Europe**
EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

DUTAPROSTAM

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 препарати; санитарни препарати за
 медицински цели; диететски супстанции
 што се користат во медицината, храна за
 бебиња; фластери, материјали за завои,
 материјали за пломбирање заби и
 забарски смоли, средства за
 дезинфекција, препарати за уништување
 штетници, фунгициди, хербициди

(111) **28184** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1096 (220) 07/11/2018
 (181) 07/11/2028



(450) 29/02/2020

(300) UK00003347992 24/10/2018 UK
(732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MAROON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за втискање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(111) **28187** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1101 (220) 07/11/2018
(181) 07/11/2028
(450) 29/02/2020

(300) UK00003309532 09/05/2018 UK
(732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEO STICKS SPARK FRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **28188** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1102 (220) 07/11/2018
(181) 07/11/2028
(450) 29/02/2020

(300) UK00003309505 09/05/2018 UK
(732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEO STICKS GREEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **28189** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1103 (220) 07/11/2018
(181) 07/11/2028
(450) 29/02/2020

(300) UK00003310281 11/05/2018 UK
(732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

NEO STICKS RICH TOBACCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, сиров или

преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); сите со цел да бидат загревани но не и горени; артикли за пушачи; електронски направи и нивните делови со цел за загревање на тутун

(111) **28257** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2018/1107 (220) 07/11/2018

(181) 07/11/2028

(450) 29/02/2020

(732) **Danish Crown A/S Marsvej 43 8960 Randers SØ, DK**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул. Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје
(540)



(591) портокалова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч,
вклучувајќи свежи, смрзнати и
преработени производи од свинско,
говедско, риба, живина и дивеч, колбаси,
месни преработки; сланина; обвивка на
колбаси, природни или вештачки;
екстракти од месо, прехранбени масла и
масти; подготвени оброци кои содржат
главно месо, јајца, зеленчук; супи,
прехранбени производи направени од
месо, месни желеа, подготовки за правење
супа; преработени, смрзнати, сушени и
готвени овошја и зеленчуци; желеа,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни

производи

кл. 30 подготвени оброци од паста;
лазањи; подготвени оброци од ориз;
замрзнати оброци кои се содржат главно
од паста; замрзнати оброци кои се
содржат од ориз; однапред подготвени
оброци од ориз кои истотака вклучуваат
месо, риба или зеленчук; закуски базирани
на ориз; солени закуски на база на
брашно; пченкарни закуски подготвени
за јадење; салати со паста; сендвичи;
врапови (сендвичи); пити со зеленчук;
колачи кои содржат зеленчук, месо, риба
или живина; подготвен хот дог; пита со
месо; пици; тартови; тостиран леб; пити;
ролати од јајца; тортиљи; сосови за
салати; солени сосови, макала и филови;
сосови; преливи; песто (сос); закуски на
база на житарици; патеа
кл. 31 зрна, земјоделски, градинарски и
шумски производи што не се опфатени со
другите класи; животни (живи); свежо
овошје и зеленчук; семиња, природни
билки и цвеќе; храна за животни; пивски
слад

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалок; услуги за подготовка на храна;
услуги за ресторани; кафулиња; кетеринг;
ресторани; кетеринг за храна и пијалоци;
услуги за кантина; услуги за мезе-барови;
хот-дог колички; обезбедување
информации поврзани со подготовка на
храна и пијалоци; услуги за продажба на
големо поврзана со кетеринг за храна и
пијалоци.

(111) **28251** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2018/1112 (220) 08/11/2018

(181) 08/11/2028

(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Качанички**

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, виолетова, жолта,
сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28250** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1113 (220) 08/11/2018
(181) 08/11/2028
(450) 29/02/2020

**(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, виолетова, црвена,
портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28249** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1114 (220) 08/11/2018
(181) 08/11/2028
(450) 29/02/2020

**(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28248** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1115 (220) 08/11/2018
(181) 08/11/2028
(450) 29/02/2020

**(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црна, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28247** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2018/1116 (220) 08/11/2018

(181) 08/11/2028

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, кафена, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28246** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2018/1117 (220) 08/11/2018

(181) 08/11/2028

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28252** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2018/1118 (220) 08/11/2018

(181) 08/11/2028

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28267** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1127 (220) 12/11/2018
(181) 12/11/2028
(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

(111) **28193** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1130 (220) 13/11/2018
(181) 13/11/2028

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство и
промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС
ДОО Скопје ул.Скупи бр.15 П. Фах.536,
1000, Скопје, МК

(540)

HALLSEPT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететски
супстанции што се користат во
медицината

(111) **28211** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1131 (220) 13/11/2018
(181) 13/11/2028
(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство и
промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС
ДОО Скопје ул.Скупи бр.15 П. Фах.536,
1000, Скопје, МК

(540)

ХАЛСЕПТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететски
супстанции што се користат во
медицината

(111) **28191** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1132 (220) 14/11/2018
(181) 14/11/2028
(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) сина и зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
 соединенија за собирање прашина со
 навлажнување и врзување; горива
 (вклучително и течни горива за мотори) и
 материи за осветлување; свеќи и фитили
 за осветлување, бензен, бензин, гас
 (производствен гас), гас во цврста
 состојба (гориво), горива (моторни горива),
 дизел гориво, моторно масло, нафта,
 нафта (нафта за домаќинство)
 кл. 35 рекламирање; водење на
 работењето; управување со работата;
 канцелариски работи, изнајмување
 канцелариски машини и опрема,
 изнајмување машини за фотокопирање,
 услуги при продажба на големо и мало на
 нафта и нафтени деривати
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталационски услуги, бензински станици
 за возила [полнење гориво и одржување],
 пумпи за точење на гориво на сервисни
 станици

(111) **28179** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2018/1247 (220) 10/12/2018
 (181) 10/12/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ**
25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, МК
 (540)



(591) црвена, зелена и сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
 преработки; конзервирано, смрзнато,
 сушено и варено овошје и зеленчук;
 желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
 млечни производи; масла и масти за
 јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
 тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
 производи од жито, леб, производи од
 тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
 квасец, прашок за печење; сол, сенф;
 оцет, сосови (како мирудии); муридии;
 мраз
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
 производи и зрнени производи што не се
 опфатени со другите класи; животни
 (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
 билки и природно цвеќе; храна за животни;
 пивски слад
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **28180** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2018/1248 (220) 10/12/2018
 (181) 10/12/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ**
25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, МК
 (540)



(591) црвена, зелена, сина и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **28346** (151) 20/02/2020

(210) ТМ 2018/1270 (220) 11/12/2018

(181) 11/12/2028

(450) 29/02/2020

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, Boncourt 2926, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MADE OF VIBRANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; ѓибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **28347** (151) 20/02/2020

(210) ТМ 2018/1280 (220) 14/12/2018

(181) 14/12/2028

(450) 29/02/2020

(732) **Intercontinental Great Brands LLC 100 Deforest Avenue East Hanover New Jersey 07936, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

Свежина што те движи!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 немедицински слатки; шеќерни слатки, вклучувајќи ликорис, тофи, бонбони и желеа, гуми за џвакање и гуми за правење балони

(111) **28348** (151) 20/02/2020

(210) ТМ 2018/1281 (220) 14/12/2018

(181) 14/12/2028

(450) 29/02/2020

(300) 201834383 10/08/2018 AZ
 (732) **Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH**
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

MADE OF STYLE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **28349** (151) 20/02/2020
 (210) ТМ 2018/1285 (220) 17/12/2018
 (181) 17/12/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

SUN PEI

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; конзерви со овошје и зеленчук; туршија која што е вклучена во

оваа класа; суво овошје; масло и масти за јадење; супи; готови оброци кои воглавно се состојат од месо, риба, живина и/или дивеч со додатоци од конзервиран, сушен и/или варен зеленчук; деликатесни салати кои што се вклучени во оваа класа; грицки кои што се вклучени во оваа класа; кокосово млеко
 кл. 30 чај; ориз; тестенини; сосови; додатоци на јадења; зачини; готови јадења кои воглавно содржат ориз и/или тестенини; деликатесни салати кои што се вклучени во оваа класа; грицки кои што се вклучени во оваа класа; суши
 кл. 31 свежо овошје и зеленчук
 кл. 32 безалкохолни пијалаци особено овошни џусеви, комбуха
 кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), особено пијалаци што содржат вино

(111) **28350** (151) 21/02/2020
 (210) ТМ 2018/1286 (220) 17/12/2018
 (181) 17/12/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

TIRADELL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сите видови на кнедли вклучени во оваа класа, особено кнедли од компир, кнедли од џигер, кнедли од сланина, кнедли од кајсија, кнедли од слива
 кл. 30 тестенини; готови оброци во главно составено од тестенини; сите видови на кнедли вклучени во оваа класа, особено кнедли од леб, кнедли од перек, кнедли од

квасец;тесто за слатки печива;сите видови на теста;слатки готови оброци вклучени во оваа класа, особено Kaiserschmarrn (исецкани и зашеќерени палачинки со суво грозје);ориз;производи од ориз;готови оброци кои што содржат ориз вклучени во оваа класа;гореспоменатите стоки исто така за во фрижидер или длабоко-замрзнати

(111) **28351** (151) 21/02/2020
(210) ТМ 2018/1287 (220) 17/12/2018
(181) 17/12/2028
(450) 29/02/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

GLEN ORCHY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 алкохолни пијалаци (освен пива), имено вино;вино порто;црвено вино;бело вино;непенливо вино;пенливо вино;шампањ;овошно вино;трпезно вино;греено вино;шприцер;аперитиви;алкохолни сода пијалаци (alcorops);абсинт;Армањак (Armagnac;аквавит;битерс [ликери];бренди, коњак;калвадос (calvados);џин;грапа (grappa);кирш (kirsh);ликери;узо;рум;алкохолни пијалаци на база на рум, освен але (вид на пиво), пиво или пијалаци што содржат слад;текила, скоч;шнапс (schnapps);виски;вермут, вотка;коктели на база на погоре споменатите стоки;суровини за подготовка на алкохолни пијалаци, имено сирупи или

концентрати за произведување на алкохолни коктели

(111) **28340** (151) 19/02/2020
(210) ТМ 2018/1292 (220) 19/12/2018
(181) 19/12/2028
(450) 29/02/2020

(732) **NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје (540)

DUXET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28276** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1296 (220) 19/12/2018
(181) 19/12/2028
(450) 29/02/2020

(732) **Balmain S.A. 44, rue Francois 1er,**
75008, Paris, FR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

BALMAIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика; козметички моливи, кои вклучуваат моливи за усни и креони за очи; козметички креми, кои вклучуваат креми за навлажнување и потхранување на кожата, крема за рамномерен тен, крема за белеење на кожата, крема против брчки, ноќни и дневни креми; козметички препарати за нега на кожа, кои вклучуваат млеко за чистење за тоалетна употреба,

лосиони за козметички цели; препарати за самопотемнување [козметика]; препарати за заштита од сонце; препарати за бања и туш, кои не се за медицински цели; соли за капење, кои што не се за медицински цели; забни пасти; дезодоранси за луѓе; дезодорантни сапуни; парфимерија, парфеми, сушено ароматично лисје и мирудии [мириси], миризлива вода, парфимирана вода, тоалетна вода, колонска вода; есенцијални масла; масла за козметичка намена; масла за чистење; масла за тоалетна употреба; гелови за масирање, освен за медицински намени, свеќи за масажа за козметичка намена; балсами, освен за медицинска намена; препарати за бричење, сапун за бричење, лосиони за пред-бричење и за после-бричење; маски за убавина; шминка, која што вклучува пудри, основа за шминка во форма на гелови, крема, и течност, руменило, пудра за шминкање; кармини, сјаеви за усни; маскара, моливче за очи, сенка за очи; препарати за отстранување на шминка, книжни марамчиња импрегнирани со препарати за отстранување на шминка; тоалетен сапун; пудра во прав, за тоалетна употреба; препарати за нега на нокти и стапала, кои што вклучуваат лакови за нокти, отстранувач на лак за нокти, вештачки нокти; препарати за нега на коса не за медицински цели, кои вклучуваат балсам за коса, лосиони за коса, спрејови за коса, гелови, креми, балсами, мусеви, шампони, препарати за испирање; бои за коса; неутрализирачи за трајно виткање; препарати за виткање на коса; препарати за исправување на коса; депилатори; препарати за белење [деколоранти] за козметичка употреба; козметички препарати со намена за слабеење;

средства за спречување на крварење за козметичка употреба

(111) **28289** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2018/1297 (220) 19/12/2018
(181) 19/12/2028
(450) 29/02/2020

(732) **Hyundai Motor Comany 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

TUCSON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, спортски автомобили, комбиња [возила], камиони, автобуси на моторен погон, електрични автомобили SUV (теренско возило) автомобили, делови и додатоци за автомобили

(111) **28290** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2018/1298 (220) 19/12/2018
(181) 19/12/2028
(450) 29/02/2020

(732) **Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

HYUNDAI SANTA FE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, спортски автомобили, комбиња [возила], камиони, автобуси на моторен погон, електрични автомобили SUV (теренско возило) автомобили, делови и додатоци за автомобили

(111) **28277** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1307 (220) 21/12/2018
 (181) 21/12/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство, трговија
 и услуги ПАКЕТ МАРКЕТ ДОО Скопје**
Бул. Партизански пдреди 76/4, Скопје,
МК
 (540)



(591) светло зелена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 зеленчук, свеж; овошје, свежо
 кл. 35 услуги при продажба на големо и
 мало на прехранбени производи и
 непрехрамбени производи; месо, риба,
 живина и дивеч; месни преработки; свежо,
 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
 овошје и зеленчук; желеа, џемови,
 компоти; јајца, млеко и млечни производи;
 масла и масти за јадење; кафе, чај, какао,
 шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
 кафе; брашно и производи од жито, леб,
 производи од тесто и слатки, сладолед;
 мед, меласа; квасец, прашок за печење;
 сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
 мирудии; пиво; вода, минерална и сода
 вода и други безалкохолни пијалоци;
 пијалоци од овошје и овошни сокови;
 сирупи; препарати за чистење, полирање,
 триење и нагризување; сапуни;
 парфимерија, есенцијални масла,
 козметички производи, хигиенски
 производи; лосиони за коса; препарати за
 нега на забите; храна за
 бебиња; обработка (административна
 обработка на нарачките за
 купување); административна обработка на
 нарачките за купување

кл. 39 пакување стоки; испорачување
 стоки; испорачување стоки порачани по
 пошта

(111) **28283** (151) 13/02/2020
 (210) ТМ 2018/1308 (220) 21/12/2018
 (181) 21/12/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул.**
„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, зелена, бела, лрем, жолта,
 црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кечап со вкус на пица

(111) **28262** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1310 (220) 24/12/2018
 (181) 24/12/2028
 (450) 29/02/2020

(732) **Colgate-Palmolive Company 300**
Park Avenue, New York, New York 10022,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

COLGATE DARE TO LOVE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 немедицинска паста за заби,
 немедицинско средство за плакнење уста

(111) **28263** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2018/1311 (220) 25/12/2018
 (181) 25/12/2028
 (450) 29/02/2020

**(732) Financial & Risk Organisation
 Limited Five Canada Square, Canary
 Wharf London England E14 5AQ, GB**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

DATA IS JUST THE BEGINNING

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер и софтвер за мобилни апликации, што може да се преземе, кој содржи референтни информации во областите на финансиите, инвестициите, бизнисот, вестите; компјутерски програми за пристап до разни бази на податоци во областа на бизнисот; комуникациски софтвер за потпомагање на преносот на електронски податоци преку обезбедување пристап до бази на податоци кои обезбедуваат информации за бизнис; компјутерски програми за користење при тргување со акции и обврзници; компјутерски софтвер за собирање и дистрибуција на податоци, финансиска размена, работење со акции, работење со обврзници и финансиски трансакции; софтвер за усмерување и извршување нарачки за купување и продавање на хартии од вредност за користење од страна на брокери и дилери на хартии од вредност, како и нивните купувачи; софтвер што може да се преземе, кој обезбедува информации за користење во врска со длабинска анализа на клиентите, информации за регулаторна усогласеност на финансиски услуги и

проценка на корпоративен ризик
 кл. 35 компјутерски услуги, имено, обезбедување бази на податоци со деловни вести и информации, деловни корпоративни поднесоци, и деловни извештаи за правни истражувања и истражувања за усогласеност; обезбедување прилагодени статистички извештаи во врска со демографски податоци; услуги за оценување на бизниси; услуги за деловни информации; агенции за комерцијални информации; услуги за економски предвидувања; услуги за деловно истражување; обезбедување статистички информации; обезбедување информации, анализи и извештаи за општинските пазари и буџетски средства, за спојувања и купувања, за сопственост на корпорации, информации во врска со корпоративни и финансиски директори, пост трговски операции на глобалните пазари на хартии од вредност; обезбедување информативни услуги во областите на економијата, финансиите, монетарни и берзански информации, информации за размена на валути
 кл. 36 обезбедување информации на тема услуги за финансиско советување; обезбедување истражувачка помош на тема услуги за финансиско советување; обезбедување прилагодени статистички извештаи за финансиски податоци; финансиска анализа; финансиско советување; фискални проценки; берзански котирали цени; електронски преноси на средства; обезбедување финансиски информации за обврзници; обврзници со гаранција, комерцијална продажба и фондови за размена и инвестициски фондови; финансиски услуги, имено, обезбедување финансиски информации во вид на пазарно тргување и информации за котација за хартии од вредност; услуги

за поддршка при тргување во областа на финансиски хартии од вредност, имено, трговска споредба, собирање, обработка, табулација, дистрибуција, преговарање, и извршување; обезбедување информации за тргување со хартии од вредност, имено, класификација на хартии од вредност, брокери, дилери и издавачи; пресметка, обезбедување и ажурирање во корист на други на индекси и под-индекси на финансиски хартии од вредност; автоматизирани финансиски услуги, имено, онлајн брокерство на хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои содржат информации за хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои ги снабдуваат претплатниците со информации за тргување за хартии од вредност и им обезбедуваат на институциите и индивидуалните инвеститори автоматска мрежа за тргување со хартии од вредност кл. 42 услуги на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер кој обезбедува финансиски информации во вид на тргување, финансиска размена, трговски спогодби, информации за финансиски пазари, информации за користење при тргување со суровини и прогнозирање; софтвер што не може да се преземе кој содржи финансиски информации како и бази на податоци на јавни записи за користење во врска со длабинска анализа на клиентите и проценка на корпоративен ризик; пронаоѓање на јавни документи; истражување и советување во областа на разубувањето и безбедноста

(111) **28294** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2018/1313 (220) 26/12/2018
(181) 26/12/2028
(450) 29/02/2020

(732) **INNOTECH INTERNATIONAL
Laboratory 7-9 avenue Francois Vincent
Raspail, 94110 Arcueil, FR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ATRICAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки
материјали за шиене

(111) **28240** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2018/1321 (220) 28/12/2018
(181) 28/12/2028
(450) 29/02/2020

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Plus Pharma

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,

печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; вклучително аптеки кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **28241** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/1 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз Скопје Скупи ЗА, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) окер, златна, црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе,

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(111) **28233** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/13 (220) 03/01/2019
(181) 03/01/2029
(450) 29/02/2020

(300) 88145106 05/10/2018 US
(732) **PayPal Inc 2211 North First Street San Jose CALIFORNIA 95131, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

XOOM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 обезбедување на интернет веб-сајт портал во областа на финансиска трансакција и обработка на плаќања; услуги за трансфер на пари; услуги за електронски трансфер на средства; услуги за плаќање на сметки со дознака; услуги за електронска обработка и пренос на плаќања и услуги за податоци на плаќања; услуги за плаќање за надополнување на мобилен уред

(111) **28274** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/14 (220) 04/01/2019
(181) 04/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, зелена, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопроджба на леб

(111) **28273** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/15 (220) 04/01/2019

(181) 04/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



(591) сина, зелена, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопроджба на леб

(111) **28271** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/16 (220) 04/01/2019

(181) 04/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, темно зелена, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопроджба на леб

(111) **28272** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/17 (220) 04/01/2019

(181) 04/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



(591) бордо, зелена, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопродажба на леб

(111) 28280 (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/18 (220) 04/01/2019

(181) 04/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



(591) жолта, зелена, црвена, кафена, бела, сива, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопродажба на леб

(111) 28281 (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/20 (220) 04/01/2019

(181) 04/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, 1000, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



(591) зелена, сина, црвена, кафена, жолта, бела, сива, окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
 кл. 35 малопродажба и големопродажба
 на леб

(111) **28203** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/25 (220) 04/01/2019

(181) 04/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) **DELAMODE GROUP LIMITED 37A
 Balzan Valley, Balzan, Malta, BZN1408, MT**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; услуги на управување
 со деловно работење; деловна
 администрација; канцелариски работи;
 деловни услуги поврзани со логистика и
 транспорт; деловни совети во врска со
 логистичко управување во врска со
 набавки, дистрибуција, транспорт,
 одржување и враќање на производи;
 деловни советодавни услуги; услуги на
 помош при управување; услуги на совети
 за управување; услуги на деловни
 франшизи; обезбедување автоматизирана
 регистрација за идентификација на
 информациите за налозите за испорака на
 потрошувачите преку глобална
 компјутерска мрежа; управување со бази
 со податоци; организација, посредување и
 работење на системи за придобивање
 потрошувачи и системи за лојалност на
 потрошувачи, посебно награди, бонуси и
 шеми со намаленија, посебно за
 користење на транспортни услуги;
 организација, работење и надзор на шеми
 за лојалност на потрошувачи, имено

лоцирање на бонуси и наградни поени,
 посебно за користење на транспортни
 услуги; маркетинг, вклучително на
 дигитални мрежи; примање, обработка и
 постапување по порачки (канцелариски
 работи); компјутеризирани управување со
 датотеки; системско порачување и
 средување на податоци во компјутерски
 бази со податоци; компјутеризирана
 подготовка за инвентар и контрола; услуги
 за управување со инвентар; работење и
 управување на складишни компјутерски
 бази со податоци; услуги за ослободување
 од царина; управување на синџир за
 снабдување; комерцијално посредување;
 услуги на управување со деловно
 работење во врска со логистика и
 транспорт; консултативни, информативни
 и советодавни услуги поврзани со
 горенаведените услуги

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи со недвижности;
 поморско осигурување; царинско
 посредување; царински гаранции;
 уредување на собирање, плаќање и
 поврат на царински давачки; издавање
 електронски платежни картички за
 внесување на бонуси и награди, поточно
 кредитни картички и чековни картички кои
 содржат машинско читливи податоци за
 идентификација и/или информации,
 поточно магнетни картички и чип картички
 (паметни картички); услуги на кредитни
 картички и потрошувачки картички;
 кредитни картички, кодирани
 идентификациони картички, кодирани
 сервисни картички и услуги на
 потрошувачки картички, сите за работење
 со монетарни трансакции; консултативни,
 информативни и советодавни услуги
 поврзани со горенаведените услуги
 кл. 39 транспорт; пакување и складирање
 на производи; организирање патувања;

складиштење; складиштење со гаранција; собирање, транспорт и испорака на производи; складишни информации; курирски услуги; физичко складирање на електронски зачувани податоци и документи; логистика, имено транспорт на производи по пат, железница, брод и воздух; достава на производи порачани по пошта; обезбедување компјутеризирано следење и пронаоѓање на пакети во транзит; уредување и забрзување на услугите за преземање – складирање – транспорт и достава; следење на пакети со користење на глобална компјутерска мрежа; услуги на ослободување од царина (превоз на товар); услуги на резервации на траект; транспортни услуги; дистрибутерски услуги; организирање транспорт на производи и имот преку море, река, воздух и земја; транспорт на производи и имот преку брод, железница, пат, воздух; управување и совети поврзани со транспорт на производи; шпедиција (посредување за складирање) преку море, воздух и земја на производи и имот; пакување и препакнување на производи; изнајмување на контејнери; работење на складишта; складирање производи; ракување со товар (истовар, утовар и преместување); шпедиција; посредување на транспортни услуги; услуги на царинско ослободување; изнајмување на простории за чување; изнајмување на простории за складирање; следење на патници и товарни возила преку компјутер или ГПС; консултативни, информативни и советодавни услуги поврзани со горенаведените услуги

(111) **28213** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/27 (220) 04/01/2019
 (181) 04/01/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. Avenida Presidente Jorge Alessandri R N° 12310, San Bernardo, Santiago, CL**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

PRUNELAX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасти; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано смрзнато сушено и варено овошје и зеленчук, желе; џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **28266** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/28 (220) 04/01/2019
 (181) 04/01/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црвена, сите нијанси на сива, бела,
црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); електронски цигари; производи од
тутун за загревање; електронски уреди и
нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на
аеросоли кои содржат никотин за
инхалација; раствори со течен никотин за
електронски цигари; артикли за пушачи,
хартија за цигари, туби за цигари, филтери
за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

(111) **28242** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/29 (220) 09/01/2019
(181) 09/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
corporation organized and existing under**

**the laws of the State of Delaware 3800
West 143rd Street, Cleveland, State Of
Ohio 44111, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 мешавини за премачкување во вид
на боја за примена кај возила

(111) **28245** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/30 (220) 09/01/2019
(181) 09/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **SANY BAGS, S.L. C.I.F: B-54534524
Polig. Les Pedreres C/Aparadoras, 7 A
03610 Petrer, Alicante, ES**
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија; картон и производи од нив кои не се опфатени со други класи; печатени работи; фотографии; канцелариски материјал; адхезиви (лепила) за канцелариска и домашна употреба; материјали кои ги користат уметниците; четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука или материјали за настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во други класи; печатарски букви; клишиња за печатење; лепливи етикети; украсни ленти и машини; коверти од хартија; календари; разгледници; гуми за бришење; острилка за моливи; плумиери; слики; бои и боици; моливи; книга за приклучоци; агенда, дневен распоред; весници; книги; меморандуми; потсетници; книги; држачи на моливи

кл. 18 кожа и имитација на кожа; кожа од животни; торби, термоизолирани торби, несесер торба, спортска торба, торба - вреќа, мала торба, актовка, торба за носење компјутер, бандероли - мали застави, рачна торба, торба за купувачи, торба за куглање, торба на преклоп, руксак, кеси, кесички со мирислив прав, портатодо - торба за секаква намена; паричник; торбичка, портмоне, куфер, куфер со тркалца, патна торба, торба - ранец, торба - ранец со тркалца, школски торба - ранец, ковчежи и сандачи; чадори и чадори за сонце; бастуми; камшици и сарачки производи

(111) **28230** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/32 (220) 09/01/2019
 (181) 09/01/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Vistros INTL - F.Z.E Makateb Business Centers, Office No.26, Al**

Shorafa Complex, Sh Khalifa Bin Zayed Road, P.O.Box 380, Ajman, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун за цваќање, цигари, цигари кои содржат замена за тутун, цигари (цебни машини за виткање цигари), цигарило [мали цигари], пури, трџки за пушење, лулиња за тутун, кожни торбички за тутун, производи за пушачи, тутун, тегли за чување тутун

(111) **28200** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/33 (220) 09/01/2019
 (181) 09/01/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 47-1/8, 1000, Скопје, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, портокалова, црвена, црна
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатени изданија, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магазини, ревија за автомобили, мотоцикли и мотоспорт

кл. 35 рекламирање, рекламирање во списанија; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; оп-Ппе рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат

на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советувања за организирање од областа на архитектурата и ентериерите; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности и активности од областа на автомобилизмот, мотоциклизмот и мотоспортот; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), конференции (организирање и водење конференции), он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред

јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовавни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на фотографија, фотографски репортажи, конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), ноќни клубови

(111) **28278** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2019/34 (220) 09/01/2019
(181) 09/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје (540)



(591) црно-бело, сиво
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,

монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) **28197** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/35 (220) 09/01/2019
(181) 09/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје (540)



(591) црно-бел, важи за сите бои и комбинации

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) **28279** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2019/36 (220) 09/01/2019
(181) 09/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје

(540)

Hotel Stone Bridge

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) **28238** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/40 (220) 10/01/2019

(181) 10/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill****Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалоци; газирани безалкохолни пијалоци; безалкохолни пијалоци; енергетски пијалоци; изотоничен пијалоци; спортски пијалоци; пијалоци кои содржат витамини; ароматизирани води; прашоци за шумливи пијалоци; смути (кашести пијалаци од овошје и зеленчук); пијалоци базирани на кокос

(111) **28214** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/42 (220) 11/01/2019

(181) 11/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Sarantis Romania SA Platinum****Business & Convention Center, 172-176****Soseaua Bucuresti-Ploiesti St., Building B,****2nd Floor, Space B2, District 1, 013686****Bucharest, RO**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

bioten elmiplant

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 креми за лице; креми за лице со УВ СПФ филтери; немедицински навлажнувачи за лице за рамномерен тен и креми со бои; немедицински навлажнувачи за лице за рамномерен тен со УВ СПФ филтери; шминка за лице; креми за очи; немедицински серуми за очи; креми за усни; немедицински серуми за усни; немедицински серуми за лице; немедицински комбинирани креми за лице и серуми; креми за врат и деколте; немедицински серуми за врат и деколте; млеко за отстранување на шминка од лице; лосион за отстранување на шминка од лице; тоник за чистење на лице; лосион за отстранување на шминка за лице и очи; импрегнирани марамчиња за отстранување на шминка на лице; немедицински гелови за чистење на лице; пена за чистење на лице; немедицински креми за пилинг на лице; немедицински гелови за пилинг на лице; мицеларна вода за лице; маски за убавина; креми за избелување на кожата на лицето; немедицински серуми за избелување на кожата на лицето; креми за

избелување на кожата околу очите;
немедицински серуми за избелување на
кожата околу очите; крем за туширање; гел
за туширање; пена за капење; лосион за
тело; млеко за тело; крем за тело;
навлажнувачи за тело; пилинг за тело;
масло за тело; двофазен отстранувач за
шминка за очи; креми за слабеење за
козметичка употреба; гелови за слабеење
за козметичка употреба; гел-креми за
слабеење за козметичка употреба; креми
за раце; антиперспирант спреј;
антиперспирант рол-он; дезодоранс спреј;
дезодоранс рол-он; немедицински серуми
за слабеење за козметичка употреба; крем
против стрији за козметичка употреба

(111) **28275** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/43 (220) 11/01/2019
(181) 11/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)



(591) бела, сива и тиркизна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун;пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари;тутун во прав;замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели);електронски цигари;производи од
тутун за загревање;електронски уреди и
нивни делови за загревање на цигари или
тутун со цел за ослободување на
аеросоли кои содржат никотин за
инхалација;раствори со течен никотин за
електронски цигари;артикли за пушачи,
хартија за цигари, туби за цигари, филтери
за цигари, конзерви за тутун, кутии за
цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

(111) **28264** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/44 (220) 14/01/2019
(181) 14/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Colgate-Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, NY 10022, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сина, зелена,
портокалова, виолетова, розова, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и средство за
плакнење уста
кл. 21 четки за заби

(111) **28223** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/46 (220) 15/01/2019
(181) 15/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Xolativim

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28215** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/47 (220) 15/01/2019
(181) 15/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Midizol

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28216** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/48 (220) 15/01/2019
(181) 15/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Devapen

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28239** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/49 (220) 15/01/2019
(181) 15/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје ул. Прохор Пчински бр. 16, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 сите видови на обувки, вклучително спортски обувки, чевли, чизми и патики

(111) **28243** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/50 (220) 15/01/2019
(181) 15/01/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Monster Energy Company, a Delaware corporation 1 Monster Way, Corona, California 92879, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

JUICED MONSTER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително газирани и енергетски пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и подготовки за правење пијалоци, вклучително и газирани и енергетски пијалоци; пиво

(111) **28190** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/52 (220) 15/01/2019

(181) 15/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Astellas Deutschland GmbH Georg-Brauchle-Ring 64-66, 80992, Munich, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сите нијанси на сина и сите нијанси на циклама

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за човечка употреба

(111) **28192** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/53 (220) 15/01/2019

(181) 15/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Astellas Deutschland GmbH Georg-Brauchle-Ring 64-66, 80992, Munich, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

LEVACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за човечка употреба

(111) **28269** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/54 (220) 15/01/2019

(181) 15/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) **TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 Tuzla, Istanbul, TR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Zidim

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; хигиенски производи за медицинска употреба; хемиски реагенски за медицинска или ветеринарна употреба

(111) **28282** (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/55 (220) 15/01/2019

(181) 15/01/2029

(450) 29/02/2020

(732) **TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 Tuzla, Istanbul, TR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Mopem

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; хигиенски производи за медицинска употреба; хемиски реагенски за медицинска или ветеринарна употреба

(111) **28270** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/56 (220) 15/01/2019
 (181) 15/01/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad. No: 55 Tuzla, Istanbul, TR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Meneklin

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; хигиенски производи за медицинска употреба; хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба

(111) **28244** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/59 (220) 16/01/2019
 (181) 16/01/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство и трговија Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ с. Лисолај бб, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, црна
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 29 јајца; белки од јајца; белтачини за прехранбена употреба; живина; месо од живина; жолчки од јајце; јајце во прав; протеини за исхрана на живината
 кл. 31 храна за животни, животни/живи, живина за одгледување
 кл. 35 продажба на јајца

(111) **28268** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/69 (220) 17/01/2019
 (181) 17/01/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

ELANTRA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 12 автомобили; спортски коли; комбиња [возила]; камиони; автобуси на моторен погон; електрични возила

(111) **28338** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/141 (220) 01/02/2019
 (181) 01/02/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **ТД ХЕРБИ ДООЕЛ ул. „III Македонска Ударна Бригада“ бр. 11 лок. 2, Куманово, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



ХЕРБИ

(591) црвена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња; книги; папки за хартија; нотеси; албуми; атласи; школски прибор

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; торби и куфери; чадори, сонцебрани и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи; ранци; ученички училишни торби; актовки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени

примероци; услуги на агенции за увоз-извоз и трговија на мало и големо со хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња, книги, папки за хартија, нотеси, албуми, атласи, школски прибор, кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи, торби и куфери, чадори, сонцебрани и стапови за одење, камшици, узди и сарачки производи, ранци, ученички училишни торби, актовки, игри и играчки

(111) **28296** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2019/144 (220) 01/02/2019
(181) 01/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 обезбедување на услуги за шопинг од дома преку интернет и/или ТВ; онлајн услуги за малопродажба; обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; малопродажни услуги обезбедени од стоковни куќи; супермаркети; малопрожна продавница; заедничко здружување на повеќе видови стоки, за доброто на другите (исклучувајќи го транспортот на истите), овозможувајќи им на потрошувачите лесно да ги видат и порачаат тие стоки од јавен каталог за продажба преку поштенска нарачка или преку средства за телекомуникација; бизнис посреднички услуги за комерцијализација на стоки; рекламирање; промовирање на продажбата за трети лица; припремање на трговски трансакции, за трети лица, преку он-лајн продавници; услуги на маркетинг; демонстрација на стоки; закуп на рекламен простор на веб страни; изнајмување на време за рекламирање преку медиумите; рекламирање преку електронски медиуми или интернет; организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели; управување и собирање на информации во компјутерски бази на податоци; советување за бизнис менаџмент и организирање на работењето; промовирање на стоките и услугите на трети лица; агенции за увоз и извоз; бизнис менаџмент кај уметничките артисти; агенции за купување на билети, имено набавки на билети за забавни настани за трети лица за комерцијални цели; услуги на порачување за достава на стоки; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за

трети лица; малопродажни или големопродажни услуги за процесирани житарки, кафе, колачи, слаткарски производи, чоколадо, шеќер, засилувачи на вкус и мирис, мирудии, зачини, хемиски мирудии, зачини за храна (освен есенцијални масла), ориз, пченично брашно, кнедли, напитки од процесирани овошја (имено овошни сокови), минерална вода (напитоци), напитки со вода, млеко, фармацевтски препарати, функционална здрава храна, нутритивни додатоци, витамински производи, диететски додатоци за во храна, процесирано месо, исецкано и зачинето говедско месо на скара (Bulgogi), ферментирана зеленчукова храна (Kimchi), храна за животни, живина и водни производи, додатоци за добиточна храна, не за медицински цели, канцелариски материјали, играчки, лични украси (имено украси [накит]), чанти и ташни, облека, обувки, долна облека, фитнес опрема, апарати за вежбање, козметика, козметичка опрема, прибор за шминка, производи за убавина (имено рачен прибор за виткање на коса), артикли за во тоалет (имено четки за тоалет), препарати за чистење и средства за чистење на заби, парфемирани свеќи, украси за во коса (имено ластичиња за коса, шноли за коса), шишиња за вода, шољи, мебел, прекривки, прибор за домаќинство, прибори за јадење [ножеви, вилушки и лажици], фотографски апарати и инструменти, додатоци (имено камери, филтери, рачни моноподи), накит и часовници, телекомуникациски машини и справи (имено трансмитери), електрични аудио и визуелни апарати и инструменти, DVD, мобилни апликации [софвер што може да се презема или снима], списанија [периодични] и книги, апарати за

прочистување на воздух, апарати за вентилација и климатизирање, филтри за прочистување на воздух, кислородни генератори за чистење на воздух (дел од машина за прочистување на воздух), стерилизатори за маска, мебел, театарски седишта, столови и седишта, столови и седишта со специјални ефекти

(111) **28297** (151) 13/02/2020
 (210) ТМ 2019/145 (220) 01/02/2019
 (181) 01/02/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 кино-театри; кино-театри кои што овозможуваат филмски ефекти на публика како што се ветер, мирис, прскање на вода, движење, вибрации, чад, меурчиња, ласер, или блиц; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски програми; обезбедување на филмови кои што не се преземаат и телевизиски програми преку услуги на видео-на-барање; презентирање на виртуелна реалност во кино; продукција на аудио

снимки; дистрибуција (освен транспорт) на аудио снимки; обезбедување на онлајн музика, која што не се презема; презентирање на изведби во живо; презентирање на музички изведби; импресарио услуги, имено, организирање на изведби во живо од областа на филмот; услуги за анимациска продукција; забава во вид на изведби во живо од областа на претстави и концерти; организирање и спроведување на настани на културно доживување; организирање и спроведување на културни шоуа и изведби; пренос на кинематографски филмови; забавни услуги, имено, планирање и спроведување на серии на филмски фестивали; филмска продукција; филмски студија; изнајмување на кинематографски филмови; објавување и уредување на печатен материјал; ноќни клубови; снимање видео ленти, услуги на репортери; обезбедување на забавни капацитети; организирање на резервации на билети за филмови; организирање на резервации на билети за шоуа и други забавни настани; организирање и спроведување на изложби за забавни, културни и образовни цели; обезбедување на информации и податоци за филмови, услуги за игри, услуги за забавен парк и тематски парк; фотографирање; образовни услуги, имено, обезбедување обуки и тренирање во областа на филмот, специјалните ефекти, дигиталната технологија, забава; музика, организирање на модни шоуа од забавен карактер; обезбедување и раководење на забавни капацитети; обезбедување на забавни капацитети, имено, театарски капацитети; апарати за аркадни видеоигри, забавни паркови за возење, апарати за возење во нив со специјални ефекти, обезбедување на капацитети за филмови, шоуа,

претстави, музички и образовен тренинг;
обезбедување на спортски капацитети;
планирање на забави (разонода);
инструкции за глума, пеење и танцување;
резервации на билети и букинг услуги за
забавни, спортски и културни настани

(111) **28298** (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/146 (220) 01/02/2019

(181) 01/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 услуги за сателитски пренос и телевизиско емитување; пренос на слики, аудио и мултимедијална содржина преку интернет; услуги за емитување на интернет; емитување на програми за телевизиска продажба; емитување на телевизиски програми користејќи видео-на-барање и услуги за плати-за-да-гледаш телевизија; емитување на видео-на-барање; емитување на филм и телевизиски рубрики преку мобилни комуникациски мрежи; услуги на претплата за емитување телевизија; обезбедување

на кориснички пристап на мобилни интернет портали; услуги на стриминг на дигитални медиуми; обезбедување на кориснички пристап до дигитални музички сајтови на интернет; услуги за пренос на видео-на-барање; праќање на електронски пораки за услуги за информации за шопинг; услуги на интернет портали; пренос на вести; услуги за видео стриминг; услуги за кабелска телевизија; емитување на програми на кабелска телевизија; емитување на телевизиски програми; пренос на мултимедијална содржина преку комуникациски мрежи; пренос на дигитални датотеки

(111) **28299** (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/147 (220) 01/02/2019

(181) 01/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 камери; очила (оптика); очила за сонце; очила за гледање; очила за во театар; очила за спорт; елеци за спасување; полначи за батерии; УСБ

кабли; електрични аудио и визуелни апарати и инструменти; компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди; апарати за читање на дигитална музика; звучници; слушалки; маски за мобилни телефони; софтвер за електронски игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; апликации за паметни телефони; компјутерски софтвер; касети за видео игри; заштитни ракавици; заштитни кациги; заштитни маски; дискови за снимање на звук; CD-иња; DVD-ија; дигитални видео снимки што може да се преземат; дигитални медиуми за снимање; медиумска содржина што може да се презема; анимација што може да се презема; музички датотеки што може да се преземат; датотеки со слики што може да се преземат; мултимедијални датотеки што може да се преземат; купони што може да се преземат; анимирани цртани филмови; електронски изданија што може да се преземат; програми за компјутерски игри; кинематографски машини и апарати; кодирани магнетни картички; ваги за мерење тежина кои не се за медицински цели; телекомуникациски машини и инструменти; електронски апарати за спречување на крајби, освен за возила; систем за домашно кино; апарати и инструменти за мерење; математички инструменти; сензори за температура на воздухот; сет слушалки за комуникација; рентген апарати; декоративни магнети за фрижидер

(111) **28285** (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/149 (220) 04/02/2019

(181) 04/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Adnan ALNEN & Partners \ Al Durra Food Products Erbee Town, P.O . Pox: 92 Damascus Countryside, SY**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирани, замрзнати, сушени и варени овошја и зеленчуци; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и

производи направени од житни култури, леб, пециво и слатки, ладни десерти; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (додатоци на храна); зачини; мраз

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски производи и зрна што не се вклучени во други класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук; семиња, природни растенија и цвеќиња; храна за животни; слад

кл. 32 пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други средства за правење пијалоци

(111) **28335** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/152 (220) 05/02/2019

(181) 05/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз**
Скопје ул. Козле бр. 88 - лок.9, 1000,
Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) црна, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите,
 кибрити

кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски
 работи; рекламирање, рекламен
 материјал, маркетинг и промотивен
 материјал; малопродажба или
 големопродажба на тутун, цигари,
 цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари
 поврзани со истите; лулиња, секачи,
 пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,
 кутии, пакувања, футроли, опаковки,
 торбички и други пушачки реквизити;
 услуги на клубови и нивните членови за
 комерцијални, промотивни, рекламни
 цели; онлајн услуги за малопродажба
 големопродажба на тутун, цигари,
 цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари
 поврзани со истите; лулиња, секачи,
 пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,
 кутии, пакувања, футроли, опаковки и
 други пушачки реквизити

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање
 патувања; складирање, испорака и
 транспорт на тутун, цигари, цигарилоси,
 пури, додатоци и акцесоари поврзани со

истите; лулиња, секачи,
 пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,
 кутии, пакувања, футроли, опаковки,
 торбички и други пушачки реквизити
 кл. 41 ноќни клубови, фанклубови
 (членски клубови), клуб на пушачи

(111) **28287** (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/153 (220) 05/02/2019

(181) 05/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз**
Скопје ул. Козле бр. 88 - лок.9, 1000,
Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

Quit smoking, start enjoying

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од
 нив кои не се опфатени со другите класи,
 печатени работи, книговезнички
 материјал, фотографии, канцелариски
 материјал, лепила за канцелариска и куќна
 употреба; материјали кои ги користат
 уметниците, сликарски четки, машини за
 пишување и канцелариски прибор (освен
 мебелот); материјали за обука и настава
 (освен апарати); пластични материјали за
 пакување кои не се опфатени во другите
 класи; печатарски букви, клишиња;
 промотивни материјали
 кл. 34 тутун, производи за пушачите,
 кибрити; пури, додатоци и акцесоари
 поврзани со истите; секачи, пепелници,
 запалки, кибрити, хјумидори, кутии,
 пакувања, футроли, опаковки торбички и
 други пушачки реквизити

кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски
 работи; рекламирање, рекламен
 материјал; маркетинг и промотивен

материјал; малопроджба или големопродажба на тутун, цигари, цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари поврзани со истите; лулиња, секачи, пепелници, запалки, кибрити, хјумидори, кутии, пакувања, футроли, опаковки, торбички и други пушачки реквизити; услуги на клубови и нивните членови за комерцијални, промотивни, рекламни цели; онлајн услуги за малопроджба големопродажба на тутун, цигари, цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари поврзани со истите; лулиња, секачи, пепелници, запалки, кибрити, хјумидори, кутии, пакувања, футроли, опаковки и други пушачки реквизити

(111) **28288** (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/154 (220) 05/02/2019

(181) 05/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **CommScope, Inc. of North Carolina (North Carolina Corporation) 1100 CommScope Place, S.E. Hickory, North Carolina 28602, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

COMMScope

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 антени, имено, антени за базни станиии, двојно-поларизирани антени, антени со далечински електричен наклон, точка до точка антени, микробранови антени, радиофрекфентни антени, и широко опсежни антени; телекомуникациски кабли што зрачат радиофрекфенција; безжична опрема за во зграда и базна станица, имено, внатрешни антени, дистрибуирани антени, дистрибуирани антени на база на влакна, и радио-преку-влакно дистрибуирани

антени; безжични радио предаватели, и приемници, примопредаватели, појачувачи за звук и процесори за дигитален сигнал за повторување, преобликување и реформатирање податочни сигнали; системи за контрола и дијагностика на антени на безжични телекомуникациски базни станиии, имено, далечински дијагностички електрични контролери за усмерување надолу, кабелски склопови, имено, бакарни склопови за телекомуникациски кабли, склопови за кабли со оптички влакна, претходно составени кабли со оптички влакна, и претходно составени РФ џампер кабли; опрема за водење и уредување кабли, имено, хоризонтални и вертикални рафтови за уредување кабли за подршка, организирање и заштита на повеќе телекомуникациски кабли, канали за кабли со оптички влакна, рафтови со кабелски канали за кабли за подршка, организирање и заштита на повеќе телекомуникациски кабли, и сталажи со полици за поставување за телекомуникациски хардвер; додатоци за комуникациски кабли, имено, заштита од пренапон и пластични канали како водилки за кабли за држење каоаксијални кабли, кабли со оптички влакна, кабли со испреплетен пар и нивни хибриди, метални кабинети специјално прилагодени за заштита на телекомуникациска опрема од областа на телекомуникациски кабли и водилки и хоризонтални и вертикални куќишта за уредување кабли за подршка, организација и заштита на повеќе телекомуникациски кабли; делови за оптички кабли, имено, приклучоци за кабли со оптички влакна, и уреди за завршување на кабли со оптички влакна; празни уреди за складирање оптички влакна, имено, складишни рафтови за

складирање кабли со оптички влакна; комуникациски кабли, имено, коаксијални кабли, кабли со оптички влакна, телекомуникациски кабли со испреплетен пар и хибридни кабли со оптички влакна, телекомуникациски кабли со конектори, џампер кабли и спојни кабли од природата на телекомуникациски кабли; електрични трансмисионски линии што се користат за безжични апликации; далечински електрични наклон кабли, конектори за комуникациски кабли за коаксијални, фибер оптички и кабли со испреплетен пар и хибриди од нив; приклучоци за електрични и фибер оптички конектори; куќишта и терминали за оптички влакна во вид на разводни куќишта за кабли со оптички влакна и конекциски блокови за телекомуникациски кабли за конектирање терминални завршетоци на кабли, адаптер за штекер; спојници за коаксијални и кабли со оптички влакна; додатоци за конектори за комуникациски и податочни кабли, имено, заштитна обликувана обвивка од силиконска гума отпорна на временски влијанија дизајнирана да запечати и заштити споеви за електрични, РФ, и кабли со оптички влакна; телекомуникациски сидни приклучници; производи за радио пристапна мрежа, имено, дистрибуирани антенски системи што се состојат од радиофреквентни антени, РФ репетитор системи што се состојат од репетитори за целуларни радио комуникации, мали РФ келии, и поврзан софтвер за напојување, управување, дизајнирање и тестирање на овие системи; безжичен дистрибутивен систем што се состои од брановодници, елипсовидни брановодници, цврсти и флексибилни брановодници, и елипсовидни брановодни кабли; преносливи апарати за читање за радио

фреквентна идентификација (RFID), имено, RFID читачи; контролни апарати во кутии или врамени што се состојат од системски електрични контролери, логички анализатори, и портали монтирани на електрични прекинувачки плочки и рамки што ги обединуваат и групираат податоците да комуницираат со софтвер; преносливи комуникациски и енергетски модули, имено, модули од интегрирани кола за работа на системот за комуникација со податоци во рамките на средина од оптички влакна и овозможување комуникација преку безжична конекција со софтвер и мобилни уреди; производи за радио фреквентна идентификација (RFID), имено, етикети во вид на ознаки за радио фреквентна идентификација, RFID читачи, и рачни RFID читачи, апарати за мониторинг, мерење, тестирање, и контролирање електрични сигнали; софтвер за компјутерски системи за обработка на комуникациски сигнали поврзани со геолокациски уреди, телекомуникациска опрема и системи за управување и контролирање од оддалечени локации и оценување безжичен пренос на глас и податоци; софтвер за употреба во дизајнирање, инсталирање, работење, оптимизирање и одржување телекомуникациска опрема; апарати за пренос на податоци во областа на телекомуникациски пренос; апарати за дигитален оптички пренос за пренос на телекомуникациски податоци; апарати за пренос на звук и слики; оптичка електронска комуникациска опрема, имено, оптички засилувачи, оптички предаватели, оптички електронски компоненти во вид на оптички кабли, оптички линкови на податоци, и оптички примопредаватели; апарати за обработка

на податоци од полето на телекомуникациски пренос; компјутери за употреба во полето на телекомуникациски пренос; компјутерски софтвер за управување, мониторинг, визуализација и оптимизирање инфраструктура за центар за податоци и неговите перформанси и за централизирана контрола и управување на компјутерски и мрежни уреди дистрибуирани преку организацијата која обезбедува услуги за вмрежување и складирање; разделници на сигнали, вклучително разделници на сигнал од оптички влакна; оптички спојки вклучително оптички спојки за надворешни сандачиња; разделници на РФ сигнал, завршетоци во вид на електрични завршувачи, и атенуатори за електричен сигнал; оптички филтри и електронски комбинатори за конектирање антена и приемници; мултиплексори; засилувачи што се монтираат на кула; засилувачи за подобрување на сигнал, блокови за електрични завршетоци; производи за кондиционирање РФ за места со станици на отворено, имено, радио-фреквентно контролирани предаватели; дистрибутивни куќишта, имено, електрични дистрибутивни кутии; куќишта за бакарни сплетки, имено, сплетки за електрични преносни линии; куќишта за сплетки од влакна, имено сплетки за преносни линии од оптички влакна; FTТА куќишта, имено разводни кутии; FTТА полици, имено монтажни полици за разводни кутии за оптички влакна; касети и панели од влакна, имено контролни панели од оптички влакна за поврзување повеќе податочни уреди и уреди со оптички влакна; бакарни панели и касети, имено бакарни контролни панели за телекомуникациски сигнал за поврзување повеќе податочни и електрични уреди;

монтажни полици и кабинети за телекомуникациски хардвер; фибер-оптички монтажни полици и панели за телекомуникациски хардвер; телекомуникациски фибер оптички и бакарни телекомуникациски контролни преспојувачки панели за сместување телекомуникациски кабли со конектори; куќишта за батерии за сместување помошни батерии; метални кабинети специјално прилагодени за заштита на телекомуникациска опрема во вид на уреди за напојување и електронска опрема за телекомуникациски системи; DC-DC напонски конвертори за употреба со разводни панели во комуникациски и податочни инфраструктурни мрежни системи; конвертери за напојување за употреба со антени и примотредаватели; телекомуникациски апарати и инструменти, имено, механички споеви за оптички или телекомуникациски преносни линии, спојници за кој не е потребен алат за оптички или телекомуникациски преносни линии, модуларно изградени оптички или електрични завршни блокови, хардвер за уредување влакна во вид на канали за оптички кабли, фибер оптички дистрибутивни рамки, имено, фибер оптички дистрибутивни кутии; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контролирање електрични или оптички сигнали, имено, телекомуникациска опрема во вид на затвораачи за сплетки од оптички влакна, куќишта за сплетки од оптички влакна или телекомуникациски кабли, дистрибутивни кутии за сплетки од оптички влакна и телекомуникациски кабли, хардвер за уредување влакна во вид на канали за кабли од оптички влакна, дистрибутивни врамени куќишта за фибер

оптички и телекомуникациски кабли, конектори за фибер оптички или телекомуникациски кабли, приклучоци за фибер оптички или телекомуникациски кабли, адаптери за фибер оптички или телекомуникациски кабли, споеви од оптички влакна за оптички преносни линии, фиоки за споеви на оптички влакна во вид на затвораи за сплетки од оптички влакна, и касети за сплетки од оптички влакна; кошници за складирање влакна, имено монтажни рафтови за телекомуникациски хардвер; кабелски и жични предни плочи, имено, телекоминикациски кабелски предни плочи за телекомуникациски кабли и жици, површинско монтажни електрични дистрибутивни кабинети, и сидни прекинувачи

(111) **28293** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2019/155 (220) 05/02/2019
(181) 05/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство, промет и услуги Кординг Горска дооел Скопје ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, МК**
(740) Адвокат Симона Костадинова ул. Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална вода и сода вода
кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; маркетинг; за дистрибуција и продажба на вода

(111) **28284** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2019/157 (220) 06/02/2019
(181) 06/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-извоз Скопје ул. Востаничка бр. 46 б, 1000, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

literatura.mk

(591) бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатени изданија, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магазини
кл. 35 рекламирање, рекламирање во списанија; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална

администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советувања за организирање од областа на архитектурата и ентериерите; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; електронско издаваштво, забава

(планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), конференции (организирање и водење конференции), он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), услуги на фотографија, фотографски репортажи, конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), ноќни клубови

(111) **28300** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/158 (220) 06/02/2019
 (181) 06/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје**
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат,
1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации; хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, печатарски букви, клишиња, печатени изданија, печатарски производи, брошури, фотографии, известувања, книги, нацрти, магацини

кл. 35 рекламирање, рекламирање во списанија; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); демонстрација на производи, барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање

/огласување/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; академии; академии за програмирање; организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, пишување текстови што не се рекламни, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови

(111) **28303**

(210) ТМ 2019/159

(151) 18/02/2020

(220) 07/02/2019

(181) 07/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина Карпош, Скопје, МК (540)**



(591) црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

(111) **28301** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/160 (220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина Карпош, Скопје, МК (540)**



(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

(111) **28305** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/161 (220) 07/02/2019
(181) 07/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт бр. 21, општина Карпош, Скопје, МК (540)**



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тастатури, звучници, слушалки за компјутер и мобилен, полначи за мобилен и таблет, преносни полначи за мобилни и таблети, таблети, куќишта, глумци, подлоги за глумци

(111) **28308** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/162 (220) 07/02/2019

(181) 07/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666, JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

ROHTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 лосиони за после бричење; препарати за освежување на воздух; балсами, освен за медицински цели; маски за убавина; козметички препарати за трепки; козметички препарати за нега на кожа; козметика; есенцијални масла; лосиони за коса; сјаеви за усни; кармини; препарати за шминка; препарати за отстранување шминка; парфеми; шампони; препарати за бричење; креми за белеење на кожата; сапун; препарати за сончање; козметички колекции; антиперспиранти [прибор за лична хигиена]; дезодоранси за луѓе или за животни

(111) **28286** (151) 13/02/2020

(210) ТМ 2019/163 (220) 07/02/2019

(181) 07/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **TMD Friction Services GmbH Schlebuscher Str. 99 51381 Leverkusen, DE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)

DON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 течност за сопирачки, хидраулична течност за сопирачки и куплунг системи
кл. 4 масти, графит за подмачкување, масла за индустриска употреба, масла за подмачкување, индустриски масла, траен лубрикант за системи на сопирачки
кл. 12 плочки за сопирачки, сегменти за сопирачки, дискови за сопирачки, сопирачки барабани, индикатори за абење, сет нитни, хидраулични единици за инсталации на сопирачки, особено цилиндри за главни сопирачки, цилиндри за тркала, шепа за сопирачки, инсталации за сопирање; црева за сопирачки; засилувачи за сопирачки; сите претходно спомнати производи за копнени возила

(111) **28309** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/168 (220) 07/02/2019

(181) 07/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. „Леце Котески“ бр. 23, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена, зелена, сина, кафена


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **28310** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/169 (220) 07/02/2019
 (181) 07/02/2029
 (450) 29/02/2020

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул.
 „Леце Котески“ бр. 23, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена,
 зелена, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 супи

(111) **28311** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/170 (220) 07/02/2019
 (181) 07/02/2029
 (450) 29/02/2020


(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул.
 „Леце Котески“ бр. 23, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена,
 зелена, сина, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 супи

(111) **28312** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/171 (220) 07/02/2019
 (181) 07/02/2029
 (450) 29/02/2020


(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул.
 „Леце Котески“ бр. 23, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена,
 зелена, сина, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 супи

(111) **28313** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/172 (220) 07/02/2019
 (181) 07/02/2029
 (450) 29/02/2020

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул.
 „Леце Котески“ бр. 23, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **28314** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/173 (220) 07/02/2019

(181) 07/02/2029


(450) 29/02/2020

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. „Леце Котески“ бр. 23, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена, зелена, црна, темно сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 супи

(111) **28315** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/176 (220) 07/02/2019

(181) 07/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје Бул. Партизански одреди бр. 1/2-3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Колемишевски и партнери ул. Коста Шахов бр. 7/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, златна и светло сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 метални руди

кл. 37 ископување руда

кл. 42 геолошки испитувања; геолошки истражувања; геолошки истражувања на терен

(111) **28344** (151) 20/02/2020

(210) ТМ 2019/177 (220) 08/02/2019

(181) 08/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, МК

(540)



(591) бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри, играчки и украси за елка

кл. 35 услуги при продажба на големо и

мало на облека, обувки, капи, игри и
играчки и украси за елка

(111) **28316** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/178 (220) 08/02/2019

(181) 08/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **САШО ГРОЗДАНОВСКИ Бул. Јане
Сандански бр. 64/3-20, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.

Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работата;
канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука;

едукативен консалтинг

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги

(111) **28319** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/179 (220) 08/02/2019

(181) 08/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Industrija piva i sokova "Trebjesa"
d.o.o. Nikšič ul.Njegoševa br. 18, Nikšič,
ME**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива, стаут пиво (stout), светло пиво
(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale)

(111) **28317** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/180 (220) 11/02/2019

(181) 11/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ул. 5-та
Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
МК**

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(111) **28320** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/181 (220) 11/02/2019

(181) 11/02/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ул. 5-та
Париска Конференција бб, 2000, Штип,
МК**

(540)



(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **28343** (151) 20/02/2020
(210) ТМ 2019/183 (220) 11/02/2019
(181) 11/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **ГАЛАФАРМ** дооел ул. 51, бр. 23
Стопански двор - Волково, 1000, Скопје,
МК

(540)

CANABIGAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи
кл. 5 фармацевтски производи, диететика
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: козметички и фармацевтски производи

(111) **28322** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/191 (220) 11/02/2019
(181) 11/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **ДТПУТУ Македонија Травел** дооел
ул. Орце Николов 109/1/3, 1000, Скопје,
МК

(540)



(591) виолетова, сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 посредување за превоз; патнички транспорт; превезување патници; превоз со автомобили; придружување патници; разгледувања културни знаменитости и обиколки [туризам]; резервации за патувања; резервации за превоз; резервирање места за патувања; услуги на заедничко користење автомобил; организирање патувања; возачки услуги; автобуски превоз; железнички превоз; изнајмување автомобили за трки; изнајмување возила; изнајмување навигациски системи; изнајмување патнички автобуси; изнајмување автомобили; изнајмување багажници за возила што се монтираат на кров; изнајмување автобуси

кл. 43 резервирање за привремено сместување; резервирање хотели; резервирање пансиони

(111) **28321** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/192 (220) 12/02/2019
(181) 12/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Monster Energy Company, a Delaware corporation having a place of business at 1 Monster Way, Corona, California 92879, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MEAN GREEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци,
вклучително газирани и енергетски
пијалоци; сирупи, концентрати, прашоци и
додатоци за правење пијалоци,
вклучително и газирани и енергетски
пијалоци; пиво

(111) **28330** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/193 (220) 12/02/2019
(181) 12/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Monster Energy Company, a
Delaware corporation having a place of
business at 1 Monster Way, Corona,
California 92879, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GOLD STRIKE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци,
вклучително газирани и енергетски
пијалоци; сирупи, концентрати, прашоци и
додатоци за правење пијалоци,
вклучително и газирани и енергетски
пијалоци; пиво

(111) **28295** (151) 13/02/2020
(210) ТМ 2019/194 (220) 12/02/2019
(181) 12/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ЕЛИВАЛ ДООЕЛ
Скопје ул. 11 Октомври бр. ББ, Зелен-
пазар локал 555, Скопје, МК**

(740) Александар Иванов ул. Даме Груев
бр. 1 - анекс , 1000, Скопје
(540)



(591) зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 светилки и апарати за осветлување

(111) **28324** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/199 (220) 12/02/2019
(181) 12/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **ЗД ПАНОРАМА ДООЕЛ ул. 15ти
КОРПУС 66, 6000, Охрид, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела, сива, жолта,
портокалова, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе; џемови;
компоти; млеко; масла и масти за јадење;
путер од кикиритки; путер од какао;
јаткасто овошје (орев, лешници, бадеми),
подготвени; кикиритки, преработени;
семки, подготвени; суво грозје; урми
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи; свежо овошје и зеленчук; семиња и билки; пивски слад; семе од житарици; зрната храна; јаткасто овошје; лешници; бадеми; кикиритки; пченка; овес

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; водење дејност; водење на комерцијални работи; рекламирање; ширење на рекламен материјал, проспекти, печатени примероци; рекламни огласи; објавување рекламни текстови; организирање дејности; проучување на пазарот (маркетинг); комерцијална администрација; услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со прехранбени продукти

(111) **28339** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/200 (220) 11/02/2019
(181) 11/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51, Скопје, МК**
(540)



(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги

(111) **28333** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/204 (220) 13/02/2019
(181) 13/02/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, Boncourt 2926, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина, сива и сите нијанси на жолто

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **28336** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/334 (220) 15/03/2019
(181) 15/03/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Здружение на уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА Куманово ул. Иго Тричковиќ бр. 37/17, Куманово, МК**
(540)



(591) сина, зелена, жолта, портокалова,
виолетова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава и културни активности

(111) **28265** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/394 (220) 02/04/2019

(181) 02/04/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство
трговија транспорт и услуги ТАРА
ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт
Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр.
12, Беловиште, Гостивар, МК
(540)**

TRAXAL

(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **28181** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/410 (220) 05/04/2019


(181) 05/04/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство и
трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово
ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово,
Берово, МК**

(740) Марковски Александар ул. Моша
Пијаде 1/б, Берово

(540)



(591) бела, зелена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 ѓубриво; органско ѓубриво за
земјоделство, градинарство и шумарство
кл. 16 пластични материјали за пакување
кл. 35 услуги на продажба, рекламирање,
трговија на големо и мало со ѓубриво
кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски
услуги; градинарски услуги поврзани со
одгледување растенија; хортикултура

(111) **28323** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/560 (220) 06/05/2019

(181) 06/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **N.P.T. Trepfarm Магистрала
Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема
Слатина, Косово, ХХ**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

TRIOCARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,

вештачки, екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки
материјали за шиене

(111) **28325** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/561 (220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **N.P.T. Trepfarm Магистрала
Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема
Слатина, Косово, ХХ**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

EXPERGO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки, екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки
материјали за шиене

(111) **28326** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/562 (220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **N.P.T. Trepfarm Магистрала
Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема
Слатина, Косово, ХХ**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

ALBADOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки, екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки
материјали за шиене

(111) **28327** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/563 (220) 06/05/2019
(181) 06/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **N.P.T. Trepfarm Магистрала
Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема
Слатина, Косово, ХХ**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DOLOHOT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки, екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки
материјали за шиене

(111) **28306** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/622 (220) 10/05/2019
(181) 10/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

Куманово

(540)



(591) црна, бела, сива и мент

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 жестоки пијалочи, мешани

алкохолни пијалочи, мешани пијалочи кои

содржат жестоки пијалочи

(111) **28342** (151) 21/02/2020

(210) ТМ 2019/624 (220) 10/05/2019

(181) 10/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-****hemijska industrija Vršac Beogradski put****bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

Куманово

(540)

ZANIDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи наменети

за лечење на епилепсија

(111) **28217** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/633 (220) 14/05/2019

(181) 14/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ЕВН Македонија, Акционерско****друштво за снабдување со електрична****енергија Скопје ул. "11-ти Октомври" бр.****9, Скопје, МК**

(540)



(591) црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на

работење; управување со работи;

канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки;

инсталациски услуги

кл. 39 транспорт; пакување и складирање

стоки; организирање патувања

кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и проектирање поврзано со

нив; услуги за индустриски анализи и

истражувања; проектирање и развој на

компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28302** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/636 (220) 14/05/2019

(181) 14/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС ул.****"5-та Партиска Конференција" бб, 2000,****Штип, МК**

(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на

работењето; управување со работата;

канцелариски работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
 спортски и културни активности

(111) **28204** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/638 (220) 14/05/2019
 (181) 14/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за маркетинг и услуги
 АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје ул.
 Аминта Трети бр. 4А, Скопје, МК**
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
 Скопје, 1000
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 уметнички професии (бизнис
 менаџмент кај уметнички професии),
 рекламирање, компјутерско рекламирање
 преку интернет

(111) **28205** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/639 (220) 14/05/2019
 (181) 14/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за маркетинг и услуги
 АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје ул.
 Аминта Трети бр. 4А, Скопје, МК**
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
 Скопје, 1000
 (540)



(591) црна, бела, сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање
 кл. 41 организирање шоу програми
 [импресарио услуги], шоу програми
 (продукција на шоу програми)

(111) **28328** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/646 (220) 15/05/2019
 (181) 15/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК**
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, црна, зелена, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
 овошје и овошни сокови

(111) **28329** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/647 (220) 15/05/2019
 (181) 15/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, кафена, виолетова, жолта,
 портокалова, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
 овошје и овошни сокови

(111) **28331** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/648 (220) 15/05/2019
 (181) 15/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, зелена, портокалова, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
 овошје и овошни сокови

(111) **28332** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/649 (220) 15/05/2019
 (181) 15/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
 трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ
 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички
 пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје,
 МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.
 Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, црна, зелена, жолта, кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од
 овошје и овошни сокови

(111) **28334** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/650 (220) 15/05/2019

(181) 15/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, зелена, жолта, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови

(111) **28218** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/653 (220) 15/05/2019

(181) 15/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје Качанички пат бр. 158, Скопје, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)

ChikChak

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук;

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

млечни производи; масла и масти за

јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и

производи од жито, леб, производи од

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

квасец, прашок за печење; сол, сенф;

оцет, сосови (како мирудии); мирудии,

мраз

(111) **28304** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/656 (220) 16/05/2019

(181) 16/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **JU XUELIANG Hubei, CN**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА

АГЕНЦИЈА ДОО бул. "Кочо Рацин" 14,

1000, Скопје

(540)



(591) црна, златно жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **28291** (151) 18/02/2020

(210) ТМ 2019/659 (220) 16/05/2019

(181) 16/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **ЃЕОРГИЕВ НИКОЛА ул. Иван****Аговски бр. 7, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 спортски и културни активности

(111) **28219** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/666 (220) 16/05/2019
(181) 16/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за издаваштво и маркетинг АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51, Скопје, МК**
(540)



(591) црна, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 списанија
кл. 41 објавување на текстови, со исклучок на рекламни текстови

(111) **28220** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/669 (220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, зелена, виолетова, сива, црна, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; додатоци во исхраната; минерални додатоци во исхраната; витамини и витамински додатоци во исхраната; диететски производи за деца; капки за нос за медицинска употреба; спрееви за нос за медицинска употреба; спрееви за деконгестија на нос; додатоци во исхраната кои содржат аминокиселини
кл. 10 медицински апарати и инструменти; назални аспиратори

(111) **28221** (151) 04/02/2020
(210) ТМ 2019/671 (220) 17/05/2019
(181) 17/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина и нијанси, бела, жолта,

магента, зелена, црна,

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци

во исхраната; минерални додатоци во

исхраната; витамини и витамински

додатоци во исхраната; диететски

производи за деца; капки за нос за

медицинска употреба; спрееви за нос за

медицинска употреба; спрееви за

деконгестија на нос; додатоци во

исхраната кои содржат аминокиселини

кл. 10 медицински апарати и инструменти;

назални аспиратори

(111) **28222** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/672 (220) 17/05/2019

(181) 17/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска**

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

Скопје бул. Александар Македонски

бр.12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) сина и нијанси, бела, жолта,

магента, зелена, црна, сива, црвена,

кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци

во исхраната; минерални додатоци во

исхраната; витамини и витамински

додатоци во исхраната; диететски

производи за деца; капки за нос за

медицинска употреба; спрееви за нос за

медицинска употреба; спрееви за

деконгестија на нос; додатоци во

исхраната кои содржат аминокиселини

кл. 10 медицински апарати и инструменти;

назални аспиратори

(111) **28224** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/673 (220) 17/05/2019

(181) 17/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска**

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

Скопје бул. Александар Македонски

бр.12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) сина и нијанси, бела, жолта,

магента, зелена, црна, сива,

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински апарати и инструменти;

назални аспиратори

(111) **28225** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/674 (220) 17/05/2019

(181) 17/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска**

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

**Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) сина и нијанси, бела, жолта,
магента, зелена, црна, сива, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци
во исхраната; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински
додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за
медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат аминокиселини

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

(111) **28226** (151) 12/02/2020

(210) ТМ 2019/675 (220) 17/05/2019

(181) 17/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) сина и нијанси, бела, жолта,

магента, зелена, црна, сива,

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци
во исхраната; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински
додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за
медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат аминокиселини
кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

(111) **28345** (151) 21/02/2020

(210) ТМ 2019/680 (220) 20/05/2019

(181) 20/05/2029

(450) 29/02/2020

(300) 33501 21/11/2018 AD

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SLOW CURED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за

луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбризгување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **28307** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/689 (220) 22/05/2019
(181) 22/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Здружение на сопственици на деловен простор Луна Бизнис ул. Партизански Одреди бр. 15А, МК**
(740) Зоран Најдовски ул. Пресека 15Б, Скопје
(540)

LUNA BIZNIS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање
кл. 37 одржување на заеднички деловни простории

(111) **28195** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/736 (220) 31/05/2019
(181) 31/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **АД Д-Р ПАНОВСКИ – СКОПЈЕ**
Скупи 3 бр. 55, Скопје, МК
(540)

TAVIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови, имено антивирусни лекови

(111) **28206** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/737 (220) 31/05/2019

(181) 31/05/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕД-Пулс Сервис ДООЕЛ Скопје ул. "Бледски договор" бр. 8, Карпош, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 амбалажа за шишиња од хартија или картон; брошури; весници; канцелариски материјали; кутии од хартија или картон
кл. 29 масло од лен за кујнска употреба
кл. 39 пакување стоки
кл. 43 кафетерии [експрес ресторани]; ресторани со самопослужување; ресторани;
служење храна и пијалаци; снек-барови

(111) **28196** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/739 (220) 31/05/2019
(181) 31/05/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ бул. 3-та Македонска б 33/1-4, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутери, таблет-компјутери, лаптоп компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски мемории, компјутерски тастатури, компјутерски програми, снимени, компјутерски периферни уреди, компјутерски софтвер, снимен, монитори

[компјутерски хардвер], навлаки за таблет компјутери, дискетни единици за компјутери, компјутерски програми за играње, подлоги за компјутерски глумчиња, компјутерски оперативни програми, снимени, печатачи за употреба со компјутери, точки на поврзување на компјутери, елементи со магнетска лента за компјутери, компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци], батерии електрични, видеокамери, електрични адаптери, звучници, кабли, електрични, кертриџи, компакт дискови, конектори, мобилни телефони, модеми, скенери, слушалки, соларни батерии, торби за лаптоп, фотокопири, читачи за бар кодови
 кл. 35 обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги
 кл. 37 компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер)
 кл. 42 изнајмување на компјутери

(111) **28198** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/740 (220) 31/05/2019
 (181) 31/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ бул. 3-та Македонска б 33/1-4, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) црвена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги за дизајн на страници, за рекламни цели
 кл. 42 хостирање сервери, регистрација на домени, закуп на имиња на интернет домени,
 давање простор за веб (интернет)

страници, изнајмување веб [интернет] сервери,
 советување за правење веб страници, креирање и одржување веб интернет страници за други

(111) **28199** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/741 (220) 31/05/2019
 (181) 31/05/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги ДД - СТОРЕ ДООЕЛ Фрањо Клуз 12/1-4, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) светла зелена, темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 компјутери, таблет-компјутери, лаптоп компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски мемории, компјутерски тастатури, компјутерски програми, снимени, компјутерски периферни уреди, компјутерски софтвер, снимен, монитори [компјутерски хардвер], навлаки за таблет компјутери, дискетни единици за компјутери, компјутерски програми за играње, подлоги за компјутерски глумчиња, компјутерски оперативни програми, снимени, печатачи за употреба со компјутери, точки на поврзување на компјутери, елементи со магнетска лента за компјутери, компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци], батерии електрични, видеокамери, електрични адаптери, звучници, кабли, електрични, кертриџи, компакт дискови, конектори, мобилни телефони, модеми, скенери, слушалки, соларни батерии, торби за лаптоп, фотокопири, читачи за бар кодови
 кл. 35 обезбедување онлајн пазар за

купувачи и продавачи на стоки и услуги
 кл. 37 компјутерски хардвер
 (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер)
 кл. 42 изнајмување на компјутери

(111) **28229** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/742 (220) 03/06/2019
 (181) 03/06/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **ЕНЕРГОСИСТЕМ ДОО Булевар
 СРБИЈА бр.2, 1000, Скопје, МК**
 (540)

krafter
 TECHNOLOGIES

(591) црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 11 радијатори (греење); радијатори за централно греење, уреди и апарати за климатизација, апарати за греење, котли за греење, резервоари за вода под притисок

(111) **28231** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/744 (220) 03/06/2019
 (181) 03/06/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Neogen Corporation 620 Leshner
 Place, Lansing, Michigan 48912, US**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

NEOGEN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 дијагностичка опрема што содржи биолошки или хемиски реагенси за откривање на микроорганизми или хемикалии во различни средини
 кл. 9 инструменти во вид на симулатори

на лента со преса, монитори, сензори и мерачи за откривање на хемикалии, микроорганизми и еколошки услови во различни средини; дијагностички апарат, имено, читач на латерален проток што користи интегриран грејач, оптички снимач и софтвер за обработка за брзо спроведување на дигитална анализа, архивирање, складирање на слики изработени на уред за тестирање на страничен проток што се користи при скрининг на храна за микроби, габицини токсини, алергени и остатоци од лекови во храна и животната средина во областа на безбедноста на храната; инструменти, имено, фотометри, за употреба во дијагностички испитувања на биолошки примероци; микробиолошка инструментација, имено, оптички читачи за откривање на микробен раст; научни апарати, имено, микробиолошка опрема за тестирање што се состои првенствено од медиуми за раст и индикатори за боја за откривање на бактерии во медицински и индустриски примероци
 кл. 10 ветеринарни апарати и опрема, имено, пиштол за валање, вакцинатори, инјектори, пиштоли за вбригување и болусни пиштоли, како и делови за замена и додатоци за истите; апарати за ставање на медицинска течност и опрема за животни, имено, апарати за ставање на лекарства и пиштоли за лекарства, и делови за замена, монтирање и додатоци за истите; ветеринарна опрема, имено, ракавици во должина до рамото за употреба при вршење испитувања на добиток; ветеринарни специјални уреди, имено, заштитни ракавици, престилки, ракави, чизми, костуми, комбинезони и јакни, кеси за леш и облоги за контејнери; ветеринарни хируршки инструменти, имено, дентални алатки, копчиња за кила

на добиток, скалпели, серумски шишиња, шприцеви, држачи за игла, уреди за фаќање на добиток и држачи, цевки за поправка на ректална кила и лента/цемент за држење на заштитни уреди на добитокот; ветеринарни шприцеви и хиподермични игли

(111) **28232** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/745 (220) 03/06/2019
(181) 03/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Neogen Corporation 620 Leshner Place, Lansing, Michigan 48912, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 медиум за микробиолошки култури; родентициди; средства за дезинфекција, средства за чистење со дезинфекција, санитарни препарати

(111) **28201** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/749 (220) 05/06/2019
(181) 05/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **PHARMASCIENCE INC 6111 Royalmount Avenue Suite #100 Montreal, Quebec H4P 2T4, CA**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) сина, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; хигиенски препарати за медицинска употреба; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска и ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓе и животни; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **28202** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/750 (220) 05/06/2019
(181) 05/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **ТП Ервин Дестан Хаџија ДЕСТАН гостилница Скопје ул. 106 бр. 4, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)




(591) бордо, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 секаков вид на месо; кебапи
кл. 35 рекламирање; рекламирање преку социјални мрежи; рекламирање преку интернет; рекламирање преку телевизија; рекламирање преку радио; секаков вид на рекламирање што не е опфатен со горенаведените услуги
кл. 43 ресторани; служење храна и пијалоци; услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **28227** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/752 (220) 03/06/2019
(181) 03/06/2029

(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, сина, нијанси на сина, црна,
розева, кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; шампони; парфимерија;
козметички производи за нега на кожа;
козметички препарати за бања; бебешки
марамчиња импрегнирани со средства за
чистење; влажни марамчиња за чистење;
влажни марамчиња за козметички цели;
детска козметика; бебешка пудра;
стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; лосиони за
козметички цели

кл. 5 медицински чаеви; билни капки;
додатоци во исхраната; храна за бебиња;
бебешки пелени; пелени за
инконтиненција; антибактериски сапуни;
бактериски средства за медицинска
употреба; памучни стапчиња за
медицинска употреба; медицински масла;
медицински шампони; диететски
суплементи; фармацевтски производи за
третман на кожа; фармацевтски производи
за третман на изгореници

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи, каталози; хартиени кеси;
календари; подлоги за повивање;
рекламен материјал; одредени хартиени
производи за една употреба

(111) **28228** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/753 (220) 03/06/2019
(181) 03/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, сина, нијанси на сина, црна,
розева,

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички производи за нега на
кожата; влажни марамчиња

(111) **28207** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/754 (220) 03/06/2019
(181) 03/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Colgate-Palmolive Company, (a
Delaware corporation) 300 Park Avenue,
New York, N. Y. 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

**PALMOLIVE PURE &
DELIGHT**

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за лична нега, имено,
препарати за чистење на кожата и телото;
тврд сапун; течен сапун на раце; гелови и
креми за туширање; средства за миење на

тело; препарати за нега на коса;
дезодоранси, антиперспиранти и спрејови
за под пазувите за лична употреба;
навлажнувачи, лосиони и креми за тело и
кожа; талк во прав; препарати за бричење;
козметички препарати за сончање и
препарати за заштита на кожата од
ефектите на сонцето; влажни марамчиња
импрегнирани со раствор за чистење

(111) **28234** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/761 (220) 07/06/2019
(181) 07/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **АМСМ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗА
ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ ДОО**
Скопје ул. Митрополит Теодосиј
Гологанов бр. 51, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникациски услуги;
комуникации со телефон
кл. 39 влечење возила

(111) **28235** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/767 (220) 12/06/2019
(181) 12/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз**
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 66,
1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, жолта и нијанси на
кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци; вино

(111) **28236** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/768 (220) 12/06/2019
(181) 12/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз**
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 66,
1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 апетисани, јаткасто овошје [орев,
лешник, бадем], подготвени и сите други
видови на јаткасти овошја; јаткасти
производи

кл. 31 сите видови на јаткасто овошје;
јаткасти производи

(111) **28237** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/780 (220) 13/06/2019
(181) 13/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Conair Corporation One Cummings Point Road, CT 06902 Stamford, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

CONAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 пегли за стилизирање, машинки за потстрижување и тримери

кл. 11 фенови за коса

(111) **28341** (151) 18/02/2020
(210) ТМ 2019/787 (220) 18/06/2019
(181) 18/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Расположение Осум ДООЕЛ Гевгелија ул. "Маршал Тито" бр. ГТЦ 6/10, 1480, Гевгелија, МК**

(740) Расположение Осум ДООЕЛ ул. Франклин Рузвелт 51А-3, 1000, Скопје (540)

moodeight

(591) црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 изнајмување на апартмани за краток или подолг престој

(111) **28208** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/788 (220) 17/06/2019
(181) 17/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Diageo North America, Inc 801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

BULLEIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци, освен пива

(111) **28209** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/796 (220) 19/06/2019
(181) 19/06/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Сава**

Михајлов бр.10, број 6, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) розева, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами

кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами; цени

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами; транспортирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капења; гаќички за капење; пижами

(111) **28210** (151) 12/02/2020
 (210) ТМ 2019/797 (220) 19/06/2019
 (181) 19/06/2029
 (450) 29/02/2020

(732) Друштво за производство,
 трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ
 експорт-импорт Скопје ул.Сава
 Михајлов бр.10, број 6, 1000, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) розева, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 чорапи; спортски чорапи; кратки
 чорапи; хулахопки; долна облека; долна
 облека за жени; корсети; боди; долна
 облека за апсорбирање пот; костуми за
 капење; гајички за капење; пижами
 кл. 35 рекламирање; услуги при продажба
 на големо и мало со: чорапи; спортски
 чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна
 облека; долна облека за жени; корсети;
 боди; долна облека за апсорбирање пот;
 костуми за капење; гајички за капење;
 пижами; цени
 кл. 39 транспортни услуги, пакување и
 складирање на чорапи; спортски чорапи;
 кратки чорапи; хулахопки; долна облека;
 долна облека за жени; корсети; боди;
 долна облека за апсорбирање пот;
 костуми за капење; гајички за капење;
 пижами; транспортирање на чорапи;
 спортски чорапи; кратки чорапи;
 хулахопки; долна облека; долна облека за
 жени; корсети; боди; долна облека за
 апсорбирање пот; костуми за капења;
 гајички за капење; пижами

(111) **28353** (151) 24/02/2020
 (210) ТМ 2019/856 (220) 09/07/2019
 (181) 09/07/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

TRACTAN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за кардио-
 васкуларни болести и белодробни болести

(111) **28318** (151) 18/02/2020
 (210) ТМ 2019/857 (220) 09/07/2019
 (181) 09/07/2029
 (450) 29/02/2020

(732) **Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd.**
No.401-410, 4th Floor, Zone B, Building 4,
Huiye Science and Technology Park,
Guanguang Road, Tangjia Community,
Fenghuang Street, Guangming New
District, Shenzhen, CN

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.
 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје
 (540)

Blackview

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 ДВД плеери, лаптоп компјутери,
 батерии за полнење, слушалки,
 навигациони инструменти,
 видеорекордери, мобилни телефони,
 камери, апарати за проекција, смартфони
 (паметни телефони), електрични
 инсталации за заштита од кражба,

полначи за батерии, компјутерски бележници, апарати за бележење растојание, надворешни батерии (powerbanks), апарати за мрежни комуникации

(111) **28352** (151) 21/02/2020
(210) ТМ 2019/913 (220) 30/07/2019
(181) 30/07/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Akciju sabiedriba "OLAINFARM" 5 Rupnicu street, Olaine, LV-2114, LV**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

ADAPTOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција

(111) **28182** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/915 (220) 30/07/2019
(181) 30/07/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Spartan Race, Inc. 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 спортска опрема, апарати, машини и уреди за кревање тегови, снага, атлетика, телесен фитнес, вежбање, телесна фитнес кондиција, апарати за физкултурна сала и тренирање на телото, имено шипки за кревање тегови, ѓуле за вежбање, тегови за вежбање, рачни тегови, диск тегови, стеги и клешти за кревање, тегови за користење на тегови со шипки и се продаваат како единици со шипки за кревање тегови, креда за кревање тегови, садови и штандови за употреба за креда за кревање тегови, полица за складирање на атлетска опрема, јажиња за скокање, ремени за кревање тегови, пенасти ваљаци за вежбање, песочни вреќи направени од неопрен за вежби за телесен фитнес, зглобни нараквици за кревање тегови, штитници за колена за кревање тегови, штитници за лакти за кревање тегови, штитници за подколеница и коленица за кревање тегови, јажиња за прескокнување, јажиња за качување, јажиња за вежбање, јажиња за физичка кондиција, шипки за дигање на раце, траки за трчање, пенасти ваљаци за вежбање на нозе, пенасти ваљаци за вежбање на мускули, ѓулиња за вежбање, медицински топки, топки за удирање, топки за вежбање, тренинг и брзина, машини за веслање, статични велосипеди, подлоги за абдомен, абдоменални тркала, подлоги за машини за вежбање, топки за вежбање стабилност, топки за вежбање рефлекс, не за медицинска употреба, медицински топки, топки за балансирање, плиометриски кутии, прстени за гимнастика, ремени за електрична стимулација за зајакнување на мускулите, тегови за зглобови, тегови за рачен зглоб, ракавици за кревање тегови, ракавици за

тренинг, ракавици за вежбање тегови, растегливи траки за вежбање, ремени и траки поставени на врати или предмети за изведување на различни вежби за физичка кондиција, траки за отпор, траки со рачки за отпор, траки за снага, конуси за тренинг на брзина и агилност, скали за качување, пречки за тренинг за обука за пречки, трки и натпревари, имено, пречки за стаза и брзина, стапови за агилност, боречки ракавици, перничина за удирање за боречки вештини, штитници за рака за атлетска употреба, штитници за рачен зглоб за атлетска употреба, штитници за подлактица за атлетска употреба, штитници за потколеница за атлетска употреба, штитници за колено и рис за атлетска употреба, копје за фрлање кое се употребува во атлетски натпревари и торби специјално прилагодени за спортска опрема

(111) **28183** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/916 (220) 30/07/2019
(181) 30/07/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Spartan Race, Inc. 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека; спортска облека; качкети; капи; џемпери; јакни; шалови; долна облека; елеци; спортски панталони; спортски кошули; маици; костими за капење; спортски обувки; обувки; заштита за глава

(111) **28256** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/918 (220) 31/07/2019
(181) 31/07/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, Saint Petersburg, RU**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) светло и темно портокалова, црвена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок; мазива; соединенија за собирање; прашина со навлажнување и врзување; горива и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(111) **28258** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/919 (220) 31/07/2019
(181) 31/07/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, Saint Petersburg, RU**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) светло портокалова, темно портокалова, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
мазива; соединенија за собирање
прашина со навлажнување и врзување;
горива и материи за осветлување; свеќи и
фитили за осветлување
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) **28259** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/920 (220) 31/07/2019
(181) 31/07/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Public Joint Stock Company**
Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-
5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,
Saint Petersburg, RU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



G-Energy

(591) светло и темно портокалова,
црвена, бела, сива, сина, црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
мазива; соединенија за собирање
прашина со навлажнување и врзување;
горива и материи за осветлување; свеќи и
фитили за осветлување
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) **28260** (151) 12/02/2020
(210) ТМ 2019/921 (220) 31/07/2019
(181) 31/07/2029
(450) 29/02/2020

(732) **Public Joint Stock Company**
Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-
5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,
Saint Petersburg, RU

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно портокалова,
црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
мазива; соединенија за собирање
прашина со навлажнување и врзување;
горива и материи за осветлување; свеќи и
фитили за осветлување
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	28221	9	28318	21	28261
1	28181	5	28222	10	28220	21	28264
1	28231	5	28223	10	28221	25	28183
1	28286	5	28225	10	28222	25	28209
2	28242	5	28226	10	28224	25	28210
3	28207	5	28227	10	28225	25	28239
3	28212	5	28232	10	28226	25	28344
3	28213	5	28255	10	28231	28	28182
3	28214	5	28265	10	28294	28	28344
3	28227	5	28269	10	28323	29	28179
3	28228	5	28270	10	28325	29	28180
3	28261	5	28282	10	28326	29	28202
3	28262	5	28294	10	28327	29	28206
3	28264	5	28323	11	28229	29	28213
3	28276	5	28325	11	28237	29	28218
3	28308	5	28326	11	28295	29	28236
3	28343	5	28327	12	28268	29	28241
4	28191	5	28340	12	28286	29	28244
4	28253	5	28342	12	28289	29	28257
4	28256	5	28343	12	28290	29	28285
4	28258	5	28352	12	28292	29	28309
4	28259	5	28353	16	28181	29	28310
4	28260	6	28315	16	28200	29	28311
4	28286	8	28237	16	28206	29	28312
5	28190	8	28261	16	28219	29	28313
5	28192	9	28196	16	28227	29	28314
5	28193	9	28199	16	28240	29	28324
5	28195	9	28231	16	28245	29	28349
5	28201	9	28263	16	28284	29	28350
5	28211	9	28288	16	28287	30	28179
5	28213	9	28299	16	28300	30	28180
5	28215	9	28301	16	28338	30	28218
5	28216	9	28303	18	28245	30	28257
5	28220	9	28305	18	28338	30	28271



30	28272
30	28273
30	28274
30	28280
30	28281
30	28283
30	28285
30	28347
30	28349
30	28350
30	28351
31	28179
31	28180
31	28236
31	28244
31	28257
31	28277
31	28285
31	28324
31	28349
32	28238
32	28243
32	28246
32	28247
32	28248
32	28249
32	28250
32	28251
32	28252
32	28267
32	28285
32	28293
32	28319
32	28321
32	28328
32	28329
32	28330
32	28331
32	28332
32	28334
32	28349

33	28208
33	28235
33	28304
33	28306
33	28349
34	28184
34	28185
34	28186
34	28187
34	28188
34	28189
34	28230
34	28266
34	28275
34	28287
34	28333
34	28335
34	28345
34	28346
34	28348
35	28181
35	28191
35	28194
35	28196
35	28197
35	28198
35	28199
35	28200
35	28202
35	28203
35	28204
35	28205
35	28209
35	28210
35	28217
35	28240
35	28244
35	28254
35	28263
35	28271
35	28272

35	28273
35	28274
35	28277
35	28278
35	28279
35	28280
35	28281
35	28284
35	28287
35	28293
35	28296
35	28300
35	28301
35	28302
35	28303
35	28305
35	28307
35	28316
35	28317
35	28320
35	28324
35	28335
35	28337
35	28338
35	28343
35	28344
36	28197
36	28203
36	28233
36	28254
36	28263
36	28278
36	28279
37	28191
37	28194
37	28196
37	28199
37	28217
37	28254
37	28256
37	28258

37	28259
37	28260
37	28307
37	28315
38	28194
38	28234
38	28298
38	28302
38	28317
38	28320
39	28203
39	28206
39	28209
39	28210
39	28217
39	28234
39	28277
39	28322
39	28335
41	28200
41	28205
41	28219
41	28240
41	28284
41	28291
41	28297
41	28300
41	28302
41	28316
41	28317
41	28320
41	28335
41	28336
41	28339
42	28196
42	28198
42	28199
42	28217
42	28263
42	28315
42	28316



42	28337	43	28202	43	28279	44	28261
43	28179	43	28206	43	28322		
43	28180	43	28257	43	28341		
43	28197	43	28278	44	28181		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговски марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
ЗД ПАНОРАМА ДООЕЛ	28324	МК/Т/2019/0199
Adnan ALNEN & Partners \ Al Durra Food Products	28285	МК/Т/2019/0149
Akciju sabiedriba "OLAINFARM"	28352	МК/Т/2019/0913
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	28255	МК/Т/2018/1092
Astellas Deutschland GmbH	28190	МК/Т/2019/0052
Astellas Deutschland GmbH	28192	МК/Т/2019/0053
Balmain S.A.	28276	МК/Т/2018/1296
British American Tobacco (Brands) Inc.	28345	МК/Т/2019/0680
British American Tobacco (Brands) Limited	28185	МК/Т/2018/1074
British American Tobacco (Brands) Limited,	28186	МК/Т/2018/1078
British American Tobacco (Brands) Limited,	28184	МК/Т/2018/1096
British American Tobacco (Brands) Limited,	28187	МК/Т/2018/1101
British American Tobacco (Brands) Limited,	28188	МК/Т/2018/1102
British American Tobacco (Brands) Limited,	28189	МК/Т/2018/1103
CJ Corporation	28296	МК/Т/2019/0144
CJ Corporation	28297	МК/Т/2019/0145
CJ Corporation	28298	МК/Т/2019/0146
CJ Corporation	28299	МК/Т/2019/0147
Colgate-Palmolive Company	28262	МК/Т/2018/1310
Colgate-Palmolive Company	28264	МК/Т/2019/0044
Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation)	28207	МК/Т/2019/0754
CommScope, Inc. of North Carolina (North Carolina Corporation)	28288	МК/Т/2019/0154
Conair Corporation	28237	МК/Т/2019/0780
DELAMODE GROUP LIMITED	28203	МК/Т/2019/0025
Danish Crown A/S	28257	МК/Т/2018/1107
Deva Holding A.Ş.	28223	МК/Т/2019/0046
Deva Holding A.Ş.	28215	МК/Т/2019/0047
Deva Holding A.Ş.	28216	МК/Т/2019/0048



Diageo North America, Inc	28208	MK/T/2019/0788
Financial & Risk Organisation Limited	28263	MK/T/2018/1311
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	28342	MK/T/2019/0624
Hyundai Motor Comany	28289	MK/T/2018/1297
Hyundai Motor Company	28290	MK/T/2018/1298
Hyundai Motor Company	28268	MK/T/2019/0069
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	28294	MK/T/2018/1313
Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. Nikšič	28319	MK/T/2019/0179
Intercontinental Great Brands LLC	28347	MK/T/2018/1280
JU XUELIANG	28304	MK/T/2019/0656
LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A.	28213	MK/T/2019/0027
Lidl Stiftung & Co. KG	28349	MK/T/2018/1285
Lidl Stiftung & Co. KG	28350	MK/T/2018/1286
Lidl Stiftung & Co. KG	28351	MK/T/2018/1287
Lidl Stiftung & Co. KG	28306	MK/T/2019/0622
Monster Energy Company, a Delaware corporation	28243	MK/T/2019/0050
Monster Energy Company, a Delaware corporation	28321	MK/T/2019/0192
Monster Energy Company, a Delaware corporation	28330	MK/T/2019/0193
N.P.T. Trepharm	28323	MK/T/2019/0560
N.P.T. Trepharm	28325	MK/T/2019/0561
N.P.T. Trepharm	28326	MK/T/2019/0562
N.P.T. Trepharm	28327	MK/T/2019/0563
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28340	MK/T/2018/1292
Neogen Corporation	28231	MK/T/2019/0744
Neogen Corporation	28232	MK/T/2019/0745
PHARMASCIENCE INC	28201	MK/T/2019/0749
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	28242	MK/T/2019/0029
PayPal Inc	28233	MK/T/2019/0013
PepsiCo, Inc.	28238	MK/T/2019/0040
Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.Ş.	28353	MK/T/2019/0856
Philip Morris Brands SárI	28266	MK/T/2019/0028
Philip Morris Brands SárI	28275	MK/T/2019/0043
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	28256	MK/T/2019/0918
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	28258	MK/T/2019/0919
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	28259	MK/T/2019/0920
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	28260	MK/T/2019/0921
ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	28308	MK/T/2019/0162
Rothmans of Pall Mall Limited	28346	MK/T/2018/1270
Rothmans of Pall Mall Limited	28348	MK/T/2018/1281
Rothmans of Pall Mall Limited	28333	MK/T/2019/0204
SANY BAGS, S.L.	28245	MK/T/2019/0030



Sarantis Romania SA	28214	МК/Т/2019/0042
Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd.	28318	МК/Т/2019/0857
Spartan Race, Inc.	28182	МК/Т/2019/0915
Spartan Race, Inc.	28183	МК/Т/2019/0916
TMD Friction Services GmbH	28286	МК/Т/2019/0163
Toyo Tire Corporation	28292	МК/Т/2018/0744
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	28269	МК/Т/2019/0054
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	28282	МК/Т/2019/0055
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.	28270	МК/Т/2019/0056
Vistros INTL - F.Z.E	28230	МК/Т/2019/0032
ЃЕОРГИЕВ НИКОЛА	28291	МК/Т/2019/0659
АД Д-Р ПАНОВСКИ - СКОПЈЕ	28195	МК/Т/2019/0736
АМСМ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ ДОО Скопје	28234	МК/Т/2019/0761
ГАЛАФАРМ дооел	28343	МК/Т/2019/0183
ГБЦ КОМУНИКАЦИИ	28320	МК/Т/2019/0181
ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ	28179	МК/Т/2018/1247
ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ	28180	МК/Т/2018/1248
ДТПУТУ Македонија Травел дооел	28322	МК/Т/2019/0191
Друштво за производство, трговија и услуги ПАКЕТ МАРКЕТ ДОО Скопје	28277	МК/Т/2018/1307
Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје	28300	МК/Т/2019/0158
Друштво за издаваштво и маркетинг АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО Скопје	28219	МК/Т/2019/0666
Друштво за маркетинг и услуги АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје	28204	МК/Т/2019/0638
Друштво за маркетинг и услуги АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје	28205	МК/Т/2019/0639
Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КОМЕРЦ АД Скопје	28194	МК/Т/2018/1073
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	28193	МК/Т/2018/1130
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	28211	МК/Т/2018/1131
Друштво за производство и трговија Видановски Златко БЕЛИ МОСТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ	28244	МК/Т/2019/0059
Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово	28181	МК/Т/2019/0410
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз Скопје	28241	МК/Т/2019/0001
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	28274	МК/Т/2019/0014
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	28273	МК/Т/2019/0015
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски	28271	МК/Т/2019/0016



производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје		
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	28272	МК/Т/2019/0017
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	28280	МК/Т/2019/0018
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	28281	МК/Т/2019/0020
Друштво за производство трговија и услуги ЕКО ЛАЈФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28253	МК/Т/2018/1087
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	28265	МК/Т/2019/0394
Друштво за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје	28315	МК/Т/2019/0176
Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје	28293	МК/Т/2019/0155
Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	28191	МК/Т/2018/1132
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28209	МК/Т/2019/0796
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28210	МК/Т/2019/0797
Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИВАЛ ДООЕЛ Скопје	28295	МК/Т/2019/0194
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје	28254	МК/Т/2018/1089
Друштво за производство, трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-извоз Скопје	28284	МК/Т/2019/0157
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје	28239	МК/Т/2019/0049
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28251	МК/Т/2018/1112
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28250	МК/Т/2018/1113
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28249	МК/Т/2018/1114
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28248	МК/Т/2018/1115
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28247	МК/Т/2018/1116
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28246	МК/Т/2018/1117
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28252	МК/Т/2018/1118
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28267	МК/Т/2018/1127



Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28328	МК/Т/2019/0646
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28329	МК/Т/2019/0647
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28331	МК/Т/2019/0648
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28332	МК/Т/2019/0649
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28334	МК/Т/2019/0650
Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28200	МК/Т/2019/0033
Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје	28339	МК/Т/2019/0200
Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје	28344	МК/Т/2019/0177
Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ	28196	МК/Т/2019/0739
Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ	28198	МК/Т/2019/0740
Друштво за трговија и услуги ДД - СТОРЕ ДООЕЛ	28199	МК/Т/2019/0741
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	28235	МК/Т/2019/0767
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	28236	МК/Т/2019/0768
Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО Скопје	28278	МК/Т/2019/0034
Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО Скопје	28197	МК/Т/2019/0035
Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО Скопје	28279	МК/Т/2019/0036
Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕД-Пулс Сервис ДООЕЛ Скопје	28206	МК/Т/2019/0737
ЕВН Македонија, Акционерско друштво за снабдување со електрична енергија Скопје	28217	МК/Т/2019/0633
ЕНЕРГОСИСТЕМ ДОО	28229	МК/Т/2019/0742
Здружение на сопственици на деловен простор Луна Бизнис	28307	МК/Т/2019/0689
Здружение на уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА Куманово	28336	МК/Т/2019/0334
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28240	МК/Т/2018/1321
МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС	28302	МК/Т/2019/0636
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	28218	МК/Т/2019/0653
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	28309	МК/Т/2019/0168
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	28310	МК/Т/2019/0169
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	28311	МК/Т/2019/0170
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	28312	МК/Т/2019/0171
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	28313	МК/Т/2019/0172



ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	28314	МК/Т/2019/0173
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28303	МК/Т/2019/0159
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28301	МК/Т/2019/0160
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28305	МК/Т/2019/0161
Расположение Осум ДООЕЛ Гевгелија	28341	МК/Т/2019/0787
САШО ГРОЗДАНОВСКИ	28316	МК/Т/2019/0178
Салон за убавина НАТУРАЛ КООЗМЕТК ДООЕЛ Скопје	28261	МК/Т/2018/1088
Сегментс Ресearчс ДООЕЛ Скопје	28337	МК/Т/2018/0857
ТД ХЕРБИ ДООЕЛ	28338	МК/Т/2019/0141
ТП Ервин Дестан Хаџија ДЕСТАН гостилница Скопје	28202	МК/Т/2019/0750
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	28317	МК/Т/2019/0180
ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28335	МК/Т/2019/0152
ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28287	МК/Т/2019/0153
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28212	МК/Т/2018/1079
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28220	МК/Т/2019/0669
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28221	МК/Т/2019/0671
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28222	МК/Т/2019/0672
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28224	МК/Т/2019/0673
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28225	МК/Т/2019/0674
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28226	МК/Т/2019/0675
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28227	МК/Т/2019/0752
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28228	МК/Т/2019/0753
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	28283	МК/Т/2018/1308



ПРЕНОС

(111) 5554

(732) New Wave Mode AB Åkarevägen 18,
Se-455 97, Dingle, SE

(111) 9241

(732) STMicroelectronics International
N.V. Schiphol Boulevard 265, 1118 BH
Schiphol, NL

(111) 8709

(732) Texet AB Box 5004, SE-194 05
Upplands Väsby, SE

(111) 10985

(732) Finca La Celia S.A. Montevideo 1012,
piso 2° "C", Ciudad de Buenos Aires, AR

(111) 10986

(732) Finca La Celia S.A. Montevideo 1012,
piso 2° "C", Ciudad de Buenos Aires, AR

(111) 11839

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 11524

(732) Brown-Forman Distillery, Inc. a
Delaware corporation 2921 Dixie Highway,
Shively, Kentucky 40216, US

(111) 12313

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 18026

(732) Old Navy (ITM) Inc., 550 Terry A.
Francois Blvd. San Francisco, California,
94158, US

(111) 18795

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 19442

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 19457

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 19445

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 19446

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 19447

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 19444

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG



(111) 23627

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20792

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20793

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20794

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 21132

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20795

(732) SIAK PTE LTD
531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim
Complex, Singapore, 050531, SG

(111) 21133

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 21134

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 21141

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20796

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20797

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20798

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20799

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 21145

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20800

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross
Street #03-15 Hong Lim Complex,
Singapore, 050531, SG

(111) 20405

(732) Twentieth Century Fox Film
Corporation 10201 West Pico Boulevard,
Los Angeles, California 90035, US

(111) 20406

(732) Twentieth Century Fox Film
Corporation 10201 West Pico Boulevard,
Los Angeles, California 90035, US



(111) 21260

(732) **SIAK PTE LTD 531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim Complex, Singapore, 050531, SG**

(111) 21235

(732) **SIAK PTE LTD 531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim Complex, Singapore, 050531, SG**

(111) 21261

(732) **SIAK PTE LTD 531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim Complex, Singapore, 050531, SG**

(111) 24778

(732) **Адвокат Анита Бегова ул. Никола Тримпаре број 39-1, Скопје, МК**

(111) 25491

(732) **CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, nº. 98-7a , 08028, BARCELONA, ES**

ПРЕНОС (Претходен носител)

(111) 23463

(732) **Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l 13-15 Avenue de la Liberte, 1931 Luxembourg, LU**

(111) 23463

(732) **AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US**

(111) 23463

(732) **Valeant Holdings Ireland, Luxembourg Branch 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, IE**

(111) 23463

(732) **AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 19850, US**

(111) 23463

(732) **Valeant Holdings Ireland 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, IE**

(111) 23463

(732) **LEO Pharma A/S Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK**



ПРОМЕНИ

(111) 756
(732) Russian Standard Intellectual
Property Holding AG Boesch 37, 6331
Huenenberg, CH

(111) 3116
(732) Liebel-Flarsheim Company LLC 1034
S. Brentwood Blvd., Suite 800, Richmond
Heights, MO 63117, US

(111) 2521
(732) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 W.
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642,
US

(111) 3015
(732) Pennzoil-Quaker State Company 150
N.Dairy Ashford, E0338F, Houston, TX
77079, US

(111) 5554
(732) NEW Wave Group AB
Kungsporsavenyen 10, SE-411 36,
Göteborg, SE

(111) 4153
(732) American Sporting Goods
Corporation 1407 Broadway, 38th Floor,
New York, New York, 10018, US

(111) 4228
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION 300
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi,
Shizuoka-ken, JP

(111) 4230
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION 300
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi,
Shizuoka-ken, JP

(111) 4231

(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION 300
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi,
Shizuoka-ken, JP

(111) 2697
(732) Bach Fower Remedies Limited
Nelson House, 83 Parkside, Wimbledon,
London SW19 5LP, GB

(111) 4553
(732) Bach Fower Remedies Limited
Nelson House, 83 Parkside, Wimbledon,
London SW19 5LP, GB

(111) 4667
(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, NY
10007, US

(111) 4668
(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, NY
10007, US

(111) 4669
(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, NY
10007, US

(111) 2409
(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT 1-
5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les
Moulineaux, FR

(111) 4735
(732) Libby's Brand Holding Limited Road
Town, Tortola, VG

(111) 2919



(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI**

(111) **6800**

(732) **MEGA DISPOSABLES S.A. 148 Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR**

(111) **6801**

(732) **MEGA DISPOSABLES S.A. 148 Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR**

(111) **6875**

(732) **GOODY'S Societe Anonyme of Catering Services (скратен назив - GOODY'S S.A.) Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B Building, 19019 Spata, GR**

(111) **9241**

(732) **STMicroelectronics International N.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 265, NL-1118 BH Schiphol Amsterdam, NL**

(111) **8148**

(732) **JAN BECHER Karlovarska Becherovka T.G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ**

(111) **8762**

(732) **PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Kemalpaşa Asfaltı, No:1, Pinarbaşı, 35060, Izmir, TR**

(111) **8572**

(732) **Danisco US Inc. 925 Page Mill Road, Palo Alto, Callifornia 94304, US**

(111) **8571**

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb,, 26300, Vršac, RS**

(111) **8571**

(732) **HEMOFARM KONCERN AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put, Vršac, RS**

(111) **8566**

(732) **Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US**

(111) **8569**

(732) **Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US**

(111) **9477**

(732) **Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US**

(111) **8564**

(732) **Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US**

(111) **9478**

(732) **Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US**

(111) **8567**

(732) **Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round Rock, Texas, US**

(111) **9479**

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК**

(111) **8616**

(732) **Citigroup Inc., (Delaware corporation) 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, US**

(111) **9269**

(732) **Wyeth LLC 235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US**

(111) 9490

(732) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, NY
10017 New York, US

(111) 8709

(732) NEW Wave Group AB
Kungsporsavenyen 10, SE-411 36,
Göteborg, SE

(111) 8890

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center, New York, NY
10007, US

(111) 10067

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција, увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр.
44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(111) 10066

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција, увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр.
44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(111) 10065

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција, увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр.
44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(111) 10064

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција, увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр.
44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(111) 9653

(732) Bristol-Myers Squibb Company 430
East 29th Street, 14th Floor, New York,
New York 10016, US

(111) 9722

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132
West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, US

(111) 10079

(732) BorgWarner BERU Systems GmbH
Mörkestraße 155, D-71636 Ludwigsburg,
DE

(111) 10079

(732) BorgWarner BERU Systems GmbH
Mörkestraße 155, D-71636 Ludwigsburg,
DE

(111) 12943

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 12944

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 13515

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 13498

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 12994

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 14235



(732) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, US

(111) 12954

(732) TOTTIS-BINGO S.A. 131-139 Nea Leoforos Spaton, 15344 Gerakas, Athens, GR

(111) 12957

(732) TOTTIS-BINGO S.A. 131-139 Nea Leoforos Spaton, 15344 Gerakas, Athens, GR

(111) 15470

(732) Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(111) 15467

(732) Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(111) 16773

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 15745

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 15746

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 15757

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 15758

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 15611

(732) Tikkurila Oyj Kuninkaantie 1, 01300 Vantaa, FI

(111) 15610

(732) Tikkurila Oyj Kuninkaantie 1, 01300 Vantaa, FI

(111) 16238

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 16239

(732) NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(111) 15936

(732) BIOSTAR MICROTECH INT'L CORP. 2F., NO. 108-2, MIN CHUAN RD., XINDIAN DIST., NEW TAIPEI CITY 231, TW

(111) 16469

(732) Ford Models, Inc 11 East 26th Street, 14th Floor, New York, NY 10010, US

(111) 15868

(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. A corporation organized and existing under the laws of China No. 555, Qianmo Road Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, CN

(111) 15867

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-извоз ул. 34 бр. 28, населба Илинден, 1000, Скопје, МК



(111) 16287

(732) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев
бр. 2, кат 3, Скопје, МК

(111) 16474

(732) NOVA BRANDS S.A., 24, EMILE
REUTER. 2420 LUXEMBOURG, LU

(111) 18565

(732) iCARD AD Sofia, 1407, Lozenetz
District, 76A James Baucher Blvd., BG

(111) 17226

(732) iCARD AD Sofia, 1407, Lozenetz
District, 76A James Baucher Blvd., BG

(111) 15928

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, KR

(111) 15929

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, KR

(111) 16729

(732) Друштво за услуги и трговија БЛУ
БЛЕК ДООЕЛ Скопје ул. Томе Арсовски
бр. 20, МК

(111) 16675

(732) „СИБАКС-МС“ ДОО ул.Јадранска
Магистрала бр. 18, Скопје, МК

(111) 16411

(732) „СИБАКС-МС“ ДОО ул.Јадранска
Магистрала бр. 18, Скопје, МК

(111) 18059

(732) Туристичка агенција АВИОНЕТ доо
Скопје Даме Груев 7 лок. 8, Скопје, МК

(111) 17796

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје ул. ПЛОШТАД
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Бр. 1, Скопје,
МК

(111) 18583

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a
Delaware corporation 430 East 29th Street,
14th Floor, New York, New York 10016, US

(111) 17847

(732) Otis Elevator Company One Carrier
Place, Connecticut, 06032, Farmington, US

(111) 17848

(732) Otis Elevator Company One Carrier
Place, Connecticut, 06032, Farmington, US

(111) 18693

(732) Russian Standard Intellectual
Property Holding AG Boesch 37, 6331
Huenenberg, CH

(111) 24954

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција, увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр.
44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(111) 18333

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје ул. ПЛОШТАД
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Бр. 1, Скопје,
МК

(111) 19366

(732) Spectrum Brands, Inc. 3001 Deming
Way, Middleton, Wisconsin 53562, US

(111) 18900

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a
Delaware corporation 430 East 29th Street,
14th Floor, New York, New York 10016, US

(111) 18937

(732) Premier Brands IP LLC 1411
Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 19247

(732) Premier Brands IP LLC 1411
Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 18963

(732) Premier Brands IP LLC 1411
Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 20105

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 20684

(732) Адвокат Маја Парговска бул. 8-ми
Септември бр. 3/2-75, Општина Карпош,
1000, Скопје, МК

(111) 21308

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 21306

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 21307

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 23203

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 23204

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 23205

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 22163

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 23151

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 22457

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 22458

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК



(111) 22460

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 22953

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ
Скопје
ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, МК

(111) 21854

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21855

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21857

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21858

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21859

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21863

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 21864

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington,
98134, US

(111) 25531

(732) Друштво за неживотно
осигурување Кроација Осигурување АД
Скопје ул. Костурски херои бр. 38/4-ти
кат, Скопје, МК

(111) 21506

(732) ENDAVA PLC 125 Old Broad Street,
London, EC2N 1AR, GB

(111) 21505

(732) ENDAVA PLC 125 Old Broad Street,
London, EC2N 1AR, GB

(111) 23160

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB



ПОНИШТУВАЊА

(111) 13575

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/02/2016

(111) 17016

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2019

СПОЈУВАЊЕ

(111) 4877

(732) HBI Branded Apparel Enterprises,
LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem North Carolina 27105, US

(111) 4878

(732) HBI Branded Apparel Enterprises,
LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem North Carolina 27105, US

(111) 4880

(732) HBI Branded Apparel Enterprises,
LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem North Carolina 27105, US

(111) 6343

(732) HBI Branded Apparel Enterprises,
LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem North Carolina 27105, US

(111) 6344

(732) HBI Branded Apparel Enterprises,
LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem North Carolina 27105, US

(111) 17870

(732) Perdue Foods LLC 31149 Old Ocean
City Road, Salisbury, Maryland 21804, US

(111) 19366

(732) Spectrum Brands, Inc. 3001 Deming
Way, Middleton, Wisconsin 53562, US

(111) 27479

(732) APOTEX INC 150 Signet Drive
Toronto, Ontario Canada M9L 1T9, CA

**ОБНОВУВАЊА**

(111) 756	(186) 02/07/2030
(111) 3858	(186) 16/03/2030
(111) 3860	(186) 16/03/2030
(111) 3864	(186) 16/03/2030
(111) 3082	(186) 22/01/2030
(111) 3877	(186) 13/07/2029
(111) 3391	(186) 30/09/2028
(111) 3091	(186) 18/02/2030
(111) 6310	(186) 30/09/2028
(111) 3116	(186) 16/04/2030
(111) 3134	(186) 26/04/2030
(111) 3155	(186) 05/09/2028
(111) 2521	(186) 24/04/2030
(111) 2925	(186) 23/01/2030
(111) 1871	(186) 14/10/2028
(111) 1875	(186) 14/10/2028
(111) 1891	(186) 14/10/2028
(111) 3015	(186) 22/08/2028
(111) 1498	(186) 15/02/2029
(111) 842	(186) 23/01/2030
(111) 5579	(186) 12/04/2030
(111) 4068	(186) 15/03/2030
(111) 6332	(186) 02/08/2030
(111) 4113	(186) 15/02/2030
(111) 4124	(186) 10/05/2029
(111) 3424	(186) 10/05/2029
(111) 4153	(186) 20/02/2030
(111) 1176	(186) 14/06/2030
(111) 4228	(186) 15/03/2030
(111) 4230	(186) 15/03/2030
(111) 4231	(186) 15/03/2030
(111) 4245	(186) 10/02/2030
(111) 4246	(186) 10/02/2030



(111) 1586	(186) 26/08/2028
(111) 1237	(186) 15/03/2030
(111) 2987	(186) 16/03/2030
(111) 3245	(186) 25/04/2030
(111) 1337	(186) 25/04/2030
(111) 4357	(186) 25/04/2030
(111) 2504	(186) 05/09/2028
(111) 4394	(186) 12/04/2030
(111) 4403	(186) 15/05/2030
(111) 2663	(186) 15/02/2029
(111) 4425	(186) 25/06/2028
(111) 4498	(186) 22/01/2030
(111) 2697	(186) 25/01/2030
(111) 4553	(186) 25/01/2030
(111) 2220	(186) 22/02/2030
(111) 2221	(186) 22/02/2030
(111) 4667	(186) 30/05/2030
(111) 4668	(186) 30/05/2030
(111) 4669	(186) 30/05/2030
(111) 2409	(186) 25/12/2028
(111) 4735	(186) 22/10/2029
(111) 2919	(186) 22/01/2030
(111) 9241	(186) 06/05/2028
(111) 8139	(186) 14/05/2028
(111) 8140	(186) 14/05/2028
(111) 8143	(186) 19/05/2028
(111) 8148	(186) 20/05/2028
(111) 8270	(186) 20/05/2028
(111) 8762	(186) 27/05/2028
(111) 8562	(186) 29/05/2028
(111) 8572	(186) 29/05/2028
(111) 8561	(186) 29/05/2028
(111) 8571	(186) 01/06/2028
(111) 8566	(186) 04/06/2028
(111) 8569	(186) 04/06/2028
(111) 9477	(186) 04/06/2028



(111) 8564	(186) 04/06/2028
(111) 9478	(186) 04/06/2028
(111) 8567	(186) 04/06/2028
(111) 8484	(186) 10/06/2028
(111) 8448	(186) 12/06/2028
(111) 8125	(186) 15/06/2028
(111) 9161	(186) 07/07/2028
(111) 9479	(186) 08/07/2028
(111) 8526	(186) 09/07/2028
(111) 8353	(186) 09/07/2028
(111) 8616	(186) 28/07/2028
(111) 9390	(186) 04/08/2028
(111) 8642	(186) 13/08/2028
(111) 9367	(186) 21/08/2028
(111) 9368	(186) 21/08/2028
(111) 8458	(186) 25/08/2028
(111) 8413	(186) 28/08/2028
(111) 8415	(186) 28/08/2028
(111) 8414	(186) 28/08/2028
(111) 8416	(186) 28/08/2028
(111) 8476	(186) 28/08/2028
(111) 8417	(186) 28/08/2028
(111) 8418	(186) 28/08/2028
(111) 9091	(186) 09/09/2028
(111) 9269	(186) 11/09/2028
(111) 9490	(186) 24/09/2028
(111) 9282	(186) 30/09/2028
(111) 9283	(186) 30/09/2028
(111) 9637	(186) 02/10/2028
(111) 9317	(186) 02/10/2028
(111) 9487	(186) 02/10/2028
(111) 10007	(186) 02/10/2028
(111) 9563	(186) 02/10/2028
(111) 9319	(186) 09/10/2028
(111) 8273	(186) 10/11/2028
(111) 8272	(186) 10/11/2028



(111) 9389	(186) 08/12/2028
(111) 9465	(186) 14/12/2028
(111) 9466	(186) 14/12/2028
(111) 8510	(186) 14/12/2028
(111) 9303	(186) 18/12/2028
(111) 9304	(186) 18/12/2028
(111) 9495	(186) 17/01/2030
(111) 8890	(186) 31/01/2030
(111) 9497	(186) 01/02/2030
(111) 9595	(186) 02/02/2030
(111) 9219	(186) 03/02/2030
(111) 10067	(186) 03/02/2030
(111) 10066	(186) 03/02/2030
(111) 10065	(186) 03/02/2030
(111) 10064	(186) 03/02/2030
(111) 9116	(186) 11/02/2030
(111) 9117	(186) 11/02/2030
(111) 9505	(186) 28/02/2030
(111) 9506	(186) 28/02/2030
(111) 9507	(186) 28/02/2030
(111) 9607	(186) 01/03/2030
(111) 9511	(186) 03/03/2030
(111) 9613	(186) 15/03/2030
(111) 9542	(186) 17/03/2030
(111) 9559	(186) 31/03/2030
(111) 9541	(186) 03/04/2030
(111) 10282	(186) 07/04/2030
(111) 9627	(186) 14/04/2030
(111) 9634	(186) 17/04/2030
(111) 9639	(186) 18/04/2030
(111) 9653	(186) 03/05/2030
(111) 9678	(186) 19/05/2030
(111) 9722	(186) 25/05/2030
(111) 9808	(186) 22/06/2030
(111) 9845	(186) 24/07/2030
(111) 10280	(186) 07/12/2030



(111) 10548	(186) 14/12/2030
(111) 15342	(186) 21/09/2027
(111) 15794	(186) 14/03/2028
(111) 15795	(186) 14/03/2028
(111) 15791	(186) 14/03/2028
(111) 15793	(186) 14/03/2028
(111) 15790	(186) 14/03/2028
(111) 15494	(186) 14/03/2028
(111) 15792	(186) 21/03/2028
(111) 16773	(186) 29/04/2028
(111) 15745	(186) 29/04/2028
(111) 15746	(186) 29/04/2028
(111) 15757	(186) 29/04/2028
(111) 15758	(186) 29/04/2028
(111) 16060	(186) 20/05/2028
(111) 15611	(186) 30/05/2028
(111) 15610	(186) 30/05/2028
(111) 16263	(186) 04/06/2028
(111) 15646	(186) 04/06/2028
(111) 15647	(186) 04/06/2028
(111) 16238	(186) 05/06/2028
(111) 16239	(186) 05/06/2028
(111) 15668	(186) 12/06/2028
(111) 18427	(186) 16/06/2028
(111) 15936	(186) 17/06/2028
(111) 15937	(186) 23/06/2028
(111) 16276	(186) 24/06/2028
(111) 15850	(186) 24/06/2028
(111) 16469	(186) 25/06/2028
(111) 17180	(186) 03/07/2028
(111) 17179	(186) 03/07/2028
(111) 15868	(186) 03/07/2028
(111) 16193	(186) 04/07/2028
(111) 15867	(186) 08/07/2028
(111) 15870	(186) 09/07/2028
(111) 16211	(186) 15/07/2028



(111) 19312	(186) 15/07/2028
(111) 16177	(186) 18/07/2028
(111) 16287	(186) 25/07/2028
(111) 16122	(186) 28/07/2028
(111) 17227	(186) 28/07/2028
(111) 15962	(186) 28/07/2028
(111) 16217	(186) 30/07/2028
(111) 16215	(186) 30/07/2028
(111) 16219	(186) 30/07/2028
(111) 16165	(186) 30/07/2028
(111) 15852	(186) 06/08/2028
(111) 15614	(186) 06/08/2028
(111) 16102	(186) 07/08/2028
(111) 16474	(186) 11/08/2028
(111) 18565	(186) 12/08/2028
(111) 17226	(186) 12/08/2028
(111) 19467	(186) 15/08/2028
(111) 16078	(186) 18/08/2028
(111) 15928	(186) 19/08/2028
(111) 15929	(186) 19/08/2028
(111) 15899	(186) 21/08/2028
(111) 16184	(186) 29/08/2028
(111) 16372	(186) 03/09/2028
(111) 16497	(186) 11/09/2028
(111) 16804	(186) 12/09/2028
(111) 16514	(186) 18/09/2028
(111) 16524	(186) 22/09/2028
(111) 16525	(186) 22/09/2028
(111) 16684	(186) 26/09/2028
(111) 16729	(186) 14/10/2028
(111) 17334	(186) 15/10/2028
(111) 16675	(186) 22/10/2028
(111) 16411	(186) 22/10/2028
(111) 16432	(186) 22/10/2028
(111) 24344	(186) 22/10/2028
(111) 20434	(186) 22/10/2028



(111) 16633	(186) 06/11/2028
(111) 16631	(186) 06/11/2028
(111) 17049	(186) 06/11/2028
(111) 16632	(186) 06/11/2028
(111) 16551	(186) 12/11/2028
(111) 20097	(186) 20/11/2028
(111) 16588	(186) 01/12/2028
(111) 16596	(186) 01/12/2028
(111) 16587	(186) 01/12/2028
(111) 16639	(186) 01/12/2028
(111) 16652	(186) 01/12/2028
(111) 16677	(186) 01/12/2028
(111) 16645	(186) 01/12/2028
(111) 17026	(186) 01/12/2028
(111) 16649	(186) 01/12/2028
(111) 16647	(186) 01/12/2028
(111) 16648	(186) 01/12/2028
(111) 16644	(186) 01/12/2028
(111) 16651	(186) 01/12/2028
(111) 16657	(186) 01/12/2028
(111) 16643	(186) 01/12/2028
(111) 16642	(186) 01/12/2028
(111) 17027	(186) 01/12/2028
(111) 16650	(186) 01/12/2028
(111) 17028	(186) 01/12/2028
(111) 16722	(186) 05/12/2028
(111) 16713	(186) 05/12/2028
(111) 18061	(186) 16/05/2028
(111) 18059	(186) 26/11/2029
(111) 17898	(186) 13/01/2030
(111) 17823	(186) 21/01/2030
(111) 17821	(186) 21/01/2030
(111) 17796	(186) 21/01/2030
(111) 18178	(186) 28/01/2030
(111) 17836	(186) 28/01/2030
(111) 18026	(186) 03/02/2030



(111) 17905	(186) 04/02/2030
(111) 17870	(186) 04/02/2030
(111) 17783	(186) 04/02/2030
(111) 18583	(186) 05/02/2030
(111) 17912	(186) 09/02/2030
(111) 17911	(186) 09/02/2030
(111) 18598	(186) 09/02/2030
(111) 18344	(186) 11/02/2030
(111) 17714	(186) 18/02/2030
(111) 17711	(186) 19/02/2030
(111) 17847	(186) 19/02/2030
(111) 17848	(186) 19/02/2030
(111) 18693	(186) 22/02/2030
(111) 17846	(186) 23/02/2030
(111) 18030	(186) 23/02/2030
(111) 18284	(186) 02/03/2030
(111) 18285	(186) 02/03/2030
(111) 17844	(186) 08/03/2030
(111) 17843	(186) 08/03/2030
(111) 18063	(186) 09/03/2030
(111) 17939	(186) 16/03/2030
(111) 17999	(186) 23/03/2030
(111) 24954	(186) 25/03/2030
(111) 17966	(186) 29/03/2030
(111) 17965	(186) 29/03/2030
(111) 17964	(186) 29/03/2030
(111) 17963	(186) 29/03/2030
(111) 17941	(186) 08/04/2030
(111) 17962	(186) 30/04/2030
(111) 18657	(186) 04/06/2030
(111) 18728	(186) 04/06/2030
(111) 18736	(186) 04/06/2030
(111) 18727	(186) 04/06/2030
(111) 18717	(186) 04/06/2030
(111) 18724	(186) 04/06/2030
(111) 18333	(186) 09/08/2030



(111) **18900**

(186) 02/11/2030

(111) **18946**

(186) 18/11/2030

(111) **18784**

(186) 07/12/2030



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2019/33**

(45) 29/02/2020

(22) 16/12/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата

(73) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет - Скопје
ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000, Скопје, МК

(51) 11-02

(54) "ЗД дизајн"

(21) ID **2019/34**

(45) 29/02/2020

(22) 17/12/2019


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Петре Ристески

(73) Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, МК

(51) 23-04

(54) "Пречистувач на воздух"



(21) ID **2019/35**

(45) 29/02/2020


(22) 17/12/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Петре Ристески

(73) **Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, МК**

(51) 23-04

(54) **"Пречистувач на воздух"**

(21) ID **2019/36**

(45) 29/02/2020

(22) 27/12/2019


(28) 9 (девет) дизајни, дводимензионални

(72) Марија Ичокаева; Влатко Бојковски; Стефан Ристовски; Јован Стојановски ; Александар Талев; Даниел Досев; Зоран Спасов; Киро Шопов and Андреа Ичокаева-Бундалевска

(73) **КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул."11-ти Октомври" 33А, Скопје, МК**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) **"Кориснички интерфејс екран за платформа за читање книги"**

(21) ID **2020/1**

(45) 29/02/2020

(22) 13/01/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Зајкоски Зоран

(73) **Зајкоски Зоран ул. Кузман Јосифоски бр. 336, Прилеп, МК**

(51) 06-09

(54) **"Перница"**

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
11-02	МК/И/ 2019/33
23-04	МК/И/ 2019/34
23-04	МК/И/ 2019/35
14-04	МК/И/ 2019/36
06-09	МК/И/ 2020/1

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет – Скопје ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2019/33
Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2019/34
Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2019/35
КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул. "11-ти Октомври" 33А, Скопје, МК	МК/И/ 2019/36
Зајкоски Зоран ул. Кузман Јосифоски бр. 336, Прилеп, МК	МК/И/ 2020/1

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **880** (45) 29/02/2020

(21) ID 2019/19 (22) 19/09/2019

(18) 19/09/2024

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Атанасова Тања (ул. Капиштец бр. 14, 1000, Скопје)

(73) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. „Перо Наков“ бр. 21, 1000, Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) **Шише**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
09-01	880

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје ул. „Перо Наков“ бр. 21, 1000, Скопје, МК	880	МК/І/ 2019/19

ОБНОВУВАЊЕ

(111) **453**

(186) **18/02/2025**

ВПИШУВАЊЕ

232. Игор Тасевски, адвокат

ул. Петричка бр. 6/1-3
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 071 314857
факс. 02 3220 012
e-mail:igor.tasevski@stsh-legal.com

233. Мартин Иванов, адвокат

Бул. Партизански Одреди бр. 14 кат 3-канц. 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 077 704783
e-mail:ivanovlaw@outlook.com

234. Никола Стојановски, адвокат

Ул. Сава Ковачевиќ бр. 1 ламела 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб. 077 723645
e-mail:advokat_stojanovski@outlook.com

235. Адвокатско друштво ЛАЗОВ БАДЕВА АДВОКАТИ Скопје

Ул. Ѓорѓи Пешков бр. 6/ 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија
тел. 02 3172050
e-mail:contact@lba.mk

ПРОМЕНИ

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Сава Ковачевиќ бр.47J/2-20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 2784-427
e- mail: senzaldooel@yahoo.com

ИСПРАВКИ

- Во Гласник бр. 11 од 2019 на стр. 127 кај трговската марка бр. (210) ТМ 2019/845 е направена грешка во списокот на услуги. Трговската марка се објавува:

(210) **ТМ 2019/845**

(220) 05/07/2019

(442) 30/11/2019

(731) **Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ
ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен ул.„Мите Богоевски“ бр. 9 ГТЦ Ресен, 7310,
Ресен, МК**

(740) Цветковски Васко ул.„Димитар Божиновски“ бр. 11 , 7310, Ресен

(540)



(591) светла и темна зелена, црвена, виолетова, сина, кафена

(531) 01.03.16;05.07.13;18.01.23

(551) индивидуална

(510, 511) **Класа 35: услуги за посредување во трговија; компјутерско рекламирање
преку интернет; промовирање на продажба на трети лица**

- Во Гласник бр. 3 од 2019 на стр. 99 кај трговската марка ТМ 2018/1299, во Гласник бр. 3 од 2019 на стр. 108, и кај трговската марка ТМ 2018/1301 и во Гласник бр. 6 од 2019 на стр. 76 кај трговската марка ТМ 2018/1300, се направени грешки во списокот на производи и услуги. Трговските марки се објавуваат со класите (510,511):

(210) ТМ 2018/1299

(220) 18/12/2018

(442) 31/03/2019

(731) Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) 1-14-1

Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158- 0094, JP (740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

Скопје

(540)



(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.21

(551) индивидуална (510, 511)

(210) ТМ 2018/1301

(220) 18/12/2018

(442) 31/03/2019 (731) Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of

Japan) 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158- 0094, JP (740) АНА ПЕКЕВСКА-

ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар

Аура, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална (510, 511)

(210) TM 2018/1300

(220) 18/12/2018

(442) 30/06/2019

(731) Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) 1-14-1
Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540) Rakuten

(551) индивидуална (510, 511)

(510, 511)

класа 9

Апликации за компјутерски софтвер кои можат да се преземат; Компјутерски софтвер; Компјутерски софтвер кој може да се преземе; Програми за игри за мобилни телефони; Софтвер за шифрирање; Софтвер за онлајн праќање на пораки; Софтвер за заштита на приватноста; Компјутерски софтвер за е-трговија и мобилна трговија која им дозволува на корисниците да извршуваат електронски бизнис трансакции по пат на глобална компјутерска мрежа; Софтвер за компјутерски апликации за мобилни телефони, таблети, и рачни компјутери, вклучувајќи и софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување; Компјутерски софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување, вклучувајќи и софтвер за разговарање и праќање пораки поврзани со е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување; Компјутерски софтвер за е-трговија, мобилна трговија, и онлајн пазарување, вклучувајќи и виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Електронски публикации; Мобилни телефони; Компјутери; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; Камери; Телевизори; Микрофони; Слушалки; Комуникација и репродукција за компјутерска опрема и апарати, звучници и компоненти; Софтвер за споделување на локација; Софтвер за навигација; GPS софтвер; Софтвер за мапи; Мрежен софтвер; Софтвер за компјутерски апликации; Графики за мобилни телефони кои можат да се преземат; Емотикони за мобилни телефони кои можат да се преземат; Софтвер за игри; Телекомуникациски апарати што се носат; Комуникациски апарати што се носат во форма на рачен часовник; Мобилни апликации кои можат да се преземат, за користење со компјутерски уреди што се носат; Софтвер за споделување на датотека; Интерактивен софтвер за забава; Интерактивен софтвер; Интерактивен компјутерски софтвер кој овозможува размена на информации; Софтвер кој може да се презема кој овозможува прикачување, објавување, покажување, прикажување, означување (tag), блогирање, споделување или на друг начин обезбедување на електронски медиуми или информации преку Интернет или друга комуникациска мрежа; Публикации кои можат да се преземат; Компјутерски програми кои можат да се преземат;

Компјутерски програми; Видео записи кои можат да се преземат; Датотеки на слики кои можат да се преземат; Снимени видео дискови и видеоленти; Читачи и снимачи на картички со интегрално коло; Софтвер за апликации; Слики и видео снимки кои можат да се преземат; Терминали за електронско плаќање; Компјутерски софтвер за прибирање информации од кредитни картички и електронски пари и за вршење на наплата со кредитни картички и електронски пари; Читачи на магнетни картички за кредитни картички; Апарати и инструменти за електрична комуникација; Електронски апарати и инструменти, и нивни делови и опрема; Таблети, нивни делови и опрема; Компјутерски програми за таблети; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за таблети; Регистарски каси; Лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за лични дигитални асистенти; Компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони (паметни телефони); Мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Делови и опрема за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Носачи на податоци снимени со компјутерски програми за мобилни телефони вклучувајќи и смартфони; Автоматски благајни за депонирање, повлекување или трансфер на парични средства [ATM]; Картички со интегрално коло; Паметни часовници; Смартфони; ПОС уреди и нивни компјутерски програми; Шифрирани електронски чип картички; Празни магнетни картички; Претходно снимени магнетни ленти, картички со интегрално коло, магнетни дискови, оптички дискови, оптички магнетни дискови и други видео дискови и видео ленти; Апликациски софтвер за исплата или уплата на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички кои се користат со читачи за баркод или QR код; Компјутерски програми за читачи и снимачи на картички со интегрално коло кои можат да се преземат; Терминали за исплата и уплата на електронски пари; Компјутерски програми за оперативни терминали за исплата и уплата на електронски пари кои можат да се преземат; Компјутерски програми за исплата и уплата на електронски апарати кои можат да се преземат, Компјутерски програми за полнење на картички со интегрално коло, кои можат да се преземат; Апарати за полнење на картички со интегрално коло; Компјутерски програми за читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег) кои можат да се преземат; Читачи со NFC технологија (комуникација на краток опсег); Компјутерски програми за компјутери кои се носат, кои можат да се преземат; Компјутерски програми за продажни автомати кои можат да се преземат; Продажни автомати; Печатачи за сметки; Компјутерски програми кои можат да се преземат, за управување и трансакции со виртуелни валути, криптовалути и вредносни купони; Компјутерски програми за обезбедување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Компјутерски програми кои можат да се преземат за обезбедување на блокчејн мрежи за виртуелни валути или криптовалути или дистрибутивни мрежи за виртуелни валути или криптовалути; Компјутерски програми кои можат да се преземат за блок чејн мрежи или дистрибутивни мрежи за промовирање на добра и услуги од други преку управување со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност. Апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; Апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; Апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; Магнетски носачи на податоци,

дискови за снимање; Компакт-дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање; Механизми за апарати што се активираат со монети; Регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка податоци, компјутери; Компјутерски софтвер; Апарати за гаснење пожар

класа 35

Услуги за рекламирање и огласување; Обезбедување на простор за рекламирање на добра и услуги, Промоција и маркетинг на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на рекламен материјал, купони, и попусти преку софтвер за мобилни апликации; Рекламирање преку плаќање по клик; Услуги за продажба на мало или на големо за обезбедување на музика, видео записи и слики онлајн; Обезбедување купони, издавање на картички за попуст и обезбедување на информации; Промоција на туѓи добра и услуги преку администрација на продажба и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат трговски маркици; Интернет аукции; Организација на аукции; Обезбедување на информации за написи во весник; Бизнис консултации и советодавни услуги; Уредување на промотивни маркетинг настани за други; Организација на изложби или саеми за комерцијални или рекламни цели; Рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис администрација; Канцелариски работи; Онлајн малопродажни услуги кои вклучуваат и забавна и образовна содржина; Рекламирање и промоција на продажба поврзана со добра и услуги, понудени и нарачани од телекомуникациски или електронски медиуми; Услуги за продажба на мало или на големо за видео записи кои можат да се преземат; Услуги за продажба на мало или на големо за музички инструменти и плочи; Обезбедување на онлајн рекламен водич кој може да се пребарува кој ги вклучува доброта и услугите на онлајн продавачите; Онлајн трговски услуги кои ја олеснуваат продажбата на туѓи добра и услуги преку компјутерска мрежа; Рекламни услуги за промоција на е-трговија; Онлајн услуги за споредба на цена; Совети и информации за потрошувачки услуги и управување со производи и цени на Интернет сајтови поврзани со набавки преку Интернет; Промоција на продажба, вклучувајќи и за други; Услуги за лојалност на потрошувачите и услуги за клуб на потрошувачи за комерцијални, промотивни и рекламни цели; Услуги за шеми за лојалност; Услуги за картички за лојалност; Промовирање на туѓи добра и услуги преку организирање спонзори да ги поврзуваат своите добра и услуги со наградни програми; Промовирање на туѓи добра и услуги преку дистрибуција на картички за попуст, преку наградување со поени при купување со користење на кредитна картичка и со издавање на наградни картички за лојалност и онлајн подарок-картички; Управување, организација, работа и надгледување на лојалноста на потрошувачите, поттикнувачки и/или промотивни шеми; Спроведување на потрошувачки програми за лојалност, наградување, афинитети и поттикнување за комерцијална промоција и за рекламни цели; Промовирање на користењето на сметки за платежни и кредитни картички на други преку управување со поттикнувачки програми; Издавање, надзор и намирување на купон поени за попуст, вклучувајќи и електронски поени за промоција на продажба на добра и услуги; Издавање, надзор и намирување на купон поени за размена или попуст на добра и услуги, обезбедени пропорционално со набавениот износ;

Промотивни услуги, вклучувајќи и организирање на поврзани продавници и членови да се приклучат кон програмата за лојалност на потрошувачи и наградни картички за лојалност и управување со истите; Издавање и намиравање на наградни картички за лојалност; Организација и работење со наградните картички за лојалност; Издавање на трговски маркици; Обезбедување на информации во врска со комерцијална продажба; Пронаоѓање или управување со корисници, во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Давање на совети и информации во врска со сите горенаведени услуги. Рекламирање; Водење на работење; Управување со работи; Канцелариски работи

класа 36

Финансиски и монетарни услуги; Финансиски трансфери и трансакции, и услуги за плаќање; Услуги за осигурување; Услуги за обработка на плаќање на програма за лојалност; Пренос на пари и пренос на средства преку Интернет; Агенциски услуги за собирање наплата на сметки за плин, електрична енергија, телефон или други комунални услуги, и обезбедување на информации во врска со нив; Издавање на подарок-картички; Исплаќање на заштеди и извештаи за салдо преку платежни картички; Услуги за издавање на платежни картички; Агенции за издавање на платежни картички; Услуги за обработка на наплата од кредитни картички, дебитни картички или патнички чекови; Издавање на платежни картички и дебитни картички; Услуги за платежни картички и дебитни картички; Пронаоѓање или управување со корисници во име на компании кои издаваат кредитни картички или дебитни картички; Обезбедување информации за трансакциски детали на кредитни и дебитни картички; Обезбедување осигурување при купување за добра купени со кредитни или дебитни картички; Агенциски услуги за обработка на услуги за плаќање по пат на кредитни или дебитни картички; Кредитна гаранција по повод користење на кредитни или дебитни картички; Услуги за финансирање на корисници на кредитни или дебитни картички; Обезбедување информации за детали од издавање или трансакции на кредитни картички; Рефундирање на трошоци за поправка на добра купени со кредитни картички; Испитување на кредит по повод користење на кредитни картички од страна на членовите на кредитните картички; Агенциски услуги за заклучување на договорот на членовите на кредитните картички, и обезбедување информации во врска со тоа; Обезбедување информации поврзани со детали за трансакции со електронски пари; Обработување на плаќања на кредитни картички за корисници на кредитни картички или електронски пари, и обезбедување информации за нив; Регрутирање и управување со членови или продавница на членовите, во име на компанијата за кредитни картички; Обработка на плаќање со картички за наплата; Обезбедување информации во врска со детали за трансакции со кредитни картички; Пренос на средства со користење на компјутери; Обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Агенциски услуги за обработка на плаќање на комерцијални трансакции со користење на компјутерски комуникациски системи; Факторинг; Услуги за издавање на претплатени картички; Изнајмување на автомати за намиравање на плаќање за кредитни/дебитни картички, читачи на картички или снимач на картички; Девизни трансакции; Размена со

странски (фјучерс) пазарни хартии од вредност; Агенции за посредување со посредници од доверба за тргување со провизија на странски пазари за хартии од вредност и индексни хартии од вредност (фјучерс); Посредување со закуп; Обезбедување информации за берза; Финансиска процена за кредитбилитетот на компанијата; Доверување работи со пари, хартии од вредност, парични побарувања, личен имот, земјиште, право на прирастоци, или закуп на земјиште; Стекнување и пренос на парични побарувања; Кредитно биро; Обезбедување на финансиски информации; Доверување на финансиски фјучерс договори; Управување со згради; Услуги на агенции за лизинг или изнајмување на згради; Лизинг или изнајмување на згради; Купување и продавање на згради; Услуги на агенции за купување или продавање на згради; Процена на недвижности; Обезбедување информации за згради или земјишта (работи со недвижности); Изнајмување на автомати за готовина или автоматизирани бројачи на пари (банкомати); Агенции за биланс на исплата на готовина или увид во состојба на сметка; Агенции за автоматски готовински плаќања или трансфери; Процена на кредитни способности на приватни финансии; Услуги за осигурување од одговорност на физички лица; Агенции за претплата на обврзници; Агенциски услуги за наплата на долг; Гаранција за одговорност и прифаќање меници; Изнајмување на машини за броење или обработка на банкноти или монети; Финансирање на заеми и попуст на меници; Собирање прилози за добротворни фондови; Клиринг (финансии); Услуги за консалтинг и посредување кои се однесуваат на осигурување од последици на несреќни случаи (несреќа); Осигурување од последици на несреќен случај; Управување со банкарска сметка за обработување на електронска трговија кај трансакција за продажба на добра; Агенции за собирање на наплати во врска со продажба на добра или нудење на услуги; Агенција за тргување со фјучерс стоки; Посредување при кредитни набавки; Услуги поврзани со акредитиви; Пренос на пари и парични средства и обезбедување на информации во врска со тоа; Обезбедување на информации за банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Промовирање на банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Пренос на пари и парични средства преку банкарска сметка за ексклузивен трансфер на депозит; Услуги за животно осигурување; Посредување во животното осигурување; Издавање на вредносни токени и обезбедување информации во врска со нив; Издавање на претплатени електронски пари; Регулмирање на надомест кај неживотното осигурување; Услуги за неживотно осигурување; Агенции за неживотно осигурување; Позајмување против заложно обезбедување; Услуги за издавање на електронски пари; Собирање на објави за финансиски средства во име на овластен издавач на електронски пари; Обезбедување информации за трансакции со електронски пари; Агенциски услуги за обработка на плаќања со електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на електронски парични картички за корисници на електронски пари; Агенциски услуги за депозит на електронски пари на медиуми, вклучувајќи картички со интегрирано коло или мобилни телефони за корисниците на електронските пари; Агенциски услуги за наплата на добра преку директно задолжување на финансиски институции преку комуникација преку компјутерски терминали; Издавање на електронски претплатени картички преку компјутерски терминал; Издавање на електронски претплатени картички; Регулмирање на плаќање и управување со електронска трговија; Услуги за трансфер на електронски пари; Агенциски услуги за барање на банкарската

состојба преку телефон, факсимил или интернет; Управување со земјиште; Агенциски услуги за издавање на земјиште на лизинг или под закуп; Лизинг на земјиште; Купопродажба на земјиште; Агенциски услуги за купопродажба на земјиште; Домашна наплата; Издавање на претплатени картички со можност за депонирање; Финансирање на купување на рати; Советување за осигурување; Услуги за осигурување; Посредување при осигурување; Обезбедување информации за осигурување; Пресметување на висината на премијата од осигурувањето; Чување на скапоцености вклучувајќи хартии од вредност и благородни метали (услуги за чување во сефови); Тргување со опциски хартии од вредност и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Посредување со хартии од вредност; Заем на хартии од вредност; Нудење на хартии од вредност; Услуги за посредување кои се однесуваат на издавање хартии од вредност или нудење; Тргување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции, и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенција за посредување со хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност, опции и странски фјучерс пазарни хартии од вредност; Агенции за посредување на посредници од доверба за тргување со провизија на домашни пазари за хартии од вредност, индексни фјучерс хартии од вредност и опции; Тргување со индексни фјучерс хартии од вредност; Агенции за посредување на термински договори за хартии од вредност, термински договори за индексни фјучерс хартии од вредност, термински договори за опции, моментални и термински трансакции со индексни фјучерс хартии од вредност; Посредување при ликвидација на хартии од вредност; Прифаќање на депозити (вклучувајќи и заменско издавање на обврзници) и прифаќање на депозит на рати со фиксни интервали; Обезбедување на информации за трансакции на банкарска сметка; Агенција за издавање на патнички чекови; Услуги на менувачница; Издавање на такси ваучери и намирување на плаќање на истите; Кредитна гаранција за корисници на плаќања на рати; Услуги на кредитно биро; Издавање на патнички чекови; Издавање и купување на патнички чекови; Странски дознаки за патници; Услуги за издавање на IC картички за кредитирање, Електронска обработка на електронски плаќања преку глобална компјутерска мрежа, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истите; Утврдување и електронска наплата која се однесува на електронска трансакција со користење на онлајн налог, и услуги за советување, консултација и обезбедување информации за истото; Издавање, управување или размена на вредносни купони, услуги за советување, консултација и информирање во врска со издавање, управување или размена на вредносни купони; Услуги за обработување на електронски плаќања; Услуги за трансфер на пари; Наплата на плаќање за роба од консигнациони складови; Услуги за обработување на плаќања, употреба на биометриски методи на идентификација како што е индивидуално препознавање на зеницата на око то или индивидуално препознавање на лицето, за корисници на електронски пари, кредитни картички и дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на читач на бар код или читач на QR код за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Услуги за обработка на плаќања со користење на комуникација на краток опсег (NFC) за корисници на електронски пари, кредитни картички или дебитни картички; Издавање на претплатени електронски виртуелни валути; Издавање, управување или размена на виртуелни валути, криптовалути,

или вредносни купони; Услуги за советување, консултации и информации кои се однесуваат на издавање, управување или размена на виртуелни валути, криптовалути, или вредносни купони; Заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалути; Агенциски услуги и посредување за заменување и управување со поени издадени за промоција на добра и услуги за виртуелни валути или криптовалути; Тргување со виртуелни валути или криптовалути. Осигурување; Финансиски работи; Монетарни работи; Работи поврзани со недвижности

класа 38

Телекомуникациски услуги; Пренос на шифрирана комуникација; Онлајн услуги за размена на пораки; Безжични дигитални услуги за пораки; Интернет и компјутерски рамноправен пристап (пир-ту-пир) на комуникација, електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски терминали; Електронски, електричен и дигитален пренос на глас, податоци, аудио записи, видео записи, графика, слики, сигнали и информации; Безжичен пренос на глас и податоци; Обезбедување услуги за мрежна точка за пристап; Безжични комуникациски мрежи, и Интернет; Услуги за размена на пораки, вклучувајќи и испраќање, примање и препраќање на пораки во форма на текст, аудио записи, слики или видео записи; Обезбедување и управување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор; Стриминг на аудио-визуелен материјал на Интернет; Обезбедување на онлајн електронски огласни табли, соби за разговор и форуми за пренос на пораки и фотографски слики помеѓу компјутерски корисници; Комуникациски услуги до кои се пристапува преку број за пристап; Комуникациски услуги преку користење на модул на претплатнички идентитет (SIM) картички; Пејџер услуги; Услуги за електронска пошта; Обезбедување на повеќекратен интерактивен пристап на корисникот на глобалната комуникациска мрежа; Пренос и емитување на аудио и видео програми од секакви типови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи; Видео и аудио телеконференции преку Интернет, услуги за асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), комуникациски услуги за Интернет протокол (IP), VPN услуги и приватни линиски услуги; Услуги за менување на глас, податоци, видео записи и мултимедија; Услуги со говорна пошта; Обезбедување на бесплатни услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за центар за размена на пораки во областа на услуги за телефонски говорни пораки; Видео, аудио и дата телефонски конференциски услуги; Обезбедување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Обезбедување на онлајн форуми за комуникација за теми од општ интерес; Обезбедување на линкови за комуникација кои ги пренесуваат корисниците на веб страната на други локални и глобални веб страни; Обезбедување на пристап до веб страни за други, кои се хостирани на компјутерски сервери достапни преку глобална компјутерска мрежа; Услуги за аудио, текстуални и видео емитувања преку Интернет или други комуникациски мрежи вклучувајќи поставени, објавени, и означени (тагнати) аудио, текстуални и видео содржини од други; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областа на социјални мрежи; Обезбедување и ракување со електронски конференции, групи за дискусија и соби за разговор преку

Интернет; Пренос на податоци и информации преку пејџери; Пренос и емитирање на аудио и видео програми од сите видови преку телефон, телевизија, и глобални комуникациски мрежи, видео и аудио телеконференции преку Интернет, услуги на асинхрон преносен режим (ATM), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), комуникациски услуги за Интернет протокол (IP) вклучувајќи и VOIP, IPTV услуги; Пренос на глас, податоци, графика, слики, аудио и видео записи преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи и Интернет; Пренос на аудио, видео записи, слики, текст и други податоци преку комуникациска мрежа; Пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео записи и информации преку телефонски и глобални комуникациски мрежи; Обезбедување на глас преку услуги на Интернет протокол; Пренос на пораки и слики со помош на компјутер; Интернет и видео конференциски услуги; Конференциски услуги преку компјутерска мрежа; Услуги за брза размена на пораки; Услуги за праќање SMS и MMS пораки преку телекомуникациски и компјутерски мрежи; Компјутерски пренос на информации, VOIP, размена на пораки, видео повици и конференции; Лични комуникациски услуги; Услуги за приватна телефонска линија; Обезбедување на бесплатни телефонски услуги и услуги за рутирање на повици; Услуги за електронско испраќање пораки; Услуги за мобилна телефонија; Обезбедување на повеќекратен пристап за корисници до комуникациска мрежа; Онлајн соби за разговор и електронски огласни табли помеѓу корисници за пренос на пораки за социјалниот живот, општи интереси, огласи, виртуелна заедница, социјални мрежи, споделување на фотографии и пренос на фотографски слики; Електронски пренос на аудио снимки, текстуални и видео снимки од други; Електронска комуникација преку соби за разговор, линии за разговор и интернет форуми; Форуми и соби за разговор за социјални мрежи; Пренос на дигитални датотеки; Обезбедување на форуми на заедницата и соби за разговор за корисниците да објавуваат, пребаруваат, гледаат, споделуваат, критикуваат, оценуваат и коментираат на видео записи и други мултимедијални содржини преку Интернет и други комуникациски мрежи; Телекомуникации; Пренос на аудио и видео записи на барање; Стриминг на аудио и визуелни содржини; Емитирање на аудио-визуелни програми; Пренос и испорака на аудио и визуелни содржини; Услуги за емитирање на видео записи преку Интернет; Радио, телевизиски и кабловски услуги; Услуги за емитирање преку Интернет; Пренос на видео податоци преку Интернет. Телекомуникации

класа 41

Обезбедување на обука; Организирање и спроведување на работилници (обуки); Забава; Обезбедување на информации поврзани со спорт и забава; Обезбедување на игри; забавни услуги за споделување на аудио, видео, слики, текст и други податоци; Образовни и забавни услуги, вклучувајќи и обезбедување на веб страна која вклучува аудио клипови, видео клипови, музички изведби, музички видеа, клипови од филм, фотографии, останати мултимедијални материјали, и поврзани информации преку Интернетот и други комуникациски мрежи на широк спектар на теми и предмети; Образовни услуги; Онлајн образовни услуги; Објавување на едукативни текстови; Објавување на приказни; Образование; Спортски и културни активности; Обезбедување на аудио и видео содржини

во полињата на забава и образование; Услуги за изнајмување и дистрибуција вклучувајќи забавна и образовна содржина; Обезбедување на информации, прегледи и препораки во полињата на забава и образование; Обезбедување на онлајн видеа кои не се преземаат; Презентација на кино или продукција и дистрибуција на филмови; Изнајмување на претходно снимени дискови и магнетни ленти. Образование; Обука; Забава; Спортски и културни активности

класа 42

Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија онлајн пазарување; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи виртуелни тастатури, креирање ликови, и кориснички интерфејс за помош при пазарни трансакции; Даватели на услуги за апликации (ASP) и софтвер како услуга (SAAS) кои вклучуваат софтвер за е-трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување, вклучувајќи и софтвер за разговарање и праќање пораки во врска со електронска трговија, мобилна трговија и онлајн пазарување; Истражување и дизајнирање во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Индустриска анализа и услуги за истражување во областа на телекомуникациите и информатичките технологии; Дизајнирање, одржување и развој на компјутерски хардвер и софтвер; Компјутерски услуги во врска со електронски бази на податоци; Обезбедување на интернет платформи; Услуги за шифрирање; Шифрирање, дешифрирање, и потврдување на автентичноста на информациите, пораките и податоците; Дизајнирање и развој на софтвери за компјутерски игри; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе, како би се овозможило прикачување, обележување, објавување, прикажување, уредување, пуштање, стриминг, гледање, прегледување, покажување, означување, блогирање, споделување, подесување, дистрибуирање, издавање, копирање и на друг начин обезбедување на електронски медиуми, мултимедијална содржина, видео запис, филмови, слики, прикази, текстови, фотографии, кориснички содржини, аудио содржини и информации по пат на Интернет и други мрежи за комуникација; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за споделување на информација за локацијата со други индивидуи; Обезбедување привремена употреба на софтвер кој не може да се преземе за следење на лица; Изнајмување електронски мемориски простор на Интернет; Обезбедување привремена употреба на интерактивен софтвер кој не може да се преземе; Дизајнирање, развој, одржување, поправка и ажурирање на интерактивен компјутерски софтвер; Изнајмување компјутерски системи; Изнајмување мемориски простор на компјутерски сервери; Изнајмување мемориски простор на сервери на мрежи за комуникација; Обезбедување софтвер за апликација преку мрежи за комуникација; Дизајнирање, производство или одржување на компјутерски програми; Изнајмување компјутери; Обезбедување компјутерски програми кои не можат да се преземаат; Изнајмување пристапно време до компјутерски бази со податоци за електронска трговија; Обезбедување или изнајмување на блокчејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Обезбедување или

изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Дизајнирање, производство или одржување на компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелни валути или криптовалути; Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Обезбедување или изнајмување компјутер за блокчејн мрежа за виртуелна валута или криптовалути или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптовалути; Обезбедување или изнајмување блокчејн мрежи или дистрибутивна мрежи за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Обезбедување или изнајмување на компјутери за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици); Дизајнирање, производство или одржување компјутерски програми за блокчејн мрежа или дистрибутивна мрежа за промоција на добра и услуги на други преку администрирање со продажни и промотивни поттикнувачки шеми кои вклучуваат поени за лојалност (трговски маркици). Научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; Услуги за индустриски анализи и истражувања; Проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

класа 45

Услуги за социјално вмрежување; Обезбедување на интерактивни веб страници за лоцирање на други области заради сигурност, безбедност или за цели за користење на социјално вмрежување преку користење на глобален позиционен систем. Правни услуги; Безбедносни услуги за физичка заштита на имот и лица; Лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците